


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **17** - бр. 3
јуни 2010

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **17** - бр. **3**
јуни **2010**

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 17 бр.3, јуни 2010

©2010

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоџ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекџор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обрабоџка

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

КЕТИ ГОРЃИЕВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоџ

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-271
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-87
Прегледи	81-86
Промени, пренос, престанок на важење	87
Пријави индустриски дизајн.....	88-104
Прегледи	104
Објави индустриски дизајн	105-112
Прегледи	111
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	112
♦ Пријави на трговски марки	113-203
Прегледи	191-203
♦ Трговски марки	204-251
Прегледи	252-259
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	260-268
♦ Регистар на застапници и промени	269-270
♦ Исправки	271
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	272

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)

- (51) **C 02F 3/12, 3/30** (11) **903236**
(13) **A**
- (21) 2008/184 (22) 19/06/2008
(45) 30/06/2010
- (30) 20060000624 04/10/2006 CZ
(86) 20/10/2006 PCTCZ2006000069
(87) 10/04/2008 WO2008040261
- (73) **Environment Commerce CZ S.R.O.**
Papirenska, 6 PRG, 16000 Prague 6, CZ
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Bidenko, Ivan
- (54) **ПОСТРОЈКА ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАДОЦИ**
- (57) Постројката за обработка на отпадоци вклучува дво сидната верзија на вертикалниот активиран цилиндричен резервоар за кал (1), **назначена со тоа што** двата паралелни разделувачки сидови (4) се поставени во централниот дел од резервоарот (1), кој го одредува централниот дел (5) на постројката за обработка на отпадоци за аеробната стабилизација на активираната кал, и истовремено, во рамките на просторот помеѓу нив и надворешниот сид (3), создава две функционално симетрично поставени области за отпадната вода и преработените култури. Одделните резервоари за таложење (6) од надолен стеснет дел се сместени во овие две области. Шуплив цилиндер (20) е вертикално сместен во оската на секој резервоар за таложење (6). Овие шупливи


цилиндери се поврзани преку напречниот канал за довод (19) за внатрешната област на активираниот резервоар за кал како и за внатрешната област на резервоарот за таложење (6) чија што надворешна страна се граничи со био-филтер единицата (7). Перфориран цевовод (13) од системот за испорака на воздух под притисок е поставен на дното од активираниот резервоар за кал. Централниот дел (5) од резервоарот на постројката за обработка на отпадоци е поделен во неколку споени вертикални комори кои создаваат селектор (9) кој е поврзан преку неговиот влез со излезот на грубиот сепаратор на контаминација (10) или со излезот на сепараторот во вид на тапан (11) поставен надвор од резервоарот на постројката за обработка на отпадоци (1), и со неговиот излез на кружната денитрификациона област (16) во рамките на резервоарот (1) која е поставена помеѓу обата сида (2, 3) на резервоарот на постројката за обработка на отпадоци (1) во кој се сместени мешалки (18) за да се осигура движењето на мешавината од вода и кал низ целиот капацитет на денитрификационата област (16). Оваа денитрификациона област (16) е поврзана преку директните дупки до делот на активираниот резервоар за кал (1) во областа на био-филтер единиците (7) во кој врската со резервоарот за таложење (6) е разделена со напречниот цевовод (19) додека долната област на резервоарот за таложење (6) е поврзана со централниот дел од постројката за обработка на отпадоци.

- (51) **В 60К 6/00** (11) **903204**
 (13) **А**
 (21) 2008/374 (22) 14/11/2008
 (45) 30/06/2010
 (30) П-20080374 14/11/2008 МК
 (73) **МАРКОВСКИ Никола**
нас:Карпош 11-1/9 7000 Битола, МК
 (72) МАРКОВСКИ Никола
 (54) **ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ПУЛС ХИБРИД**
МОТОР ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
 (57) ЕМП (Електромагнетен пулс) додадокот претставува алтернативен извор на енергија кој може да биде имплементиран во секој вид мотор на хемиско гориво. Како алтернативна енергија ја користи магнетната сила која со помош на електричната енергија ги електризира намотките (1) генерирајќи магнетно поле, кое служи за придвижување на клипот (2), кој пак по својата содржина е магнет (како на слика 1 и 2).

Со помош на ЕМП додатокот, моторот може да работи во повеќе режими односно само на струја или хемиско гориво, и комбинирано.

Движењето на клипот може да биде овозможено од една, две или повеќе намотки, кои го вовлекуваат односно оттурнуваат клипот, или во еден момент една намотка го вовлекува а друга го оттурнува.

Вртежите во минута се контролираат со контрола на интензитетот на напонските интервали и со контрола на јачината на електричната струја која протекува низ калемите.




- (51) **C 06B 00/00** (11) **903252**
(13) **A**
(21) **2009/27** (22) 27/01/2009
(45) 30/06/2010
(30) П-20090027 27/01/2009 МК
(73) **Дончо Анчовски**
ул.Бојмија бр,8-1/12 1000 Скопје, МК
(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПИРО-ТЕХНИЧКА СМЕСА ЗА ГРАДОБИЈНА ЗАШТИТА**
(57) Суштинскиот дел на пронајдокот е заштита на која било хигроскопна компонента од пиротехничка смеса на градобиеен реагенс. Тоа се врши со нејзино растворање во соодветен растворувач, во кој претходно е растворено некое заштитно средство (најчесто некој вид на смола, парафин и др.). Ако растворувањето не се врши на ладно, растворот се загрева на умерена температура. Вишокот на растворувачот се отпарува со загревање на температура на испарување на растворувачот.

Супстанцијата која не се раствора, а заштитното средство е растворено, на истата и се додава од растворот до добивање на суспензиона маса од која потоа се отпарува вишокот од растворувачот на заштитното средство. На тој начин секоја хигроскопна супстанција од пиротехничката смеса на градобиеен реагенс може да се заштити од влага, со што се овозможува намалување на процентот на сребро јодидот и негово максимално искористување во однос на метеоролошката активност.



- (51) **A 01K 67/02,** (11) **903231** (57) Нова постапка за производство на топловодни видови риби во оризови полиња и одгледување на оризот којашто се одвива во четири фази и вклучува специфични физичко хемиски и микробиолошки анализи како и ихтиолошки и морфолошко технолошки истражувања за време на одгледувачката сезона.
- A 01G 16/00 (13) **A**
- (21) **2009/107** (22) 03/04/2009
- (45) 30/06/2010
- (30) П-20090107 03/04/2009 МК
- (73) **САШО КУТЛЕШОВСКИ**
- ул.Палмиро Тољати 192 1000 Скопје, МК
- (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
- ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (54) **НОВА ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛОВОДНИ ВИДОВИ РИБА ВО ОРИЗОВИ ПОЛИЊА И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ОРИЗОТ**




Слика 1

- (51) **C 07D 261/20**,
A 61K 31/423,
A 61P 25/00
(21) 2009/266
(30) MI2006A002102 02/11/2006 IT
(86) 31/10/2007 IB2007/003291
(87) 08/05/2008 WO2008/053325
(73) **ABIOGEN PHARMA S.P.A**
Via Meucci, 36, Localita Ospedaletto,
I-56014 Pisa, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) NEGGIANI, Fabio and DINI, Laura
(54) **СОЛ НА 3-БЕНЗИЛ-2-МЕТИЛ-**
2,3,3А,4,5,6,7,7А-ОКТАХИДРОБЕНЗО[Д]
ИЗОКСАЗОЛ-4-ОНЕ

(57) Овој изум се однесува на фумаратната сол на соединението со формула (I) во сите негови стереохемиски конфигурации, процес за нејзина подготовка и нејзината употреба при третирање на растројства на расположението, анксиозност, депресија и конвулзивно растројство, за подобрување на способноста за учење, за промена на состојба на амнезија, за разрешување на синдромот на апстиненција од употреба на дроги и дроги за злоупотреба. Пожелно, изумот е релевантен за фумаратна сол на rel-(3R,3aS,7aS)-3-бензил-2-метил-2,3,3а,4,5,6,7,7а-октахидробензо[d] изоксазол-4-он.

Слика 1





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот


(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C02F3/12	C02F3/12	903236 A	A01G16/00	A01K67/02	903231 A
C02F3/30	C02F3/12	903236 A	C07D261/20	C07D261/20	903232 A
B60K6/00	B60K6/00	903204 A	A61P25/00	C07D261/20	903232 A
C06B00/00	C06B00/00	903252 A	A61K31/423	C07D261/20	903232 A
A01K67/02	A01K67/02	903231 A			

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот


(73) ABIOGEN PHARMA S.P.A		(73) МАРКОВСКИ Никола	
(51) C 07D 261/20, A 61K 31/423, A 61P 25/00	(11,13) 903232 A	(51) B 60K 6/00	(11,13) 903204 A
Environment Commerce CZ S.R.O.		САШО КУТЛЕШОВСКИ A 01K 67/02, A 01G 16/00	903231 A
C 02F 3/12, 3/30	903236 A		
Дончо Анчовски C 06B 00/00	903252 A		

- (51) **C 07D 495/04,** (11) **903203**
C 07C 209/68, 211/08, (13) **T1**
C 07D 333/20 (22) 25/02/2008
(21) 2008/60 (45) 30/06/2010
(30) 20040009280 20/04/2004 EP
(96) 03/12/2004 EP 04803495.3
(97) 27/02/2008 EP 1737868 B1
(73) **Ratiopharm GmbH**
Graf-Arco-Strasse 3 89070 Ulm, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) STOHANDL, Jiri;
FRANTISEK, Jaroslav and
NESS, Winfried
(54) **СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНА ПОСТАПКА ЗА**
ДОБИВАЊЕ НА КЛОПИДРОГЕЛ
(57) 1. Постапка за подготвување на соединение
со општа формула (Ia)



(Ia),

каде што X е халоген атом, или негова
фармацевтски прифатлива сол, содржи
чекор на постапка така што соединението со
формулата (II)



(II),

каде што X е како што е дефинирано погоре
и Y и Z секој независно претставува група на
напуштање реагира со опционално активен
амино алкохол за да формира прва смеса од
диастереоизомерите.

Има уште 49 патентни барања.



(51) **C 07D 401/06**, (11) **903205**
 A 61K 31/41, 31/435, (13) **T1**
 A 61P 7/00, (22) 28/02/2008
 C 07D 401/14, 409/14, (45) 30/06/2010
 417/06

(21) 2008/63

(30) 200410020186 22/04/2004 DE

(96) 07/04/2005 EP 05731221.7

(97) 20/02/2008 EP 1740569


(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) HEITSCH, Holger;
 KALLUS, Christopher;
 LENDENSCHMIDT, Andreas;
 GRUENBERG, Sven and
 SZILLAT, Hauke

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛ КОИ СЕ**
КОРИСТАТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА TAFIA

(57) 1. Соединение со формулата (Ia):



и/или сите стереоизомерни форми на соединението со формулата (Ia) и/или мешавина на овие форми во кој било однос, и/или физиолошки прифатлива сол на соединението со формулата (Ia), **назначено со тоа што:**

U е атом на водород,

X е радикал со формулата (II):

$-(A1)_m-A2$ (II)

каде што:

m е цел број 1,

A1 е $-CH_2-$,

A2 е аминопиридил, каде што аминопиридилот може да биде несупституиран или супституиран, независно еден од друг, еднаш, двапати или трипати со халоген или $-CH_3$,

Y е $-(C_3-C_8)$ -циклоалкил, каде што циклоалкилот може да биде несупституиран или супституиран, независно еден од друг, еднаш, двапати или трипати со R1, каде што R1 е:

a) фенил, каде што фенилот може да биде несупституиран или супституиран еднаш, двапати или трипати, независно еден од друг, со $-(C_1-C_4)$ -алкил;

b) триазилил или пиридинил;

c) $-(C_1-C_4)$ -алкил;

d) $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил;

e) $-CF_3$;

f) $-O-CF_3$;

g) флуор или

h) хлор; и

Z е:

1) атом на водород,

2) $-(C_1-C_6)$ -алкил,


3) $-(C_1-C_6)$ -алкил-OH,

4) $-(C_0-C_4)$ -алкил- $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил или

5) $-(C_1-C_{10})$ -алкил-O-C(O)-O- $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил.

Има уште 6 патентни барања.

- (51) **C 07H 17/02**, (11) **903206**
A 61K 31/7056, (13) **T1**
A 61P 3/10 (22) 28/02/2008
(21) 2008/64 (45) 30/06/2010
(30) 200410028241 11/06/2004 DE
(96) 03/06/2005 EP 05746637.7
(97) 21/11/2007 EP 1758914
(73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) FRICK, Wendelin;
GLOMBIK, Heiner;
HEUER, Hubert;
BICKEL, Martin;
BRUMMERHOP, Harm;
PLETTENBURG, Oliver and
THEIS, Stefan
(54) **НОВИ ФЛУОРОГЛИКОЗИДНИ ДЕРИВАТИ**
НА ПИРАЗОЛИ, ЛЕКОВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ОВИЕ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:

R1 и R2, независно еден од друг, се F или H, каде што едниот од радикалите R1 или R2 мора да биде F;

A е O, NH, CH₂, S или врска;

R3 е водород, F, Cl, Br, I, OH, CF₃, NO₂, CN, COOH, CO-(C₁-C₆)-алкил, COO(C₁-C₆)-алкил, CONH₂, CONH-(C₁-C₆)-алкил, CON[(C₁-C₆)-алкил]₂, (C₁-C₆)-алкил, (C₃-C₆)-циклоалкил, (C₂-C₆)-алкенил, (C₂-C₆)-алкинил, O-(C₁-C₆)-алкил, HO-(C₁-C₆)-алкилен, (C₁-C₆)-алкилен-O-(C₁-C₆)-алкил, фенил, бензил, (C₁-C₆)-алкоксикарбоксилна киселина, каде што еден, повеќе од еден, или сите атоми на водород во алкилниот, алкенилниот, алкинилниот и O-алкилниот радикал може да се заменат со флуор; SO₂-NH₂, SO₂-

NH(C₁-C₆)-алкил, SO₂N[(C₁-C₆)-алкил]₂, S-(C₁-C₆)-алкил, S-(CH₂)₀-фенил, SO-(C₁-C₆)-алкил, SO-(CH₂)₀-фенил, SO₂-(C₁-C₆)-алкил, SO₂-(CH₂)₀-фенил, каде што о може да биде 0-6, а фенилниот радикал може да биде супституиран до двапати со F, Cl, Br, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₆)-алкил, NH₂;

NH₂, NH-(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, NH-CO-(C₁-C₆)-алкил, фенил, O-(CH₂)₀-фенил, каде што о може да биде 0-6, каде што фенилниот прстен може да биде супституиран од еднаш до трипати со F, Cl, Br, I, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₆)-алкил, NH₂, NH(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, SO₂-CH₃, COOH, COO-(C₁-C₆)-алкил, CONH₂;

R₄ е водород, (C₁-C₆)-алкил, (C₂-C₆)-алкенил, (C₁-C₆)-циклоалкил, или фенил кој може да биде супституиран со халоген или (C₁-C₄)-алкил;

B е (C₀-C₁₅)-алкилен, каде што еден или повеќе C атоми на алкиленскиот радикал може да се заменат, независно еден од друг, со -O-, -(C=O)-, -CH=CH-, -C≡C-, -S-, -CH(OH)-, -CHF-, -CF₂-, -(S=O)-, (SO₂)-, -N[(C₁-C₆)-алкил]-, -N[(C₁-C₆)-алкилфенил]- или -NH-;

R₅, R₆, R₇, независно еден од друг, се водород, F, Cl, Br, I, OH, CF₃, NO₂, CN, COOH, COO(C₁-C₆)-алкил, CO(C₁-C₄)-алкил, CONH₂, CONH(C₁-C₆)-алкил, CON[(C₁-C₆)-алкил]₂, (C₁-C₆)-алкил, (C₂-C₆)-алкенил, (C₂-C₆)-алкинил, O-(C₁-C₆)-алкил, HO-(C₁-C₆)-алкилен, (C₁-C₆)-алкилен-O-(C₁-C₆)-алкил, каде што еден, повеќе од еден, или сите атоми на водород во алкилниот, алкенилниот, алкинилниот и O-алкилниот радикал може да се заменат со флуор;

SO₂-NH₂, SO₂NH(C₁-C₆)-алкил, SO₂N[(C₁-C₆)-алкил]₂, S-(C₁-C₆)-алкил, S-(CH₂)₀-фенил, SCF₃, SO-(C₁-C₆)-алкил, SO-(CH₂)₀-фенил, SO₂-(C₁-C₆)-алкил, SO₂-(CH₂)₀-фенил, каде што о може да биде 0-6, а фенилниот прстен може да биде супституиран до двапати со F, Cl, Br, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₆)-алкил, NH₂, NH₂, NH-(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, NH-CO-(C₁-C₆)-алкил, фенил, O-(CH₂)₀-фенил, каде што о може да биде 0-6, каде што фенилниот прстен може да биде супституиран од еднаш до трипати со F, Cl, Br, I, OH, CF₃, NO₂, CN, OCF₃, O-(C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₆)-алкил, NH₂, NH(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, SO₂-CH₃, COOH, COO-(C₁-C₆)-алкил, CONH₂; или



R6 и R7, заедно со C атомите коишто ги носат, формираат 5- до 7-член заситен, делумно или целосно незаситен прстен Сус1, каде што 1 или 2 C атоми на прстенот може да се заменат со N, O или S, а Сус1 може да биде супституиран со (C₁-C₆)-алкил, (C₂-C₅)-алкенил, (C₂-C₅)-алкинил, каде што во секој случај една CH₂ група може да се замени со O, или да биде супституирана со H, F, Cl, OH, CF₃, NO₂, CN, COO(C₁-C₄)-алкил, CONH₂, CONH(C₁-C₄)-алкил, OCF₃;

X е CO, O, NH, S, SO, SO₂ или врска;

L е (C₁-C₆)-алкилен, (C₂-C₅)-алкенилен, (C₂-C₅)-алкинилен, каде што во секој случај една или две CH₂ групи може да се заменат со O или NH;

Y е CO, NHCO, SO, SO₂, или врска;

R8, R9, независно еден од друг, се водород, SO₃H, шеќерен остаток, (C₁-C₆)-алкил, каде што една или повеќе CH₂ групи на алкилниот радикал може да се заменат, независно една од друга, со (C₁-C₆)-алкил, OH, (C₁-C₆)-алкилен-OH, (C₂-C₆)-алкенилен-OH, O-шеќерен остаток, OSO₃H, NH₂, NH-(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, NH-CO-(C₁-C₆)-алкил, NH-шеќерен остаток, NH-SO₃H, (C₁-C₆)-алкилен-NH₂, (C₂-C₆)-алкенилен-NH₂, (C₆-C₆)-алкилен-COOH, (C₆-C₆)-алкилен-CONH₂, (C₆-C₆)-алкилен-CONH-(C₁-C₆)-алкил, (C₆-C₆)-алкилен-SONH₂, (C₆-C₆)-алкилен-SONH-(C₁-C₆)-алкил, (C₆-C₆)-алкилен-SO₂NH₂, (C₆-C₆)-алкилен-SO₂NH-(C₁-C₆)-алкил, адамантил; или

R8 и R9, заедно со N атомот којшто ги носи, формираат 5- до 7-член заситен прстен Сус2, каде што една или повеќе CH₂ групи може, исто така, да се заменат со O, S, NH, NSO₃H, N-шеќерен остаток, N-(C₁-C₆)-алкил, каде што една или повеќе CH₂ групи на алкилниот радикал може да бидат супституирани, независно една од друга, со (C₁-C₆)-алкил, OH, (C₁-C₆)-алкилен-OH, (C₂-C₆)-алкенилен-OH, NH₂, NH-(C₁-C₆)-алкил, N[(C₁-C₆)-алкил]₂, NH-CO-(C₂-C₆)-алкил, NH-шеќерен остаток, (C₁-C₆)-алкилен-NH₂, (C₂-C₆)-алкенилен-NH₂, (C₆-C₆)-алкилен-COOH, (C₆-C₆)-алкилен-CONH₂, (C₆-C₆)-алкилен-CONH-(C₁-C₆)-алкил, (C₆-C₆)-алкилен-SONH₂, (C₆-C₆)-алкилен-SONH-(C₁-C₆)-алкил, (C₆-C₆)-алкилен-SO₂NH₂, (C₆-C₆)-алкилен-SO₂NH-(C₁-C₆)-алкил;

и неговите фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **C 07D 211/60**, (11) **903207**
A 61K 31/4025, (13) **T1**
31/407, 31/438, (22) 28/02/2008
C 07D 207/14, 211/28, (45) 30/06/2010
211/32, 211/42, 211/56,
211/72, 211/76, 401/04,
401/12, 401/14, 403/04,
413/12, 471/10, 487/10,
491/10, 498/10, 513/10

(21) 2008/65

(30) 20010341452P 18/12/2001 US

(96) 17/12/2002 EP 02805167.0

(97) 13/02/2008 EP 1463716


(73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
NJ 07033-0530, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) PALANI, Anandan;
WROBLESKI, Michelle Laci;
ARREDONDO, Juan D.;
SHIH, Neng-Yang;
TSUI, Hon-Chung;
XIAO, Dong;
WANG, Cheng;
REICHARD, Gregory A. and
PALIWAL, Sunil


(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИН И ПИПЕРИДИН**
КАКО АНТАГОНИСТИ НА NK1

(57) 1. Соединение со формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:

Ar¹ и Ar², обата претставуваат група со
формулата:



X¹ е -O-;

R¹ и R² се, независно еден од друг, одбрани
од групата која се состои од H, C₁-C₆ алкил,
хидрокси(C₁-C₃ алкил), C₃-C₈ циклоалкил,
-CH₂F, -CHF₂ и -CF₃; или R₁ и R₂, заедно
со јаглеродниот атом за кој се прикачени,
формираат прстен на C₃ до C₆ алкилен; или
R¹ и R², заедно со јаглеродниот атом за кој се
прикачени, формираат група C=O;

R³ е одбран од групата која се состои од H,
C₁-C₆ алкил, хидрокси(C₁-C₃ алкил), C₃-C₈
циклоалкил, -CH₂F, -CHF₂ и -CF₃;

секој R⁶ е независно одбран од групата која
се состои од H, C₁-C₆-алкил и -OH;

секој R⁷ е независно одбран од групата која
се состои од H и C₁-C₆ алкил;

n₂ е 1 до 4;

R⁴ и R⁵, заедно со јаглеродниот атом за кој се
прикачени, формираат 4- до 8-член прстен на
хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил
кој може да содржи од 1 до 3 групи одбрани
од X₂, под услов најмалку еден X² да биде
-NR³⁵-, -O-, -S-, -S(O)- или -SO₂-, при што
прстенот може да биде супституиран со 1
до 6 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од R³⁰ и R³¹;

R⁸, R⁹ и R¹⁰ се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од H, C₁-
C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, -OR¹², халоген,
-CN, -NO₂, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F, -CH₂CF₃,
-OCF₃, -OCHF₂, -OCH₂F, -OCH₂CF₃, -COOR¹²,
-CONR²¹R²², -OC(O)NR²¹R²², -OC(O)R¹²,
-NR²¹COR¹², -NR²¹CO₂R¹⁵, -NR²¹CONR²¹R²²,
-NR²¹SO₂R¹⁵, -NR²¹R²², -SO₂NR²¹R²², -S(O)
n₆R¹⁵, (R¹⁹)_r-арил и (R¹⁹)_r-хетероарил;

R¹² е H, C₁-C₆ алкил или C₃-C₈ циклоалкил;

R¹³ и R¹⁴ се, независно еден од друг, одбрани
од групата која се состои од H, C₁-C₆ алкил,
C₃-C₈ циклоалкил, (C₃-C₈)циклоалкил(C₁-C₆)
алкил, -CH₂CF₃, арил и хетероарил; или

R¹³ и R¹⁴, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат 4- до 7-член заситен
или незаситен прстен кој може да биде
супституиран со -OR¹², каде што еден од
јаглеродните атоми во прстенот може да се
замени со хетероатом одбран од групата која
се состои од -O-, -S- и -NR³⁴-;

n₆ е 0, 1 или 2;

R¹⁵ е C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, -CF₃ или
-CH₂CF₃;

R¹⁸ е H, C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, (C₃-
C₈)циклоалкил(C₁-C₆)алкил, хидрокси(C₂-C₆)
алкил или -P(O)(OH)₂;

секој R¹⁹ е супституент врз арилниот или
хетероарилниот прстен за кој се прикачени



и се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, C₁-C₆ алкокси, -OH, халоген, -CN, -NO₂, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F, -OCF₃, -OCHF₂, -OCH₂F, -O-(C₁-C₆ алкил), -O-(C₃-C₈ циклоалкил), -COOR¹², -CONR²¹R²², -OC(O)NR²¹R²², -OC(O)R¹², -NR²¹R²², -NR²¹COR¹², -NR²¹CO₂R¹², -NR²¹CONR²¹R²², -NR²¹SO₂R¹⁵ и -S(O)_{n6}R¹⁵;

R²¹ и R²² се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил и бензил; или

R²¹ и R²², заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат 4- до 7-член заситен или незаситен прстен, каде што еден од јаглеродните атоми во прстенот може да се замени со хетероатом одбран од групата која се состои од -O-, -S- и -NR³⁴-;

R³⁰ и R³¹ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H, -OH, C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, (C₃-C₈) циклоалкил(C₁-C₆)алкил и -C(O)NR¹³R¹⁴; или

R³⁰ и R³¹, заедно со јаглеродниот атом за кој се прикачени, формираат =O, =S, прстен на циклопропил или =NR³⁶;

R³² и R³³ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од H и C₁-C₆ алкил; R³⁴ е H, C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, (C₃-C₈) циклоалкил(C₁-C₆)алкил или хидрокси(C₂-C₆) алкил;

R³⁵ е H, C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, (C₃-C₈) циклоалкил(C₁-C₆)алкил, -P(O)(OH)₂, алил, хидрокси(C₂-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкокси(C₁-C₆) алкил, -SO₂R¹⁵ или -(CH₂)₂-N(R¹²)-SO₂-R¹⁵;

R³⁶ е H, C₁-C₆ алкил, C₃-C₈ циклоалкил, (C₃-C₈)циклоалкил(C₁-C₆)алкил, -NO₂, -CN или OR¹²;

г е 1 до 3; и

X₂ е -NR³⁵-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO₂-, -CH₂-, -CF₂- или -CR¹²F-;

или негов диастереомер, енантиомер, стереоизомер, региостереомер, ротомер или тавтомер.

Има уште 27 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04,** (11) **903209**
A 61K 31/519, (13) **T1**
A 61P 15/00, 19/10, (22) 29/02/2008
35/00, 9/06 (45) 30/06/2010


- (21) 2008/66
(30) 20030529994P 16/12/2003 US
(96) 06/12/2004 EP 04801323.9
(97) 27/02/2008 EP 1697356 B1
(73) **Pfizer Products Incorporated**
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

- (72) MORRELL, Andrew, Ian;
BEYER, Thomas Arthur;
CHAMBERS, Robert James;
LAM, Kelvin;
LI, Mei and
THOMPSON, David Duane

- (54) **ПИРИДО[2,3-D] ПИРИМИДИН-2,4-ДИА-**
МИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА PDE 2

- (57) 1. Соединение со формулата (I):




и фармацевтски прифатливите соли на наведените соединенија, назначено со тоа, што:

R¹ и R² се водород или метокси, под услов R¹ и R² да не бидат обата водород или обата метокси;

n е 1, 2, 3 или 4;

X е врска; O; S; C=O; -N(R)-, каде што R е водород или -(C₁-C₃)алкил; -C(OH)-; или -SO₂; и

Y е бензоксазолил; бензотиазолил; бензофуразанил; бензофуранил; бензотиадиазолил; бензизоксазолил; бензизотиазолил; бензимидазолил; пиридил; изатинил; оксиндолил; индазолил; индолил; фенил; тиенил; или фуранил; каде што Y може да биде супституиран независно со еден до три атоми на халоген; трифлуорометил; метокси; -C(=O)CH₃; цијано; -C(CH₃)₂OH; -CH(CH₃)OH; -CH(CF₃)OH; -C(C=O)CF₃; -SO₂NH₂; -C(=O)OCH₃; -CH₂COOH;



тиазолил; или оксадиазолил.

Има уште 16 патентни барања.

(51) **A 61K 31/454, 31/702,** (11) **903210**
 A 61P 7/02 (13) **T1**
 (21) 2008/67 (22) 29/02/2008
 (45) 30/06/2010

(30) 9707368 13/06/1997 FR
 (96) 09/06/1998 EP 9892952.7
 (97) 23/01/2008 EP 0986376 B1

(73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) PETITOU, Maurice;
 HERBERT, Jean, Marc;
 VAN AMSTERDAM, Ronald and
 BERNAT, Andre

(54) **УПОТРЕБА НА ОЛИГОСАХАРИД КАКО
 ИНХИБИТОР НА ФАКТОРОТ „ХА“ ВО
 КОМБИНАЦИЈА СО СРЕДСТВО ЗА
 СПРЕЧУВАЊЕ НА НАТРУПУВАЊЕТО НА
 КРВНИТЕ ПЛОЧКИ, ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
 АРТЕРИСКА ТРОМБОЗА**


(57) 1. Употреба на олигосахарид којшто е индиректен инхибитор на факторот „Ха“ кој дејствува преку антитромбинот III, во комбинација со едно или повеќе соединенија чиешто дејство е насочено кон спречување на натрупувањето на крвните плочки преку антагонистичко дејствување врз гликопротеинот IIb/IIIa, одбран од:

- етил N-(1-етоксикарбонилметилпиперидин-4-ил)-N-{4-[4-{{N-етоксикарбонилимино} (амино)метил}фенил]-тиазол-2-ил}-3-аминопропионат;

- N-(1-карбоксиметилпиперидин-4-ил)-N-{4-[4-{{(амино)-(имино)метил}фенил}тиазол-2-ил}-3-аминопропионска киселина;


и нивните фармацевтски прифатливи соли, за добивање на лекови наменети за спречување и за третирање на тромбоемболиски артериски заболувања.

Има уште 5 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07D 487/00** (11) **903211**
(13) **T1**
(21) 2008/68 (22) 04/03/2008
(45) 30/06/2010
(30) 20040571653 P 14/05/2004 US and
20040617221 P 08/10/2004 US
(96) 12/05/2005 EP 05779921.5
(97) 19/12/2007 EP 1771450 B1
(73) **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**
40 Landsdowne Street, Cambridge,
MA 02139, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) CLAIBORNE, Christopher, F;
Payne, Lloyd;
Boyce, Richard J.;
SELLS, Todd, B.;
STROUD, Stephen, G.;
Travers, Stuart;
VOS, Tricia, J. and
Weatherhead, Gabriel S.
(54) **СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА**
ИНХИБИЦИЈА НА МИТОТИЧНАТА
ПРОГРЕСИЈА СО ИНХИБИЦИЈА НА
АУРОРА КИНАЗА
(57) 1. Соединение со формула (A):



или негова фармацевтски прифатлива сол;
кадешто:

R^{f1} е водород или R^{f1} и R^{f2} заедно формираат врска;

R^{f2} е водород или R^{f2} формира врска со R^{f1} или R^k ;

Секој од R^x и R^y независно е водород, флуоро или опционално супституиран C_{1-6} алифатичен; или R^x и R^y земени заедно со јаглеродниот атом за којшто се сврзани, формираат опционално супституиран 3- до

6-член циклоалифатичен прстен; или R^x и R^{f2} заедно формираат врска;

G е водород, опционално супституиран алифатичен или Прстен **B** кога R^{f1} е водород; и G е водород, $-OR^5$, $-N(R^4)_2$, $-SR^5$, опционално супституиран алифатичен, или Прстен **B** кога R^{f1} и R^{f2} заедно формираат врска; Прстен **A** е супституиран или несупституиран 5- или 6-член арилен, хетероарилен, циклоалифатичен или хетероцикличен прстен;

Прстен **B** е супституиран или несупституиран арилен, хетероарилен, хетероцикличен или циклоалифатичен прстен;

Прстен **C** е супституиран или несупституиран арилен, хетероарилен, хетероцикличен или циклоалифатичен прстен;

R^a е водород, $-C(O)R^1$, $-CO_2R^1$, $-SO_2R^1$ или C_{1-3} алифатичен којшто има 0-2 супституенти независно избрани од R^3 или R^7 ;

R^e е водород, $-OR^5$, $-N(R^4)_2$, $-SR^5$, $-NR^4C(O)R^5$, $-NR^4C(O)(R^4)_2$, $-NR^4CO_2R^6$, $-N(R^4)SO_2R^6$, $-N(R^4)SO_2N(R^4)_2$ или C_{1-3} алифатичен опционално супституиран со R^3 или R^7 ;

R^1 е C_{1-6} алифатичен или опционално супституирана арилна, хетероарилна или хетероциклична група;

Секој R^3 независно е избран од групата составена од -хало, -ОН, $-O(C_{1-3}\text{алкил})-CN$, $-N(R^4)_2$, $-C(O)(C_{1-3}\text{алкил})$, $-CO_2H$, $-CO_2(C_{1-3}\text{алкил})$, $-C(O)NH_2$ и $-C(O)NH(C_{1-3}\text{алкил})$;

Секој R^4 независно е водород или опционално супституиран алифатичен, арил, хетероарил или хетероциклична група; или два R^4 на истиот азотен атом, земени заедно со азотниот атом, формираат опционално супституиран 5-до 6-член хетероарил или 4-до 8-член хетероцикличен прстен којшто има во дополнување азотен атом, 0-2 хетероатоми во прстенот избрани од N, O и S;


Секој R^5 независно е водород или опционално супституирана алифатична, арилна, хетероарилна или хетероциклична група;

Секој R^6 независно е опционално супституирана алифатична или арил група; и Секој R^7 независно е опционално супституирана арилна, хетероциклична или хетероарилна група.

Има уште 55 патентни барања.



- (51) **C 07C 381/00** (11) **903214**
(13) **T1**
(21) 2008/69 (22) 04/03/2008
(45) 30/06/2010
- (30) 10353204 13/11/2003 DE
(96) 03/11/2004 EP 04797536.2
(97) 13/02/2008 EP 1685097 B1
- (73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) KLEEMANN, Heinz-Werner and
SCHUBERT, Gerrit
- (54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 4-ПЕНТАФЛУ-
ОРОСУЛФАНИЛ-БЕНЗО-ИЛГВАНИДИНИ**
- (57) 1. Постапка за добивање на соединенија со
формулата (I):



каде што:

R1 е водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, NR₁₀R₁₁, -O_p-(CH₂)_n-(CF₂)_o-CF₃ или -(SO_m)_q-(CH₂)_r-(CF₂)_s-CF₃;

R₁₀ и R₁₁ се, независно еден од друг, водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми или -CH₂-CF₃;

m е нула, 1 или 2;

n, o, p, q, r и s се, независно еден од друг, нула или 1;

R2 е водород, -(SO_h)_z-(CH₂)_k-(CF₂)_l-CF₃, алкил со 1, 2, 3, 4, 5 или 6 јаглородни атоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглородни атоми, каде што 1, 2, 3 или 4 атоми на водород може да се заменат со атоми на флуор;

h е нула, 1 или 2;

z е нула или 1;

k е нула, 1, 2, 3 или 4;

l е нула или 1;

или

R2 е -(CH₂)_t-фенил или -O-фенил, кои може да бидат несупституирани или супституирани со 1, 2 или 3 радикали одбрани од групата која се состои од -O_u-(CH₂)_v-CF₃, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми и -SO₂CH₃;

t е нула, 1, 2, 3 или 4;

u е нула или 1;

v е нула, 1, 2 или 3;

или

R2 е -(CH₂)_w-хетероарил, кој може да биде несупституиран или супституиран со 1, 2 или 3 радикали одбрани од групата која се состои од -O_x-(CH₂)_y-CF₃, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми и алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглородни атоми, -SO₂CH₃;

w е нула, 1, 2, 3 или 4;


x е нула или 1;

y е нула, 1, 2 или 3;

R3 и R4 се, независно еден од друг, водород или F;

и нивните соли;

назначена со тоа што опфаќа:




а) редукција на дериват на 4-нитрофенилсулфур пентафлуорид со формулата (II) до амин со формулата (III); и
б) халогенација на соединението со формулата (III) во орто положбата до amino група со средство за халогенација, со што се добива соединението со формулата (IV); и
в) заменување на халогенскиот супституент во соединението со формулата (IV) со соодветно нуклеофилно или соединение на органоеlement, на пример, алкилборно соединение, каде што е соодветно со катализа, со супституент R2; и
г) заменување на amino групата во соединението со формулата (V) со халогенски супституент; и
д) заменување на халогенскиот супституент во соединението со формулата (VI) со нитрилна група; и
е) претворување на карбоксилната киселина со формулата (VIII) во ацилгванидин со формулата (I),
каде што во соединенијата со формулите (II),

(III), (IV), (V), (VI), (VII) и (VIII), R1 до R4 се како што е дефинирано во формулата (I), а X и Y се, независно еден од друг, F, Cl, Br или I. Има уште 6 патентни барања.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) C 12N 5/00 | (11) 903215 | (54) ПОСТАПКА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЦВРСТА ПОДЛОГА ЗА КУЛТИВАЦИЈА НА КЛЕТКИ ЗАВИСНИ ОД ВКОТВУВАЊЕТО |
| | (13) T1 | |
| (21) 2008/70 | (22) 06/03/2008 | (57) 1. Постапка за рециклирање на цврста подлога за култивација на клетки зависни од вкотвувањето лоцирани во систем за култивација на клетки којашто ги содржи чекорите на: |
| | (45) 30/06/2010 | |
| (30) 20030104440 28/11/2003 EP and 20030526414P 02/12/2003 US | | а) празнење на наведениот систем од течност; |
| (96) 26/11/2004 EP 04819263.7 | | б) измивање на наведениот систем со воден раствор; |
| (97) 16/01/2008 EP 1699916 B1 | | в) измивање на наведениот систем со раствор на натрим хидроксид; и |
| (73) ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l'Ouriettaz,
1170 Aubonne, CH | | г) измивање на наведениот систем со воден раствор. |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје | | Има уште 27 патентни барања. |
| (72) BERNARD, Alain and
PAPP, Frederic | | |

СЛИКА 1



- (51) **C 07D 295/096**, (11) **903216**
A 61K 31/44, 31/4965, (13) **T1**
A 61P 25/00, (22) 06/03/2008
C 07D 211/20, 211/70, (45) 30/06/2010
241/04, 243/08

(21) 2008/71

(30) 20010001466 04/10/2001 DK

(96) 02/10/2002 EP 02800051.1

(97) 20/02/2008 EP 1436271 B1

(73) **H. LUNDBECK A/S**

Ottilavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72) SMITH, Garrick Paul;

BANG-ANDERSEN, Benny;

MOLTZEN Ejner Knud;


ANDERSEN Kim, Ridgewood;

PUSCHL Ask and

RULAND Thomas

(54) **ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛ-ПИПЕРАЗИН
КАКО ДОПОЛНИТЕЛНО-ПОВТОРНО
КОРИСТЕНИ СЕРОТОНИН ИНХИБИТОРИ**

(57) 1. Соединение претставено на општата формула I



каде што

Y е N;

X претставува S;

m е 1 или 2;

p е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8;

q е 0, 1, 2, 3 или 4;

s е 1 или 2.


Секој R¹ е независно одбран од групата претставена со C₁₋₆-алкил или две R¹ прикачени на истиот јаглероден атом може да формираат 3-6-член спирално прикачен цикло-алкил;

Секој R² е независно одбран од групите претставени од халоген, цијан, азот, C₁₋₆-

алк(ен/ин)ил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси, C₁₋₆-алк(ен/ин)илсулфанил, хидрокси, хидрокси-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, ацил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илоксикарбонил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илсулфонил, или -NR^xR^y; -NR^xCO-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил;

Секој R³ е независно одбран од група претставена од халоген, цијан, азот, C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси, C₁₋₆-алк(ен/ин)илсулфанил, хидрокси, хидрокси-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, хало-C₁₋₆-алк(ен/ин)илокси, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илсулфонил, арил, C₁₋₆-алк(ен/ин)илоксикарбонил, ацил, -NR^xSO-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, -CONR^xR^y или NR^xR^y;

или два соседни R³ субституенти заедно формираат хетероциклус стопен кон фенилниот прстен одбран од групата која се состои од



каде што W е O или S, и R' и R'' се водород или C₁₋₆-алкил;

или два соседни R³ субституенти кои заедно формираат стопен хетероароматичен систем кој содржи еден, два или три хетероатоми,

каде што секој R^x и R^y се независно одбрани од групата претставена од водород, C₁₋₆-алк(ен/ин)ил, C₃₋₈-циклоалк(ен)ил, C₃₋₈-циклоал(ен)ил-C₁₋₆-алк(ен/ин)ил или арил; или R^x и R^y заедно со нитрогенот на кој се прикачени формираат 3-7-член прстен кој по избор може понатаму да содржи еден хетероатом;

или фармацевтски прифатливи киселински додатоци на соли од тоа за употреба при терапија.

Има уште 23 патентни барања.




- | | | |
|--|--|--|
| <p>(51) C 07D 307/87,
A 61K 31/343,
A 61P 25/00, 25/22,
25/24, 25/30
(21) 2008/72
(30) 20020002005 23/12/2002 DK
(96) 18/12/2003 EP 03779759.4
(97) 12/03/2008 EP 1578738 B1
(73) H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје</p> | <p>(11) 903217
(13) T1
(22) 10/03/2008
(45) 30/06/2010</p> | <p>(72) PETERSEN, Hans;
DANCER, Robert;
ELLEGAARD, Peter and
MARTEL, Lawrence
(54) ХИДРОБРОМИД НА ЕСЦИТАЛОПРАМ И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО
(57) 1. Хидропбромид на есциталопрам во кристална форма.
Има уште 2 патентни барања.</p> |
|--|--|--|

- | | | |
|--|--|--|
| <p>(51) A 61K 47/18,
31/4439, 47/02, 9/19
(21) 2008/73
(30) 20000125569 22/11/2000 EP
(96) 17/11/2001 EP 01997314.8
(97) 26/12/2007 EP 1339430 B1
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) LINDER, Rudolf and
DIETRICH, Rango
(54) ПАНТОПРАЗОЛ ПРЕПАРАТ И ПАНТО-ПРАЗОЛ ИНЕКЦИЈА ДОБИЕНИ СО СУШЕЊЕ СО ЗАМРЗНУВАЊЕ</p> | <p>(11) 903218
(13) T1
(22) 10/03/2008
(45) 30/06/2010</p> | <p>(57) 1. Постапка за добивање препарат по пат на сушење со замрзнување кој содржи 5-дифлуорометокси-2-[(3,4-диметокси-2-пиридинил)метилсулфинил]-1Н-бензимидазол(пантопразол), негова сол, солват на пантопразол или негова сол, која постапка опфаќа сушење со замрзнување на воден раствор кој се состои од пантопразол, негова сол, солват на пантопразол или негова сол, етилендиамин тетраоцетна киселина и/или нејзина соодветна сол, и натриум хидроксид и/или натриум карбонат.
Има уште 20 патентни барања.</p> |
|--|--|--|



- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/155, | (11) 903219 | (57) 1. Употребата на деривати на полимерен |
| A 61P 31/04, 31/10 | (13) T1 | гуанидин врз основа на диамин којшто |
| (21) 2008/74 | (22) 10/03/2008 | содржи низи на оксиалкилен помеѓу две |
| | (45) 30/06/2010 | амино групи, со деривати на гванидин |
| (30) 20030000453 20/03/2003 AT | | коишто претставуваат производ на |
| (96) 17/03/2004 EP 04721079.4 | | поликондензација помеѓу додадена сол на |
| (97) 09/01/2008 EP 1605927 B1 | | гванидинска киселина и диамин којшто |
| (73) Geopharma ProduktionsgmbH | | содржи полиоксоалкиленски низи помеѓу две |
| Richard-Neutra-Gasse 5 1210 Wien, AT | | амино групи, за производство на состав на |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | | лек со антимикробна активност. |
| ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | Има уште 4 патентни барања. |
| (72) GEORGOPOULOS, Apostolos | | |
| (54) ДЕРИВАТИ НА ГВАНИН БАЗИРАНИ НА | | |
| АНТИ-МИКРОБНО АКТИВЕН ДИАМИН | | |

- (51) **C 07D 491/10**, (11) **903220**
 A 61K 31/403, 31/407, (13) **T1**
 31/438, (22) 13/03/2008
 A 61P 11/06, (45) 30/06/2010
 C 07D 209/54, 221/20,
 471/10
 (21) 2008/75
 (30) 20020002133 08/07/2002 SE
 (96) 07/07/2003 EP 03762957.3
 (97) 30/01/2008 EP 1521757 B1
 (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) HOSSAIN, Nafizal;
 IVANOVA, Svetlana and
 MENSONIDES-HARSEMA, Marguerite
 (54) **ТРИЦИКЛИЧНИ СПИРОПИПЕРИДИНИ ИЛИ**
СПИРОПИРОЛИДИНИ
 (57) 1. Соединение со формулата



назначено со тоа што

m е 0, 1, 2, 3 или 4;

секое R^1 независно претставува халоген, циано, хидроксил, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 халоалкил, C_1-C_6 алкокси или сулфонамидо;

секое X претставува врска, $-CH_2-$, $-O-$ и Y претставува врска, $-CH_2-$, $-O-$ или X и Y заедно претставува група $-CH=C(CH_3)-CH-$, и Z претставува врска, $-O-$, $-NH-$ или $-CH_2-$, под услов само едно од X , Y и Z да претставуваат врска во било кое време и под услов да X и Y двете истовремено да не претставуваат $-O-$;

n е 0, 1 или 2;

секое R^2 независно претставува халоген или C_1-C_6 алкил;

q е 0 или 1;

R^3 претставува $-NHC(O)R^{10}$, $-C(O)NR^{11}R^{12}$ или $-COOR^{12a}$;

R^4 , R^5 , R^6 , R^7 и R^8 секој независно претставува водороден атом или C_1-C_6 алкил група;

t е 0, 1 или 2;

секое R^9 независно претставува халоген,

циано, хидроксил, карбоксил, C_1-C_6 алкокси, C_1-C_6 алкоксикарбонил, C_1-C_6 халоалкил, или C_1-C_6 алкил евентуално супституиран од најмалку еден супституент одбран од карбоксил и C_1-C_6 алкоксикарбонил;

R^{10} претставува група C_1-C_6 алкил, C_2-C_6 алкенил, C_3-C_6 циклоалкил, адамантил, C_5-C_6 циклоалкенил, фенил или заситен или незаситен 5- до 10-член хетероцикличен прстенест систем кој содржи барем еден прстенест хетероатом одбран од азот, кислород и сулфур, секој од нив може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од нитро, хидроксил, оксо, халоген, карбоксил, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 алкокси, C_1-C_6 алкилтио, C_1-C_6 алкил-карбонил, C_1-C_6 алкоксикарбонил, фенил и $-NHC(O)-R^{13}$, или

R^{10} претставува група $-NR^{14}R^{15}$ или $-O-R^{16}$;

R^{11} и R^{12} секој независно претставува (i) водороден атом, (ii) 3- до 6-член заситен или незаситен прстен кој евентуално содржи барем еден прстенест хетероатом одбран од азот, кислород и сулфур и евентуално понатаму содржи премостена група, прстенот е евентуално супституиран со барем еден супституент одбран од халоген, хидроксил, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 хидроксиалкил и C_1-C_6 халоалкил, (iii) C_1-C_6 алкил група евентуално супституирана со барем еден супституент одбран од халоген, amino, хидроксил, C_1-C_6 халоалкил, карбоксил, C_1-C_6 алкокси, C_1-C_6 алкоксикарбонил, C_1-C_6 алкилкарбониламино и 3- до 6-член заситен или незаситен прстен евентуално содржи барем еден прстенест хетероатом одбран од азот, кислород и сулфур и евентуално понатаму содржи премостена група, прстенот е евентуално супституиран со барем еден супституент одбран од халоген, хидроксил, оксо ($=O$), C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 хидроксиалкил и C_1-C_6 халоалкил, или (iv) C_1-C_6 алкилсулфонил, или

R^{11} и R^{12} заедно со азотниот атом на кој се прикачени формираат 4- до 7-член заситен хетероцикличен систем кој евентуално понатаму содржи прстенест азотен, кислороден или сулфурен атом и кој е евентуално заситен до бензен прстен за да формира 8- до 11-член прстенест систем, хетероцикличниот прстен или прстенест систем е евентуално супституиран со барем еден супституент одбран од халоген, хидроксил, амидо, C_1-C_6 алкил, C_1-C_6 хидроксиалкил, C_1-C_6 алкокси, C_1-C_6 алкоксикарбонил, C_1-C_6 халоалкил, C_1-C_6 алкиламино, ди- C_1-C_6 алкиламино, C_1-C_6

алкилкарбонил, C_1 - C_6 алкилкарбониламино, C_1 - C_6 алкиламинокарбонил, ди- C_1 - C_6 алкиламинокарбонил, фенил, халофенил, фенилкарбонил, фенилкарбонилокси и хидроксидифенилметил;

R^{12a} претставува водороден атом или C_1 - C_6 алкил група;

R^{13} претставува C_1 - C_6 алкил, amino или фенил група;

R^{14} и R^{15} секој независно претставува водороден атом, или група C_1 - C_6 алкил, C_1 - C_6 алкилсулфонил, фенил или заситен или незаситен 5- до 10-член хетероцикличен прстенест систем кој содржи барем еден прстенест хетероатом одбран од азот, кислород и сулфур, секоја група е евентуално супституирана како што е дефинирано горе за R^{10} , или хетероцикличниот прстен е евентуално супституиран со барем еден хидроксил; и

R^{14} и R^{15} заедно со азотниот атом на кој се


прикачени формираат 4- до 7-член заситен хетероцикличен систем кој евентуално понатаму содржи прстенест азотен, кислороден или сулфурен атом,

R^{16} претставува водороден атом, или група C_1 - C_6 алкил група, фенил или заситен или незаситен 5- до 10-член хетероцикличен прстенест систем кој содржи барем еден хетероатом, одбран од азот, кислород и сулфур, секоја група е евентуално супституирана како што е дефинирано горе за R^{10} ;


или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

Има уште 20 патентни барања.

- (51) **A 01N 43/56, 37/50,** (11) **903234**
 43/653, 43/76 (13) T1
 (21) 2008/339 (22) 15/10/2008
 (45) 30/06/2010
 (30) 20040613430P 27/09/2004 US
 (96) 27/09/2005 EP05798763.8
 (97) 17/09/2008 EP1796465
 (73) **E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**
Wilmington, DE 19898, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) FOOR, Stephen, Ray
 (54) **СМЕСИ ОД ТИОФЕН ДЕРИВАТ ПРОТИВ**
ГАБИЧКИ
 (57) 1. Смеса против габички која вклучува:
 (а) тиофен дериват од Формула I или
 земјоделски погодна сол од тоа




(б) најмалку едно соединение селектирано од групата која се состои од соединенија од формула III или формула IV кој дејствуваат во bc_1 комплексот на место на трансфер на габичен митохондриски респираторен елемент;



каде

W е една од следните групи




W¹ е N или CH;

W² е NH, O или CH₂;

W³ е O или CH₂;

A е една од следните групи (каде ѕвездичката (*) е додадена на фенил прстенот од Формула III),



B е 1,2-пропандион-бис(О-метилоксим)-1-ил; или фенил, фенокси или пиридинил, секој незадолжително заменет со 1 или 2 субституенти селектирани од C1, CN, метил или

трифлуорометил; или

A и B заедно се -CH₂O(1-[4-хлорофенил]-пиразол-3-ил) или -CH₂O(6-трифлуорометил-2-пиридинил).

D е една од следните групи (каде ѕвездичката (*) е додадена на јаглеродот веднаш до фенил прстенот од Формула IV (јаглерод 1) и знак за фунта (#) е додаден на прстенот азот од Формулата IV (азот 2).

R₅ е H или фенокси; и R₆ е O или S;

и земјоделски погодни соли од тоа; и незадолжително

(в) најмалку едно соединение селектирано од групата која се состои од соединенија кои дејствуваат на деметилаза ензимот на патот на биосинтеза на стерол и земјоделски погодни соли од тоа.

Има уште 9 патентни барања.


- (51) **A 61K 38/49,** (11) **903238**
A 61P 9/00, 9/10, (13) **T1**
C 12N 9/72 (22) 16/10/2008
(21) 2008/340 (45) 30/06/2010
(30) 20011053601 02/11/2001 DE and
20010130006 17/12/2001 EP
(96) 31/10/2002 EP02785348.0
(97) 23/07/2008 EP1441757
(73) **Paion Deutschland GmbH**
Martinstrasse 10-12 / 52062 Aachen, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SOHNGEN, Mariola;
SOHNGEN, Wolfgang;
SCHLEUNING, Wolf-Dieter and
MEDCALF, Robert

(54) **НЕ-НЕВРОТОКСИЧНИ ФАКТОРИ КОИ АКТИВИРААТ ПЛАЗМИНОГЕН ЗА ТРЕТИРАЊЕ УДАР**

(57) 1. Употреба на DSPA алфа 1 за добивање лек за терапевтскиот третман на удар кај луѓето после истекување на три часа од почетокот на ударот, без комбинација со дополнително терапевтско средство.

Има уште 4 патентни барања.


Слика 1



- (51) **B 67D 1/08** (11) **903243**
(13) **T1**
- (21) **2008/341** (22) 16/10/2008
(45) 30/06/2010
- (30) 20011017742 30/03/2001 NL
(96) 02/04/2002 EP02720674.7
(97) 20/08/2003 EP1383703
- (73) **Heineken Supply Chain B.V.**
2e Weteringplantsoen 21 / 1017 ZD
Amsterdam, NL
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) VAN DER KLAUW, Guido, Petrus, Johannes;
BAX, Bart, Jan;
VAN DUUREN, Marius, Corstiaan and
PAAUWE, Arie-Maarten
- (54) **УРЕД И МЕТОДА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА**
ИЗВОР НА ПРИТИСОК НА ИЗВОР НА
ПРИТИСОК КОН КОНТЕЈНЕР
- (57) 1. Склоп од контејнер (D), уред за поврзување (1) и уред за разделување (A) за поврзување на контејнерот (D) кон извор на притисок кој доставува средина под притисок во контејнерот, каде што контејнерот (D) е обезбеден со прачка (F) која содржи барем еден вентил (E) за ослободување влезен и/или излезен отвор од контејнерот (D), каде што уредот за поврзување (1) е обезбеден со кукиште со први средства за спојување (4, 70, 73) и контејнерот е обезбеден подобро со метално надворешно кукиште со цилиндричен врат (200), кој врат (200) е

осигуран од прв крај на надворешното кукиште и соседно спортивниот втор крај е обезбеден со обод кој продолжува надворешно (5), кој дефинира втори спојувачки средства (5) за соработка со првите средства за спојување (4, 70, 73), каде што вратот (200), помеѓу ободот и првиот крај, е супстанцијално мазно завршен на надворешноста, и има барем супстанцијално дијаметар кој е помал од максималниот дијаметар на ободот, распоредот е таков да во споена положба на уредот за поврзување (1) и контејнерот (D), првите средства за спојување (4; 70, 73) се барем поддржани спроти долната страна на ободот (5) приближно на првиот крај на вратот, наведениот вентил (E) содржи вентил за течност и вентил за гас, наведениот уред за разделување (A) е обезбеден спроти наведените вентил за течност и вентил за гас (E) и содржи прва пломба (H) за поставување помеѓу вентилот за течност и втората пломба (G) за опкружување на гасниот вентил преку ангажирање на прачката (F), средства (15) се обезбедени за отварање на наведените вентили, наведените средства (15) се распоредени за придвижување на наведениот уред за разделување (A) со обете пломби (H, G) во правец на контејнерот, назначен со тоа, што прачката (F) е осигурана во вратот (200) и е во наведената споена положба заклучена во вратот (200) барем преку уредот за поврзување (1), и наведените средства (15) се распоредени така да се придвижуваат преку наведената средина под притисок.

Има уште 20 патентни барања.



Слика 1



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 31/473, | (11) 903247 | (54) УПОТРЕБА НА 3,11-В-CIS ДИХИДРО- |
| A 61P 25/14 | (13) T1 | ТЕТРАБЕНАЗИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА |
| (21) 2008/343 | (22) 16/10/2008 | СИМПТОМИ НА ХАНИНГТОНОВА БОЛЕСТ |
| | (45) 30/06/2010 | (57) 1. Соединение за употреба за задржување |
| (30) 20050014501 14/07/2005 GB | | или намалување на прогресивноста на еден |
| (96) 13/07/2006 EP06764942.6 | | или повеќе симптоми на Хантингтонова |
| (97) 01/10/2008 EP1885363 | | болест, кај пациент каде што симптомите |
| (73) Cambridge Laboratoires (Ireland) Limited | | се одбрани од несакани движења и |
| Alexander House, The Sweepstakes, | | дегенерирање на начинот на одење, |
| Ballsbridge, Dublin 4, IE | | назначено со тоа што соединението е (+) |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | изомер на 3,11b-cis-дихидротетрабеназин |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | или негова фармацевтски прифатлива сол. |
| 1000, Скопје | | Има уште 14 патентни барања. |
| (72) TRIDGETT, Robert and | | |
| FILLOUX, T., | | |

- (51) **A 43B 7/12, 13/14,** (11) **903245**
 13/38, 17/08, (13) **T1**
 17/10, 7/08 (22) 21/10/2008
 (21) 2008/355 (45) 30/06/2010
 (30) 2005TV00084 15/06/2005 IT
 (96) 01/06/2006 EP06763461.8
 (97) 08/10/2008 EP1830673
 (73) **Asolo SPA**
31040 Nervesa della Battaglia, IT
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) ZANATTA, Marco;
 MARTINI, Giovanni and
 BERNADEL, Livio
 (54) **ЧЕВЕЛ СО ЃОН КОЈ ВРШИ АСПИРАЦИЈА**
 (57) 1. Ѓон (100; 200; 300; 400) за чевел кој е
 непропустлив и кој врши аспирација, чија што
 структура содржи потпорен слој (101; 201;
 301; 401), кој има најмалку еден регион (103;
 203; 303; 403) кој овозможува поминување
 на воздухот низ наведениот потпорен слој
 (101; 201; 301; 401), при што наведениот ѓон
 додатно содржи:
 - еден или повеќе армирачки елементи (111;
 211, 311; 411) кои се споени на едната страна
 на наведениот потпорен слој (101; 201; 301;
 401) од наведениот најмалку еден регион
 (103; 203; 303; 403) и се перфорирани со
 пропустливи отвори (113; 213; 313; 413)

заради евакуација на воздухот што поминува
 низ наведениот регион;

- мембрана (117; 290, 390; 417) направена од
 материјал којшто е водоотпорен и пропустлив
 за испарување (кондензација), којашто е
 поставена над наведениот најмалку еден
 регион (103; 203; 303, 403) на страната на
 наведениот потпорен слој (101; 201; 301, 401)
 наспроти наведениот армирачки елемент
 (111; 211, 311; 411),

назначена со тоа што

наведената мембрана е прицврстена
 (втисната) врз наведениот потпорен слој (101;
 201; 301; 401) најмалку по должината на една
 контура (115; 215; 305) околу наведениот
 најмалку еден регион (103; 203; 303; 403)
 и се потпира во незатегната состојба врз
 наведениот регион (103; 203; 303), при што
 над наведениот најмалку еден регион (103;
 203; 303; 403) формира воздушна комора
 (140; 288; 388; 488) и при што е оставен
 најмалку еден слободен осцилирачки дел
 кој дејствува како површина за пумпање со
 помош на движењето на стопалото, при што
 последичната компресија и ширењето на
 воздушната комора може да предизвикува
 проток на воздух кој поминува низ наведениот
 најмалку еден регион (103; 203; 303; 403) и
 отворите (113; 213; 313; 413) на наведените
 еден или повеќе армирачки елементи (111;
 211, 311; 411).

Има уште 19 патентни барања.



Слика 1




- (51) **A 61K 51/12, 9/14,** (11) **903235** (54) **ЧЕСТИЧКИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ**
A 61P 35/04 (13) **T1** **АКТИВИРААТ СО РЕНДГЕНСКИ И/ИЛИ**
(21) **2008/364** (22) 04/11/2008 **УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЗРАЦИ, НИВНА**
(45) 30/06/2010 **ПОДГОТОВКА И ТЕРАПЕВТСКА ИЛИ**
ДИЈАГНОСТИЧКА УПОТРЕБА
- (30) 20040005036 10/05/2004 FR (57) 1. Био-компатибилен компактен агрегат
(96) 09/05/2005 EP05769516.5 составен од честичкии или наночестички,
(97) 06/08/2008 EP1744789 кој може да создава слободни радикали
или топлина доколку се возбуди со рендген
(73) **NANOBIOTIX** зраци, и кој содржи:
60 rue de Wattignies, 75012 Paris, FR
- јадро што содржи прво неорганско
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА соединение кое апсорбира рендгенски зраци
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА и емитува видлива ултравиолетова енергија
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ и второ, неорганско или органско соединение,
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, кое ја апсорбира видливата ултравиолетова
1000 Скопје енергија и ослободува слободни радикали
при контакт со вода или кислород, и
(72) LEVY, Laurent; - по избор, био-компатибилна обвивка
HOCHETPIED, Jean-Francois; Има уште 27 патентни барања.
BALENCIE, Jeremy;
PRASAD, Paras, Nath;
BERGEY, Earl, Jim;
PANAK, Edouard, Andre and
BOUSSAHA, Abdel, Kader

- (51) **C 01B 3/26**,
D 01F 9/127, 9/133
(21) 2008/365
(30) 03778504.5 21/11/2003 EP
(96) 21/11/2003 EP03778504.5
(97) 13/08/2008 EP1694599
(73) **StatoilHydro ASA**
4035 Stavanger, NO
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) EDWIN, Emil;
ARNESEN, Tore;
AASER, Knut-Ivar;
RYTTER, Erling and
JOHANSEN, Johan, Arnold
(54) **МЕТОДА ЗА КОНВЕРЗИЈА НА**
ЈАГЛЕВОДОРОДИ

(11) **903237**
(13) **T1**
(22) 06/11/2008
(45) 30/06/2010

(57) 1. Метода за конверзија во јаглерод на гасни јаглеводороди извлечени од резервоар на природен јаглеводород, која метода опфаќа контактирање на наведениот гасовит јаглеводород на зголемена температура во реактор со катализатор способен да го конвертира наведениот јаглеводород во јаглерод и водород; разделување на водород произведен од неконвертиран јаглеводород; согорување на наведениот водород за да се создаде енергија; и користење на создадената енергија за загревање на наведениот реактор или протокот на гасовит јаглеводород низ него, или да се загрее или снабди со енергија апарат кој употребува топлина или енергија.

Има уште 10 патентни барања.



Слика 1

- (51) **C 07D 281/10,** (11) **903221**
C 07C 271/28 (13) **T1**
(21) 2009/92 (22) 23/03/2009
(45) 30/06/2010
- (30) 20030014574 12/12/2003 FR
(96) 07/12/2004 EP04805651.9
(97) 25/02/2009 EP1694658
- (73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) MUTTI, Stephane;
CHEVE, Michel;
MALPART, Joel and
LAVIGNE, Michel
- (54) **МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРОИЗВОД**
ОД ВИДОТ НА ТИАЗОЛО [3,4,5-DE] [4,1]
БЕНЗОТИАЗЕПИН
- (57) 1. Постапка за добивање на 2-имино-
9-трифлуорометил-4,5-дихидро-2Н,7Н-
тиазоло[3,4,5-de][4,1]бензотиазепин
6,6-диоксид метансулфонат, назначена со
тоа, што:
- а) се врши заштита на 4-трифлуоро-
метиланилин во присуство на ди-терц-бутил
дикарбонат во монохлоробензен во услови
на рефлукс, а потоа
- б) терц-бутил 4-трифлуорометил-
фенилкарбамат кој беше
изолиран во претходната етапа, се
претворува во 2-хидроксиметил-4-
трифлуорометилфенилкарбамат, без при
тоа да се изолира интермедиерот 2-формил-
4-трифлуорометилфенилкарбамат, а потоа

в) 2-хидроксиметил-4-трифлуоро-
метилфенилкарбамат кој беше изолиран во
претходната етапа, директно се претворува
во 7-трифлуорометил-1,5-дихидро-
3Н-[4,1]бензотиазепин-2-он во присуство
на тиогликолна киселина и каталитичко
количество на р-толуенсулфонска киселина,
а потоа


г) се врши редукција на 7-трифлуорометил-
1,5-дихидро-3Н-[4,1]бензотиазепин-2-он кој
беше изолиран во претходната етапа, при
што се добива 7-трифлуорометил-1,2,3,5-
тетрахидро-[4,1]бензотиазепин, а потоа

д) 7-трифлуорометил-1,2,3,5-тетрахидро-
[4,1]-бензотиазепин кој беше изолиран
во претходната етапа, се претворува во
2-имино-9-трифлуорометил-4,5-дихидро-
2Н,7Н-тиазоло[3,4,5-de][4,1]бензотиазепин
хидробромид во присуство на бром, калиум
тиоцијанат во оцетна киселина, а потоа

ѓ) наведениот 2-имино-9-трифлуорометил-
4,5-дихидро-2Н,7Н-тиазоло[3,4,5-de][4,1]
бензотиазепин хидробромид се оксидира
до 2-имино-9-трифлуорометил-4,5-дихидро-
2Н,7Н-тиазоло[3,4,5-de][4,1]бензотиазепин
6,6-диоксид и потоа, во присуство на
метансулфонска киселина, се претворува
во 2-имино-9-трифлуорометил-4,5-дихидро-
2Н,7Н-тиазоло[3,4,5-de][4,1]бензотиазепин
6,6-диоксид метансулфонат.


Има уште 14 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04,** (11) **903222**
 A 61K 31/519, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 23/03/2009
 (21) 2009/93 (45) 30/06/2010
 (30) 20050007032 01/07/2005 FR
 (96) 29/06/2006 EP06778710.1
 (97) 18/02/2009 EP1902054
 (73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) CASELLAS, Pierre;
 BOURRIE, Bernard;
 PERREAUT, Pierre;
 MUNEAUX, Claude and
 JEGHAM, Samir
 (54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРИДО[2,3-D]ПИРИ-**
МИДИН, НИВНО ДОБИВАЊЕ И
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
 (57) 1. Соединение претставено со формулата:



назначено со тоа што Ar_2 и R_1 се одделно:
 2,6-дихлорофенил и терц-бутил;
 или 2-бромо-6-хлорофенил и терц-бутил;
 или 2,6-дихлорофенил и етил;
 или 2,6-дибромофенил и терц-бутил;
 или 2,6-дибромофенил и етил;
 или 2,6-дихлорофенил и фенил;
 или 3,5-диметоксифенил и терц-бутил;
 или фенил и терц-бутил;
 или 2,6-диметилфенил и терц-бутил;
 или 2,6-дифлуорофенил и терц-бутил;
 или 2,6-дихлорофенил и изопропил.
 Има уште 10 патентни барања.

- (51) **C 07D 211/04**, (11) **903258**
A 61K 31/415, 31/44, (13) **T1**
31/445, 31/48, (22) 24/03/2009
A 61P 25/04, (45) 30/06/2010
C 07D 211/06, 235/24,
235/26, 401/04, 401/06,
403/04, 403/06, 413/04
- (21) 2009/96
- (30) 20010284666P 18/04/2001 US;
20010284667P 18/04/2001 US;
20010284668P 18/04/2001 US and
20010284669P 18/04/2001 US
- (96) 18/04/2002 EP05014117.5
- (97) 04/03/2009 EP1598340
- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) Sun, Qun;
Kyle, Donald;
Chen, Zhengming;
Victory, Sam;
Whitehead, John and
Goehring, Richard R.
- (54) **ДЕРИВАТИ НА 1(1,4-ПИПЕРИДИНИЛ)-**
1,3-ДИХИДРО-2Н-БЕНЗОКСАЗОЛ-2-ОН
И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
АНАЛОЗИ НА НОЦИЦЕПТИН И ЛИГАНДИ
НА ORL1 ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА
- (57) 1. Соединение со формулата (IA):




назначено со тоа што

Z е одбрано од групата составена од врска, -NH-, -CH₂O-, -CH₂NH-, -CH₂N(CH₃)-, -NHCH₂-, -CH₂CONH-, -NHCH₂CO-, -CH₂CO-, -CH₂COCH₂-, -CH(CH₃)-, -CH=, и -HC=CH-, каде што јаглеродните и/или азотните атоми се несупституирани или супституирани

со понизок алкил, халоген, хидрокси или алкокси група;


R₁ е одбрано од групата составена од водород, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₂₋₁₀ алкенил, amino, C₁₋₁₀ алкиламино, C₃₋₁₂ циклоалкиламино, бензил, C₃₋₁₂ циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арилен или хетероарилен прстен, хетеро-моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (V):



каде што X₁ и X₂ се независно одбрани од групата составена од NH, O, S и CH₂;

каде што наведениот алкил, циклоалкил, алкенил, C₁₋₁₀ алкиламино, C₃₋₁₂ циклоалкиламино, или бензил е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, нитро, трифлуорометил, циано, фенил, бензил, бензилокси, наведениот фенил, бензил и бензилокси евентуално е супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, и циано;

каде што наведениот C₃₋₁₂ циклоалкил, C₃₋₁₂ циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арилен, хетероарилен прстен, хетеро-моноцикличен прстен, хетеро-бицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (V) се евентуално супституирани со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, нитро, трифлуорометил, фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, каде што наведениот фенил, бензил, фенилокси и бензилокси се евентуално супституирани со 1-3 супституенти одбрани од групата составена од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, и циано; но не соединение со следнава формула





каде што A_r е моноцикличен арилен прстен евентуално супституиран со халоген, C_{1-5} алкокси, C_{1-5} алкил и циано и каде што R_7 и R_8 независно се водород, C_{1-5} алкил и C_{1-5} алкокси или халоген; алтернативно, R_7 и R_8 можат да бидат земени заедно за да формираат евентуално супституиран 5- до 7-член


карбоцикличен или хетероцикличен прстен, кој прстен може да е заситен, незаситен или ароматски;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 18 патентни барања.


- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) C 09D 11/02, | (11) 903257 | (54) ИНТАГЛИО МАСТИЛО ШТО ВПИВА |
| B 41M 3/14 | (13) T1 | ИНФРАЦРВЕНИ ЗРАЦИ |
| (21) 2009/97 | (22) 25/03/2009 | (57) 1. Мاستило за процеси на печатење со |
| | (45) 30/06/2010 | енгравирани челик кој содржи полимерен |
| (30) 05111295.1 25/11/2005 EP | | органски врзувач и материјал што |
| (96) 25/11/2005 EP05111295.1 | | апсорбира инфрацрвени зраци, при што |
| (97) 07/01/2009 EP1790701 | | именото мاستило има пастовидна густина |
| (73) SICPA HOLDING S.A. | | со вискозност од 400 cP на најмалку 3 Pa.s, |
| Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH | | пожелно е најмалку 5 Pa.s, карактеристично |
| (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА | | со тоа што имениот материјал што апсорбира |
| ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА | | инфрацрвени зраци содржи соединение како |
| ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ | | елемент на транзиција, со тоа што неговата |
| п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, | | апсорпција на инфрацрвени зраци се должи |
| 1000 Скопје | | на електронското транзитирање во рамките |
| (72) DESPLAND, Claude-Alain; | | на d - школката на атомите и јоните на |
| Demartin Maeder, Marlyse; | | елементот на транзитирање. |
| Muller, Edgar and | | Има уште 22 патентни барања. |
| Degott, Pierre | | |

Сл. 1.





- (51) **C 07K 14/505** (11) **903212**
 (13) **T1**
 (21) 2009/98 (22) 26/03/2009
 (45) 30/06/2010
 (30) 20030469993P 12/05/2003 US and
 20030470244P 12/05/2003 US
 (96) 12/05/2004 EP04760998.7
 (97) 15/04/2009 EP1629007
 (73) **Affymax, Inc.**
4001 Miranda Avenue Palo Alto,
CA 94303, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) HOLMES, Christopher, P.;
 YIN, Qun;
 LALONDE, Guy;
 SCHATZ, Peter;
 TUMELTY, David;
 PALANI, Balu and
 ZEMEDE, Germete, H.
 (54) **НОВИ ПЕПТИДИ КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ**
ЗА ЕРИТРОПОЕТИНСКИОТ РЕЦЕПТОР
 (57) 1. Соединение коешто се поврзува со и
 го активира еритропоетинскиот рецептор
 (EPO-R), кое што соединение содржи
 пептиден димер којшто ја има формулата:




каде што

- (i) во секој пептиден мономер од пептидниот димер, секоја аминокиселина е претставена со стандардна скратеница од една буква, AcG е N-ацетилглицин, и 1-nal е 1-нафтилаланин;
 (ii) секој пептиден мономер на пептидниот димер содржи интрамолекуларна дисулфидна врска помеѓу две цистеини (C) остатоци од секој мономер
 (iii) [„PEG”] содржи барем еден линеарна полиетилен гликол (PEG) половина, секоја PEG половина има молекуларна маса од околу 20,000 до околу 40,000 далтони.
 Има уште 14 патентни барања.

- (51) **B 42D 15/10, 15/00** (11) **903213**
(13) **T1**
(21) 2009/103 (22) 01/04/2009
(45) 30/06/2010
- (30) 20030000242 24/09/2003 SI
(96) 17/08/2004 EP04775678.8
(97) 25/02/2009 EP1667849
- (73) **CETIS, graficne in dokumentacijske storitve, d.d.**
Sopova Ulica 24, 3000 Celje, SI
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (72) SUSIN Barbara
- (54) **ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ ВО ФОРМА НА БРОШУРА**
- (57) 1. Персонален документ направен како брошура, направена од централно и по име надолжно со централната линија, превиткана предна страна (1) како и посакуван број на листови хартија (2,3), кои се свиткани барем во суштина на ист начин и се поврзани на свитканиот дел со средства за порабување

(4), и барем една пресонализирана страна (20) е достапна на припаѓачкиот лист (2) на документот, кој треба да е ефективно осигуран од фалсификување или преправање, **карактеризиран во тоа што** флексибилна непробојна трака (6) составена од полипропилен или полиетилен или ПВЦ е поставена над листот хартија (2) во делот по должина на работ (4) и неговата граница, и во тоа што заштитниот слој (5), кој е направен од поликарбонат и е уреден со соодветни податоци, кои треба да бидат осигурани од фалсификување или злоупотреба, е поставен над поголем дел од површината на листот хартија за припадност (2) и е прикачена на тоа со средства од еластичен дуропластичен лепак и тоа што споменатата трака (6) е делумно преклопена со заштитен слој (5), со тоа што внатрешниот раб (50) на споменатиот заштитен слој (5), кој е свртен кон споменатиот раб (4), е поставен на траката (6).

Нема други патентни барања.



Слика 1



(51) **C 07D 205/08,** (11) **903244**
 A 61K 31/397, (13) **T1**
 A 61P 3/06, (22) 01/04/2009
 C 07C 235/74 (45) 30/06/2010

(21) 2009/105

(30) 20031014610 01/04/2003 DE

(96) 16/03/2004 EP07016889.3

(97) 25/02/2009 EP1862455

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE, DE


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) JAEHNE, Gerhard, Dr.;
 FRICK, Wendelin, Dr.;
 LINDENSCHMIDT, Andreas, Dr.;
 FLOHR, Stefanie, Dr.;
 HEUER, Hubert, dr.;

SCHAEFER, Hans-Ludwig;
 KRAMER, Werner, Prof.Dr.;
 GALIA, Eric, Dr. and
 GLOMBIK, Heiner, Dr.

(54) **11-((4R,6R)-4,5,6-ТРИХИДРОКСИ-3-(R)-ХИДРОКСИ-2-(S)-ХИДРОКСИ-ХЕКСИЛКАРБАМОИЛ)-УНДЕКАНСКА КИСЕЛИНА**


(57) 1. Интермедиерно соединение со формулата (I):




Нема други патентни барања.

- (51) **A 61K 9/48, 31/473, 9/66** (11) **903233**
(13) **T1**
(21) 2009/113 (22) 09/04/2009
(45) 30/06/2010
- (30) 854342P 24/10/2006 US
(96) 19/10/2007 EP07819163.2
(97) 08/04/2009 EP1940366
(73) **Helsinn Healthcare S.A.**
P.O.Box 357, 6915 Pambio-Noranco, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) CALDERARI, Giorgio;
BONADEO, Daniele;
BRAGLIA, Enrico and
BRAGLIA, Riccardo
(54) **МЕКИ КАПСУЛИ КОИ СОДРЖАТ**
ПАЛОНОСЕТРОН ХИДРОХЛОРИД
СО ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ И
БИОРАСПОЛОЖИВОСТ
(57) 1. Мека желатинска капсула за орална
апликација, назначена со тоа, што содржи:

а) надворешна обвивка од мек желатин, чија што пропустливост на кислород е помала од околу $1,0 \times 10^{-3} \text{ ml.cm}/(\text{cm}^2.24 \text{ hr.atm})$; и
б) внатрешно полнење од состав на липофилна течност кој содржи:
i) повеќе од околу 50 теж.% една или повеќе липофилни компоненти;
ii) од околу 1 до околу 20 теж.% вода помешани или хомогенизирани во наведената една или повеќе липофилни компоненти;
iii) од околу 0,05 до околу 2,0 mg палонсетрон хидрохлорид, растворен или дисперзиран во водата; и
iv) површински активно средство,
при што наведената капсула покажува фармакокинетички својства при орална апликација на гладно, кои се биоеквивалентни на формулација која има повеќе од 95% апсолутна биорасположивост, при што биорасположивоста се воспоставува со 90% интервал на доверба за AUC, којшто се движи од 80% до 125%.
Има уште 26 патентни барања.


СЛИКА 1


- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903208**
 207/34, 519/00, (13) **T1**
 C 07F 7/18 (22) 14/04/2009
 (21) 2009/119 (45) 30/06/2010
 (30) 19990335090 08/04/1999 NZ and
 19990336168 08/06/1999 NZ
 (96) 07/04/2000 EP00917509.2
 (97) 11/03/2009 EP1165564
 (73) **ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE**
OF YESHIVA UNIVERSITY and
INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED
1300 Morris Park Avenue, Bronx,
New York 10461, US and
Gracefield Research Centre 69 Gracefield
Road Lower Hutt, NZ
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) FURNEAUX, Richard, Hubert;
 TYLER, Peter, Charles and
 SCHRAMM, Vern, L
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ**
ИНХИБИТОРИ НА НУКЛЕОТИДЕН
МЕТАБОЛИЗАМ
 (57) 1. Постапка за подготвување на соединение
 со формулата



кадешто B е избрано од OH, NH₂, NHR, H или халоген; D е избрано од OH, NH₂, NHR, H халоген или SCH₃; R е алкил, аралкил или арил групи опционално супституирани со еден или повеќе халогени супституенти; и Z е избран од OH, водород, халоген, хидрокси, SQ или OQ, Q е алкил, аралкил или арил групи опционално супституирани со еден или повеќе халоген супституенти; или негови таутомери; или негова фармацевтска прифатлива сол или негов естер;


каде што постапката ги содржи следните чекори:

(a) реакција на соединение со формулата (II)




кадешто, Z' е водород или халогенатом, група со формула SQ или OQ или триалкилизилокси група, алкилдиарилизилокси група или триарилметокси група којашто е опционално супституирана со една или повеќе метокси супституенти и и Q е алкил, аралкил или арил групи опционално супституирани со еден или повеќе халогени супституенти, секвенцијално со халогенирачки агенси и стерично поврзана база за да се формира имин;

(б) кондензација на така подготвениот иминот со анјон добиен со абстракција на бромниот или јодниот атом од соединението со формула (XIX):



каде што R⁵ е бром или јоден атом, R⁶ е алкоксиметил, арилметил или силил група, B' е избран од H, OR⁷ и N(R⁸)₂, каде што R⁷ е алкил или арилметил група и R⁸ е арилметил група или две R⁸ групи заедно формираат од 2,4-хексадиен-2,5-ил групи и D' е избран од H, OR⁷ и N(R⁸)₂, каде што R⁷ е алкил група и R⁸ е алкилметил група или две R⁸ групи коишто заедно формираат 2,4-хексадиен-2,5-ил група, за да се произведе 1-C-(пироло[3,2-d]пиримидин-7-ил)-1,4-дидеоокси-1,4-имино-

2,3-О-изопропилиден-D-рибитол дериват со формула (XX):



(XX)

каде што R^9 е водороден атом, Z' е дефиниран погоре за соединенијата со формула (II) и R^6 , B' и D' се дефинирани погоре за соединенијата со формула (XIX);

(в) опционално, претворање на соединението со формула (XX) во соединение со формула (XX) каде што Z' , R^6 , B' и D' се

како што е дефинирано погоре но R^9 е алкоксикарбонил или аралкоксикарбонил или опционално кадешто Z' во соединението со формула (XX) е триалкилсилилокси група, алкилдиарилсилилокси група или триарилметокси група којашто е опционално супституирана со еден или повеќе метокси супституенти. Претварајќи го соединението со формула (XX) во соединение со формула (XX) кадешто R^6 , R^9 , B' и D' се дефинирани погоре но Z' е OH; и

(г) N- и O-отстранувањето од соединението со формула (XX) подготвени во чекор (б) или (в) со кисела- или алкално- катализирана хидролиза или алкохолиза или каталитичка хидрогенолиза како што е потребно за O- и N-заштитните групи во употреба за да се добие соединение со формула (I) како што е дефинирано погоре.

Има уште 31 патентни барања.



- (51) **A 61K 39/395,** (11) **903256** (57) 1. Употреба на антитело кое се врзува за CD20 и кое во текот на врзувањето за CD20 уништува или исцрпува В ќелии во цицач во производство на медикамент за третирање реуматоиден артритис преку администрација на 2 дози на антитело на 1000mg на цицач кој искусил инадекватна реакција на TNF а-инхибитор, каде што првата доза е администрирана на денот 1 на третманот и втората доза на денот 15. Има уште 15 патентни барања.
- (21) 2009/126 (13) **T1**
- (22) 24/04/2009
- (45) 30/06/2010
- (30) 20030461481P 09/04/2003 US
- (96) 06/04/2004 EP04759142.5
- (97) 18/03/2009 EP1613350
- (73) **Genentech, Inc.**
1DNA Way, South San Francisco,
CA 94080-4990, US
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје
- (72) BENYUNES, Mark
- (54) **ТЕРАПИЈА НА АВТОИМУНО ЗАБОЛУВАЊЕ**
КАЈ ПАЦИЕНТ СО ИНАДЕКВАТНА
РЕАКЦИЈА НА TNF-ALPHA ИНХИБИТОР

(51) **C 07H 17/08,** (11) **903259**
A 61K 31/7048, (13) **T1**
A 61P 31/04 (22) 24/04/2009

(21) 2009/128 (45) 30/06/2010

(30) 20050002664 09/02/2005 EP and
20050011419 26/05/2005 EP

(96) 08/02/2006 EP06701650.1

(97) 01/04/2009 EP1846430


(73) **Basilea Pharmaceuticals AG**
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, CH

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) KELLENBERGER, Johannes, Laurenz;
SHAPIRO, Stuart, Robert;
MATHEWS, Salima;
GUERRY, Philippe and
BARBIER, Pierre, Jacques, Noel

(54) **НОВИ МАКРОЛИДИ**

(57) 1. Антибиотско макролидно соединение со општата формула (I):




каде што:

R1 е остаток -Y-X-Q;


Y е S, SO или SO₂;

X е врска или праволиниска група со најмногу 9 атоми одбрани од C, N, O и/или S, од кои најмногу 2 атоми може да бидат N, еден атом може да биде O или S, еден јаглороден атом може да биде присутен како CO група, еден сулфурен атом може да биде присутен како SO₂ група и два соседни C атоми може да бидат присутни како -CH=CH- или -C≡C-;


Q е водород, алкил, или група со формулата:



каде што:



е прстен на фенил или x-член заситен или незаситен хетероциклоолифатски или хетероароматски прстен кој може да содржи од 2 до (x-1) јаглородни атоми, при што x е 5 или 6, како и од 1 до 3 хетероатоми одбрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур, R2 и R3 се независно одбрани од групата која се состои од водород, алкил, C₁-C₄алкокси, C₃-C₇циклоалкилокси, C₃-C₇циклоалкил-C₁-C₄алкокси, халоген, алкилни групи супституирани со халоген, цијано, нитро, amino, алкиламино, диалкиламино, алкилтио, меркапто, хидрокси, карбамоил, карбоксилна група, оксо група; или арил или хетероциклил, кои може да бидат несупституирани или супституирани со еден или повеќе од горенаведените супституенти кои се различни од арил или хетероциклил, или кога и двата супституенти R2 и R3 се поставени на соседни јаглородни атоми на прстенот:



овие два супституенти, заедно со наведените соседни јаглородни атоми може да формираат 5- до 6-член ароматски или x-член заситен или незаситен хетероциклоалифатски или хетероароматски прстен кој може да содржи од 2 до (x-1) јаглородни атоми, при што x е 5 или 6, како и од 1 до 3 хетероатоми одбрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур, каде што Q може да има вкупно еден до четири супституенти од видот како што е наведено за R2 и R3; и


* означува хирален центар којшто е во вид на (R) или (S);

и негови фармацевтски прифатливи киселински адитивни соли или естри кои може да се разделуваат ин виво.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **C 12N 15/30**, (11) **903260** (72) Bedate Alonso, Carlos
 A 61K 31/70, 38/16, (13) **T1** (54) **ХИМЕРИСКИ ГЕН КОЈ ГИ ШИФРИРА**
 39/395, (22) 04/05/2009 **АНТИГЕНСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА**
 A 61P 33/02, (45) 30/06/2010 **ЧЕТИРИ ПРОТЕИНИ НА L.INFANTUM**
 C 07K 14/44, 16/20, (57) 1. Фармацевтски состав за спречување
 C 12N 15/62 и третирање на лешманијаза кај човек и
 (21) 2009/136 животни, **назначен со тоа што** содржи:
 (30) 19982256124 23/12/1998 CA and а) протеин Q којшто ја содржи
 19980113825P 23/12/1998 US аминокиселинската секвенца прикажана
 (96) 23/12/1999 EP05109393.8 во SEQ ID NO:1, или кој има најмалку
 (97) 22/04/2009 EP1624063 90% аминокиселинска идентичност со
 (73) **Laboratorios LETI, S.L.** аминокиселинската секвенца SEQ ID NO:1
Cl. del Sol 5, Poligono Industrial Norte, и кој генерира имунолошка реакција против
28760 Tres Cantos Madrid, ES лешманијаза, во комбинација со:
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ б) протеинот LiHsp70 - целосен или
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, фрагментиран.
 1000, Скопје Има уште 9 патентни барања.


Слика 1a



Слика 1b



Слика 1c



(51) **A 61K 9/16, 31/485, 9/70**

(11) **903223**

(54) **УРЕД ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА ИСПОРАКА
НА ОПИОИД ОТПОРЕН НА ЗЛОУПОТРЕБА**

(21) 2009/143

(13) **T1**

(57) 1. Уред за трансдермална испорака кој
содржи:

(30) 20040457196P 23/02/2004 US

(96) 15/02/2005 EP05713575.8

(97) 25/03/2009 EP1718258

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) SHEVCHUK, Ihor;

TAVARES, Lino;

REIDENBERG, Bruce;


LONG, Kevin;

MASKIEWICZ, Richard and


SHAMEEM, Mohammed

слој со лек кој содржи ефективно количество
на опиоиден агонист и мноштво на
микросфери разместени во слојот со лек,
микросферите содржат опиоиден антагонист
и каде што микросферите се со средна
големина на дијаметар од 1 до 300 мm.

Има уште 22 патентни барања.




- (51) **C 07C 235/78**, (11) **903224**
 A 61K 31/16, 31/18, (13) **T1**
 A 61P 29/00, (22) 11/05/2009
 C 07C 231/16, 233/11, (45) 30/06/2010
 311/51,
 C 07D 213/74, 213/75,
 263/32, 277/30,
 307/46, 307/80
- (21) 2009/144
 (96) 13/12/2005 EP05817430.1
 (97) 25/02/2009 EP1856031
- (73) **DOMPE' pha.r.ma S.p.A.**
Via Campo di Pile, 67100 L'Aquila, IT
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) ALLEGRETTI, Marcello;
 BERTINI, Riccardo;
 COLOTTA, Francesco;
 BIZZARRI, Cinzia;
 BECCARI, Andrea;
 MORICONI, Alessio and
 ARAMINI, Andrea
- (54) **ДЕРИВАТИ НА 2-АРИЛПРОПИОНСКА**
КИСЕЛИНА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ
- (57) 1. (R)-2-арил-пропионамиди со формулата (I):



(I)

Слика 1

**назначени со тоа што**

Ar е фенил група супституирана во 3 (мета) положба од група R₁ одбрана од:

линеаренилиразгранет C₁-C₈-алканоил, C₁-C₆-циклоалканоил, хетероарил-карбонил, C₁-C₆-алкиламинокарбонил, ариламинокарбонил, C₁-C₆-алкиламино, C₁-C₆-ациламино, ариламино, бензоиламино, арилокси, хетероарил, C₁-C₆-алкоксикарбонил, C₁-C₆-арилоксикарбонил, C₁-C₈-алкансулфонил, или

кога R₁ е amino група како што е дефинирано горе, R₁ формира 5-7 член прстен со дополнителен супституент во 4 положба; R е одбрано од:

- H, OH, C₁-C₅-алкил, C₃-C₆-циклоалкил, C₂-C₅-алкенил, C₁-C₅-алкокси;

- хетероарил група одбрана од пиридин, пиримидин, пирол, тиофен, фуран, индол, тиазол, оксазол;

- α или β карбоксиалкил остаток кој се состои од праволиниски или разгранет C₁-C₆-алкил, C₃-C₆-циклоалкил, C₂-C₆-алкенил, C₁-C₆-фенилалкил, евентуално супституиран со дополнителна карбокси (COOH) група;

- остаток со формулата SO₂Rd каде што Rd е C₁-C₆-алкил, C₃-C₆-циклоалкил, C₂-C₆-алкенил, арил, хетероарил;

под услов да соединенијата со општата формула (I) не се:

(R)-2-(3-феноксифенил)-пропаноил-фенилглицин;


(R)-2-(3-феноксифенил)-пропаноил-глицин;

R(-)-2-[(3'-ацетил)фенил]-N-(4"-пиримидил)пропионамид.

Има уште 6 патентни барања.

- (51) **C 07D 205/04,** (11) **903225**
A 61K 31/396 (13) **T1**
(21) (22) 11/05/2009
(45) 30/06/2010
- (30) 20020001661 31/05/2002 SE
(96) 27/05/2003 EP03728206.8
(97) 18/03/2009 EP1513806
- (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) INGHARDT, Tord;
LUNDBLAD, Anita;
BOHLIN, Martin;
AHLQVIST, Matti and
SIGDRIDSSON, Carl-Gustaf
- (54) **СОЛИ НА СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА ОД
ДЕРИВАТИ НА БАДЕМОВА КИСЕЛИНА**

- (57) 1. Фармацевтски прифатлива адитивна сол на сулфонска киселина ива сол или солват:




назначено со тоа што

R¹ претставува C₁₋₂ алкил супституиран од еден или повеќе супституенти;

R² претставува C₁₋₂ алкил; и
n претставува 0, 1 или 2.

Има уште 17 патентни барања.




- (51) **B 65D 1/02**,
B 29C 49/00
(21) 2009/146
(30) 20030363595 20/11/2003 PL
(96) 19/11/2004 EP04800232.3
(97) 18/02/2009 EP1687209
(73) **Invento Spolka Z.O.O.**
Ul.Wilcza 50/52 lok.706, 00679 Warszawa, PL
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) MILKOWSKI, Bogumil;
LEWANDOWSKI, Dariusz and
TOBOROWICZ, Andrzej

(11) **903226**
(13) **T1**
(22) 11/05/2009
(45) 30/06/2010


(54) **МАКЕТА НА ПЛАСТИЧЕН КОНТЕЈНЕР НАМЕНЕТА ЗА ПАКУВАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

- (57) 1. Макета на пластичен контејнер наменета за пакување на прехранбени производи, која содржи тело на контејнерот (4) со конвексно полукружно дно (6), кое има конусен облик којшто се отвора нагоре и завршува со цилиндрично грло (2) кое е опшиено со прирабница (3) која завршува во работ (5), *назначена со тоа што* дебелината (g1) на прирабницата (3) која го опшива цилиндричното грло (2) е помала од 0,3 mm. Има уште 2 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07C 205/38**, (11) **903227**
A 61K 31/192, (13) **T1**
A 61P 11/06, (22) 12/05/2009
C 07C 255/54, 311/08, (45) 30/06/2010
311/29, 317/22, 317/36,
323/60, 323/65, 323/67,
C 07D 213/70, 215/20,
215/36, 239/34
- (21) 2009/148
- (30) 20040012448 04/06/2004 GB and
20030002281 21/08/2003 SE
- (96) 18/08/2004 EP04768111.9
- (97) 01/04/2009 EP1660431
- (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) BONNERT, Roger Victor;
PATEL, Anil and THOM, Stephen
- (54) **ДЕРИВАТИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА**
КИСЕЛИНА
- (57) 1. Употреба на соединение со формулата (I)
или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват во производството на медикамент
за третирање респираторни заболувања:



(I)

во кое:

W е O, S(O)_n (каде што n е 0, 1 или 2), NR¹⁵,
CR¹OR² или CR¹R²;

X е халоген, циано или C₁₋₂ алкил евентуално
супституиран со еден или повеќе халоген
атоми;

Y е водород, халоген, CN, нитро, SO₂R³,
OR⁴, SR⁴, SOR³, SO₂NR⁴R⁵, CONR⁴R⁵, NR⁴R⁵,
NR⁶SO₂R³, NR⁶CO₂R⁶, NR⁶COR³, C₂-C₆
алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₇ циклоалкил
или C₁₋₆ алкил, подоцнежните четири групи
се евентуално супституирани од еден или
повеќе супституенти независно одбрани од
халоген, OR⁶ и NR⁶R⁷, S(O)_nR⁶ каде што n е 0,
1 или 2;

Z е арил или хетероарил, евентуално
супституиран од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од водород,
халоген, CN, OH, SH, нитро, CO₂R⁶, SO₂R⁹,
OR⁹, SR⁹, SOR⁹, SO₂NR¹⁰R¹¹, CONR¹⁰R¹¹,
NR¹⁰R¹¹, NHSO₂R⁹, NR⁹SO₂R⁹, NR⁶CO₂R⁶,
NHCOR⁹, NR⁹COR⁹, арил, хетероарил, C₂-C₆
алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₇ циклоалкил
или C₁₋₆ алкил, подоцнежните четири групи
се евентуално супституирани од еден или
повеќе супституенти независно одбрани
од халоген, C₃-C₇ циклоалкил, OR⁶, NR⁶R⁷,
S(O)_nR⁶ (каде што n е 0, 1 или 2), CONR⁶R⁷,
NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ и NR⁶SO₂R⁷;

R¹ и R² независно претставува водороден
атом, халоген, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆
алкинил, C₃-C₇ циклоалкил или C₁₋₆ алкил,
подоцнежните четири групи се евентуално
супституирани од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халоген,
C₃-C₇ циклоалкил, NR⁶R⁷, OR⁶, S(O)_nR⁶ (каде
што n е 0, 1 или 2);

или

R¹ и R² заедно можат да формираат 3-8
член прстен кој евентуално содржи еден или
повеќе атоми одбрани од O, S, NR⁶ и самото
евентуално супституирани од еден или
повеќе C₁-C₃ алкил или халоген;

R³ претставува C₃-C₇ циклоалкил или C₁₋₆
алкил при што било кое од двете може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти независно одбрани од
халоген, C₃-C₇ циклоалкил, OR⁶ и NR⁶R⁷,
S(O)_nR⁶ (каде што n е 0, 1 или 2), CONR⁶R⁷,
NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ и NR⁶SO₂R⁷;

R⁴ и R⁵ независно претставуваат водород, C₃-
C₇ циклоалкил или C₁₋₆ алкил, подоцнежните
две групи се евентуално супституирани од
еден или повеќе супституенти независно
одбрани од халоген, C₃-C₇ циклоалкил, OR⁶
и NR⁶R⁷, S(O)_nR⁶ (каде што n е 0, 1 или 2),
CONR⁶R⁷, NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ и NR⁶SO₂R⁷;

или

R⁴ и R⁵ заедно со азотниот атом на кој
се прикачени можат да формираат 3-8
член заситен хетероцикличен прстен кој
евентуално содржи еден или повеќе атоми
одбрани од O, S(O)_n, (каде што n = 0, 1 или
2), NR⁸, и самото евентуално супституирано
од халоген или C₁-C₃ алкил;

R⁶ и R⁷ независно претставуваат водород
или C₁₋₆ алкил;

R⁸ е водород, C₁-4 алкил, -COC₁₋₄ алкил,
CO₂C₁₋₄ алкил, SO₂R⁶ или CONR⁶C₁₋₄
алкил;



R⁹ претставува арил, хетероарил, C₃-C₇ циклоалкил или C₁₋₆ алкил, подоцежните две групи може евентуално да се супституирани од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, C₃-C₇ циклоалкил, арил, хетероарил, OR⁶ и NR⁶R⁷, S(O)_nR⁶ (каде што n = 0, 1 или 2), CONR⁶R⁷, NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ и NR⁶SO₂R⁷;

R¹⁰ и R¹¹ независно претставуваат арил или хетероарил, водород, C₃-C₇ циклоалкил или C₁₋₆ алкил, подоцежните две групи се евентуално супституирани од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, C₃-C₇ циклоалкил, арил, хетероарил, OR⁶ и NR⁶R⁷, S(O)_nR⁶ (каде што n = 0, 1 или 2), CONR⁶R⁷, NR⁶COR⁷, SO₂NR⁶R⁷ и NR⁶SO₂R⁷;

или

R¹⁰ и R¹¹ заедно со азотниот атом на кој се прикачени можат да формираат 3-8 член заситен хетероцикличен прстен кој евентуално содржи еден или повеќе атоми одбрани од O, S(O)_n, (каде што n = 0, 1 или 2), NR⁸, и самото евентуално супституирани од халоген или C₁-C₃ алкил;

R¹² претставува водороден атом или C₁₋₆ алкил кој може да е супституиран од еден или повеќе халоген атоми, и

R¹⁵ претставува водороден атом, C₁-C₆ алкил, SO₂R⁶ или COR⁶.

Има уште 20 патентни барања.

- (51) **C 07C 323/52**, (11) **903228**
A 61K 31/16, (13) **T1**
C 07C 271/56, 275/34, (22) 13/05/2009
323/61 (45) 30/06/2010

(21) 2009/150

(30) 20020420026P 21/10/2002 US and
20030495788P 15/08/2003 US

(96) 17/10/2003 EP03773302.9

(97) 06/05/2009 EP1554240


(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**
Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) CHEN, Xiaoli;
DEMAREST, Keith, T.;
LEE, Jung;
MATTHEWS, Jay, M. and
RYBCZYNSKI, Philip

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ТЕТРАЛИНИ И ИНДАНИ**
И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1. Соединение со формулата I



или негова фармацевтски прифатлива сол,
 C_{1-6} естер или C_{1-6} амид, назначено со тоа
што

секое од R_1 и R_2 е независно H, C_{1-6} алкил,
 $(CH_2)_m NR_a R_b$, $(CH_2)_m OR_c$, $(CH_2)_m NH(CO)R_d$,
или $(CH_2)_m CO_2 R_e$, каде што секое од R_a , R_b , и
 R_e се независно H или C_{1-6} алкил, или R_1 и R_2
зементи заедно со јаглеродниот атом на кој се
прикачени се C_{3-7} алкил,

m е помеѓу 1 и 6,

n е 1 или 2;

X е O или S; при што X е на 5-та или 6-та
положба кога n е 1; и при што X е на 6-та или
7-та положба кога n е 2;

R_3 е H, фенил, C_{1-3} алкокси, C_{1-3} алкилтио,
хало, циано, C_{1-6} алкил, нитро, $NR_9 R_{10}$,
 $NHCO R_{10}$, $CONH R_{10}$; и $COOR_{10}$; и R_3 е орто
или мета на X;

R_4 е H или $-(C_{1-5} \text{ алкилен})R_{15}$, каде што R_{15}
е H, C_{1-7} алкил, [ди(C_{1-2} алкил)амино](C_{1-6}
алкилен), (C_{1-3} алкоксиацил) (C_{1-6} алкилен),

C_{1-6} алкокси, C_{3-7} алкенил, или C_{3-8} алкинил,
каде што R_4 нема повеќе од 9 јаглеродни
атоми; R_4 исто така може да биде $-(C_{1-5}$
алкилен) R_{15} , каде што R_{15} е C_{3-6} циклоалкил,
фенил, фенил-O-, фенил-S-, или 5-6 член
хетероциклил со помеѓу 1 и 2 хетероатоми
одбрани помеѓу N, O, и S;

Y е NH, $NH-CH_2$, и O;

секое од R_5 и R_7 е независно одбрано од H, C_{1-6}
алкил, хало, циано, нитро, COR_{11} , $COOR_{11}$,
 C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алкилтио, хидрокси, фенил,
 $NR_{11} R_{12}$, и 5-6 член хетероциклил со помеѓу 1
и 2 хетероатоми одбрани помеѓу N, O, и S;

R_6 е одбрано од C_{1-6} алкил, хало, циано,
нитро, COR_{13} , $COOR_{13}$, C_{1-4} алкокси, C_{1-4}
алкилтио, хидрокси, фенил, $NR_{13} R_{14}$, и
5-6 член хетероциклил со помеѓу 1 и 2
хетероатоми одбрани помеѓу N, O, и S;

како дополнение, или R_5 и R_6 или R_6 и R_7
можат да бидат зементи заедно да бидат
двовалентна средина, заситена или
незаситена, одбрана од $-(CH_2)_3-$, $-(CH_2)_4-$, и
 $(CH_{1-2})_p N(CH_{1-2})_q$,

p е 0-2 и q е 1-3, каде што сумата (p + q) е
барем 2;

секое од R_9 и R_{10} е независно C_{1-6} алкил;

секое од R_{11} , R_{12} , R_{13} и R_{14} е независно H или
 C_{1-6} алкил;

при што секоја од горенаведените
хидрокарбил и хетерокарбил средини може
да биде супституирана со помеѓу 1 и 3
супституенти независно одбрани од F, Cl,
Br, I, amino, метил, етил, хидрокси, нитро,
циано, и метокси.

Има уште 44 патентни барања.

(51) A 41B 11/00

(11) 903229

(54) ЧОРАП

(13) T1

(57) 1. Чорап, особено за употреба во спортски активности, каде што во местото за газење/одење (13) барем еден канал за проветрување (26) е обезбеден и во внатрешноста и/или надворешноста на каналите за воздух кај нозете (25) се обезбедени, се **карактеризира со тоа што** воздушните канали (25) се поврзани со барем еден канал за проветрување (26)

Има уште 9 патентни барања.

(21) 2009/151

(22) 13/05/2009

(45) 30/06/2010

(30) 20032000973U 21/01/2003 DE

(96) 13/01/2004 EP04701581.3

(97) 11/03/2009 EP1585397


(73) X-Technology Swiss GmbH

Samstagerstrasse 45 8832 Wollerau, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) LAMBERTZ, Bodo, W.




- (51) **C 07D 209/30**,
A 61K 31/405,
A 61P 11/00,
C 07D 401/04, 403/04,
403/12, 407/04,
409/04, 413/04
(21) 2009/152
(30) 20030001569 27/05/2003 SE and
20030002305 27/08/2003 SE
(96) 25/05/2004 EP04734774.5
(97) 18/03/2009 EP1656346
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BONNERT, Roger and
RASUL, Rukhsana

(11) **903230**
(13) **T1**
(22) 14/05/2009
(45) 30/06/2010

(54) **1,2,3,4-ТЕТРАСУПСТИТУИРАН ИНДОЛ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБО-**
ЛУВАЊА

(57) 1. Соединение со формулата (I) или негова
фармацевтски прифатлива сол или солват:



(I)


Има уште 4 патентни барања.

- (51) **A 43B 9/18,** (11) **903239**
 В 29D 31/508 (13) **T1**
 (21) 2009/154 (22) 18/05/2009
 (45) 30/06/2010
- (30) 20040936192 07/09/2004 US
 (96) 06/09/2005 EP05108167.7
 (97) 18/02/2009 EP1632142
- (73) **Ming-Te, Chen**
No.2, Lane 334, San-Fon Road
Fon-Chou City, T'ai chung, TW
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) Chen, Chuang-Chuan
- (54) **ЧЕВЕЛ СО СТРАНИЧНА ОПЛАТА ЗА**
ПОВРЗУВАЊЕ СО НАДВОРЕШНИОТ ЃОН
- (57) 1. Чевел којшто опфаќа:
 - рис (10) со внатрешен ѓон (4) поврзани кон
 својата долна страна;

- странична оплата која ја опфаќа периферијата на долниот дел од рисот (10) и опфаќа голем број отвори (20) дефинирани таму, најмалку еден отвор (21) дефиниран помеѓу рисот (10) и странична оплата (2), и

- надворешен ѓон (3) кој опфаќа страничната оплата (2), и внатрешен ѓон (4), материјалот на надворешниот ѓон (3) исполнува барем еден отвор (21) и отворите (20); се карактеризира со тоа што страничната оплата (2) на својата горен раб има преклопен дел (22) додека горен раб на надворешниот ѓон (3) завршува под преклопниот дел (22).


Има уште 2 патентни барања.



СЛИКА 1



- (51) **C 07K 14/75,** (11) **903253**
A 61K 38/36 (13) **T1**
 (21) 2009/169 (22) 02/06/2009
 (45) 30/06/2010
 (30) 20000002063 12/12/2000 AT
 (96) 07/12/2001 EP05012488.2
 (97) 11/03/2009 EP1586586
 (73) **FibreX Medical Research & Development GmbH**
Rabensteig 8/3 A 1010 Wien, AT
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) Petzelbauer, Peter
 (54) **ПЕПТИД И/ИЛИ ПРОТЕИНИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРАПЕВТСКИ И/ИЛИ ПРЕВЕНТИВЕН ЛЕК**
 (57) 1. Употребата на пептиди или протеини со општата формула II



кадешто R_1 и R_2 , се еднакви или различни, и претставуваат водород, заситен или незаситен јаглеродороден остаток, којшто вклучува од 1 до 10, особено над 3, јаглеродни атоми, пришто

Z5 претставува протеински остаток или пептиден остаток, особено којшто содржи од 2 до 30 аминокиселини, или алкохолан остаток којшто содржи од 1 до 10, особено над 3, јаглеродни атоми, или органски или неоргански базен остаток, како и негови соли и исто така на пр. амиди или нивни смеси и/или со барем една понатамошна супстанција за подготвувањето на фармацевтски состав за терапевтска и/или превентивна употреба против воспаленија кај човек и/или ветеринарната медицина.

Има уште 6 патентни барања.




- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 38/17, 31/505, | (11) 903255 | (54) АНТИТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ КОИ |
| A 61P 35/00 | (13) T1 | СОДРЖАТ VEGF-TRAP И 5FU ИЛИ ЕДЕН |
| (21) 2009/170 | (22) 03/06/2009 | ОД НЕГОВИТЕ ДЕРИВАТИ |
| | (45) 30/06/2010 | (57) 1. Комбинации кои пројавуваат синергистичко |
| (30) 20040012870 03/12/2004 FR | | дејство, кои содржат VEGF-Trap со најмалку |
| (96) 02/12/2005 EP05824581.2 | | еден дериват на 5-флуороурацил или |
| (97) 25/03/2009 EP1824504 | | 5-флуоропиримидин, назначени со тоа, што |
| (73) Aventis Pharma S.A. | | се наменети за употреба во третирање на |
| 20, avenue Raymond Aron, | | неопластички заболувања. |
| 92160 Antony, FR | | Има уште 6 патентни барања. |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) BISSERY, Marie-Christine; | | |
| VRIGNAUD, Patricia; | | |
| CHIRON-BLONDEL, Marielle; | | |
| FURFINE, Eric; | | |
| HOLACH, Jocelyn and | | |
| CEDARBAU, Jesse M. | | |

- (51) **G 01V 15/00,** (11) **903262**
G 08B 21/00 (13) **T1**
 (21) 2009/172 (22) 04/06/2009
 (45) 30/06/2010
- (30) 1999RM00761 17/12/1999 IT
 (96) 13/12/2000 EP00985784.8
 (97) 11/03/2009 EP1242835
 (73) **Italdata Ingegneria Dell'Idea S.p.A.**
Viale degli Eroi di Cefalonia, 123,
00128 Roma, IT
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје, **1000 Скопје**
- (72) BOCCACCI, Roberto
- (54) **СИСТЕМ ЗА НАДЛЕДУВАЊЕ И АЛАРМ
 СО ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ ЗА ЛИЧНОСТИ
 НА КОИШТО ИМ Е ОГРАНИЧЕНА
 СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕ**
- (57) 1. Систем за надгледување и аларм со
 далечинско управување за личности со
 ограничена слобода на движење, што содржи
 фиксна единица (Б) ставена во област во
 чии рамки личноста ќе може да се движи и
 подвижен елемент брезлетна (А) прикачена на
 личноста со ограничена слобода на движење,
 при што имениот подвижен елемент брезлетна
 (Б) е направен така што воспоставува
 електромагнетска врска со подвижниот


елемент брезлетна (А) и се поврзува преку
 телефонска линија со оперативен центар, каде
 што:

- а) фиксната единица (Б) е опремена прво со
 централна процесорска единица (CPU) (7) и
 радио приемник (9) наместен за интеракција со
 кореспондирачки радио трансмитер (4) и втор
 CPU (3) во подвижниот елемент брезлетна (А);
 б) обезбедени со средства, под контрола на
 CPU-и (7, 3) за детектирање на каков било
 прекин и/или аномалија во врската меѓу имената
 фиксна единица (Б) и имениот подвижен
 елемент брезлетна (А), и последователно да
 испрати пред-аларм на оперативниот центар;
 в) обезбедени со средства за детектирање на
 надворешни дејста или саботажа на подвижниот
 елемент брезлетна (А) и/или фиксната единица
 (Б), и последователно да испрати пред-аларм
 на оперативниот центар, и
 г) обезбедени се средства за проверка на
 квалитетот на електромагнетската врска, и
 последователно да испрати пред-аларм во
 случај на значителна деградација на имениот
 квалитет, **карактеристичен со тоа што**
 содржи средства за ресетирање на имениот
 пред-аларм, каде што споменатта фиксна
 единица (Б) е додатно опремена со дигитален
 читач на отпечаток од прст (10) за препознавање
 на отпечатокот од прстот на личноста чија што
 слобода на движење е ограничена.

Има уште 7 патентни барања.



Сл. 1



- (51) **C 07K 16/00, 19/00,** (11) **903254**
C 12N 15/62 (13) **T1**
(21) 2009/175 (22) 08/06/2009
(45) 30/06/2010
- (30) 20050641144P 05/01/2005 US
(96) 05/01/2006 EP06703578.2
(97) 11/03/2009 EP1699826
- (73) **f-star Biotechnologische Forschungs-und Entwicklungsges.m.b.H.**
Gastgebgsasse 5-13, 1230 Wien, AT
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
- (72) Himmler, Gottfried;
WOZNIAK-KNOPP, Gordana;
RUKER, Florian and
HIMMLER, Gottfried
- (54) **СИНТЕТИЧКИ ОБЛАСТИ НА ИМУНО-
ГЛОБУЛИН СО ВРЗУВАЧКИ СВОЈСТВА
ИЗВЕДЕНИ ВО РЕГИОНИ НА МОЛЕКУЛАТА
КОИ СЕ РАЗЛИЧНИ ОД РЕГИОНИТЕ ШТО
ЈА ОДРЕДУВААТ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА**
- (57) 1. Метода за изработка на имуноглобулин
што содржи еден модифициран структурен
регион во вид на петелка за да се обезбеди
неврзувачко место на CDR и утврдување на
врската меѓу имениот глобулин со епитоп

или антиген, при што немодифицираниот
структурен регион во вид на петелка не
се значително врзува за имениот епитоп,
којшто ги содржи следниве чекори:

- обезбедување на нуклеинска киселина што
кодира имуноглобулин кој содржи најмалку
еден структурен регион во вид на петелка,

- модифицирање на најмалку една
нуклеотидна резидуа на имениот регион во
вид на петелка со метод на мутагенеза, при
што именото модифицирање или

а) е со метода на мутагенеза избран од
групата сочинета од случајна, полуслучајна,
насочена рандомизација, скенирачка
мутагенеза и комбинаторни пристапи, или

б) се однесува на повеќе од една структурна
петелка за да обезбеди врзувачко место за
имениот епитоп, или

в) ја исклучува можност за инкорпорирање
на биолошки активен пептид со 2 до 40
аминокиселини во Fc област,


- пренесување на имената модифицирана
нуклеинска киселина во експресивен систем,

- изразување на имениот модифициран
имуноглобулин,

- контактирање на изразениот модифициран
имуноглобулин со епитопи, и

- утврдување дали имениот модифициран
имуноглобулин се врзува за имениот епитоп.

Има уште 31 патентни барања.



Сл. 1a



Сл. 1b

- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903264**
 A 61K 31/437 (13) **T1**
 (21) 2009/176 (22) 08/06/2009
 (45) 30/06/2010

(30) 20030528764P 11/12/2003 US

(96) 01/12/2004 EP04812567.8

(97) 15/04/2009 EP1747220

(73) **Aventis Pharmaceuticals Inc.**

300 Somerset Corporate

Boulevard, Bridgewater,

New Jersey 08807, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,

1000, Скопје

(72) HUANG, Bao-Guo;

METZ, William, A.;

HALLEY, Frank;

DUTUC-ROSSET, Gilles;

CHOI-SLEDESKI, Yong, MI;

POLI, Gregory, B.;

FINK, David, M.;

DOERFLINGER, Gilles;

GELORMINI, Ann, Marie;

GAMBOA, Juan, A.;

GIOVANNI, Andrew;

ROEHR, Joachim, E.;

TSAY, Joseph, T.;

CAMACHO, Fernando;


HURST, William, J.;

HARNISH, Stephen, W. and

CHIANG, Yulin

(54) **СУПСТИТУИРАНИ 1Н-ПИРОЛО[3,2-В, 3,2-С, И 2,3-С] ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДИ И НИВНИ АНАЛОЗИ, КАКО ИНХИБИТОРИ НА КАЗЕИН КИНАЗА I ЕПСИЛОН**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

R₁ е Н или C₁₋₆-алкил;

R₂ е NR₅R₆;

R₃ е арил којшто е моноцикличен, бицикличен или трицикличен јаглероден прстен кој може да содржи до седум елементи во секој прстен и каде што најмалку еден прстен е ароматски, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден до три супституенти одбрани од групата која се состои од метилендиокси, хидрокси, C₁₋₆-алкокси, халоген, C₁₋₆-алкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, трифлуорометил, трифлуорометокси, -NO₂, -NH₂, -NH(C₁₋₆-алкил), -N(C₁₋₆-алкил)₂, -NH-ацил и -N(C₁₋₆-алкил)ацил, при што наведената група е заситена алифатска јаглеродородна група која може да има од еден до шест јаглеродни атоми прикачени за карбонилната средина: C₅₋₇ моноцикличен хетероциклик или C₈₋₁₁ бицикличен хетероциклик, при што наведениот хетероциклик има од еден до три хетероатоми одбрани од групата која се состои од N, O и S, а наведениот хетероциклик може да биде супституиран со еден до три супституенти одбрани од групата која се состои од C₁₋₆-алкокси, хидрокси, халоген, C₁₋₆-алкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, трифлуорометил, трифлуорометокси, -NO₂, -NH₂, -NH(C₁₋₆-алкил), -N(C₁₋₆-алкил)₂, -NH-ацил и -N(C₁₋₆-алкил)ацил, при што наведената ацилна група е заситена алифатска јаглеродородна група која може да има од еден до шест јаглеродни атоми прикачени за карбонилната средина;

R₄ е Н, C₁₋₆-алкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, C₁₋₆-алкокси, CF₃, халоген, SH, S-C₁₋₆-алкил, NO₂, NH₂ или NR₅R₆;

R₅ е Н или C₁₋₆-алкил;

R₆ е Н или C₁₋₆-алкил;

X е S или S(O)_n;

еден од K, L или M е N, а другите два елементи од K, L или M се независно еден од друг C, каде што R₄ е врзан само за K, L, M или друг прстенест C атом;

m е 1, 2 или 3; и

n е 1 или 2; или


негова фармацевтски прифатлива сол или негов стереоизомер.

Има уште 42 патентни барања.

- (51) **B 65D 90/12, 90/02** (11) **903263**
 (13) **T1**
 (21) 2009/177 (22) 08/06/2009
 (45) 30/06/2010
 (30) 05105671.1 24/06/2005 NL
 (96) 24/06/2005 EP05105671.1
 (97) 08/04/2009 EP1736421
 (73) **Eurokeg B.V.**
Takelaarsweg 10 1786 PR Den Helder, NL
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) Veenendaal, Jan;
 Veenendaal, Jan Dirk and
 Hanssen, Hubert Joseph Frans
 (54) **КОНТЕЈНЕР ЗА ФЛУИДИ, ОСОБЕНО**
ТЕЧНОСТИ

(57) 1. Контејнер (1) за флуиди, особено течности, како што е пиво или вода, се состои од кукиште (2), дел од вентил (4) за полнење на контејнерот (1) со флуид и надворешна амбалажа којашто го опкружува кукиштето (2), каде што надворешната амбалажа содржи обвивка (6), којашто ја следи периферијата на кукиштето (2), обвивката (6) содржи, на нејзиниот внатрешен ѕид или на или во близина на ивицата на најблискиот дел од вентил (4) и/или на или во близина на нејзината ивица одалечена од делот од вентил (2), множество на ламели (10) се карактеризира со тоа што кукиштето е сферично или сфероидно додека ламелите (10) се издолжуваат кон внатрешноста на обвивката (6) за да се обезбеди еднонасочно прицврстувачко средство за прицврстување на кукиштето (2) во внатрешноста на обвивката (6).

Има уште 7 патентни барања.




СЛИКА 1



- (51) **C 07K 14/505**, (11) **903249** (54) **НОВ КАРБАМИЛИРАН ЕПО (ЕРИТРО-ПОИЕТИН) И МЕТОДА ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО**
 A 61K 38/18 (13) **T1**
 (21) 2009/178 (22) 08/06/2009 (57) 1. Метода за производство на карбамилиран еритропоиетин протеин којшто има помалку од 40 % вкупно протеин и помалку од 40 % тежина на повеќе или помалку карбамилиран протеин како што е измерен со ESI- маса спектрометрија, која што метода опфаќа контактирање на една количина на еритропоиетин со една количина на цијанат на температура, pH, и за одреден период доволен аминокислотите на лизинитеи N-крајните аминокиселини од еритропоиетинот да станат најмалку околу 90 % карбамилирани.
 Има уште 75 патентни барања.
- (30) 20040001075 07/07/2004 DK;
 20040586370P 07/07/2004 US and
 20050693870P 23/06/2005 US
 (96) 07/07/2005 EP05755533.6
 (97) 22/04/2009 EP1781697
 (73) **H. Lundbeck A/S**
2500 Valby-Copenhagen, DK
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) CHRISTENSEN, Soren;
 FOLDAGER, Lars;
 VALBJORN, Jesper;
 THUESEN, Marianne, Hallberg;
 PEDERSEN, Anders, Hjelholt and
 MUNK, Morten

Реакцијата на цијанатот со N-крајните и лизинските остатоци на протеините.




Цијанат

N-краен / лизински остаток

Карбамилиран протеин

- (51) **A 01N 43/56, 61/00** (11) **903248**
 (21) 2009/179 (13) **T1**
 (22) 08/06/2009
 (45) 30/06/2010
 (30) 20040584601P 01/07/2004 US and
 20050666073P 29/03/2005 US
 (96) 30/06/2005 EP05770891.9
 (97) 29/04/2009 EP1778012
 (73) **E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**
Wilmington, DE 19898, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) ANNAN, Isaac, Billy;
 FLEXNER, John, Lindsey;
 PORTILLO, Hector, Eduardo;
 STEVENSON, Thomas, Martin;
 SELBY, Thomas, Paul and
 LAHM, George, Philip
 (54) **СИНЕРГИСТИЧКИ СМЕСИ НА АНТРА-**
ХИЛАМИДНИ АГЕНСИ ЗА УНИШТУВАЊЕ
НА БЕЗ'РБЕТНИ ШТЕТНИЦИ

- (57) 1. Смеса која што опфаќа:
 (а) соединение со формула 1,3-бромо-N-[4-хлоро-2-метил-6-[(метиламино)карбонил]фенил]-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1H-пиразол-5-карбоксамид, еден N-оксид или сол од тоа,



1

и

една компонента (b) при што компонентата (b) е барем еден агенс за уништување на безрбетни штетници (b1) селектиран од групата која што се состои од динотефуран, нитенпирам, тиаметоксам, ацетамиприд, нитиазин, клотианидин и соли од тоа.

Има уште 25 патентни барања.


- (51) **B 65D 77/28,** (11) **903246**
 B 65B 61/20 (13) **T1**
 (21) 2009/183 (22) 11/06/2009
 (45) 30/06/2010
- (30) 20011009875 01/03/2001 DE
 (96) 28/02/2002 EP02004669.4
 (97) 03/06/2009 EP1238921
- (73) **INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG**
Rudolf-Wild-Strasse 4-6 69214 Eppelheim/Heidelberg, DE
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (54) **НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА СПОЈУВАЊЕ НА СЛАМКА ЗА ПИЕЊЕ СО САД**
- (57) 1. Направа за сламки за пиење за достава на сламките до содржајникот на пијалочи, при што сламките за пиење (4) се доставуваат во форма на една лента со сламки за пиење (6, 26), на која на едната страна е предвиден леплив слој (8) и направата за сламки за пиење го опфаќа следново:
 една транспортна направа (10) за транспорт на содржајниците на пијалочи (2) по должината на една транспортна лента,
 еден доставен механизам (12) за достава на лентата со сламки за пиење (6, 26) врз транспортната лента, при што лентата со сламки за пиење е поставена со втората страна на доставниот механизам (12), на која не е предвиден леплив слој,

еден механизам за сечење (14) кај механизмот за достава (12), за одвојување на лентата со сламки за пиење (6, 26) помеѓу секои две сламки за пиење (4), и најмалку еден притисен механизам (16а, 16б) за притискање на една сламка за пиење (4) на една фолиена кесичка (26) на тој начин што сламката за пиење со лепливиот слој (8) се залепува на содржајникот на пијалочи, при што доставниот механизам (12) најмалку онаму каде што механизмот за сечење (14) одвојува две сламки за пиење (4) една од друга, насочува на еден засек за вадење на сламките, кој со својата висинска положба се совпаѓа со лепливиот слој (8) и чие висинско протегање (h_1) одговара најмалку на ширината на лепливиот слој (h_2), при што доставниот механизам (12) претставува еден ротор и се предвидени два притисни механизми (16а, 16б), кои доспеваат во горниот и долниот дел на притиснатата сламка за пиење (4), при што доставниот ротор (12) се протега во насока на оската, кој одговара најмалку на висината на една сламка за пиење (4), а во висината на притисните механизми (16а, 16б) е предвиден по еден обртен жлеб (56а, 56б), **означена со тоа што**

засеците за вадење се оформени со други обртни жлебови (58), кои се предвидени во висина на лепливиот слој (8) по обемот на доставниот ротор (12).

Има уште 8 патентни барања.

СЛИКА 1



- (51) **A 61K 9/50, 31/40, 31/401, 38/55**
 (21) 2009/184
 (30) 20020007778 24/06/2002 FR
 (96) 24/06/2003 EP03760778.5
 (97) 22/04/2009 EP1515704
 (73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
 Скопје
 (72) HUET DE BAROCHEZ, Bruno;
 WUTRICH, Patrick;
 LEGRAND, Valerie;
 CASTAN, Catherine and
 MEYRUEIX, Remi

(11) **903261**
 (13) **T1**
 (22) 11/06/2009
 (45) 30/06/2010


(54) **МИКРОКАПСУЛИ ЗА ОДЛОЖЕНО, КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПЕРИНДОПРИЛ**

(57) 1. "Reservoir" микрокапсули за одложено и контролирано ослободување на периндоприл или негова фармацевтски прифатлива сол за орална употреба, **карактеристично со тоа што** тие микрокапсули се:

- составени од микрочестички на периндоприл или негова фармацевтски прифатлива сол секоја заштитена со најмалку еден тенок слој, кој тенок слој е сочинет од сложена материја која содржи:

- најмалку еден хидрофилен полимер А кој носи групи јонизирани на неутрален рН,
 - најмалку едно хидрофобично соединение В, кое претставува дел од маса (% на тежина во однос на вкупната маса на микрокапсулите) помал од или еднаков на 40,
 - и имаат дијаметар помал од 1200 микрони.
- Има уште 15 патентни барања.

СЛИКА 1 Приказ на ослободувањето на периндоприл од микрокапсулите со формули 1 и 2 без промена на рН





- (51) **A 61K 9/20, 31/495** (11) **903250**
 (13) **T1**
 (21) 2009/185 (22) 11/06/2009
 (45) 30/06/2010
 (30) 20010115807 28/06/2001 EP and
 20010301250P 28/06/2001 US
 (96) 10/06/2002 EP02743173.3
 (97) 27/05/2009 EP1404304
 (73) **UCB FARCHIM S.A.**
Z.I. Planchy Chemin de Croix Blanche,
10 C.P. 411, CH-1630 Bulle, CH
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) FANARA, Domenico;
 GUICHAUX, Anthony;
 BERWAER, Monique and
 DELEERS, Michel
 (54) **ТАБЛЕТА КОЈАШТО СОДРЖИ ЦЕТИРИЗИН**
И ПСЕУДОЕФЕРДИН


- (57) 1. Таблета којашто содржи најмалку два различни сегменти пришто еден дел содржи активна супстанција во главно цетиризин и втор дел којшто како активна супстанција содржи претежно псеудоефедрин, кадешто псеудоефедринскиот дел содржи помеѓу 108 и 132 мг псеудоефедрин и цетиризинскиот дел содржи помеѓу 4.5 и 5.5 мг цетиризин и интерфацијалната површина на псеудоефедринскиот дел и цетиризинскиот дел е од 20 до 150 mm², споменатите делови се составени и формирани на таков начин да фармакокинетичките профили на цетиризинот и псеудоефедринот се суштински истите како и во дозирана форма којашто го содржи секој од нив како поединечна активна состојка во иста количина, под услов таблетата да содржи помалку од 5% од масата, во однос на вкупната маса од таблетата, од алкализираниот агенс.
 Има уште 36 патентни барања.

- (51) **C 07K 14/00,**
A 61K 38/16,
G 01N 33/53
(21) 2009/192
(96) 24/09/1999 EP99949923.9
(97) 13/05/2009 EP1115743
(73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT
CO., LTD.**
76100 Rehovot, IL
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) GAD, Alexander and
LIS, Dora
(54) **ПОЛИПЕПТИДИ ПОВРЗАНИ СО
КОПОЛИМЕР1, ЗА УПОТРЕБА КАКО
МАРКЕРИ НА МОЛЕКУЛСКА ТЕЖИНА И ЗА
ТЕРАПЕВТСКИ ПОТРЕБИ**

(11) **903241**
(13) **T1**
(22) 15/06/2009
(45) 30/06/2010


(57) 1. Употреба на повеќе маркери на молекулска тежина за воспоставување на врска помеѓу времето на задршка врз хроматографска колона и молекулската тежина, заради утврдување на средната молекулска тежина на мешавина на полипептиди, при што секој од наведените полипептиди се состои од аланин, глутаминска киселина, тирозин и лизин, при што мешавината на полипептиди ги содржи следните моларни фракции: аланин - 0,38 до 0,5, глутаминска киселина - 0,13 до 0,15, тирозин - 0,08 до 0,10 и лизин - 0,3 до 0,4 и при што секој маркер на молекулската тежина е полипептид кој се состои од аланин, глутаминска киселина, тирозин и лизин и има претходно дефинирана аминокиселинска секвенца и дефинирана молекулска тежина. Има уште 6 патентни барања.

Слика 1а - Распределба на L-аланин во TV-маркерите





- (51) **C 07C 59/68**, (11) **903240**
 A 61K 31/192, (13) **T1**
 A 61P 25/28, (22) 16/06/2009
 C 07C 235/34, 311/17, (45) 30/06/2010
 317/22, 59/72,
 C 07D 261/08, 295/18,
 295/22, 309/06
- (21) 2009/194
- (30) 20040025003 21/10/2004 EP;
 20040026125 04/11/2004 EP and
 20050642100P 10/01/2005 EP
- (96) 21/10/2005 EP0579930.5
- (97) 18/03/2009 EP1805129
- (73) **Cellzome Limited**
Chesterford Research Park Little
Chesterford, Cambridge CB10 1XL, GB
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
- (72) WILSON, Francis;
 REID, Alison;
 READER, Valerie;
 HARRISON, Richard, John;
 SUNOSE, Mihiro;
 HERNANDEZ-Perni, Remedios;
 MAJOR, Jeremy;
 BOUSSARD, Cyrille;
 SMELT, Kathryn;
 TAYLOR, Jess;
 LEFORMAL, Adeline;
 CANSFIELD, Andrew and
 BURCKHARDT, Svenja
- (54) **(БИФЕНИЛ) КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ И**
НИВНИ ДЕРИВАТИ
- (57) 1. Соединение со општа формула (I)



каде што

A е прстен избран од група што се состои од фенил; C₃₋₇ циклоалкил; и хетероцикл; и

X е линеарна C₁₋₄ алкилен група којашто опционално се супституира со еден или повеќе субституенти од групата F, Cl, Br, I и C₁₋₄ алкил групи опционално заменети со еден или повеќе F, Cl, Br, F;

R₁, R₂ се избрани независно еден од друг од група што се состои од H, алкил избран од групата CH₃, C₂H₅, i-C₃H₇, n-C₃H₇, i-C₄H₉, n-C₄H₉, sec-C₄H₉, tert-C₄H₉; алкенил избран од C₂H₃, i-C₃H₅, n-C₃H₅, n-C₄H₇, i-C₄H₇, sec-C₄H₇; или R₁ и R₂ се дел од прстен, заситен или незаситен, којшто има 3 до 6 C атоми, а може да содржи во прстенот еден или повеќе хетероатоми од групата N, S или O, при што хетероатомот може да биде идентичен или различен доколку се присутни повеќе од еден хетероатом;

R₃, R₄, R₅ и R₆ независно се избрани од група што се состои од H; F; Cl; Br; I; CN; OH; C(O) N (R₇R₈); S(O)₂R₇; SO₂N(R₇R₈); S(O)N(R₇R₈); N(R₇)S(O)₂R₈; N(R₈)S(O)₂R₇; S(O)₂R₇; N(R₇)S(O)₂N(R₈R_{8a}); SR₇; N(R₇R₈); N(R₇)C(O)R₈; N(R₇)C(O)N(R₈R_{8a}); N(R₇)C(O)OR₈; OC(O)N(R₇R₈); C(O)R₇; супституиран или несупституиран C₁₋₄-алкил супституиран или несупституиран C₁₋₄-алкокси, а каде што супституентите од двете групи C₁₋₄- алкил и C₁₋₄- алкокси се избрани од F, Cl, Br, I, CF₃;

R₇, R₈, R_{8a} се независно избрани од група што се состои од H; C₁₋₄- алкил; хетероцикл; и C₃₋₇ циклоалкил, каде што C₁₋₄-алкил; хетероцикл; и C₃₋₇ циклоалкил се опционално супституирани со една или повеќе супституенти независно избрани од група која се состои од F, Cl, Br, I и CF₃; и/или нивна фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **C 07D 231/20**, (11) **903242**
A 61K 31/41, 31/435, (13) **T1**
C 07D 231/12, 231/14, (22) 19/06/2009
401/04, 401/06, 403/04, (45) 30/06/2010
403/06, 409/04, 453/02,
453/06, 487/08

(21) 2009/199

(30) 20030013775 25/11/2003 FR

(96) 22/11/2004 EP04805499.3

(97) 15/04/2009 EP1689720


(73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) MIGNANI, Serge;
MALLERON, Jean-Luc;
EVERS, Michel;
EL-AHMAD, Youssef;
GENEVOIS-BORELLA, Arielle;
DOERFLINGER, Gilles;
BOUQUEREL, Jean;
BOHME, Andrees;
TOUYER, Gaetan;
SABUCO, Jean-Francois and
TERRIER, Corinne

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛ КАКО ЛЕКОВИ ЗА**
ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТНИ ИЛИ ХРОНИЧНИ
НЕВРОНАЛНИ РЕГРЕСИИ

(57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

A, доколку е присутен, е радикал (C1-C6) алкил, радикал (C3-C6) алкенил, радикал (C3-C6) алкинил, радикал (C3-C7) циклоалкил или радикал (C5-C7) циклоалкенил; овие радикали може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од (C1-C5) алкил, (C2-C5) алкенил, (C2-C5) алкинил, (C3-C7) циклоалкил, (C5-C7) циклоалкенил, арилалкил, хетероарилалкил, арил, хетероарил и халоген;

R1 е NR6R7, (C4-C7) аза-циклоалкилна, (C5-C7) аза-циклоалкенилна, (C5-C9) аза-бициклоалкилна или (C5-C9) аза-би-циклоалкенилна група; овие групи може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти одбрани од (C1-C5) алкил, (C3-C5) циклоалкил и халоген;

A-R1 е таков што азотниот атом на R1 и азотниот атом во 1. положба на пиразолот задолжително се одделени со најмалку два јаглеродни атоми;

R3 е радикал на H, халоген, OH, SH, NH₂, ORc, SRc, SORa, SO₂Ra, NHCHO, NRaRb, NHC(O)Ra, NHC(S)Ra или NHSO₂Ra;

R4 е радикал на арил или хетероарил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген, CN, NO₂, NH₂, OH, SH, COOH, CHO, C(O)NH₂, C(S)NH₂, SO₂H, SO₂NH₂, NHCHO, C(O)Ra, C(O)ORa, C(O)NRaRb, C(S)NRaRb, S(O)Ra, SO₂Ra, SO₂NRaRb, ORc, SRc, O-C(O)Ra, -O-C(S)Ra, NRaRb, NHC(O)Ra, NHC(S)Ra, NHCONH₂, NHCONRaRb, NHSO₂Ra, арил, хетероарил, (C4-C7) хетероциклоалкил, полифлуороалкил, трифлуорометил-сулфанил, трифлуорометокси, праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил, (C2-C6) алкенил и (C2-C6) алкинил, при што овие супституенти може да бидат супституирани со еден или повеќе радикали на алкил, халоген, OH, метокси;

R5 е радикал на H, халоген, CF₃, CHF₂, CH₂F, праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил или (C3-C7) циклоалкил;

Ra е праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил, алкенил, алкинил, (C3-C7) циклоалкил, (C5-C7) циклоалкенил, (C4-C7) хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, арил, хетероарил или полифлуороалкил;

Rb е, независно од Ra, водород, праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил, алкенил, алкинил, (C3-C7) циклоалкил, (C5-C7) циклоалкенил, (C4-C7) хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, арил, хетероарил или полифлуороалкил;

Ra и Rb може да формираат заситен или незаситен прстен кој може да содржи 5, 6 или 7 елементи, кои може или не мора да содржат хетероатом како што се O, S или N, при што овој прстен може да биде супституиран со еден или повеќе радикали на алкил или халоген;

Rc е праволиниски или разгранет радикал (C1-C6) алкил, (C3-C6) алкенил, (C3-C6) алкинил, (C3-C7) циклоалкил, (C5-C7)



циклоалкенил, (C4-C7)хетероциклоалкил, (хетеро)арилалкил, (хетеро)арил, (поли)флуороалкил, C(O)R8, C(S)R8 или SO₂R8;

R6 и R7 се, независно еден од друг, водород, (C1-C6)алкил, (C3-C6)алкенил, (C3-C6)алкинил, (C3-C7)циклоалкил, (C5-C7)циклоалкенил, (C4-C7)хетероциклоалкил, арилалкил или хетероарилалкил;

R6 и R7 може да формираат заситен или незаситен прстен со 5, 6 или 7 елементи, кои може или не мора да содржат хетероатом како што се O, S или N и кои може да бидат супституирани со еден или повеќе радикали на алкил или халоген;

R8 е радикал Ra или NRaRb;


неговите рацемати, енантиомери и диастереоизомери и нивни мешавини, нивни тавтомери и фармацевтски прифатливи соли, со исклучок на 3-(3-пиридинил)-1H-пирозол-1-бутанамин, 4-(3-пиридинил)-1H-пирозол-1-бутанамин и N-(диетил)-4-фенил-1H-пирозол-1-етиламин.

Има уште 15 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/455, 31/00,** (11) **903268**
 31/403, 31/437, 31/538, (13) **T1**
 A 61P 3/06 (22) 14/08/2009
 (21) 2009/254 (45) 30/06/2010
 (30) 20030470665P 15/05/2003 US
 (96) 13/05/2004 EP04785539.0
 (97) 15/07/2009 EP1624871
 (73) **Merck Frosst Canada Ltd. and**
Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.)
Kirkland, Quebec H9H 3L1, CA and
Rahway, N.J. 07065, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) CHENG, Kang;
 WATERS, M., Gerard;
 METTERS, Kathleen, M. and
 O'NEILL, Gary


(54) **МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ АТЕРОСКЛЕ-**
РОЗА, ДИСЛИПИДЕМИИ И ПОВРЗАНИ
СОСТОЈБИ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

- (57) 1. Фармацевтски состав составен од
 соединение Е, или фармацевтски
 прифатлива сол или
 солват од тоа:



никотинска киселина или фармацевтски
 прифатлива сол или солват од тоа и
 еден HMG Co-A редуктаза инхибитор во
 комбинација со фармацевтски прифатлив
 носител.

Има уште 5 патентни барања.



(51) C 07D 471/04,
A 61K 31/437,
A 61P 7/02,
C 07D 413/14
(11) **903270**
(13) **T1**
(22) 17/08/2009
(45) 30/06/2010

(21) 2009/255

(30) 20010324165P 21/09/2001 US

(96) 17/09/2002 EP02775843.2

(97) 12/08/2009 EP1427415


(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Princeton NJ 08543-4000, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PINTO, Donald;
QUAN, Mimi;
ORWAT, Michael;
LI, Yun-Long;
HAN, Wei;
QIAO, Jennifer, X.;
LAM, Patrick and
KOCH, Stephanie

(54) **ЛАКТАМСКИ СОЕДИНЕНИЈА И ДЕРИВАТИ
НА ИСТИОТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ФАКТОР „ХА”**

(57) 1. Соединение коешто е претставено со
формула (1):



(1),


или фармацевтски прифатлива сол од тоа.
Има уште 28 патентни барања.

- (51) **F 02B 33/22** (11) **903269**
 (13) **T1**
 (21) 2009/256 (22) 17/08/2009
 (45) 30/06/2010
- (30) 20030480342P 20/06/2003 US
 (96) 14/06/2004 EP08101493.8
 (97) 05/08/2009 EP1925795
- (73) **Scuderi Group LLC**
West Springfield, MA 01089, US
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) BRANYON, David and
 EUBANKS, Jeremy
- (54) **4-ТАКТЕН МОТОР СО ПОДЕЛЕН ЦИКЛУС**
- (57) 1. Мотор кој што се состои од:
 радилица (108), која што ротира околу оската
 на радилицата (110) на моторот(100):
 клип за експанзија (114) кој што е сместен во
 цилиндер за експанзија (104) и
 работно поврзан со радилицата (108) така
 што клипот за експанзија (114) се движи
 напред - назад преку еден такт на експанзија
 и издувување на еден четвортактен циклус
 во текот на една ротација на радилицата
 (108);

клип за компресија (116) којшто е сместен во цилиндер за компресија (106) и работно поврзан со радилицата (108) така што клипот за компресија (116) се движи напред - назад преку еден такт на вшмукување и на компресија на истиот четвортактен циклус во текот на истата ротација на радилицата (108); и вкрстувачки премин (144) кој што взаемно ги поврзува цилиндарите за компресија (106) и експанзија (104), кој што вкрстувачкиот премин (144) вклучува влезен вентил (146) и вкрстувачки вентил (150) одредувајќи ја комората за притисок (148); што се **карактеризира со тоа што** вкрстувачкиот вентил (150) се затвора кога клипот за експанзија (114) се спушта од неговата горна централна позиција во неговата долна централна позиција; согорувањето на гасот во цилиндерот за експанзија (104) е започнато откако клипот за експанзија (114) ја достигнува својата горна централна позиција, за време на тактот на експанзија; а вкрстувачкиот вентил (150) останува отворен за време на почетокот на согорувањето во цилиндарот за експанзија (104).

Има уште 19 патентни барања.

СЛ. 1
ПРЕТХОДНА СОСТОЈБА






- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 07D 403/14 | (11) 903266 | (54) ДЕРИВАТИ НА ПРОЛИН И НИВНА |
| | (13) T1 | УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА |
| (21) 2009/264 | (22) 25/08/2009 | ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА IV |
| | (45) 30/06/2010 | (57) 1. Соединение со назив (3,3-дифлуоро- |
| (30) 20040570300P 12/05/2004 US | | пиролидин-1-ил)-((2S,4S)-4-(4-(пиримидин-2- |
| (96) 29/04/2005 EP05733750.3 | | ил)пиперазин-1-ил)пиролидин-2-ил)метанон, |
| (97) 29/07/2009 EP1753748 | | или негова фармацевтски прифатлива сол. |
| (73) Pfizer Products Inc. | | Има уште 6 патентни барања. |
| Eastern Point Road, Groton, | | |
| Connecticut 06340, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) HULIN, Bernard and | | |
| PIOTROWSKI, David, Walter | | |

- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61M 5/315 | (11) 903251 | (57) 1. Механизам за прикажување доза, наменет за уред за апликација на лек, назначен со тоа што содржи: |
| (21) 2009/280 | (13) T1 | - елемент за избор на дозата (22) кој има надворешен навој (111) и надворешни жлебови (64) кои се протегаат од поблискиот кон подалечниот крај; и |
| (30) 04023628 04/10/2004 EP | (22) 09/09/2009 | - прстенест бројач (30) поставен во блокирачки однос со надворешните жлебови (64) на наведениот елемент за избор на дозата (22), така што наведениот прстенест бројач (30) може слободно да се движи аксијално долж наведените надворешни жлебови (64) во однос на наведениот елемент за избор на дозата (22), а истовремено е спречен да ротира во однос на наведениот елемент за избор на дозата (22). |
| (96) 14/09/2005 EP08075101.9 | (45) 30/06/2010 | Има уште 4 патентни барања. |
| (97) 05/08/2009 EP1913967 | | |
| (73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and Terumo Corporation of Japan
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE and
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JP | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје | | |
| (72) SAIKI, Masaru | | |
| (54) МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ ДОЗА, НАМЕНЕТ ЗА УРЕД ЗА АПЛИКАЦИЈА НА ЛЕК | | |

Слика 1



- (51) **C 07D 471/08**, (11) **903271**
 A 61K 31/4995, (13) **T1**
 A 61P 25/28, (22) 16/09/2009
 C 07D 487/08 (45) 30/06/2010

(21) 2009/289

(30) 03290570 07/03/2003 EP and
 03290571 07/03/2003 EP

(96) 05/03/2004 EP04717644.1

(97) 26/08/2009 EP1603910

(73) **Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation and
 Sanofi-Aventis**

**2-6-18 Kitahama, Chuo-Ku Osaka-Shi Osaka
 541-8505, JP and**

174, Avenue de France 75013 Paris, FR


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) SAADY, Mourad;
 SLOWINSKI, Franck;
 YAICHE, Philippe and
 LOCHEAD, Alistair

(54) **СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 2-(ДИАЗА-
 БИЦИКЛО-АЛКИЛ)-ПИРИМИДОН**

(57) 1. Дериват на 2-(диаза-бициклоалкил)-
 пиримидон претставен со формулата (I), или
 негов солват или хидрат:



назначен со тоа што:

R1 претставува атом на водород, C₁₋₆ алкилна
 група или атом на халоген;

R2 претставува атом на водород, C₁₋₆ алкилна
 група која може да биде супституирана
 со 1 до 4 супституенти одбрани од: атом
 на халоген, хидроксилна група или C₁₋₄
 алкокси група; C₁₋₂ перхалогенирана
 алкилна група, бензилна група, фенетилна
 група, бензилоксикарбонилна група, C1-4
 алкокси карбонилна група, прстен на
 бензен, прстен на нафтаген, прстен на
 хиолин, прстен на фталазин, прстен на
 5,6,7,8-тетрахидронафтаген, прстен на
 пиридин, прстен на индол, прстен на пирол,
 прстен на тиофен, бензенсулфонилна група,
 бензоилна група, прстен на пиридазин,
 прстен на фуран или прстен на имидазол; при
 што наведената бензилна група, фенетилна
 група, бензилоксикарбонилна група,
 бензенсулфонилна група, бензоилна група и
 прстените може да бидат супституирани со
 1 до 4 супституенти одбрани од C₁₋₆ алкилна
 група, бензенски прстен, атом на халоген,
 C₁₋₂ перхалогенирана алкилна група, C₁₋₃
 халогенирана алкилна група, хидроксилна
 група, C₁₋₄ алкокси група, нитро, цијано,
 amino, C₁₋₆ моноалкиламино група или C₂₋₁₀
 диалкиламино група;

R3 претставува прстен на 2,4 или 5-пиримидин
 или прстен на 2, 3 или 4-пиридин, при што
 прстените може да бидат супституирани со
 C₁₋₄ алкилна група, C₁₋₄ алкокси група или
 атом на халоген;

R4 претставува C₁₋₄ алкилна група која може
 да биде супституирана со хидроксилна група,
 C₁₋₄ алкокси група или атом на халоген, а n
 претставува 1 или 2.


Има уште 9 патентни барања.

- (51) **A 61M 5/32** (11) **903272**
(21) 2009/290 (13) **T1**
(22) 17/09/2009
(45) 30/06/2010
- (30) 02808205.5 27/11/2002 EP
(96) 27/11/2002 EP02808205.5
(97) 08/07/2009 EP1569708
- (73) **Retractable Technologies, Inc.**
511 Lobo Lane, P.O.Box 9 Little Elm,
TX 75068, US
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (72) SHAW, Thomas, J. and
ZHU, Judy
- (54) **ВНЕСУВАЧ НА ИВ КАТЕТЕР СО ПОВРАТНА**
ИГЛА
- (57) 1. Внесувач на ИВ катетер (10) кој што се
состои од цевчесто куќиште (12); склоп на
држач на игла (14) којшто има цевчесто тело

(32) лизгачки поврзано внатре во куќиштето
(12); механизам за повлекување сместен
во прстенест простор (90) помеѓу куќиштето
(12) и склопот на држач на игла (14); склоп
на клип (18) којшто има цевка на клип (40)
ослободувачки поврзана со цевчестото тело
(32) внатре во куќиштето (12); и катетер
(20) поврзан со фрикционо поврзување за
цевчестото куќиште (12); **назначен со**
тоа што


цевката на клипот (40) содржи навнатре
свртено прстенесто задебелување (106)
проксимално на цевчестото тело (32); и
цевчесто тело (32) кое што содржи нанадвор
свртено прстенесто вдлабнување (108)
проксимално на цевката на клипот (40); и
прстенестото вдлабнување (108) и
прстенестото задебелување (106) се под
дејство за ослободувачка поврзаност помеѓу
себе.

Има уште 36 патентни барања.



- (51) **C 07C 69/00** (11) **903265**
 (21) **2009/296** (13) **T1**
 (30) 0210707 29/08/2002 FR (22) 22/09/2009
 (96) 27/08/2003 EP07013954.8 (45) 30/06/2010
 (97) 24/06/2009 EP1840125
 (73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) Abouabdellah, Ahmed;
 Bas, Michele;
 Dargazanli, Gihad;
 Hoornaert, Christian;
 Li, Adrien Tak and
 Medaisko, Florence
 (54) **ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА**
ДИОКСАН-2-АЛКИЛКАРБАМАТИ

- (57) 1. Соединение претставено со општата формула (III):



назначено со тоа што:

R_2 е група со општата формула CHR_3CONHR_4 , каде што R_3 е атом на водород или метилна група, а R_4 е атом на водород или C_{1-3} -алкилна, C_{3-5} -циклоалкилна или (пиридин-4-ил)метилна група; и U е атом на водород или нитро група.

Нема други патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D495/04	C07D495/04	903203 T1	C12N5/00	C12N5/00	903215 T1
C07D333/20	C07D495/04	903203 T1	C07D295/096	C07D295/096	903216 T1
C07C211/08	C07D495/04	903203 T1	C07D241/04	C07D295/096	903216 T1
C07C209/68	C07D495/04	903203 T1	C07D243/08	C07D295/096	903216 T1
C07D401/06	C07D401/06	903205 T1	C07D211/20	C07D295/096	903216 T1
C07D401/14	C07D401/06	903205 T1	C07D211/70	C07D295/096	903216 T1
C07D409/14	C07D401/06	903205 T1	A61K31/44	C07D295/096	903216 T1
C07D417/06	C07D401/06	903205 T1	A61K31/4965	C07D295/096	903216 T1
A61K31/435	C07D401/06	903205 T1	A61P25/00	C07D295/096	903216 T1
A61K31/41	C07D401/06	903205 T1	C07D307/87	C07D307/87	903217 T1
A61P7/00	C07D401/06	903205 T1	A61K31/343	C07D307/87	903217 T1
C07H17/02	C07H17/02	903206 T1	A61P25/00	C07D307/87	903217 T1
A61K31/7056	C07H17/02	903206 T1	A61P25/22	C07D307/87	903217 T1
A61P3/10	C07H17/02	903206 T1	A61P25/24	C07D307/87	903217 T1
C07D211/60	C07D211/60	903207 T1	A61P25/30	C07D307/87	903217 T1
C07D211/56	C07D211/60	903207 T1	A61K47/18	A61K47/18	903218 T1
C07D471/10	C07D211/60	903207 T1	A61K47/02	A61K47/18	903218 T1
C07D498/10	C07D211/60	903207 T1	A61K31/4439	A61K47/18	903218 T1
C07D401/04	C07D211/60	903207 T1	A61K9/19	A61K47/18	903218 T1
C07D207/14	C07D211/60	903207 T1	A61E31/155	A61E31/155	903219 T1
C07D403/04	C07D211/60	903207 T1	A61P31/04	A61E31/155	903219 T1
C07D211/76	C07D211/60	903207 T1	A61P31/10	A61E31/155	903219 T1
C07D413/12	C07D211/60	903207 T1	C07D491/10	C07D491/10	903220 T1
C07D211/42	C07D211/60	903207 T1	C07D471/10	C07D491/10	903220 T1
C07D211/72	C07D211/60	903207 T1	C07D221/20	C07D491/10	903220 T1
C07D491/10	C07D211/60	903207 T1	C07D209/54	C07D491/10	903220 T1
C07D401/12	C07D211/60	903207 T1	A61K31/438	C07D491/10	903220 T1
C07D211/32	C07D211/60	903207 T1	A61K31/403	C07D491/10	903220 T1
C07D513/10	C07D211/60	903207 T1	A61K31/407	C07D491/10	903220 T1
C07D211/28	C07D211/60	903207 T1	A61P11/06	C07D491/10	903220 T1
C07D401/14	C07D211/60	903207 T1	A01N43/56	A01N43/56	903234 T1
C07D487/10	C07D211/60	903207 T1	A01N37/50	A01N43/56	903234 T1
A61K31/4025	C07D211/60	903207 T1	A01N43/653	A01N43/56	903234 T1
A61K31/407	C07D211/60	903207 T1	A01N43/76	A01N43/56	903234 T1
A61K31/438	C07D211/60	903207 T1	A61K38/49	A61K38/49	903238 T1
C07D471/04	C07D471/04	903209 T1	C12N9/72	A61K38/49	903238 T1
A61K31/519	C07D471/04	903209 T1	A61P9/00	A61K38/49	903238 T1
A61P15/00	C07D471/04	903209 T1	A61P9/10	A61K38/49	903238 T1
A61P19/10	C07D471/04	903209 T1	B67D1/08	B67D1/08	903243 T1
A61P9/06	C07D471/04	903209 T1	A61K31/473	A61K31/473	903247 T1
A61P35/00	C07D471/04	903209 T1	A61P25/14	A61K31/473	903247 T1
A61K31/454	A61K31/454	903210 T1	A43B7/12	A43B7/12	903245 T1
A61K31/702	A61K31/454	903210 T1	A43B7/08	A43B7/12	903245 T1
A61P7/02	A61K31/454	903210 T1	A43B17/08	A43B7/12	903245 T1
C07D487/00	C07D487/00	903211 T1	A43B17/10	A43B7/12	903245 T1
C07C381/00	C07C381/00	903214 T1	A43B13/14	A43B7/12	903245 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A43B13/38	A43B7/12	903245 T1	A61K31/485	A61K9/16	903223 T1
A61K51/12	A61K51/12	903235 T1	C07C235/78	C07C235/78	903224 T1
A61K9/14	A61K51/12	903235 T1	C07C311/51	C07C235/78	903224 T1
A61P35/04	A61K51/12	903235 T1	C07C233/11	C07C235/78	903224 T1
C01B3/26	C01B3/26	903237 T1	C07C231/16	C07C235/78	903224 T1
D01F9/127	C01B3/26	903237 T1	C07D307/46	C07C235/78	903224 T1
D01F9/133	C01B3/26	903237 T1	C07D307/80	C07C235/78	903224 T1
C07D281/10	C07D281/10	903221 T1	C07D277/30	C07C235/78	903224 T1
C07C271/28	C07D281/10	903221 T1	C07D263/32	C07C235/78	903224 T1
C07D471/04	C07D471/04	903222 T1	C07D213/75	C07C235/78	903224 T1
A61K31/519	C07D471/04	903222 T1	C07D213/74	C07C235/78	903224 T1
A61P35/00	C07D471/04	903222 T1	A61P29/00	C07C235/78	903224 T1
C07D211/04	C07D211/04	903258 T1	A61K31/16	C07C235/78	903224 T1
C07D211/06	C07D211/04	903258 T1	A61K31/18	C07C235/78	903224 T1
C07D235/24	C07D211/04	903258 T1	C07D205/04	C07D205/04	903225 T1
C07D413/04	C07D211/04	903258 T1	A61K31/396	C07D205/04	903225 T1
C07D235/26	C07D211/04	903258 T1	B65D1/02	B65D1/02	903226 T1
C07D401/04	C07D211/04	903258 T1	B29C49/00	B65D1/02	903226 T1
C07D401/06	C07D211/04	903258 T1	C07C205/38	C07C205/38	903227 T1
C07D403/04	C07D211/04	903258 T1	C07C255/54	C07C205/38	903227 T1
C07D403/06	C07D211/04	903258 T1	C07C311/08	C07C205/38	903227 T1
A61K31/44	C07D211/04	903258 T1	C07C311/29	C07C205/38	903227 T1
A61K31/48	C07D211/04	903258 T1	C07C317/22	C07C205/38	903227 T1
A61K31/415	C07D211/04	903258 T1	C07C317/36	C07C205/38	903227 T1
A61K31/445	C07D211/04	903258 T1	C07C323/60	C07C205/38	903227 T1
A61P25/04	C07D211/04	903258 T1	C07C323/65	C07C205/38	903227 T1
C09D11/02	C09D11/02	903257 T1	C07C323/67	C07C205/38	903227 T1
B41M3/14	C09D11/02	903257 T1	C07D213/70	C07C205/38	903227 T1
C07K14/505	C07K14/505	903212 T1	C07D215/20	C07C205/38	903227 T1
B42D15/10	B42D15/10	903213 T1	C07D215/36	C07C205/38	903227 T1
B42D15/00	B42D15/10	903213 T1	C07D239/34	C07C205/38	903227 T1
C07D205/08	C07D205/08	903244 T1	A61K31/192	C07C205/38	903227 T1
A61K31/397	C07D205/08	903244 T1	A61P11/06	C07C205/38	903227 T1
A61P3/06	C07D205/08	903244 T1	C07C323/52	C07C323/52	903228 T1
C07C235/74	C07D205/08	903244 T1	C07C323/61	C07C323/52	903228 T1
A61K9/48	A61K9/48	903233 T1	C07C275/34	C07C323/52	903228 T1
A61K9/66	A61K9/48	903233 T1	C07C271/56	C07C323/52	903228 T1
A61K31/473	A61K9/48	903233 T1	A61K31/16	C07C323/52	903228 T1
C07D487/04	C07D487/04	903208 T1	A41B11/00	A41B11/00	903229 T1
C07D519/00	C07D487/04	903208 T1	C07D209/30	C07D209/30	903230 T1
C07D207/34	C07D487/04	903208 T1	C07D401/04	C07D209/30	903230 T1
C07F7/18	C07D487/04	903208 T1	C07D403/04	C07D209/30	903230 T1
A61K39/395	A61K39/395	903256 T1	C07D403/12	C07D209/30	903230 T1
C07K16/28	A61K39/395	903256 T1	C07D407/04	C07D209/30	903230 T1
C07H17/08	C07H17/08	903259 T1	C07D409/04	C07D209/30	903230 T1
A61K31/7048	C07H17/08	903259 T1	C07D413/04	C07D209/30	903230 T1
A61P31/04	C07H17/08	903259 T1	A61K31/405	C07D209/30	903230 T1
C12N15/30	C12N15/30	903260 T1	A61P11/00	C07D209/30	903230 T1
C12N15/62	C12N15/30	903260 T1	A43B9/18	A43B9/18	903239 T1
C07K14/44	C12N15/30	903260 T1	B29D31/508	A43B9/18	903239 T1
C07K16/20	C12N15/30	903260 T1	C07K7/06	C07K7/06	903267 T1
A61K31/70	C12N15/30	903260 T1	C07K14/75	C07K14/75	903253 T1
A61K38/16	C12N15/30	903260 T1	A61K38/36	C07K14/75	903253 T1
A61K39/395	C12N15/30	903260 T1	A61K38/17	A61K38/17	903255 T1
A61P33/02	C12N15/30	903260 T1	A61K31/505	A61K38/17	903255 T1
A61K9/16	A61K9/16	903223 T1	A61P35/00	A61K38/17	903255 T1
A61K9/70	A61K9/16	903223 T1	G01V15/00	G01V15/00	903262 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
G08B21/00	G01V15/00	903262 T1	F02B33/22	F02B33/22	903269 T1
C07K16/00	C07K16/00	903254 T1	C07D403/14	C07D403/14	903266 T1
C12N15/62	C07K16/00	903254 T1	A61M5/315	A61M5/315	903251 T1
C07K19/00	C07K16/00	903254 T1	C07D471/08	C07D471/08	903271 T1
C07D471/04	C07D471/04	903264 T1	C07D487/08	C07D471/08	903271 T1
A61K31/437	C07D471/04	903264 T1	A61K31/4995	C07D471/08	903271 T1
B65D90/12	B65D90/12	903263 T1	A61P25/28	C07D471/08	903271 T1
B65D90/02	B65D90/12	903263 T1	C07C69/00	C07C69/00	903265 T1
C07K14/505	C07K14/505	903249 T1			
A61K38/18	C07K14/505	903249 T1			
A01N43/56	A01N43/56	903248 T1			
A01N61/00	A01N43/56	903248 T1			
B65D77/28	B65D77/28	903246 T1			
B65B61/20	B65D77/28	903246 T1			
A61K9/50	A61K9/50	903261 T1			
A61K31/40	A61K9/50	903261 T1			
A61K31/401	A61K9/50	903261 T1			
A61K38/55	A61K9/50	903261 T1			
A61K9/20	A61K9/20	903250 T1			
A61K31/495	A61K9/20	903250 T1			
C07K14/00	C07K14/00	903241 T1			
A61K38/16	C07K14/00	903241 T1			
G01N33/53	C07K14/00	903241 T1			
C07C59/68	C07C59/68	903240 T1			
C07C59/72	C07C59/68	903240 T1			
C07D295/22	C07C59/68	903240 T1			
C07D261/08	C07C59/68	903240 T1			
C07D309/06	C07C59/68	903240 T1			
C07D295/18	C07C59/68	903240 T1			
C07C235/34	C07C59/68	903240 T1			
C07C311/17	C07C59/68	903240 T1			
C07C317/22	C07C59/68	903240 T1			
A61P25/28	C07C59/68	903240 T1			
A61K31/192	C07C59/68	903240 T1			
C07D231/20	C07D231/20	903242 T1			
C07D453/02	C07D231/20	903242 T1			
C07D401/06	C07D231/20	903242 T1			
C07D487/08	C07D231/20	903242 T1			
C07D453/06	C07D231/20	903242 T1			
C07D403/06	C07D231/20	903242 T1			
C07D231/14	C07D231/20	903242 T1			
C07D231/12	C07D231/20	903242 T1			
C07D401/04	C07D231/20	903242 T1			
C07D409/04	C07D231/20	903242 T1			
C07D403/04	C07D231/20	903242 T1			
A61K31/41	C07D231/20	903242 T1			
A61K31/435	C07D231/20	903242 T1			
A61K31/455	A61K31/455	903268 T1			
A61K31/00	A61K31/455	903268 T1			
A61K31/403	A61K31/455	903268 T1			
A61K31/437	A61K31/455	903268 T1			
A61K31/538	A61K31/455	903268 T1			
A61P3/06	A61K31/455	903268 T1			
C07D471/04	C07D471/04	903270 T1			
A61K31/437	C07D471/04	903270 T1			
A61P7/02	C07D471/04	903270 T1			
C07D413/14	C07D471/04	903270 T1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) Affymax, Inc. (51) C 07K 14/505 (11,13) 903212 T1 ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE OF YESHIVA UNIVERSITY and INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED C 07D 487/04, 207/34, 519/00, C 07F 7/18 903208 T1 ARES TRADING S.A. C 12N 5/00 903215 T1 Asolo SPA A 43B 7/12, 13/14, 13/38, 17/08, 17/10, 7/08 903245 T1 AstraZeneca AB C 07D 491/10, A 61K 31/403, 31/407, 31/438, A 61P 11/06, C 07D 209/54, 221/20, 471/10 903220 T1 C 07D 205/04, A 61K 31/396 903225 T1 C 07C 205/38, A 61K 31/192, A 61P 11/06, C 07C 255/54, 311/08, 311/29, 317/22, 317/36, 323/60, 323/65, 323/67, C 07D 213/70, 215/20, 215/36, 239/34 903227 T1 C 07D 209/30, A 61K 31/405, A 61P 11/00, C 07D 401/04, 403/04, 403/12, 407/04, 409/04, 413/04 903230 T1 Aventis Pharma Deutschland GmbH C 07H 17/02, A 61K 31/7056, A 61P 3/10 903206 T1 C 07C 381/00 903214 T1	(73) Aventis Pharma S.A. (51) C 07D 281/10, C 07C 271/28 (11,13) 903221 T1 A 61K 38/17, 31/505, A 61P 35/00 903255 T1 C 07D 231/20, A 61K 31/41, 31/435, C 07D 231/12, 231/14, 401/04, 401/06, 403/04, 403/06, 409/04, 453/02, 453/06, 487/08 903242 T1 Aventis Pharmaceuticals Inc. C 07D 471/04, A 61K 31/437 903264 T1 Basilea Pharmaceuticals AG C 07H 17/08, A 61K 31/7048, A 61P 31/04 903259 T1 Bristol-Myers Squibb Company C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 7/02, C 07D 413/14 903270 T1 Cambridge Laboratoires (Ireland) Limited A 61K 31/473, A 61P 25/14 903247 T1 Cellzome Limited C 07C 59/68, A 61K 31/192, A 61P 25/28, C 07C 235/34, 311/17, 317/22, 59/72, C 07D 261/08, 295/18, 295/22, 309/06 903240 T1 CETIS, graficne in dokumentacijske storitve, d.d. B 42D 15/10, 15/00 903213 T1
---	--

(73) **DOMPE' pha.r.ma S.p.A.**

(51) C 07C 235/78,
A 61K 31/16, 31/18,
A 61P 29/00,
C 07C 231/16, 233/11, 311/51,
C 07D 213/74, 213/75, 263/32,
277/30, 307/46, 307/80 (11,13) 903224 T1

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

A 01N 43/56, 37/50,
43/653, 43/76 903234 T1

A 01N 43/56, 61/00 903248 T1

EURO-CELTIQUE S.A.

C 07D 211/04,
A 61K 31/415, 31/44,
31/445, 31/48,
A 61P 25/04,
C 07D 211/06, 235/24,
235/26, 401/04, 401/06,
403/04, 403/06, 413/04 903258 T1

A 61K 9/16, 31/485, 9/70 903223 T1

Eurokeg B.V.

B 65D 90/12, 90/02 903263 T1

Fibrex Medical Research & Development GmbH

C 07K 14/75,
A 61K 38/36 903253 T1

f-star Biotechnologische Forschungs-und Entwicklungsges.m.b.H.

C 07K 16/00, 19/00,
C 12N 15/62 903254 T1

Genentech, Inc.

A 61K 39/395,
C 07K 16/28 903256 T1

Geopharma ProduktionsgmbH

A 61K 31/155,
A 61P 31/04, 31/10 903219 T1

H. LUNDBECK A/S

C 07D 295/096,
A 61K 31/44, 31/4965,
A 61P 25/00,
C 07D 211/20, 211/70,
241/04, 243/08 903216 T1

(51) C 07D 307/87,
A 61K 31/343,
A 61P 25/00, 25/22, 25/24, 25/30 903217 T1

C 07K 14/505,
A 61K 38/18 (11,13) 903249 T1

Heineken Supply Chain B.V.

B 67D 1/08 903243 T1

Helsinn Healthcare S.A.

A 61K 9/48, 31/473, 9/66 903233 T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG

B 65D 77/28,
B 65B 61/20 903246 T1

Invento Spolka Z.O.O.

B 65D 1/02,
B 29C 49/00 903226 T1

Italdita Ingegneria Dell'Idea S.p.A.

G 01V 15/00,
G 08B 21/00 903262 T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

C 07C 323/52,
A 61K 31/16,
C 07C 271/56, 275/34, 323/61 903228 T1

Laboratorios LETI, S.L.

C 12N 15/30,
A 61K 31/70, 38/16, 39/395,
A 61P 33/02,
C 07K 14/44, 16/20,
C 12N 15/62 903260 T1

Les Laboratoires Servier

A 61K 9/50, 31/40, 31/401, 38/55 903261 T1

Merck Frosst Canada Ltd. and Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.)

A 61K 31/455, 31/00, 31/403,
31/437, 31/538,
A 61P 3/06 903268 T1

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

C 07D 487/00 903211 T1

Ming-Te, Chen

A 43B 9/18,
B 29D 31/508 903239 T1



(73) **Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation and**
 (51) **Sanofi-Aventis**
 C 07D 471/08,
 A 61K 31/4995,
 A 61P 25/28,
 C 07D 487/08 (11,13) 903271 T1

NANOBIOTIX

A 61K 51/12, 9/14,
 A 61P 35/04 903235 T1

Nycomed GmbH

A 61K 47/18, 31/4439,
 47/02, 9/19 903218 T1

Paion Deutschland GmbH

A 61K 38/49,
 A 61P 9/00, 9/10,
 C 12N 9/72 903238 T1

Pfizer Products Inc.

C 07D 403/14 3266 T1

Pfizer Products Incorporated

C 07D 471/04,
 A 61K 31/519,
 A 61P 15/00, 19/10, 35/00, 9/06 903209 T1

Ratiopharm GmbH

C 07D 495/04,
 C 07C 209/68, 211/08,
 C 07D 333/20 903203 T1

Retractable Technologies, Inc.

A 61M 5/32 903272 T1

Sanofi - Aventis

C 07D 471/04,
 A 61K 31/519,
 A 61P 35/00 903222 T1

C 07C 69/00 903265 T1

A 61K 31/454, 31/702,
 A 61P 7/02 903210 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

C 07D 401/06,
 A 61K 31/41, 31/435,
 A 61P 7/00,
 C 07D 401/14, 409/14, 417/06 903205 T1

C 07D 205/08,
 A 61K 31/397,
 A 61P 3/06,
 C 07C 235/74 903244 T1

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and**
 (51) **Terumo Corporation of Japan**
 A 61M 5/315 (11,13) 903251 T1

Schering Corporation

C 07D 211/60,
 A 61K 31/4025,
 31/407, 31/438,
 C 07D 207/14, 211/28,
 211/32, 211/42, 211/56,
 211/72, 211/76, 401/04,
 401/12, 401/14, 403/04,
 413/12, 471/10, 487/10,
 491/10, 498/10, 513/10 903207 T1

Scuderi Group LLC

F 02B 33/22 903269 T1

SICPA HOLDING S.A.

C 09D 11/02,
 B 41M 3/14 903257 T1

StatoilHydro ASA

C 01B 3/26,
 D 01F 9/127, 9/133 903237 T1

UCB FARCHIM S.A.

A 61K 9/20, 31/495 903250 T1

**VERTEX PHARMACEUTICALS
 INCORPORATED**

C 07K 7/06 903267 T1

X-Technology Swiss GmbH

A 41B 11/00 903229 T1

**YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,
 LTD.**

C 07K 14/00,
 A 61K 38/16,
 G 01N 33/53 903241 T1



ПРОМЕНА

(11) **902293**

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US

(11) **902363**

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US

(11) **902283**

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US

(11) **903142**

(73) **Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.**

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8185, JP

(11) **902196**

(73) **KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. and**

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.

6-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo
100,JP and

40 Landsdowne Street, Cambridge,
MA 02139, CA

ПРЕНОС

(11) **903073**

(73) **Biovail Laboratories International**

(Barbados) SRL

Of Welches, Christ Church, Barbados, BB

ПРЕСТАНОК

(11) **900074**

(73) **RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR R.T.**

Gyomroi ut 19-21, Budapest X, HU

(11) **900746**

(73) **Трајче Стафилов;**

Виктор Стефов and

Димитриос Арабаџиев

бул. „Партизански Одреди” бр. 64б 1/7,
1000 Скопје, МК;

ул. „Гоце Стојчевски” бр. 5/1/1,

1000 Скопје, МК and

ул. „Тале Христов” бр. 3/1/17,

1000 Скопје, МК

(11) **900728**

(73) **Дипл.инж. АНТИМОВСКИ, Антим,**

ул. „Осло” бр.10-А, 1000 Скопје;

Проф.Др. Љубомир Ташков and

Др.арх. Мирче Кокалевски

ул. „Осло” бр.10-А, 1000 Скопје, МК;

бр.1/3-1, 1000 Скопје, МК and

ул. „Влае”, бр.16, 1000 Скопје, МК



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН


Во согласност со членот 154 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник







* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) 2009/13 (45) 30/06/2010
(22) 07/04/2009
- (28) 2(два) дизајна, дводимензионални
- (30) 1022586 16/10/2008 ЕМ
- (72) Dominic Flic and
Peter Respondek
- (73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
Скопје ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
- (51) **14-04**
- (54) **ТРАНЗИЦИИ**
















- (21) 2009/35 (45) 30/06/2010
(22) 29/10/2009
- (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(30) 1132419 30/04/2009 EM
(72) Mr.Michael Schiffer
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
Скопје ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) **13-02**
(54) **АЛФА ПОЛНАЧ**



- (21) 2009/36 (45) 30/06/2010
(22) 29/10/2009
- (28) 2(два) дизајна, тродимензионални
(30) 1132443 30/04/2009 EM
(72) Mr. Michael Schiffer
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
Скопје ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) **14-03**
(54) **АЛФА СЛУШАЛКИ**





- (21) 2009/45 (45) 30/06/2010
(22) 16/12/2009
- (28) 2(два) дизајна, дводимензионален
- (30) 1564238-0001/2 29/06/2009 ЕМ
- (72) Simon Pendry; and
Steph Heasman;
- (73) Mars, Incorporated;
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
- (74) БИНСО Д.О.О. Скопје ул. Народен Фронт 7/4 1000
Скопје
- (51) **32-00**
- (54) **ДИЗАЈНИ НА ЕТИКЕТА**









Сл.2.1




Сл.1.1

- (21) 2010/3 (45) 30/06/2010
(22) 19/02/2010
- (28) 6(шест) дизајни, тродимензионален
(72) ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
(73) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38 1000
СКОПЈЕ, МК
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу 28 лок.8 1000 Скопје
(51) **25-02**
(54) **ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ**







4.1



4.2




5.1



5.2



6.1



6.2

- | | | | |
|------|--|------|------------|
| (21) | 2010/5 | (45) | 30/06/2010 |
| | | (22) | 25/02/2010 |
| (28) | 1(еден) дизајн, тродимензионален | | |
| (72) | Васко Николоски | | |
| (73) | ДПТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК | | |
| (51) | 09-01 | | |
| (54) | ШИШЕ | | |



(21) 2010/6 (45) 30/06/2010
(22) 12/03/2010

(28) 2(два) дизајна, тродимензионален
(72) САШКО САМАРЦИОСКИ
(73) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
ул."Цане Кузманоски" бр.1, 7500 Прилеп, МК
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**

Сл. 1.1



Сл. 1.2




Сл. 2.1




Сл. 2.2




- (21) 2010/7 (45) 30/06/2010
(22) 17/03/2010
- (28) 5(пет) дизајна, тродимензионален
(72) ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
(73) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Никола Парапунов бб/ламела 1-38 1000
СКОПЈЕ, МК
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу 28 лок.8 1000 Скопје
- (51) **25-02**
(54) **ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ**




1.1




2.1




2.2




1.2




3.1




3.2




4.1



4.2



5.1



5.2

(21) 2010/8 (45) 30/06/2010
(22) 25/03/2010

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален



(72) ЦВЕТКОСКИ, Гоце

(73) ЦВЕТКОСКИ, Гоце


ул. Абас Емин бр.295, Охрид, МК

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



- (21) 2010/10 (45) 30/06/2010
(22) 01/04/2010
- (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен
(73) DUKAT mlijecna industrija d.d.
Marijana Cavica 9, 10000 Zagreb, HR
(74) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68,1000 Скопје
(51) **09-01**
(54) **ШИШЕ**



- (21) 2010/12 (45) 30/06/2010
(22) 09/04/2010
- (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен
(73) Друштво за преработка на хартија Флутинг-Мак
Василев Дооел
Ул.Герас Цунев бр.35 Радовиш, МК
(74) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(51) **09-03**
(54) **КУТИЈА**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)	(21)	(51)	(21)
14-04	2009/13	09-01	2010/5
13-02	2009/35	09-01	2010/6
14-03	2009/36	25-02	2010/7
32-00	2009/45	09-01	2010/8
25-02	2010/3	09-01	2010/10
		09-03	2010/12

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) Deutsche Telekom AG (21) 2009/13	(73) ДПТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ (21) 2010/5
(73) Deutsche Telekom AG (21) 2009/35	(73) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД (21) 2010/6
(73) Deutsche Telekom AG (21) 2009/36	(73) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ (21) 2010/7
(73) Mars, Incorporated; (21) 2009/45	(73) ЦВЕТКОСКИ, Гоце (21) 2010/8
(73) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ (21) 2010/3	(73) DUKAT mlijecna industrija d.d. (21) 2010/10
	(73) Друштво за преработка на хартија Флутинг-Мак Василев ДООЕЛ (21) 2010/12

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (11) **00608** (45) 30/06/2010
 (21) 20090017 (22) 20/05/2009
 (18) 20/05/2014
 (28) 31(триесет и еден) дизајн, тродимензионален
 (72) РИЈАТ АЗЕМИ с.СИНГЕЛИЌ 28/5
 (73) РАТЕНА-ЕМ ДООЕЛ
 УЛ. КРИМСКА БР. 47 СКОПЈЕ, МК
 (51) **06-01**
 (54) **ГАРНИТУРИ ОД БАМБУС**









- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00609 | (45) 30/06/2010 |
| (21) 20090033 | (22) 08/10/2009 |
| | (18) 08/10/2014 |
| (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален | |
| (72) Васко Николоски ул. Скупи 20 бб, Скопје | |
| (73) БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ | |
| ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51)
06-01

(11)
20090017

(51)
09-01

(11)
20090033

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) **РАТЕНА-ЕМ ДООЕЛ**

(11) 00608 (21) 20090017

(73) **БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ**

(11) 00609 (21) 20090033



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)

(186)

00251

08/06/2015

ПРЕНОС

(11) 00424

(73) PFIZER LIMITED

Ramsgate Road, Sandwich, Kent
CT13 9NJ, UK.

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) **TM 2002/227** (220) 28/03/2002
(442) 30/06/2010

(731) **CATERPILLAR INC.**
100 N.E. Adams Street, PEORIA,
IL 61629-9620, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** изнајмување на дистрибуција на енергија

кл. **40** изнајмување на електрични генератори, опрема за греење и ладење, воздушни компресори и непрекинливи енергетски системи

кл. **42** планирање, имплементирање и управување со опрема која генерира електрична енергија во итни случаи, како и за дополнување или поддршка

(210) **TM 2002/726** (220) 30/09/2002
(442) 30/06/2010

(731) **VIVARTIA S.A INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY OF FOOD PRODUCTS & CATERING SERVICES**

10, Ziridi street 151 24 Maroussi, GR

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина и црвена

(531) 16.01.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** телекомуникации

(210) **TM 2003/324** (220) 14/05/2003
(442) 30/06/2010

(731) **The Procter & Gamble Company , a company organized and existing under the laws of the State of Ohio**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TOUCHING LIVES, IMPROVING LIFE. P&G

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** дрогериска стока и мириси, имено тоалетна вода, лосион после бричење, мелеми после бричење, гел за туширање и капење, лосион за тело; колонска вода после бричење, крема за бричење, средство против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс, сапун за лична употреба, сапун за антибактериско чистење, облагородени крпи за бришење; производи за нега на косата, имено, шампон, кондиционери, гелови за стилска обработка на косата, пенасти препарати за стилска обработка на косата, спреј за коса; препарати за нијансирање, обојување и фарбање на косата; козметика, имено, подлога, пудра, маска, црвенило, сенка за очи, средство за очртување на очите, црнило за трепавици, молив за очните капац, кармин, средство за бојосување на усните, сјај за усни и подлога за усни; производи за нега на нокти, имено, средство за бојосување на ноктите, основен премаз за нокти, препарати за нијансирање на ноктите, препарати за сушење на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за зачувување на ноктите; производи за нега на кожата, имано лосиони и креми за навлажнување, средства за затегнување и чистење, навлажнувачко средство за миеење на телото, средство за чистење на лицето; препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибане заради спречување на забен камен и кариес, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства за миеење на устата, спрејови за уста, гелови за уста, гелови на база на флуор, средства за миеење на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забниот камен; додатоци за перење од видот на препаратите за чистење заради подобрување на перењето; детергент за перење, за домаќинство и за индустриски потреби; антибактериски детергенти и производи за чистење; пенасто средство за чистење, миеење и детергент, средство за рибане за машини за автоматско миеење на садови; средство за чистење, миеење и детергент наменето за чистење и дезинфекција на кујни, купатила, уреди за домаќинство и болнички простории и уреди; хартиени крпи збогатени со раствор за чистење наменети за употреба врз тврди површини; систем за дезодорирање и освежување наменет за отстранување на обојување од домаќинствата, кој се состои од препарати за крпи и штофови кои не може да се перат; омекнувач за штофови; препарати за чистење при перењето, имено белило и средства за претходно покиснување, навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење

кл. 5 крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардио-мускуларни фармацевтски препарати кои се препишуваат на рецепта, аналгетски препарати за орална апликација; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци; диететски пијалаци и храна прилагодени за медицинска употреба; фармацевтски препарати, имено немасни лекови за надворешна апликација врз бубулицы и акни; препарати против дијареа, лекови за настинка и грип, медицински препарати за настинка, фармацевтски препарати против болки во грлото и устата, фармацевтски препарати за третирање на респираторниот тракт и синусите; фармацевтски препарати, имено деконгестанти, аналгетици, антихистамини, експекторанси, средства за спречување на кашлањето и препарати против настинка со мултисимптоматско кашлање; фармацевтски препарати за третирање на заболувања на коските; фармацевтски препарати за третирање на срцеви заболувања, парчиња за трансдермално заменување на естрогенот; медицински препарати против кашлање, настинка и респираторни инфекции; лековити препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непца и усната празнина, препарати за рибане наменети за спречување на забен камен и кариес, средства за чистење на забите, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите; прашоци за заби; пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забен камен, препарати за превентивно третирање на забите и непца, таблети за цвакање наменети за нега на забите, производи за чистење и нега кои, исто така, имаат дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни протези, направи за исправање на криво израснати заби, мостови, лепливи препарати за вештачки заби; лепливи прашоци; средства за женска хигиена направени од хартија и/или целулоза и производи направени од овие материјали, имено менструални влошки за еднократна употреба, женски санитарни крпи, тампони; менструални производи, имено санитарни, макси, мини и влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити крпи збогатени со лосион наменети за употреба кај бебиња; средство за отстранување мириси од штофови, тапаџир и ќилими

кл. 10 медицински и ветеринарен апарат и инструменти, шалови и завои за греење против болка и грчеви; терапевтски шалови и завои

кл. 16 производи од мека хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени; хартиени крпчиња за нос; тоалетни парчиња хартија; хартиени крпи и салфети; картон и апсорпциона хартија или хартија слична на материјали и/или целулоза; производи од хартија за општо домаќинство; хартија и целулоза и производи направени од овие материјали (кои спаѓаат во класа 16); пелени за еднократна употреба, панталони за еднократна употреба за обука, и двата производи направени од хартија и/или целулоза; хартија за купатила; упатствен и едукативен материјал (освен

апарати); пластични материјали за пакување (кои спаѓаат во класата 16)

кл. 21 четки за заби; електрични четки за заби; материјали подготвени за гравење четки; неелектрични инструменти и материјали кои спаѓаат во класата 21, сите наменети за чистење; делови и елементи кои спаѓаат во класата 21 за горенаведените производи; четки; потпорници и држачи кои спаѓаат во класата 21

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и заленчук; желе, џемови; овошни компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење средства за конзервирање, кисели краставички, чипс од компир и закуски направени од пченкарни производи, сирење или компир

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од житарици, леб, колачи и слатки, лед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, закуски и чипсови направени од житни производи; преливи за салата

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги во малопродажба за производите наведени во списокот на производи: дрогериска стока и мириси, имено тоалетна вода, лосион после бричење, мелами после бричење, гел за туширање и капење, лосион за тело; колонска вода после бричење, крема за бричење, средство против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс, сапун за лична употреба, сапун за антибактериско чистење, облагородени крпи за бришење; производи за нега на косата, имено, шампон, кондиционери, гелови за стилска обработка на косата, пенасти препарати за стилска обработка на косата, спреј за коса; препарати за нијансирање, обојување и фарбање на косата; козметика, имено, подлога, пудра, маска, црвенило, сенка за очи, средство за очртување на очите, црнило за трепавици, молив за очните капаџи, кармин, средство за бојосување на усните, сјај за усни и подлога за усни; производи за нега на нокти, имено, средство за бојосување на ноктите, основен премаз за нокти, препарати за нијансирање на ноктите, препарати за сушење на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за зачувување на ноктите; производи за нега на кожата, имано лосиони и креми за навлажнување, средства за затегнување и чистење, навлажнувачко средство за миене на телото, средство за чистење на лицето; препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибане заради спречување на забен камен и кариес, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за уста, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забниот камен; додатоци за перење од видот на препаратите за чистење



заради подобрување на перењето; детергент за перење, за домаќинство и за индустриски потреби; антибактериски детергенти и производи за чистење; пенасто средство за чистење, миене и детергент, средство за рибање за машини за автоматско миене на садови; средство за чистење, миене и детергент наменето за чистење и дезинфекција на кујни, купатила, уреди за домаќинство и болнички простории и уреди; хартиени крпи збогатени со раствор за чистење наменети за употреба врз тврди површини; систем за дезодорирање и освежување наменет за отстранување на обојување од домаќинствата, кој се состои од препарати за крпи и штофови кои не може да се перат; омекнувач за штофови; препарати за чистење при перењето, имено белило и средства за претходно покиснување, навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење, крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардиомускуларни фармацевтски препарати кои се препишуваат на рецепта, аналгетски препарати за орална апликација; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци; диететски пијалаци и храна прилагодени за медицинска употреба; фармацевтски препарати, имено немасни лекови за надворешна апликација врз бубулицы и акни; препарати против дијареа, лекови за настинка и грип, медицински препарати за настинка, фармацевтски препарати против болки во грлото и устата, фармацевтски препарати за третирање на респираторниот тракт и синусите; фармацевтски препарати, имено деконгестанти, аналгетици, антихистамини, експекторанси, средства за спречување на кашлањето и препарати против настинка со мултисимптоматско кашлање; фармацевтски препарати за третирање на заболувања на коските; фармацевтски препарати за третирање на срцеви заболувања, парчиња за трансдермално заменување на естрогенот; медицински препарати против кашлање, настинка и респираторни инфекции; лековити препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непца и усната празнина, препарати за рибање наменети за спречување на забен камен и кариес, средства за чистење на забите, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите; прашоци за заби; пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забен камен, препарати за превентивно третирање на забите и непца, таблети за цваќање наменети за нега на забите, производи за чистење и нега кои, исто така, имаат дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни протези, направи за испраќање на криво израснати заби, мостови, лепливи препарати за вештачки заби; лепливи прашоци; средства за женска хигиена направени од хартија и/или целулоза и производи направени од овие материјали, имено менструални влошки за еднократна употреба, женски санитарни крпи, тампони; менструални производи, имено санитарни, макси, мини и влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити крпи

збогатени со лосион наменети за употреба кај бебиња; средство за отстранување мириси од штофови, тапацир и ќилими, медицински и ветеринарен апарат и инструменти, шалови и завои за греење против болка и грчеви; терапевтски шалови и завои, производи од мека хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени; хартиени крпчиња за нос; тоалетни парчиња хартија; хартиени крпи и салфети; картон и апсорпциона хартија или хартија слична на материјали и/или целулоза; производи од хартија за општо домаќинство; хартија и целулоза и производи направени од овие материјали (кои спаѓаат во класата 16); пелени за еднократна употреба, панталони за еднократна употреба за обука, и двата производи направени од хартија и/или целулоза; хартија за купатила; упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои спаѓаат во класата 16), четки за заби; електрични четки за заби; материјали подготвени за правење четки; неелектрични инструменти и материјали кои спаѓаат во класата 21, сите наменети за чистење; делови и елементи кои спаѓаат во класата 21 за горенаведените производи; четки; потпорници и држачи кои спаѓаат во класата 21, месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови; овошни компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење средства за конзервирање, кисели краставички, чипс од компир и закуски направени од пченкарни производи, сирење или компир, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од житарици, леб, колачи и слатки, лед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудија), мирудии, закуски и чипсови направени од житни производи; преливи за салата, пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на лијалаци; директно продавање, вклучително и директно продавање со помош на телекомуникации, вклучително преку телефон, факс, електронска пошта и интернет; услуги за нарачка преку телефон; услуги за нарачка преку факс; услуги за нарачка преку електронска пошта; прилагодување, уредување и издавање стокови каталози; промоции на нарачка преку пошта; деловни услуги како подршка на воведување на нови производи на пазарот; истражување на пазарот, вклучително и директно истражување на пазарот, рекламирање по пат на директна пошта; рекламирање со нарачка преку пошта, пунктови за набавка; промоции; рекламирање преку централен компјутер (достапно во секое време); продавање преку централен компјутер (достапно во секое време); продажни промоции, услуги во големопродажба за производителите наведени во списокот на производи; дрогериска стока и мириси, имено тоалетна вода, лосион после бричење, мелами после бричење, гел за туширање и капење, лосион за тело; колонска вода после бричење, крема за бричење, средство

против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс, сапун за лична употреба, сапун за антибактериско чистење, облагородени крпи за бришење; производи за нега на косата, имено, шампон, кондиционери, гелови за стилска обработка на косата, пенасти препарати за стилска обработка на косата, спреј за коса; препарати за нијансирање, обојување и фарбање на косата; козметика, имено, подлога, пудра, маска, црвенило, сенка за очи, средство за оцртување на очите, црnilo за трепавици, молив за очните капаци, кармин, средство за бојосување на усните, сјај за усни и подлога за усни; производи за нега на нокти, имено, средство за бојосување на ноктите, основен премаз за нокти, препарати за нијансирање на ноктите, препарати за сушење на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за зачувување на ноктите; производи за нега на кожата, имано лосиони и креми за навлажнување, средства за затегнување и чистење, навлажнувачко средство за миене на телото, средство за чистење на лицето; препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибане заради спречување на забен камен и кариес, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за уста, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забиот камен; додатоци за перење од видот на препаратите за чистење заради подобрување на перењето; детергент за перење, за домаќинство и за индустриски потреби; антибактериски детергенти и производи за чистење; пенасто средство за чистење, миене и детергент, средство за рибане за машини за автоматско миене на садови; средство за чистење, миене и детергент наменето за чистење и дезинфекција на кујни, купатила, уреди за домаќинство и болнички простории и уреди; хартиени крпи збогатени со раствор за чистење наменети за употреба врз тврди површини; систем за дезодорирање и освежување наменет за отстранување на обојување од домаќинствата, кој се состои од препарати за крпи и штофови кои не може да се перат; смекнувач за штофови; препарати за чистење при перењето, имено белило и средства за претходно покиснување, навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење, крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардиомускуларни фармацевтски препарати кои се препишуваат на рецепт, аналгетски препарати за орална апликација; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци; диететски пијалаци и храна прилагодени за медицинска употреба; фармацевтски препарати, имено немасни лекови за надворешна апликација врз бубулицы и акни; препарати против дијареа, лекови за настинка и грип, медицински препарати за настинка, фармацевтски препарати против болки во грлото и устата, фармацевтски препарати за третирање на респираторниот тракт и синусите; фармацевтски препарати, имено деконгестанти, аналгетици, антихистамини,

експекторанси, средства за спречување на кашлањето и препарати против настинка со мултисимптоматско кашлање; фармацевтски препарати за третирање на заболувања на коските; фармацевтски препарати за третирање на срцеви заболувања, парчиња за трансдермално заменување на естрогенот; медицински препарати против кашлање, настинка и респираторни инфекции; лековити препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непца и усната празнина, препарати за рибане наменети за спречување на забен камен и кариес, средства за чистење на забите, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите; прашоци за заби; пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забен камен, препарати за превентивно третирање на забите и непца, таблети за цвакање наменети за нега на забите, производи за чистење и нега кои, исто така, имаат дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни протези, направи за исправање на криво израснати заби, мостови, лепливи препарати за вештачки заби; лепливи прашоци; средства за женска хигиена направени од хартија и/или целулоза и производи направени од овие материјали, имено менструални влошки за еднократна употреба, женски санитарни крпи, тампони; менструални производи, имено санитарни, макси, мини и влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити крпи збогатени со лосион наменети за употреба кај бебиња; средство за отстранување мириси од штофови, тапацир и килими, медицински и ветеринарен апарат и инструменти, шалови и завои за греење против болка и грчеви; терапевтски шалови и завои, производи од мека хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени; хартиени крпчиња за нос; тоалетни парчиња хартија; хартиени крпи и салфети; картон и апсорпциона хартија или хартија слична на материјали и/или целулоза; производи од хартија за општо домаќинство; хартија и целулоза и производи направени од овие материјали (кои спаѓаат во класа 16); пелени за еднократна употреба, панталони за еднократна употреба за обука, и двата производи направени од хартија и/или целулоза; хартија за купатила; упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои спаѓаат во класата 16), четки за заби; електрични четки за заби; материјали подготвени за правење четки; неелектрични инструменти и материјали кои спаѓаат во класата 21, сите наменети за чистење; делови и елементи кои спаѓаат во класата 21 за горенаведените производи; четки; потпорници и држачи кои спаѓаат во класата 21, месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и заленчук; желе, џемови; овошни компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење средства за конзервирање, кисели краставички, чипс од компир и закуски направени од пченкарни производи, сирење или компир, кафе, чај, какао,

шекер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од житарици, леб, колачи и слатки, лед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, закуски и чипсови направени од житни производи; преливи за салата, пиво; минерална исода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци; рекламирање и деловни активности; управување со деловните активности, имено планирање и водење на деловната активност, особено во врска со истражување на пазарот, рекламирање, обука на персоналот и раководење со продавници за парфери и козметика; консултација за франшизи и лиценци за проектирање, планирање и водење на деловната активност, особено во врска со истражување на пазарот и рекламирање; рекламирање на салони за забавување

кл. 41 обука на персоналот, планирање и водење на деловната активност во областа на обуката на персоналот; услуги за здравствени клубови, имено центри за рехабилитација (одморалишта)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање кои се однесуваат на истото, услуги за индустриска анализа и истражување; правни услуги; франшиза и лиценцирање на продавници за парфери и козметика со посредство на технички, занаетчиски и организациски вештини; правни услуги; услуги за истражување на дентална и орална нега; фармацевтски консултации; фармацевтски и лекарски стручни проценки и истражување; развој на козметички препарати и парфери

кл. 43 „снек барови“ (бифе каде се служат закуски)

кл. 44 консултации за забавување; консултации за исхрана; козметички третмани; услуги на продавници за забавување, места за забавување и институти за козметички истражувања; ветеринарни и агрокултурни услуги; фризерски салони; услуги за хигиена, здравствена заштита и нега на убавината, салони за забавување; совети во врска со салони за забавување

(210) **TM 2006/741** (220) 19/07/2006
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул. „Беласица“ б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна и црна

(531) 24.09.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 43 подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2006/742** (220) 19/07/2006
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ**

ул. „Беласица“ б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна и црна

(531) 24.09.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 43 подготвување на храна и пијалаци

(210) **TM 2007/542** (220) 15/06/2007
(442) 30/06/2010

(731) **E! Entertainment Television, Inc.**

5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90036, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

THE STYLE NETWORK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникациски услуги

кл. 41 услуги за забава

(210) **TM 2007/860** (220) 04/09/2007
(442) 30/06/2010

(731) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје**

бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, МК

(540)



(591) црвена и сина

(531) 26.04.24;26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2007/915**

(220) 21/09/2007

(442) 30/06/2010

(731) **АТАНАСОВ Миле**
Солидарност 32 2000 Штип, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно жолта, светло и темно црвена, розова, светло и темно кафена, зелена и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење (сите со потекло од Галичник)

кл. 35 огласување, водење на работи, управување со работи, канцелариски работи, увоз-извоз

(210) **TM 2007/936**

(220) 27/09/2007

(442) 30/06/2010

(731) **CATERPILLAR INC.**
100 N.E. Adams Street, PEORIA,
IL 61629-9620, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.04.16;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии за употреба во индустрија, наука, фотографија, земјоделство, хортикултура и шумарство; необработена вештачка смола, необработена пластика; ѓубриво; соединенија за гаснење огин; препарати за лемење и калење; хемиски супстанции за конзервирање храна; супстанции за потемнување; адхезиви употребливи во индустријата; цемент за поправка; антифриз; мазива; хемиски препарати за глави за шрафцигери; течности за батерии; хемикалии за изострување на бојата; материјали за филтри; хидраулички течности; адитиви за горива; соединенија за поправка на гуми за возила; вештачки и синтетички смоли

кл. 2 бои, премази, лакови; презервативи против гребење и оштетување на дрвото; боила; средства за разјадување; сурови природни смоли; метали во фолија и прашок за сликари, декоратери, печатари и уметници; фитили и разредувачи; метални презервативи; обложувачи (бои) за употреба во возилата и делови на возила

кл. 4 индустриоки масла и мазиса; масло за подмачкување; соединенија за апсорпција на прав, честички и врзувачи; масла, мазива и масла за копнени возила; масла, мазива и масла за машини; индустриски масла, мазива и маснотии; хидраулични масла; маснотии, мазива и 1масла за индустриски машини; нехемиски третмани и адитиви за масла за машини, гасни и дизел горива, течности за пренос и подмачкувачи

кл. 6 општи метали и нивни легури, метални материјали за градба; транспортни средства од метал; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од општ метал; железарија; мали предмети од метал; цевки и туби од метал; сефови; стоки од општи метали кои не се вклучени во други класи; руди; предмети за зацврснување осигурување и влечење; приклучоци; ремени, клипови, клинци, ремени, завртки, прстени, иглички, мијачи, пломби, врски, држачи од метал, чепови, капаци, затворачи, колани, клапни, двојници, куки, врски, шрафови, колци, заковци, чувари, танкери, утикачи, шплинт, шајчиња; продолженија за цевки; дефлектори; решеткиј плочи; насочувачи за хардвер; менгемиња; шипки за заварување; кабел и жица; цевки и цевоводи; синцири; ремени и тркала (котури); беџови; ремени; брави и рачни брави; нумерирани плочи; метални кваки; нелуминирачки и немеханички знаци; нелуминирачки и немеханички сигнални панели; зајакнати материјали од метални делови и опрема за сите погоре спомнати производи; делови од



класата 6 за копнени возила; земјоделски машини и машини за пренесување на земја, особено: каиши, клипови за метални цевки, метални печати, метални затворачи, метални прстени, метални колани за цевки, метални каиши, метални поврзувачи за цевки, метални затворачи за крај на цевковод, метална опрема за цевки, метални цилиндри за компресиран гас или течности кои се празни, метални стегачи, кубести шајки, затворачи, метални клапни за шмрк и метална опрема за шмрк

кл. 7 машини и машински алатки; мотори и машини (освен копнени возила); компоненти за спојки и трансмисија на машини (освен за копнени возила); земјоделски инструменти поинакви од оние за рачна употреба; инкубатори за јајца; вентили; свеќички; воздушни филтри (дел од машини или мотори); водени регулатори; филтри за масло; спојки; преси; стартери; пумпи; копачи; екскаватори; булдожери; полначи; врзувачи; стругачи; павери; машини за земјоделење; машини за сечење; компактори; рамначи; филтри; ремени; острила; машини за движење на земја; машини за правење патишта; машини за лифтинг; земјоделски апарати и инструменти; ролери на пареа; шумски машини; машини за поставување цевки; машини за компактност; седишта за машини за движење на земја; профилери за плочник; скенфиери; гредер на мотори; контроли за сооднос на гориво/воздух; вентили за гориво; водени разделници; загревачи на гориво; машини за култивирање и рамнење; машини за губре; машини за водење, машини за репарирање, машини за поврзување, машини за движење, рамначи, плугови и рала; машини за исушување; копачи (машини); агитатори, кондензатори на воздух; алтернатори; штитници против триење за машини; подлоги против триење за машини; опрема за машини и мотори против загадување; оски за машини; звона за штитници; брикети за машини; штитници; каиши; машини и мотори за чамци; псотава за сопирачки поинакви од ние за возила; сегменти за сопирачки поинакви од оние за возила; обувки за сопирачки поинакви од оние за возила; четки (делови од машини) карбуратори; машини со компресиран воздух; пумпи со компресиран воздух; компресори (машини); кондензирани инсталации; поврзувачи за машини, мотори и машини; контролни кабли за машини, мотори или мотори; контролни механизми за машини; цилиндрични глави за машини; цилиндри за машини; цилиндри за мотори; дупчалки (делови од машини), глави за дупчалки (делови од машини), машини дупчалки, дупчалки; динамо ремени, динамо четки; динама; мотори поинакви од копнени возила; колани за мотори и машини, вентилатори за мотори и машини; апарати за конверзија на гориво за внатрешно согорување \ во машини; економизер за гориво за мотори и машини; кутии за запчаници поинакви од оние за копнени возила; запчаници поинакви од оние за копнени возила; машини за набивање; чувари (делови од машини); чекани (делови од машини); пневматски чекани; алатки за рано оперирање; апарати за управување со товарење

и растоварување; дигалки; направи за држење на алатки за машини; механички сад за одлив; џекови (машини) косилки (машини); каиши за лифтови; апарати за лифтови; рампи за товарење; пумпи за масла; масла (дел од машини); тркала за машини; машински ткала; апарати за машини; машини за работа со метал; пиштоли за спреј за бои; машини за боење; пистони; пневматички транспортери; преси; тркала; пумпи (машини); полначи (машини) редуктивни запчаници поинакви од оние за копнени возила; механички лопати; отвор за куплунг; држачи за отвори за трансмисија; покривачи за машини и мотори; машини за прскање; супер полначи; машини за катран; машини за навои; машини за губре; синџири и отвори за трансмисија, поинакви од оние за копнени возила; трансмисии за машини; турбини поинакви од оние за копнени возила; турбокомпресори; вентили (делови за машини); инсталации за миење возила; апарати за вулканизација; апарати за миење; диспозери (машини); машини за вода; делови за сите горни стоки; механички машински делови за копнени возила, земјоделска машинерија и машинерија за пренесување на земја, особено стартни мотори, алтернатори, пистони, цилиндерски глави, делови за систем за ладење, турбополначи, делови за систем за масло, воздушни компресори и блокови

кл. 8 рачни алатки и додатоци (за рачно оперирање), ножари; странични оружја; сечива; чепови и калапи; џекови; секачи на кабли; клучеви; ножеви; алатаки за инсталација на стакло; алатки за свиткување; алатки за сечење; алатки за повратно сечење; секачи за црева; дупчачи и дупчалки; пиштоли за масло; фасунзи; обртни клучови; апарати за заварување; делови и опрема за сите горе наведени стоки

кл. 9 научни, наутички, истражувачки, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, тежински, мерни, сигнални, проверувачки, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за одржување, свртување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарати за запишување, трансмисија или репродукција на звук или слики; носачи на магнетски записи, дискови за снимање; автоматски сметачки машини и механизми кои работат на пари, регистар каси, машини за пресметување, опрема за процесуирање на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар, компјутерски софтвер, безжични комплети, телевизиски сетови (комплети), апарати и инструменти за тењстирање; кабловски и жичани; цевководи; преклопници; преклопници на притискање, конектори, прескокнувачи, запалки, тестери на електрични кола, тестери на волтажа, држачи за запалки, трансформери, апарати за тестирање на батерии за продажба, термостати, мерачи и апарати и инструменти за одредување на ниво, мерачи на ленти и правила, микроскопи, тахометри, дијагностички апарати и инструменти, метри, термометри; аларми, труби, светлечки тела, рефлектори, огледала, воздушни и батериски полначи; компјутерски програми; компјутерски

софтвер, куплунзи, пумпи за бензин, нивоа, брави, радија, акумулатори, стартери; апарати и инструменти за проверка на брзина, кабли за акумулатори, конектори за продажба во форма на сетови, електрични терминали, електрични ленти, регулатори за температура на водата, сонди, амметри, тестери за акумулатори, терминали, гас детектори, мерачи за проток, задушувачи на оган, омметри, алатки за мерење на притисок, апарати за заварување, делови и опрема за сите горе наведени стоки, делови и опрема од класа 9 за копнени возила, земјоделски машини и машини за придвижување на земја, особено: амплифаери за безжична комуникација, антени, антени за апарати за безжична комуникација; аудио опрема за возила, особено, стерео, спикери, амплифаери, еквилајзери, премостувачи и куќишта за спикери, батерии за возила, предмети за безжична радио трансмисија, електрични и контролни панели, електрични луминисцентни панел екрани* електрични релеи; електронски и оптички комуникациски инструменти и компоненти, особено оптички трансмитери; електронски и оптички комуникациски инструменти и компоненти, особено дигитални трансмитери, системи за машини за електронска контрола, глобални позициони системи, ласерски детектори за употреба во возила, апарати за навигација во возила по пат на компјутери во возило, радија за возила, регулатори за волтажа, стабилизатори за волтажа и волтметри

кл. 11 апарати за осветлување, греење, генерирање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и санитарни цели; инсталации за инструменти за осветлување и греење; светлечки сијалици, сијалици за ламби, сијализи ца долгнавести ламби, сијалици за индикатори на правец, сијалици за кратки ламби; факели; светла, ламби; рефлектори, еркондишни; филтери за еркондишни; размрзнувачи; економизери за гориво; делови и зацврснувачи за горе наведените стоки; делови и зацврснувачи за стоките наведени во класа 11 за сувозмни возила, земјоделски машини и машинерија за придвижување на земјата, особено задни светла за сувоземни возила, системи за обнова на ладење во резервоари, пумпи, филтери и чистачи, сијализи за електрични светилки, ЛЕД сијалици, задни светла за возила и вентили како делови за радијатори

кл. 12 мотори за возила, особено артикулирани камиони, камиони не за авто-патишта, камиони за подземно минирање, трактори, не се за авто-патишта, локомотиви, земјоделски трактори, комбајни, камиони за пренос на виљушкар и структурални, заменски и поправачки делови за горното, возила за пренесување земја, чување на земја и материјали, особено, артикулирани ленти, ленти кои не се автопат, ленти за подземно минирање, трактори кои не се за автопатишта, ленти со внатрешна виљушка за гмечење земја, ленти со електрична виљушка за гмечење земја, електрични пренесувачи, рачни пренесувачи, локомотиви, трактори за земјоделие, комбајни, воздушни насочувачи, пакувачи, подвижни

дискови, српови, акумулатори за балирање и структурни, заменски и поправачки делови за сите горе наведени, структурни, заменски и поправачки делови за машини за горните возила, пренесувачи за копнени возила и структурни, заменски и поправачки делови за нив

кл. 16 хартија, картон и стоки направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; печатени работи; материјали за поврзување на книги; канцелариски материјал, адхезиви за канцелариски материјал или за домашни потреби; материјали за уметници; четки за сликање; машини за пишување и реквизити за канцеларии (освен мебел), материјали за инструкции и учење (освен апарати); пластични материјали за пакување (не вклучени во други класи); лента за печатари; блокови за печатење; дневни весници и периодични публикации; меморандуми; пенкала со топче, телефонски индекси, моливи и календари за маса; книги; сетови за цртање; графички претставувања; графички репродукции; честитки; обележувачи за книги; покривки (канцелариски материјал), налепници; дијаграми; предмети за документи; производи за бришење; плика; материјали за филтрирање; печатени формулари; рачни книги; држачи; индекс картички; држачи за писма; магацини; мапи; материјали за моделирање; фотографии; слики; планови; албуми; училишни потреби (канцелариски материјал); инструменти за пишување; хартија за завиткување

кл. 17 гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и стоки изработени од овие материјали што не се вклучени во другите класи, пластики во форма за употреба во производство; материјали за пакување, запирање и изолација; флексибилни цевки (не се од метал); стоки изработени од гума и од пластика; печати; лента; црева; шмркови; адхезивни ленти; полу произведени облоги; облоги за куплунг; цилиндрични зглобови; затки; ракавици за изолација; куплунг и зглобови кои не се од метал; прстени од гума или од пластика; материјали за поправање гуми; материјали за гумени печати; делови и зацврснувачи за сите горе наведени стоки; делови вклучени во класата 17 за копнени возила, земјоделски машини и машини за придвижување на земја, особено црева за радијатори за возила, електрични ленти, флексибилни пластични црева за употреба во вентилација, црева за еркондишни направени од гума, хидраулични црева направени од гума неметални црева за масло

кл. 19 материјали за градење (не се од метал); неметални кровни цевки за згради; асфалт; смола и битумен; неметални транспортни згради; споменици (не се од метал); вештачки камен; асфалтен поплучување; греди кои не се од метал; битуменска пресвлека и производи; цемент; противпожарна цементна пресвлека; цементи основи; цементни ' плочи; сива креда; бетон; материјали за конструкција кои не се од метал; неметални покривки за згради; граничници за патишта; страници за обележување на пат и ленти од синтетички материјали; материјал за врзување



за поправка на патишта; материјали за правење и обложување на патиштата

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики; стоки (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, врба, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, амбер, бисер, морска пена, и супститути за сите овие материјали или од пластика; бункер (не е од метал); кутии; кабинети; клипови за маса (не се од метал); клипови за кабли или цевки од пластика; капаци (не се од метал); пластични клуч картички; чанти од дрво или пластика; палети за пренесување (не се од метал); чепови кои не се од метал; тркала од пластика; држачи за алатки кои не се од метал; транспортни палети кои не се од метал; послужавници (не се од метал); пластични вентили

(210) **TM 2007/992** (220) 15/10/2007
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги
ТОБАКО ДОО Скопје
Бул."3-та Македонска бригада" б.б.,
1000 Скопје, МК**

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

ДОПОЛНИ И ВОЗИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **38** телекомуникации

кл. **42** изработка на програми за компјутери, услуги кои не се опфатени со другите класи; обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски и други слични производи и услуги; процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2007/1007** (220) 18/10/2007
(442) 30/06/2010

(731) **Chapman Entertainment Limited**
**The Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth,
London, SW 18 1 NN, GB**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FIFI I CVETNO DRUSTVO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** анимирани цртани филмови; аудиовизуелни снимки; камери; кинематографски филмови; компјутерски програми во врска со детска едукација и забава; електронски компјутерски игри адаптирани за употреба со видео апарати или телевизиски приемници; електронски публикации; електронски книги за боење и постери; електронски честитки; филмови; направи и софтвери за електронски игри кои се држат во рака; интерактивни едукативни игри за употреба со видео направи или телевизиски приемници; интерактивни софтвери за забава а за употреба со компјутерите; интерактивни графички екрани; интерактивен видео софтвер; подметнувачи за компјутерски глумчиња (mouse pad); снимени медији вклучително видео ленти и касети, компакт дискови (CD), аудио касети, DVD дискови, касетни единици за видео игри и компјутерски дискови, снимени интерактивни компакт дискови, спортски заштитни кациги; наочари и рамки за наочари; водени прстени (water rings); електронски игри по пат на интернет

кл. **16** книги со детски активности и планери; адресари; албуми; автобиографски книги (дневници); обвивки за тетратки и книги; одбележувачи на страници во книги; книги, календари; цртани филмови; кутии, држачи и стативи за моливи и пенкала, хемиски моливи, пастели и креони; стрипови; тетратки за боење и боечки; пресликувачи; дневници; фасцикли и кутии за чување документи, прибори и хартии; тетратки за цртање; подметнувачи, пенкала и сетови за пишување; штафелаи, мостри за везење и правење тантели, примероци за шиенење и плетење; мапи за прибор за пишување и хартија; лепак; честитки; мастило; часописи; глина за обликување; периодични публикации со новитети; тетратки и подметнувачи; покани за забава; оштрила за моливи; бои, кутии за чување бои и четкички за боење, пастели, креони, моливи; разгледници; печатени работи и постери, печатени публикации и печатени материјали; гумички за бришење; лењири; роковници за белешки; прибор за пишување; шаблони за сликање; самолепливи хартиички и хартиички за пресликување; покривки за маса; хартиени простирки, хартиени салвети и крпи; материјал за настава; детски карти што можат да се разменуваат; хартија за пакување; подметнувачи и хартија за пишување

кл. **25** облека, обувки и покривки за глава

кл. **28** комплети градинарски алат за играње; канти и лопатки за играње; фигурички на детски акциони јунаци од стриповите и цртаните филмови, додатоци и опкружувања за истите, посебно сетови за играње и фантазирање; апарати за правење меури; балони, топки; движечки играчки на батерии; игри на плоча; елементи за градење; игри за градење; игри со карти; украси со божиќно дрво, облека за кукли и меки играчки, прибор за кукли; кукли; колички за кукли; игри; гимнастички спортски производи, куклички кои се држат во рацете; тропалки за бебиња, подвижни играчки за креветчиња за

бебиња; пузли; змееви; манипулативни пузли; маски; мобилни телефони; играчки; модели на возила; составни делови за моделирачки играчки и уреди за работа со моделирачките играчки а кои се продаваат заедно; комплети алати; новитети за забава; мали играчки како ситни поклони кои се делат на забавите; карти за играње; плишани играчки; кукли; пузли; играчки за јадење; кутии за песок за играње; лизгалишта и тобогани за игра; базени со прстенест облик; базени на надувување (за игри); играчки за бабање, играчки за базени; играчки за прскање вода или течност; скејтбордови; лизгалки; скии; летечки дискови; стапови за хокеј; санки; играчки за правење балончиња; меко обликувани фигурички за играње; садови за печење за играње; кујнски прибор за играње; играчки банкомати; разни фигурички; алат за играње; рамени играчки за носење алат; фарови за возила играчки; возила играчки; трицикли играчки; хартиени шапки за забава

кл. 41 услуги за забава, услуги за произведување анимирани цртани филмови; продукција и дистрибуција на телевизиски програми, филмови, подвижни слики, цртани и анимирани филмови и радио програми од забавен карактер; забавни паркови; издавање книги; услуги на образување и забава на децата; услуги на електронско издаваштво; клубови за забава; лично костумирано појавување во живо; организација на такмичење; давање електронски интернет, публикации; давање интернет информации кои се однесуваат на забава и/или образование; продукција на радиски програми; сценски настани; услуги на давање електронски игри по пат на глобална компјутерска мрежа; услуги на телевизиска забава; консултански, информациски и советодавни услуги во врска со наведеното

(210) **TM 2007/1143** (220) 26/11/2007
(442) 30/06/2010

(731) **Руен Интернешнал Технолоџис експорт - импарт ДООЕЛ**

ул. 29 Ноември бр. 32 Кочани, МК

(540)



(591) сина

(531) 21.03.21; 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини, машински спојници и трансмисински елементи, земјоделски направи, инкубатори за јајца

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2007/1184**

(220) 05/12/2007

(442) 30/06/2010

(731) **Домника Пројеска and**

Никола Пројески

Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, МК and

ул. Томе Никле бр.12 Крушево, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(531) 02.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, абразиви /средства за брусене/, алишта (производи за зациснување алишта), алишта (синило за алишта), алишта (средства за парфимирање на алиштата), амбра /парфимерија/, амонијак користен како средство за миене, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), аромати, бадемов сапун, бадемово масло, бадемово масло за козметичка употреба, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти за козметичка употреба/, бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување бои), бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (паста за ремени за бричење), бричење (производи за бричење, брусно платно, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаки, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти, екстракти од цвеќе / парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, забни протези, зациснување алишта, избелување, јасмин, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, кожа (козметички



производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за честење на кожата), кожа (производи за заштита на кожата), козметика, козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамивчиња натопени во козметички лосиони), козметички прибор, колонска вода, коса (бои за коса), креми за кожа, креми за козметичка употреба, лак за нокти, лосион за козметичка употреба, маски за убавина, масла за парфимерија, мириси /парфеми/, мошус /парфимерија/, нега на уста, омекнувачи, освежување (сапуни за освежување), памук за козметичка употреба, перење (средства за перење), парфимериски производи, средства за полирање, пудра за шминкање, сапуни, слабеење (козметички препарати за слабеење), сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, чевли (креми за чевли), шампони

кл. 4 индустриски масла и масти, мазира, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење; сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на: податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали и материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со

вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили, експлозивни, средства за огномет

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 музички инструменти, армоника (мала шестоаголна армоника за танго оркестри), армоника, басови /музички инструменти/, виоли, виолини, гајди, дигли /музички инструменти/, гитари, гонгови, гудала (жици за гудала), гудала (стапови за гудала), гудала (штипки за гудала за музички инструменти), дупчени музички инструменти, електрична музика, жици (жичани инструменти) /музика/, жици за музички инструменти, свечалки /музички инструменти/, карилџони /инструменти/, кастањети, кинесни шапки /инструменти/, клавир, клавир (жици за инструменти), клавири (клавиши за инструменти), клавиши за музички инструменти, кларинети, клучеви за затегнување на жиците на гудачки инструменти, кобилики за инструменти, кожа за тапани, контрабас, ксилофони, лири, мали армоника, мали оргули, мандолини, механички клавири, музика (вентили за музички инструменти), музички вилушки, музички инструменти, музички кутии, музички ленти, ногарки за тимпани, нотни бележници, обои, окарини, оргули, палки за тапани, педали за музички инструменти, писки за труби, ритам, рогови, свирки, тамбуриња, там-там, тапанарски стаплиња, тапани, тимпани, трепкалки, триангл, тромбони, трубљи, усни армоника, флејти, футроли за музички инструменти, хармоники, харфи, харфи (жици за харфа), хорови, цимбала /чинели/, цитри

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишувачење и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции,

споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено воше и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 31 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, бадемов пијалак, безалкохолни овошни екстракти, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани пијалаци, ѓумбир, концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води; (производи за подготвување минерални води), минерални води /пијалаци/, 'мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пиво; пивска мошт, пијалаци (концентрати на екстракти за подготвување пијалаци), пијалаци

(состојки и сирупи за подготвување пијалаци), пијалаци на база на сурутки, салсапариа /безалкохолна напивка/, селтз вода, слад, сода-вода, сок од маки трупки, сокови од растенија, хмел, шербет

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци што содржат овошје, аперитиви, арак /вид ликер од роза, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктели, курасар, лике од анис, ликер од анис /сладок/, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, пијалок од троп, ракија, ракија од круши, саке /пиво од ориз/, смрекова ракија /клека/, црешова ракија

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит, бурмут, запалки за пушачи, јантар за чибуче или цигари, кибрит, кибрит /кутии за кибрит/ не се од благородни метали, кремен - запалка, кутии за пури /не се од благородни метали/, лулиња, лулиња (стругали за чистење лулиња), мали цигари, пепелници за пушачи, пушачи (прибор за пушачи), садови за тутун, сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, статив за луле, стругало за чистење лулиња, треба за пушење, тутун, тутун за џвакање, тутун за шмркање, тутун - кеси, филтери за цигари, цигаралаци, цигари, цигари, џебни апарати за виткање цигари, чибуци за цигари

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабелска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми, телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава, спортски и културни активности, академии, вариети, видео ленти (изнајмување и производство на видео ленти), детски градинки, дискотеки, допишување, забавни паркови; здравствени клубови /нега' на физичкото здравје/, зоолошки градини, игри за пари, изложби, изнајмување стадиони, кампови за летување, кампови за спортско усовршување, кино-студио, кино сали, клубови, книги, коцкарници,

конференции, конгреси, модни агенции за уметници, натпревари, одгледувачки заводи, оркестри (услуги кои ги даваат оркестрите), патузачки библиотеки, педагошки опити, практично обучување, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари, симпозиуми, слободно време, спортска опрема, јасли за деца, јавни бањи, клиника, клубови за средби, кремирање, лиценци за интелектуална сопственост, маникирски услуги, облека (изнајмување облека), одморалишта, оптички услуги, пансион, придружба, турска бања, фотографија, фризерски салони, хороскопи, интернати

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, барови, гостилници, хотелски услуги, кафеани, кампови, кантини, кафани, ресторани, летувалишта, пансион, привремено шестување, ресторани за брзо и постојано послужување, ресторани за самопослужување, стари лица (установи за сместување стари лица)/старски домови/

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството, клиника, масажа, санаториуми, медицински услуги, негуватели на болни лица, породување, физиотерапија, хирургија, салони за убавина, банки за крв, диспанзери,

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/1007** (220) 07/08/2008
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ ДООЕЛ**
бул.Јане Сандански бр.7/3, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

PIROTEHNICA MIRNOVEC D.O.O.E.L

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 13 експлозивни, средства за огномет, пиротехнички производи, огномет (прибор за огномет)

кл. 28 петарди (прскачки бомбони)

кл. 39 превоз, пакување и складирање на производи, амбалажа на производи, испорака /дистрибуција/ на производи, испорака


дистрибуција/ на стоки, испорака на производи наредени по пошта

(210) **TM 2008/1732** (220) 20/11/2008
(442) 30/06/2010

(731) **Соколовиќ П. Зоран and**
Ташо Ташулов
ул. Блаже Јанушев 6, 1440 Неготино, МК and
ул. ЈНА -4, 1440 Неготино, МК

(740) Соколовиќ П. Зоран
ул. „Блаже Јанушев“ -6, 1440 Неготино

(540)



(531) 03.01.01; 24.05.01; 24.09.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со вино

(210) **TM 2009/288** (220) 31/03/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Gallaher Limited**
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 OQU, UK

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА**
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SUNSHINE AROMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, снус, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, што не се употребуваат за медицински цели или лекување; тутун за шмркање; пушачки артикли опфатени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрит

(210) **TM 2009/310** (220) 03/04/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Мирјана Марковска**

ул. Радишанска бр. 21 2/9, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, нијанси на сива

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камење, часовници и хронометриски инструменти

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/373** (220) 22/04/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ПРОДАКШН РЕПАБЛИК ДОО Скопје**

**ул. Чедомир Кантарџиев бр. 26,
1000 Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(531) 01.01.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2009/381** (220) 23/04/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ЕЛАСТИК спол.с.р.о.**

Бохдановце над Трновау,

миестна част Шелпице 252 919 09, SK

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат

Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,

(540)

POLAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** течности против смрзнување, специјални течности за ладилници на автомобилите

кл. **3** супстанција за чистење, отстранување и полирање, течности за чистење на возачко стакло и отстранување мраз

(210) **TM 2009/428** (220) 06/05/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДООЕЛ Скопје**

ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2009/452** (220) 08/05/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Васко Кичевски**

ул. Загребска 6а, МК

(540)



(591) зелена

(531) 11.03.04

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со додатоци во исхраната, козметика, есенцијални масла и мирудии

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2009/484**

(220) 18/05/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за консалтинг и понуда за софтвер РЕ-АКТИВ ДОО Скопје**

ул. Михаил Цоков бр. 4, 1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)

(591) црна и портокалова

(531) 24.17.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/572**

(220) 09/06/2009

(442) 30/06/2010

(731) **С енд Б Трејд Скопје**

ул. Владимир Комаров број 18а 1/16

1000 Скопје, МК

(540)

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2009/575**

(220) 10/06/2009

(442) 30/06/2010

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38,

Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**

ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

КАМБИО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии што се користат во земјоделието, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење растенија; препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфакти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување бактерии; фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2009/579**

(220) 09/06/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ТДПТУ КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ**

ул. Индустриска бб 1480 Гевгелија, МК

(540)

KONTI HIDROPLAST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 сурови пластични материи (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)

кл. 17 полуфабрикати од пластични материјали, свитливи неметални цевки (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)

кл. 37 инсталациски уреди (монтажа и проектирање на водоводни и канализациони системи)

(210) **TM 2009/599**

(220) 12/06/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги РАВАГО ДООЕЛ Скопје**

бул. Јане Сандански бр. 113, МК

(540)



(591) светло сина и бела

(531) 05.01.03

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки губрива, смеси за гасење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 17 каучук, гутаперка, азбест, ликсун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабриканти од пластични материјали, материјали за подлошки, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) **TM 2009/615** (220) 17/06/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје**
ул. Перо Наков бб Скопје
п.фах 19 1118 Маџари Скопје, МК

(540)



(591) кафена и златна

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/629** (220) 16/06/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ**
ул.Дебарска бр.29, 2400 Струмица, МК

(540)



(591) светло сива, светло сина и темно сина

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 метални, сигуеносни и противпожарни каси, сефови, ормари и врати, трезорски врати, брави, оков за дрво и метал

(210) **TM 2009/633** (220) 22/06/2009
(442) 30/06/2010

(731) **НЕМО ЛБ**
ул. Егејска бр. 5/4-2 6000 Охрид, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црвена, портокалова, црна, бела и светло кафена

(531) 02.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2009/636** (220) 23/06/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Imperial Tobacco Limited**
PO Box 244, Southville Bristol BS99 7UJ, UK

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(531) 24.01.19;24.09.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или суров тутун; производи од тутун; цигари, цигарилоси, замени за тутун што не се за медицински намени и не се наменети за терапија; кибрит и артикли за пушачи

(210) **TM 2009/679** (220) 08/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **АРЕНКО Д.О.О** извоз-увоз, Друштво за производство на препарати за нега на кожата и трговија

Стефка Тасева 25, 2300 Кочани, МК

(540)



(591) виолетова

(531) 26.01.16;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи/препарати

кл. 35 услуги при продажба на фармацевтски производи на мало и големо

(210) **TM 2009/699** (220) 14/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КАНААН ДОО** увоз извоз Скопје

ул. Качанички пат бб/ индустриска зона

Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, жолта и зелена

(531) 05.09.15;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (чипс од овошје), чипс (чипс од компири), снегулки од компири, чипс од компири, снегулки од компири

кл. 30 производи од жита, снег од жита, чипс (производи од жита), пченкарни снегулки

(210) **TM 2009/700** (220) 14/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КАНААН ДОО** увоз извоз Скопје

ул. Качанички пат бб/ индустриска зона

Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, жолта и зелена

(531) 05.09.17;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (чипс од овошје), чипс (чипс од компири), снегулки од компири, чипс од компири, снегулки од компири

кл. 30 производи од жита, снег од жита, чипс (производи од жита), пченкарни снегулки

(210) **TM 2009/701** (220) 14/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КАНААН ДОО** увоз извоз Скопје

ул. Качанички пат бб/ индустриска зона

Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, жолта и зелена

(531) 05.09.15;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (чипс од овошје), чипс (чипс од компири), снегулки од компири, чипс од компири, снегулки од компири

кл. 30 производи од жита, снег од жита, чипс (производи од жита), пченкарни снегулки

(210) **TM 2009/702** (220) 14/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КАНААН ДОО** увоз извоз Скопје

ул. Качанички пат бб/ индустриска зона

Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и жолта

(531) 05.07.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (чипс од овошје), чипс (чипс од компири), снегулки од компири, чипс од компири, снегулки од компири

кл. 30 производи од житарици, снек од житарици, чипс (производи од житарици), пченкарни снегулки

(210) ТМ 2009/703

(220) 14/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги КАНААН ДОО увоз извоз Скопје

ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и жолта

(531) 26.01.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/705

(220) 14/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз извоз Скопје

ул. Влае бр. 8 Скопје Карпош, МК

(540)



(591) жолта, црвена и бела

(531) 15.07.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при трговија на големо со делови и прибор за моторни возила

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(210) ТМ 2009/709

(220) 15/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) Македонски Телеком АД - Скопје

Орце Николов бб- Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела

(531) 02.01.23;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2009/718

(220) 16/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.

бул. „Александар Македонски“ бр.12

Скопје, МК

(540)

ALKAKAPS



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/719** (220) 16/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „Александар Македонски" бр.12
Скопје, МК

(540)

АЛКАКАПС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/725** (220) 13/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ФАРМА Т+Т ДОО**
ул. Партизанска бр. 86-3/3, Битола, МК

(540)



(591) сина и портокалова
(531) 01.05.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, превоз на стока

(210) **TM 2009/733** (220) 21/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ**
бул.Климент Охридски бр.68 а 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 26.02.01;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови (информатика), монитори (програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори (централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи,

дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, консултации во врска со сметачи, компјутерски хардвер, консултации во врска со хардвер, литографско печатење, офсет печатење, печатарство, професионална ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите), уредување и одржување на веб-страници, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности

(210) **TM 2009/752** (220) 24/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ПЗУ ПОПОСКИ**
ул. Питу Гули бр. 101 Охрид, МК

(540)



(591) сина, бела и зелена

(531) 02.09.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 стоматолошки услуги

(210) **TM 2009/754** (220) 27/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ДПТУ СТАДИОН-МАК ДОО Струмица**
ул. Киро Абрашев, бр. 61 Струмица, МК

(540)



(591) кафена, зелена, жолта и сина

(531) 05.03.15;05.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи

(210) ТМ 2009/769

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје

ул." Кузман Јосифовски Питу" бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

LIBERO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регисар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2009/772

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје, Ц.О.

Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, портокалова, кафена и сива

(531) 05.09.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски производи, додатоци во исхраната

(210) ТМ 2009/773

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД. - СКОПЈЕ

Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, кафена, сина, портокалова и зелена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски производи, додатоци во исхраната

(210) ТМ 2009/774

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД. - СКОПЈЕ

Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, розова, сина и портокалова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски производи, додатоци во исхраната

(210) ТМ 2009/775

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕБул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)

(591) бела, црна, црвена, жолта, розова, сина,
портокалова и зелена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски производи, додатоци во исхраната

(210) ТМ 2009/776

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕБул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)

(591) бела, црвена, жолта, сина, портокалова, зелена,
кафена и сива

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски производи, додатоци во исхраната


(210) ТМ 2009/780

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 Струмица
ул. Дојранска 14, МК

(540)



(531) 02.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувка и капи, маици, здолништа,
ракавици, чорапи, тренерки, стегачи за раце, нози
и глава, патики, копачки, ролерки, шорцеви, топки
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со маици, здолништа, ракавици, чорапи, тренерки,
стегачи за раце, нози и глава, патики, копачки,
ролерки, шорцеви, топки

(210) ТМ 2009/781

(220) 31/07/2009

(442) 30/06/2010

(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ул. Дојранска 14 Струмица, МК

(540)



(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 куфери и патни торби, чадори за дожд и
сонце; школски торби

кл. 24 покривки за кревети и маси

кл. 25 облека; обувки и капи; маици елечи, блузи,
фустани, здолништа, тренерки, куси панталони,
јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи,
стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли,
чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клопци,
копачки, ролерки

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со куфери и патни торби чадори и сонце; школски торби, покривки за кревети и маси облека; обувки и капи; маици елечи, блузи, фустани, сукни, тренерки, шорцеви, јакни, марами, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава патики, ковдури, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

(210) **TM 2009/782** (220) 31/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ**
ул. Дојранска 14, Струмица, МК

(540)



(531) 26.04.16;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце; школски торби

кл. 25 облека; обувки и капи; маици, елечи, блузи, фустани, здолништа, тренерки, шорцеви, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

кл. 28 производи за гимнастика и спорт

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со куфери и патни торби чадори и сонце; школски торби, покривки за кревети и маси облека; обувки и капи; маици, елечи, блузи, фустани, здолништа, тренерки, шорцеви, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава патики, кондури, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

(210) **TM 2009/783** (220) 31/07/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Блажевска Елеонора and**
Цветковски Боби
ул. Наум Охридски бр.48 Скопје, МК and
ул. Стокхолмска бр. 11/1/15 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и жолта

(531) 26.01.24;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 проектирање и рзвој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/786** (220) 04/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Северна зона југ бб, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела и црна

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека; обувки и капи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражување; проектирање и развој на компјутерски хадвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2009/792** (220) 06/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON**
Eidon Amarousiou Halandriou 26, Maroussi 151 25, GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)





(591) маслинеста и кафена

(531) 26.04.16;26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други средства за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса и препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/793**

(220) 06/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON**

Eidon Amarousiou Halandriou 26,

Maroussi 151 25 , GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) кафена, светло жолта и златна

(531) 26.04.16;26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други средства за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса и препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/800**

(220) 07/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ДПТУ „Рептил“ ДООЕЛ**

ул. Пандил Шишков бр. 1 лок. 1,

1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и жолта

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со прехранбени производи, пијалаци, тутун,

средство за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња, пелени, игри и играчки, тоалетна хартија

(210) **TM 2009/808**


(220) 10/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**

ул. „15-ти Корпус“ бр.3,1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена, бела и сребрена

(531) 03.13.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) **TM 2009/810**

(220) 11/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Alokozay FZE**

(a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.)

P.O.Box 18165, Dubai, AE

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; агенции за услуги на увоз и извоз


(210) **TM 2009/813**

(220) 11/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Регионално здруженије на ОДГЛЕДУВАЧИ НА ОВЦИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО од Западна Македонија Гостивар ул. М.Тито, бр.6 Гостивар, МК**

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, светло жолта, зелена, светло зелена, кафена и виолетова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности (фестивал „ВИНО И СИРЕЊЕ“ Охрид)

(210) **TM 2009/815**

(220) 12/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ТП МОНА ЛИЗА**

ул. Македонија бр. 23 Скопје, МК

(540)

SERGIO FAREZZI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со облека, текстил и текстилни производи

(210) **TM 2009/818**

(220) 13/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ФОРНЕТ ДОО Скопје**

Бул. Видое Смилевски Бато бр. 30-1/5 Скопје, МК

(740) **ФОРНЕТ ДОО Скопје**

Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 2, Скопје

(540)



(591) сина

(531) 27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на информатичка опрема на големо и мало

кл. **41** образовни услуги и обуки од областа на информатиката

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/822**

(220) 14/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **АСАНИ РИЗАХ**

ул. 171 бр. 33 Скопје, МК

(540)



(591) сиво, црвено и бело

(531) 02.09.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги за продажба на големо и мало со текстилни производи, покривки за кревети и маси, облека, обувки и капи

(210) **TM 2009/825**

(220) 17/08/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија, застапништво и концигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје**

ул. Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, МК

(740) **ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ**

ул. 27 Март бр. 14, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **4** индустриски масла и масти, мазира, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течни горива за мотори) и материји за осветлување свеќи и филтри за осветлување

кл. **7** машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансисиски елементи (освен за сувоземни

возила), земјоделски направи, инкубароти за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

(210) **ТМ 2009/826** (220) 18/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги
ЕКОЛЕНД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје**
ул.Коце Металец бр. 2а/39, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена и сива

(531) 17.01.05;24.17.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни
конструкции; метални материјали; метални
материјали за железнички шини; жици и кабли од
обичен метал кои не се електрични, браварски
производи; мали метални производи; метални
цевки; класи, производи од метал, кои не се
опфатени со другите класи; руди

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи;
накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници
и хронометарски инструменти

кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2009/829** (220) 18/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ЛКМ ДОО Скопје**
бул. Партизански одреди бр. кула 155-локал 8
Скопје Карпош, МК

(540)



(591) црна и црвена

(531) 02.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив,

кои не се опфатени во другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и кукна употреба, материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени со другите класи; печатарски букви,
клишиња

(210) **ТМ 2009/833** (220) 19/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ**
експорт импорт АД Скопје

ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, златна, жолто-кафена

(531) 25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 ракија

(210) **ТМ 2009/836** (220) 21/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ДТУ НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ**
ул. Жегљане 23 б 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, сива и бела

(531) 26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струја, апарати заснимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/841** (220) 21/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги МАСТЕР ИНТЕР ДООЕЛ Скопје**

бул. АВНОЈ бр. 72, МК

(540)



(591) бела и розова

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) **TM 2009/853** (220) 27/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. "Александар Македонски" бр.12,
1000 Скопје, МК

(540)

AL-SKUMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 алкален течен детергент

(210) **TM 2009/854** (220) 27/08/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за туризам, промет, и услуги УНИВЕРЗУ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје and**

Друштво за туризам, промет и услуги УНИВЕРЗУМ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

бул. Свети Климент Охридски бр. 66/1-3

1000 Скопје, МК and

бул. Свети Климент Охридски бр. 66/1-3

1000 Скопје, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, жолта и бела

(531) 01.03.01;03.07.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; организирање патувања; организирање крстарења; придружување патници; превезување патници; резервации за превоз; резервации за патувања; разгледувања на културни знаменитости и обиколки (туризам); информирање за превоз

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење концерти; организирање и водење семинари; услуги на клубови (забава и образование); организирање шоу програми; организирање спортски натпревари; паркови (забавни паркови); фотографски репортажи; продукција на шоу програми; радио и телевизиски програми; продавање билети (забава); снимање видеоленти; услуги на репортери

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување; бироа за сместување (хотели и агенции); сместување (изнајмување за времено сместување); резервирање за сместувања; услуги во барови; резервирање пансиони; пансиони и интернати; бифеа (снелбарови); кафетерии (експрес ресторани); услуги на камповите за летување; служење храна и пијалаци; летувалишта; резервирање хотели; хотели; изнајмување простории за состаноци; изнајмување за времено сместување; ресторани; ресторани со самопослужување

(210) **TM 2009/855** (220) 27/08/2009
(442) 30/06/2010



- (731) **Приватна Здравствена Установа**
Аптека ПАНОВСКИ - Скопје
ул. Даме Груев 5/8, МК

(540)



- (591) жолта, сива бела и сина
(531) 26.04.22;26.04.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со фармацевтски производи, едичински препарати, хирурѓки и едичински помагала и инструменти, медицинска опрема

- (210) **TM 2009/856** (220) 27/08/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **Concept Foundation Limited**
Room 1502, 15th Floor, 135 Bonha Strand Road,
Shueng Wan, HK

- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

MEDABON

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лекарства за здравје (health medicines), абортивни средства и орални контрацептиви

- (210) **TM 2009/868** (220) 31/08/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци**
ГРОЗД

2400 СТРУМИЦА, Стадион бб, МК

- (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



А Б Е Р

- (531) 05.07.10
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

- (210) **TM 2009/871** (220) 01/09/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US

- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

JOHNSON DIVERSEY

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сенаменски препарати за чистење, одмастување, полирање и завршно чистење и препарати за чистење со дезинфекциски својства за употреба врз неоргански површини; имено, препарати за чистење под, препарати за полирање под, препарати за завршно чистење на подови, препарати за стругање на подови; политури за мебел; препарати за чистење и полирање стакло; препарати за чистење на не'рѓосувачки челик; препарати за чистење за употреба во внатрешно и надворешно чистење и одржување на сите видови возила; чистачи за мијалници, тоалети, тушеви и кади; препарати за чистење на керамика; раствори и отстранувачи на дамки за килими; препарати за чистење на текстил, тапацир и килими, со или без дезодорирачки својства; производи за перење за комерцијална употреба, имено, детергенти, белило, омекнувачи за ткаенини, неутрализирачки средства за перење, штирак, и отстранувачи на дамки; бактерицидни детергенти за комерцијално перење; производи за миенење, имено, детергенти и адитиви за плакнење за машини за миенење на садови, детергенти за рачно миенење на садови, детергенти за накупување на прибор за јадење, препарати за отстранување на дамки за садови, киселински чистачи за употреба во машини за миенење садови, чистачи на резервоари за киснење; препарати за чистење на рерни; препарати за чистење на цевки и одводни канали; сето горенаведено за комерцијална, индустриска и институционална употреба

кл. 5 санитарни, бактерицидни и дезодорирачки препарати за употреба врз неоргански површини; средства за дезинфекција; освежувачи на воздух и собни дезодоратори; дезодоратори за килими, текстил и тапацир; фунгициди; инсектициди; хербициди; сето горенаведено за комерцијална, индустриска и институционална употреба

кл. 21 распрскувачи за препарати за чистење и дезинфекција; инструменти за чистење, имено, четки за триење, крпи, сунѓери и ткаенини за чистење

кл. 37 услуги на тековно одржување; услуги за одржување на хигиена, чистење, полирање, дезодорирање, дезинфекција и санитарни услуги; услуги на одржување на подови; услуги за одржување на хигиена во кујна, чистење и миене на кујнски апарати; услуги за одржување на хигиена и чистење на бањи; услуги на перење и пеглање на постелнина; инсталација, поправки и одржување на машини за миене на садови, за миене на стакло, за сушење на садови и за сушење на стакло; инсталација, поправка и одржување на автомати; поправка и одржување на апарати и механизми за чистење, полирање и санитација; изнајмување на опрема за чистење; услуги на чистење возила; услуги за контрола на штетници

кл. 41 образовни и консултантски услуги, имено, подготвување на обуки, семинари, работилници и информативни материјали кои се однесуваат на хигиена, чистење, одржување на подови и перење и што се однесуваат на правилни практики и процедури за безбедност на храната во поглед на чистење на кујни и опрема за работа со храна, правилно одржување на подови за комерцијални, индустриски и институционални установи, и соодветни хигиенски процедури за храна

(210) **TM 2009/873** (220) 02/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Haifa Chemicals Ltd.**

P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

MULTI-K

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 вештачки ѓубрива

(210) **TM 2009/874** (220) 03/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт импорт Скопје**

ул. Мито Х. Василев Јасмин бр. 30

1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, сива и розова

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работење, управување со работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) **TM 2009/876** (220) 03/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ДПУС Скајвингс интернационал Мк ДОО Скопје**
ул. Даме Груев 14, 1000 Скопје, МК

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат**

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 26.11.13;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 воздушен превоз, транспортни услуги, организирање патувања, патници (превоз на патници), патувања (резервации за патувања), пилотирање, посредување при превоз, превоз (резервации за превоз), превоз на патници, туристички агенции

(210) **TM 2009/877** (220) 03/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Toomaxx Handels Ges. m.b.H**

Stolberg Str. 92 50933 Köln, DE

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(531) 26.04.07;26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии што се користат во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена; пластика; ѓубриво; соединенија за гаснење пожар; производи за калење и лемење; хемиски супстанции за конзервирање храна; супстанции за штавење; адхезиви што се користат во индустријата

кл. 3 производи за белење и други супстанции за перење; производи за чистење, полирање и абразивни производи; сапуни; парфимерија,

есенцијални масла, козметика, лосиони за коса; пасти за заби

кл. 6 обични метали и нивни легури; материјали за метални згради; метални транспортни згради; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обични метали; железарија, мали делови од метален хардвер; цевки и туби од метал; сефови; производи од обичен метал што не се вклучени во други класи; руди

кл. 7 машини и машински алати; мотри (освен за земски возила); компоненти за машинско поврзување и пренос (освен за земски возила); земјоделски додатоци што не се рачно управувани, инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и прибор (за рачно управување); прибор за јадење; оружје, бричеви

кл. 9 апарати и инструменти за наука, наутика, надгледување, фотографија, кинематографија, оптика, мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (супервизија), спасување и обука; апарати; и инструменти водење, менување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнети носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини на паричка и механизми за апарати кои работат на парички; регистри за готовина, машини за броење, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожари

кл. 11 апарати за осветлување, греење, генерирање на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и за санитарни цели

кл. 12 возила; апарати за движење по земја; воздух или вода

кл. 16 хартија, картони и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во други класи; печатени работи; материјали за поврзување на книги; фотографии; канцелариски материјал; додатоци за канцелариски материјали или за домашна употреба; уметнички материјали; четки за цртање; канцелариски и кукачки реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); типки за печатење; блокови за печатење

кл. 17 гума, гутаперка, азбест, лискун и производи направени од овие материјали кои не се вклучени во други класи; пластики во пресувана форма за употреба во производство; материјали за пакување, изолирање и блокирање; флексибилни цевки, што не се од метал

кл. 19 материјали за градење (не се од метал); неметални несвитливи цевки за градење; асфалт, катран и битумен; неметални транспортни згради; споменици, (не се од метал)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, плетенива, рог, коска, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и

замени за сите овие материјали или од пластика

кл. 21 прибори и контејнери за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен четки за цртање); материјали за правење четки; предмети за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло кое се користи за градење); производи од стакло, порцелан и грнчарија кои не се вклучени во другите класи

кл. 22 јажиња, врвки, мрежи, тенди, настрешници, церади, едра, вреќи и торби (не се вклучени во другите класи); материјали за постапување и полнење (освен од гума или пластика); сирови влакнести текстилни материјали

кл. 27 килими, черги, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на подови; закачалки за сид (нетекстилни)

(210) **TM 2009/878**

(220) 03/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Toomaxx Handels Ges. m.b.H**

Stolberg Str. 92 50933 Köln, DE

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, портокалова и црвена

(531) 26.04.22;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои и лакови; презервативи против рѓа и пропаѓање на дрвото; фарби; киселина; сирови природни смоли; метали во фолии и прав за сликари, декоратори, печатари и уметници

кл. 4 индустриски масти и масла; подмачкувачи; соединенија за собирање прав, наводнување и соединување; горива (вклучително и моторен алкохол) и осветлувачи; свеќи и фитили за осветлување

кл. 6 обични метали и нивни легури; материјали за метални згради; метални транспортни згради; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обични метали; железарија, мали делови од метален хардвер; цевки и туби од метал; сефови; производи од обичен метал кои не се вклучени во други класи; руди

кл. 9 апарати и инструменти за наука, наутика, надгледување, фотографија, кинематографија, оптика, мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (супервизија), спасување и обука; апарати и инструменти водење, менување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнети носачи на податоци, дискови

за снимање; автоматски машини на паричка и механизми за апарати кои работат на парички; регистри за готовина, машини за броење, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожари, звончиња за врата, затвораи за врата

кл. 11 апарати за осветлување, греење, генерирање на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и за санитарни цели, мијалници, корита за миење

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или прелиени со нив, кои не се вклучени во другите класи; накит, скапоцени камења; часовничарски и хронометарски инструменти

кл. 16 хартија, картони и производи направени од овие материјали, кои не се вклучени во други класи; печатени работи; материјали за поврзување на книги; фотографии; канцелариски материјал; додатоци за канцелариски материјали или за домашна употреба; уметнички материјали; четки за цртање; канцелариски и кукачки реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се вклучени во други класи); типки за печатење; блокови за печатење

кл. 18 кожа и имитации од кожа и производи од тие материјали кои не се вклучени во други класи; кожа од животни и крзна, кои не се вклучени во другите класи; кофери и торби за патување; чадори, чадори за сонце и стапови за одење; бичеви, појаси и седларство

кл. 19 материјали за градење (не се од метал); неметални несвитливи цевки за градење; асфалт, катран и битумен; неметални транспортни згради; споменици, (не се од метал); огради; скали; кабини за бањање

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи (кои не се вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, плетенила, рог, коска, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали или од пластика

кл. 21 прибори и контејнери за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен четки за цртање); материјали за правење четки; предмети за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло што се користи за градење); производи од стакло, порцелан и грнчарија кои не се вклучени во другите класи, скара

кл. 22 јажиња, врвки, мрежи, тенди, настрешници, церади, едра, вреки и торби (што не се вклучени во други класи); материјали за постапување и полнење (освен од гума или пластика); сурови влакнести текстилни материјали, лулки/мрежи за лулање

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се вклучени во други класи; покривки за кревети и маси

кл. 27 килими, черги, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на постоечки подови; закачалки за сид (нетекстилни)

(210) **TM 2009/879** (220) 03/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Никола Лазовски**

ул. Боро Арсов 3/1 2000 Штип, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло црвена, црна, бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 часовници, електрични часовници,
механизми за часовници, раце (рачни часовници),
(часовничарство)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
увоз-извоз со часовници, трговија на големо и
мало со часовници

(210) **TM 2009/880** (220) 04/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за туризам, трговија и услуги РАДИКА
РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
с. Леуново бб Ростуше, МК**

(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(540)



(531) 01.01.05;26.04.11;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/884** (220) 07/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Vienna Insurance Group**

Schottering 30, 1010 Vienna, AT

(740) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, адвокат
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, црна

(531) 26.04.16;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(210) ТМ 2009/886

(220) 07/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за трговија и услуги БЕСТ АГЕНТ
ДООЕЛ

УЛ.840 бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ

ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и црвена

(531) 26.11.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масло и масти за
јадење.

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за пециво, сол, сенф, оцет, сосови(како мирудии),
мирудии, мраз.

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад.

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци.

кл. 39 транспортно услуги, пакување и складирање
стока, организирање на патувања.

(210) ТМ 2009/891

(220) 09/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, меѓународен
транспорт, шпедиција, трговија и услуги

МАСКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Драчево

ул.Китка бр.59, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела и зелана

(531) 02.01.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(210) ТМ 2009/898

(220) 11/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) E. I. du Pont de Nemours and Company

1007 Market Street, Wilmington,

Delaware 19898, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ARIGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хербициди

(210) ТМ 2009/901

(220) 14/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и
меѓународен транспорт и шпедиција
АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп

ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје

(540)

TERRAVIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи;
административна обработка на нарачки за
купување; презентација на стоки на комуникациски

медиуми за малопродажба; услуги на набавки за трети лица; трговија на големо и мало со брашно и производи од жито; трговија на големо и мало со земјоделски, градинарски и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; трговија на големо и мало со храна за животни и за домашни галеничиња; трговија на големо и мало со возила, автомобили, камиони, шлепери, мопеди, велосипеди, мотори и резервни делови за автомобили, камиони, шлепери, мопеди и велосипеди

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока; транспортарање стоки; испорачување стоки; превезување со камиони; посредување за шпедиција, шпедитерски услуги

(210) **TM 2009/902** (220) 14/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп**

ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

AGROINVEST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито; јачмен (дробен јачмен); јачмен (лупен јачмен); брашно од јачмен; брашно од грав; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; пченка мелена; пченка печена; подготовки од жита; мелничарски производи; храна од овес; овесно брашно; овес (дробен овес); овес (лупен овес); излуштено жито за исхрана; брашно од компири за исхрана; брашно од соја; скроб за храна; пченично брашно

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, храна за животни; додатоци на сточна храна што не се за медицинска употреба; алги за човечка или животинска исхрана; алгаробила за животинска исхрана; коска од сипа за птици; отпадоци од дестилерија за животинска исхрана; бисквити за кучиња; сточна храна (вар за сточна храна); помија; храна за животни за цваќање; препарати за дебелење на животни; јачмен; ленено брашно (добиточна храна); храна за добиток; храна за птици; трици; крма од трици за животинска исхрана; храна за домашни галеничиња; остатоци од производство на жита за храна за животни; зрнеста храна за исхрана на животни (жита); погачи за животни; погачи за добиток

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи; административна обработка на нарачки за купување; презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба; услуги на набавки за трети лица; трговија на големо и мало со брашно и производи од жито; трговија на големо и мало со земјоделски, градинарски и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; трговија на големо и мало со храна за животни и за домашни галеничиња

(210) **TM 2009/906** (220) 15/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Макпрогрес ДОО**

ул.Илинденска 66, 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолто-зелена, кафена, сива
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 тортички (полнети бисквити)

(210) **TM 2009/909** (220) 15/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Gambro Lundia AB**

P.O. Box 10101, SE-220 10 LUND, SE

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

HEMOSOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 раствори што се користат во третман на бубрежни заболувања, имено хемодијализа, хемофилтрација или хемодијафилтрација

(210) **TM 2009/911** (220) 16/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Трговско радиодифузно друштво**

A1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

ул.„Перо Наков“ бр.60, 1000 Скопје, МК

- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

КОД

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **38** електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми (праќање телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

кл. **41** видео ленти (изјамување на видео лентите), видео ленти (производство на филмови на видео ленти), видео ленти (снимање на видео лентите), дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти, изложби (осигурување /набавка/ на простор за изложби), кампови за летување (услуги на камповите за летување /забава/, кино-студио, кино сали (користење кино сали), киноапаратура (изнајмување киноапаратура и прибор), клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, книги (изнајмување на книги), коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување на магнетоскопи), модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, приредби (изнајмување декор за приредби), приредби (одржување на приредби), преведувачки услуги, разговори (организирање и водење на разговори), разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, репортерски услуги, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, тонски снимки (изнајмување на тонски снимки), филмови (изнајмување филмови)

- (210) **TM 2009/912** (220) 17/09/2009
(442) 30/06/2010

- (731) Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија на големо и мало ДОО Павловски и други увоз-извоз Скопје

Градски Трговски Центар - 1 кат - Скопје, МК

- (740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

- (540)

Jugoton

- (531) 27.05.01

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** магнетски носачи на податоци, дискови за снимање

кл. **39** организирање патувања

кл. **41** забава

- (210) **TM 2009/913** (220) 17/09/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **Gallaher Limited**

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB

- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

- (540)



- (591) црна и бела

- (531) 26.04.24;26.13.01

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; субстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутун, а не се употребуваат за медицински цели или лекување; тутун за шмркање; пушачки артикли опфатени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрит

- (210) **TM 2009/921** (220) 18/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, портокалова, црвена, кафена, жолта и сина

(531) 05.07.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/922

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, црвена, кафена, зелена и сина

(531) 05.07.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/923

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, зелена, сина и бела

(531) 05.07.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/924

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, виолетова, портокалова, сина, зелена и жолта

(531) 05.07.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/925

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, сина, жолта и бела

(531) 05.07.11;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/926

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, сина, жолта и бела

(531) 05.07.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/927

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, сина, жолта и бела

(531) 05.07.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/928

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, сина, жолта и бела

(531) 05.07.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/929

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, зелена и бела

(531) 05.07.15;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/930

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, зелена и бела

(531) 05.07.18;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/931

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, сина, жолта и бела

(531) 05.07.14;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/932

(220) 18/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, портокалова, жолта и бела

(531) 05.03.13;05.07.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 преработка на овошје и зеленчук, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/938

(220) 22/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за консалтинг, трговија и услуги НЕР
КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

ул. „Перо Наков“ бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.04.22;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговежнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, нацрти

кл. **35** објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2009/940** (220) 23/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ Скопје**
ул.11-ти Октомври бр.2, 1000 Скопје, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

ДЕСТАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2009/941** (220) 23/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО Скопје**

ул.Борка Талески 29/3, 1000 Скопје, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(531) 26.04.22;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **45** правни услуги

(210) **ТМ 2009/948** (220) 24/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ГАЛА ФУДС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Воин Драшковик б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

FRUIT ACADEMY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2009/950** (220) 25/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за издаваштво, трговија и услуги ТРИ**
ОКО ТРИ ДООЕЛ Скопје
ул. Иван Аговски бр. 8/4-9, 1000 Скопје,
Карпош, МК

(540)



(591) -

(531) 02.09.04;26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање

(210) **TM 2009/951**

(220) 25/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Hankook Tire Co., Ltd.**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AURORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 пумпи за воздух (делови за возила); воздушни возила; синџири против лизгање; автомобилски гуми; автомобили; рачки-управувачи за велосипеди; гуми за велосипеди; велосипеди; облоги за кочници за возила; навлаки за пневматски гуми; навлаки за седишта во возила; навлаки за гуми; навлаки за тркалата на возилата; кружни гуми; лепливи гумени фластери за поправање на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотори; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни цевки за тркала за возила; внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за багаж за возила; пневматски гуми; прибор за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала за возила; навлаки за седишта на велосипеди; навлаки за седишта на мотори; сигурносни појаси за седишта во автомобили; делови за кочници за возила; амортизери за возила; носачи за скии на автомобили; шилци-крампи за гуми; гуми со клинџи-крампи; гуми за тркала на возила; траки за репарација на гуми; крути гуми за тркала на возила; гасеници за возила (со тркала); гасеници за возила (тракторски); гуми без внатрешни гуми за велосипеди (тубелес), гуми без внатрешни гуми за мотоцикли (тубелес); вентили за тркала; гуми за тркала за возила; тркала за возила; електрични возила; чамци; локомотиви; бришачи за возачко стакло; возачко стакло

(210) **TM 2009/952**

(220) 25/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Hankook Tire Co., Ltd.**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KINGSTAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 пумпи за воздух (делови за возила); воздушни возила; синџири против лизгање; автомобилски гуми; автомобили; рачки-управувачи за велосипеди; гуми за велосипеди; велосипеди; облоги за кочници за возила; навлаки за пневматски гуми; навлаки за седишта во возила; навлаки за гуми; навлаки за тркалата на возилата; кружни гуми; лепливи гумени фластери за поправање на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотори; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни цевки за тркала за возила; внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за багаж за возила; пневматски гуми; прибор за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала за возила; навлаки за седишта на велосипеди; навлаки за седишта на мотори; сигурносни појаси за седишта во автомобили; делови за кочници за возила; амортизери за возила; носачи за скии на автомобили; шилци-крампи за гуми; гуми со клинџи-крампи; гуми за тркала на возила; траки за репарација на гуми; крути гуми за тркала на возила; гасеници за возила (со тркала); гасеници за возила (тракторски); гуми без внатрешни гуми за велосипеди (тубелес), гуми без внатрешни гуми за мотоцикли (тубелес); вентили за тркала; гуми за тркала за возила; тркала за возила; електрични возила; чамци; локомотиви; бришачи за возачко стакло; возачко стакло

(210) **TM 2009/953**

(220) 28/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Комуникатор

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или



рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиум; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на

центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2009/954** (220) 28/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Communicator

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи

на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање /за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутирање на гласот, податоци, видео и мултимедиум; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на

електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- (210) **TM 2009/955** (220) 28/09/2009
(442) 30/06/2010
(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Vip Surf 100

- (531) 27.05.01;27.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање /за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/



кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиум; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги

на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2009/956

(220) 28/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Surf 500

(531) 27.05.01;27.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и

информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиум; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2009/957** (220) 29/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија, услуги и производство ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000 Скопје**

Ул.Македонска преродба бр. 49, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(531) 09.01.03;26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 трикотажа и конфекциска облека

(210) **TM 2009/960** (220) 30/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **АДВОКАТ АНИТА БЕГОВА Скопје**

ул. Димитрие Чуповски бр. 4-1/14, МК

(540)



(591) црна и портокалова

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2009/961** (220) 30/09/2009
(442) 30/06/2010

(731) **АНГОР ДООЕЛ**

„15 Корпус“ 22, Струга, МК

(540)





(591) црна, сива и бела

(531) 26.04.24;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 хемиски производи за фотографија, рамножување, копирање и печатење; развивачи, тонери, фиксери, супстанции за фиксирање, печатарски бои: пигменти за печатење, тонери за употреба во касети, касета со тонер за употреба во фотокопир машини, факсови, печатарски машини и печатачи: бои за употреба во касети, бои за употреба во касети со валци

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и домашна употреба; материјали што ги користат уметниците, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тонер касети, инк-џет кертриџи, пибони и други потрошни материјали за фотокопир машини, факсови, печатарски машини и ласерски и инк-џет печатачи; магнетни и оптички медиуми за запис на податоци; материјали за рециклирање на тонер касети, инк-џет кертриџи, рибони, потрошни материјали за фотокопирање, хартија за печатачи

(210) ТМ 2009/962

(220) 30/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) АНГОР ДООЕЛ

„15 Корпус“ 22, Струга, МК

(540)



(591) црна и црвена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 хемиски производи за фотографија, рамножување, копирање и печатење; развивачи, тонери, фиксери, супстанции за фиксирање, печатарски бои: пигменти за печатење, тонери за употреба во касети, касета со тонер за употреба во фотокопир машини, факсови, печатарски машини и печатачи; бои за употреба во касети, бои за употреба во касети со валци

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и домашна употреба; материјали што ги користат уметниците, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали

за пакување што не се опфатени со другите класи
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тонер касети, инк-џет кертриџи, пибони и други потрошни материјали за фотокопир машини, факсови, печатарски машини и ласерски и инк-џет печатачи; магнетски и оптички медиуми за запис на податоци; материјали за рециклирање на тонер касети, инк-џет кертриџи, рибони, потрошни материјали за фотокопирање, хартија за печатачи

(210) ТМ 2009/963

(220) 30/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) АНГОР ДООЕЛ

„15 Корпус“ 22, Струга, МК

(540)



(591) црна, црвена, светло сина и бела

(531) 27.05.01;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 хемиски производи за фотографија, рамножување, копирање и печатење; развивачи, тонери, фиксери, супстанции за фиксирање, печатарски бои: пигменти за печатење, тонери за употреба во касети, касета со тонер за употреба во фотокопир машини, факсови, печатарски машини и печатачи; бои за употреба во касети, бои за употреба во касети со валци

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и домашна употреба; материјали што ги користат уметниците, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тонер касети, инк-џет кертриџи, пибони и други потрошни материјали за фотокопир машини, факсови, печатарски машини и ласерски и инк-џет печатачи; магнетски и оптички медиуми за запис на податоци; материјали за рециклирање на тонер касети, инк-џет кертриџи, рибони, потрошни материјали за фотокопирање, хартија за печатачи

(210) ТМ 2009/965

(220) 30/09/2009

(442) 30/06/2010

(731) Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Мито Хаџивасилев- Јасмин бр. 48, МК

(540)



(591) темно црвена и жолта

(531) 02.09.14;26.01.16;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(210) **TM 2009/970**

(220) 01/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје,**
ул.Орце Николов бр. 96/3, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела и црна

(531) 26.04.22;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги со продажба на мало и големо со; облека, обувки, капи, ташни

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/976**

(220) 05/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје;**
ДПТУ Диса ФЕШН ДООЕЛ Скопје and
ДПТУ Бисд КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
ул.Јане Сандански бр.76/23 1000 Скопје, МК;
бул.Партизански одреди бр. 77/1-3 1000 Скопје, МК and
бул.Јане Сандански бр. 66/1-1 1000 Скопје, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА**
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) златна и темно црвена

(531) 26.04.22;26.04.24;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; актовки; спортски торби; кожни ремени; портмонеа; кожени кутии или кутии обложени со кожа; кожени крзна; женски чанти

кл. 25 облека, обувки и капи; бањарки; костум за капење; гаички за капење; градници; облека од кожа; палта; фустани; јакни; хеланки; маици; здолништа; костуми; пантолони

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со кожа, имитација на кожа и производи од нив; трговија на големо и мало со облека, обувки и капи

(210) **TM 2009/977**

(220) 05/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Airtac Enterprise Co., Ltd.**
23, Tzu You Street, Tu Cheng City, Taipei Country, Taiwan, Republic of China, CN

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 цилиндри што се активираат цо помош на пневматска или хидраулична течност, пневматични залистоци, пневматски филтри, пневматски регулатори и пневматски лубрикатори, ците како машински делови што се користат за различни индустриски автоматизирани машини

(210) **TM 2009/979**

(220) 05/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Илиев Драган**
ул.Љубашка бр: 11 Кавадарци, МК

(540)



(531) 26.04.24;27.05.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; и културни активности

(210) **TM 2009/980**

(220) 05/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **KOSS CORPORATION, a Delaware corporation**
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53212-1052, US

- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PORTA PRO

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; преносливи носачи на звук; преносливи снимачи на звук; компјутерски периферни уреди; звучни микрофони; аудио слушалки за на глава; аудио слушалки за во уши; микрофони; мобилни телефони; сигурносна опрема за глава за заштита на слух за употреба во индустријата; дигитален аудио хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитален видео хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитални уреди за стриминг /streaming/; софтвер; радио часовници

- (210) **TM 2009/981** (220) 05/10/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **KOSS CORPORATION, a Delaware corporation**
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, US

- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

STRIVA

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери,

апарати за гаснење пожар; преносливи носачи на звук; преносливи снимачи на звук; компјутерски периферни уреди; звучни микрофони; аудио слушалки за на глава; аудио слушалки за во уши; микрофони; мобилни телефони; сигурносна опрема за глава за заштита на слух за употреба во индустријата; дигитален аудио хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитален видео хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитални уреди за стриминг /streaming/; софтвер; радио часовници

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; акустични истражувања; акустично инженерство; аудио истражувања; услуги за управување on-line што им овозможуваат на корисниците да ги управуваат и конфигурираат видео уредите со помош на глобална компјутерска мрежа; услуги за управување on-line што им овозможуваат на корисниците да ги управуваат и конфигурираат аудио уредите со помош на глобална компјутерска мрежа; обезбедувајќи веб сајтови што вклучуваат врски со страници, вклучително и електронска испорака на аудио и видео содржини од други

- (210) **TM 2009/982** (220) 05/10/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **Друштво за производство, промет, услуги,**
угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ
Скопје

Ул.Владимир Комаров бр. 13-Б 1000 Скопје
Аеродром, МК

- (740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)



- (591) бела, црна и црвена
(531) 11.03.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2009/983** (220) 06/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Најдовски Зоран**
ул.ЗНЕПОЛЕ бр.31 1000 Скопје, МК
(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

MARQUEE CAFE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **43** угостителство; подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/984** (220) 06/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Најдовски Зоран**
ул. ЗНЕПОЛЕ бр. 31 1000 Скопје, МК
(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

THE DUBLINER IRISH PUB & RESTAURANT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **43** угостителство; подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/991** (220) 05/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **JohnsonDiversey, Inc.**
8310 16 th Street, Sturtevant,
Wisconsin 53177, US
(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DIVERSEY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **1** хемиски супстанции за индустриски или произведен процес, вклучително и детергенти за индустриски или производни процеси, одмастувачи за индустрија, мешавини за смекнување на водата, хелатни средства, средства за отстранување киселини, средства за отстранување каменец, композиции за олеснување на плакнењето, средства против

пенење, резладни раствори на соли, адитиви за резладни раствори на соли, адитиви што се користат при преработка на водата, инхибитори на каменец и 'рѓа за преработка на резладена вода, кондиционери на талог (кал) за преработка на вода во бојлер, апсорбери на кислород и средства за дисперзија

кл. **3** препарати за чистење, одмастуваче, полирање и завршна обработка за сите цели и препарати за чистење со дезинфекциски својства за употреба на неживи површини; особено, препарати за чистење подови, препарати за полирање подови, препарати за завршна обработка на подови, препарати за отстранување поден восок и средства за полирање; средства за полирање мебел; средства за чистење и полирање стакло; прпарати за чистење не'ргосувачки челик; препарати за чистење за внатрешно и надворешно чистење и одржување на кој било вид на возило; средства за чистење мијалници, нужници, тушеви и кади; средства за чистење керамички плочки; сапуни за раце и лосиони за раце; шампон; раствор за чистење теписи и средства за отстранување дамки; препарати за чистење за употреба на ткаенини, навлаки и теписи, со и без дезодорантни својства; производи за перални за алишта за комерцијална употреба, особено, детергенти, белила, смекнувачи на ткаенини, неутрализатори на киселост на алишта, штирак и отклонувач на дамки; гермицидни детергенти за комерцијални перални на алишта; производи за перење, особено, детергенти за миене садови во машини за садови и додатоци за плакнење, детергенти за рачно перење на садови, детергенти за одржување на есцајзи, препарати за отстранување дамки од садови, средства за чистење на база на киселина за машина за садови, помошни средства за плакнење на детергентот, средства за чистење садови за намокрување; препарати за чистење шишиња; препарати за чистење фурни, препарати за чистење цевки и одвод; препарати за чистење резервоари, цевководи, подови, сидови и тавани; одмастувачи; восоци

кл. **5** санитарски, гермицидни и дезодорирачки препарати за сите цели за употреба на неживи површини; гермицидни детергенти за комерцијални перални на алишта; дезинфекциски и гермицидни средства за сите цели; освежувачи на воздух и дезодоранси за простории; дезодоранси за теписи, ткаенини и навлаки; фунгициди, хербициди, инсекциди, родентициди, стерилизатори за цуцли, алгициди, стерилизаторни материјали, биоциди за третман на ладење на водата

кл. **7** машини за чистење и полирање, инструменти и апарати како делови и додатоци на истите што не се вклучени во другите класи, вклучително машини за чистење и полирање подови; правосмукалки и машини за чистење теписи и простирки како и делови и додатоци на истите што не се вклучени во другите класи; удирачи за теписи и простирки (машини); машини за хемиско чистење теписи и простирки; стружачи

за подови на струја, машини за полирање подови и создавање пена

кл. 21 раздвојувачи за препарати за чистење и дезинфекција; инструменти за чистење, особено четки за стружање, бришачи пред врата, сунѓери и крпи за чистење

кл. 37 домарски услуги; хигиеничарски услуги, услуги на чистење, полирање, дезодорирање, дезинфекција и санитетски услуги; услуги грижа за подови; услуги на кујнска хигиена, чистење и миеење садови, услуги хигиена на купатила и услуги на чистење; услуги за перење алишта и пеглање; услуги на инсталирање, поправка и одржување на разделни машини; поправка и одржување апарати и машинерија за чистење и полирање и санитација, изнајмување опрема за чистење, услуги чистење возила, услуги на контролирање епидемија

кл. 41 услуги на образование и консултација, особено стручно оспособување, семинари и работилници и публикација на информациски материјали врзани за хигиената, чистење, грижа за подови и алишта и врзани за пракса и процедура на сопствената сигурност на храна во поглед на чистење кујни и опреми за услуги со храна, сопствена нега на подови и теписи, сопствена хигиенска процедура за вработени кои работат со храна, и сопствено чистење и дезинфекција плантажи и подрачја за преработка на храна

(210) **TM 2009/992** (220) 06/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за транспорт и логистика ГЕБРУДЕР ВАЈС ДООЕЛ Илинден Скопје**

ул.24 бр. 39, нас. Илинден 1041 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и бела

(531) 26.04.22;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; книговодство; сметководство, увоз-извоз, проучување на пазарот /маркетинг/

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, упатства за складирање; упатства/информации за превоз; организирање патувања, резервации за патувања, превоз на патници, посредување при превоз, резервации за превоз превознички/шпедиторски услуги

(210) **TM 2009/995**

(220) 07/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Стопанска Банка АД-Скопје**

ул."11 Октомври" бр.7, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сина и темно розова

(531) 03.13.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

(210) **TM 2009/996**

(220) 07/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Стопанска Банка АД-Скопје**

ул."11 Октомври" бр.7, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сина и темно розова

(531) 03.13.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

(210) **TM 2009/997**

(220) 08/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **МЕДИА ХАУС ДОО**

ул. Димитрије Туцовиќ бр. 20, МК

(540)

КОГА НАЈМНОГУ ВИ ТРЕБА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работите, управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2009/999** (220) 09/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Sinclair Pharmaceuticals Limited**
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack
Way, Godalming, Surrey GU7 1XW,
United Kingdom, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

HERPCLAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички препарати за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; балсами за усни за третманот на херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; масти за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; креми за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка.

кл. 5 медицински препарати за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; фармацевтски препарати за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; медикаментозни балсами за лекување на херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; медицински масти за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; медикаментозни креми за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка

(210) **TM 2009/1000** (220) 09/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Sinclair Pharmaceuticals Limited**
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack
Way, Godalming, Surrey GU7 1XW,
United Kingdom, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ATOICLAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за завивање рани; материјали за пломбирање заби, стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; фармацевтски препарати и супстанции за лекување на кожни болести кај луѓето; фармацевтски препарати и супстанции за лекување алергиски дерматитис, atopски дерматитис и/или контактен дерматитис кај луѓето

(210) **TM 2009/1001** (220) 09/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Sinclair Pharmaceuticals Limited**
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack
Way, Godalming, Surrey GU7 1XW,
United Kingdom, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SINLICE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба при перење; препарати за чистење, полирање, перење и абразивни препарати; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коца; пасти за заби; медикаментозни шампиони

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња, фластери, материјали за завивање рани; материјал за пломбирање на забите, стоматолошки восок, средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди, инсектициди; медикаментозен третман за вошки; препарати за уништување на вошките; третман за вошки

(210) **TM 2009/1002** (220) 09/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ДПТУ увоз-извоз Бренд Дизајн ДООЕЛ Скопје**
ул. Џон Кенеди бр. 26 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 26.11.25;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, канцелариски материјали, печатарски букви, клишиња

кл. **35** рекламирање, водење на работењето и управување со работа

кл. **40** обработка на материјали

(210) **TM 2009/1003**

(220) 09/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Макпрогрес ДОО**

ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ARMONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** бисквити, брашно и производи од жита, крекери, солени, грицки, снек(spask) храна, вафли, фино ситно печиво

(210) **TM 2009/1004**

(220) 09/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија, угостителство и услуги****Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ Кичево**

ул."Јанко Михајловски" бр.45, Кичево, МК

(740) **Марта Поповска**

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) црна и бела

(531) 03.04.13;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги за продажба на мало и големо со облека, обувки, капи и кожна галатерија

(210) **TM 2009/1005**

(220) 13/10/2009

(442) 30/06/2010


(731) **ДЕНАРИУС Д.О.О.Е.Л ОХРИД**

ул.Маршал Тито 91 а Охрид, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**

бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и сива

(531) 03.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2009/1006**

(220) 13/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **CASTROL LIMITED**

Wakefield House, Pipers Way, Swindon,

Wiltshire SN3 1RE, UK

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TRIZONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 лубриканти; лубрикантни масла за моторни возила; нехемиски адитиви за горива и лубриканти

(210) **TM 2009/1009**

(220) 14/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги БИАНЦО БЕЛЛО ДОО Скопје**
Ул. Димитрие Чуповски бр. 10-12 1000 СКОПЈЕ, МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, светло зелена и бела

(531) 12.01.22;26.03.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 хемиско чистење и водено перење на текстилни и крзнени производи

(210) **TM 2009/1013**

(220) 15/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **РЕМАКС НЕДВИЖНОСТИ ДОО**
ул. Борка Талевски бр. 1 Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и портокалова

(531) 26.03.02;26.11.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

(210) **TM 2009/1014**

(220) 15/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **РЕМАКС НЕДВИЖНОСТИ ДОО**
ул. Борка Талевски бр. 1 Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и портокалова

(531) 26.03.02;26.11.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

(210) **TM 2009/1017**

(220) 19/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Tata Motors Limited An Indian Company Manufacturers & Merchants**
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma Chowk, Mumbai 400001, Maharashtra, India, IN

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

INDIGO MANZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила за движење по земја и делови за истите вклучени во класата 12

(210) **TM 2009/1018**

(220) 19/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински намени; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња; фластири, материјали за превивање (завои); материјали за пломбирање заби, забарски смоли (восок); средства за дезинфекција; препарати за уништување штеточини; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/1020**

(220) 20/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Vodafone Group Plc**

Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат

Ул. "Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(531) 01.15.15;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични и електронски апарати и инструменти за телекомуникација и комуникација; апарати и инструменти за пренос на податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, зачувување, прием и пребарување на податоци кои се во форма на кодирани податоци, текстови, аудио, графички или видео или во комбинација на сите овие формати; апарати и инструменти за обработка на слики; апарати и инструменти за фотограмирање; компјутерски софтвер, имено, софтвер на оперативен систем, софтвер за синхронизација на податоци и софтвер за управување со податоци за телекомуникациски и комуникациски апарати и инструменти; електронски публикации (можат да се даунлодираат) он-лине од компјутерските бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; податоци, текст, аудио, графички слики или видео (кои можат да се даунлодираат) од бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; апарати за даунлодирање на податоци, текст, аудио, графички или видео од компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; телевизиски апарати и инструменти; радио и телевизиски предаватели и приемници на пренос; апарати за пристап на преносот или емитување на програми

кл. 35 огласување, собирање и уредување податоци во компјутерска база и онлине пребарување на компјутерски бази; собирање во корист на други, цел низ на услуги во областа на детска забава, животен стил, музика, спорт, вести, политика, работење, финансии, трговија,

технологии, наука, природа, индустрија, превоз, уметност, историја, патувања, култура, филм, игри и играчки, и навигации овозможувајќи им на корисниците да гледаат и да ги изберат овие услуги; овозможување на комерцијални информации во врска со давателите на услуги; изнајмување на простор за огласување; ширење на рекламен материјал; огласување; огласување он-лине по пат на компјутерски бази на податоци, на интернет и други електронски мрежи; објавување на огласни текстови; овозможување услуги на пристап во бази; чување на податоци; зачувување на електронски сочувани податоци, текст; аудио, графика, или видео за други; компјутерско чување на податоци и услуги на пребарување; овозможување достапност на барање и пребарување податоци за компјутерски бази; интернет и други електронски мрежи

кл. 38 телекомуникациски и комуникациски услуги; пренос, испорака и прием на податоци, текст, аудио, графика или видео; овозможување пристап на интернет; телекомуникациски и комуникациски услуги за лоцирање на личности или објекти; услуги на пренос; услуги на пренос на пораки, имено праќање, прием и повторно праќање на пораки во вид на податоци, текст, аудио, графика или видео или комбинација на сите овие формати; услуги на електронска пошта; услуги на пренос на глас преку интернет; овозможување на телекомуникациски врски со компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на провајдер на интернет услуги; услуги на вебсајт портал; овозможување на пристап на вебсајтови од компјутерски бази на податоци, од интернет или други електронски мрежи; услуги на телекомуникациски и комуникациски бази на податоци; имено овозможување на корисникот да даунлодира дигитална содржина од мрежа и сервер на индивидуална база на податоци; овозможување и финансирање на пристап на компјутерски бази на податоци, компјутерски датотеки, компјутерски мрежи и интерактивни компјутерски комуникациски мрежи; овозможување пристап во дискусии, блог, чет и други услуги за; електронска размена на информации од компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; овозможување на пристап на вебсајтови и компјутерски бази на податоци овозможувајќи пристап во адресари, календари и дневни услуги

кл. 41 информации во врска со забава и услуги достапни од компјутерски бази на податоци, интернетот или други електронски мрежи; услуги на играње со играчки достапни он-лајн од компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на он-лајн објавување; услуги на овозможување он-лајн електронски публикации; објавување текстови (не само во смисол на огласување), електронски книги и он-лајн списанија; услуги на радио и телевизиски забави вклучувајќи и она која е достапна он-лајн од компјутер, преку интернет или други електронски мрежи; услуги на електронска библиотека за набавување електронски податоци, текст, аудио, графички или видео записи

(вклучувајќи и архивски податоци); овозможувајќи достапна музика (која не може да се даунлодира) со компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи

кл. 42 услуги на пребарувач; овозможување софтверска размена за да се овозможи достапен личен пристап до компјутерски бази на податоци, интернет или други компјутерски мрежи; услуги на овозможување достапен прилагоден дисплеј на апарати и инструменти за телекомуникација и комуникација, имено да се овозможи на корисникот да прилагоди дисплеј на свои посебни потреби; овозможување достапност до софтверски апликации преку компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на постојано држење достапни веб-сајтови и компјутерски бази на податоци овозможувајќи достапен адресар, календар и дневни услуги

кл. 45 индивидуални и друштвени услуги кои даваат други, поради задоволување потреба на поединец овозможена по пат на компјутерска мрежа на податоци, интернет или други електронски мрежи; друштвено поврзување преку мрежа

(210) **TM 2009/1021** (220) 21/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје**

ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**

ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(531) 01.05.02; 09.09.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително спортски обувки, сандали, чевли, чизми и патики

(210) **TM 2009/1022** (220) 22/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ - СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО - Скопје**

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51 СКОПЈЕ, МК

(540)



(591) бела, жолта и црна

(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 технички преглед на возила

(210) **TM 2009/1023** (220) 22/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за услуги информации АМСМ УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ ДОО -Скопје**

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51 СКОПЈЕ, МК

(540)



(591) бела, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни и сервисни услуги

(210) **TM 2009/1024** (220) 22/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Tikkurila Oy**

Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

VIVACOLOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рфа и гниење на дрвото; материи за боење, средства за нагизување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

(210) **TM 2009/1025** (220) 22/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Agan Chemical Manufacturers Ltd.**

Northern Industrial Zone, P. O. Box 262, Ashdod 77102, Israel, IL

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CHASER -P

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди

(210) **TM 2009/1030** (220) 27/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ**
Бул. Климент Охридски 586 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, жолта, бела и црна

(531) 27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, материјали за обука и настава (освен апарати)

(210) **TM 2009/1035** (220) 27/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП**
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

My Vip

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси,

изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информативни од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични

телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2009/1036** (220) 27/10/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip on-line bill

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување

на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки



кл. 42 услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2009/1037** (220) 27/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vipi im

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2009/1038** (220) 27/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip on-line Ilogari

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери

на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2009/1039** (220) 28/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**

бул. „Александар Македонски“ бр.12
Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, сива, розова и црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миење садови

(210) **ТМ 2009/1040** (220) 28/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, сива и црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миење садови

(210) **ТМ 2009/1041** (220) 28/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, бела, сива и црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миење садови

(210) **ТМ 2009/1042** (220) 28/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелна, жолта, бела, сива и црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миене садови

(210) **TM 2009/1051** (220) 29/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Lipomed AG Fabrikmattenweg**
4 CH-4144 Arlesheim, Switzerland, SZ

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MYRIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/1053** (220) 29/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Amylin Pharmaceuticals, Inc**
9360 Towne Centre Drive, San Diego,
California, 92121, USA, US

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. „Вељко Влаховик“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BYETTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, имено фармацевтски производи за употреба при третман и превенција на пореметувања на метаболизмот, ендокрини состојби и пореметувања, дијабетис, дијабетички компликации и хормонални заболувања и пореметувања

(210) **TM 2009/1054** (220) 29/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Hayward Industries, Inc.**
620 Division Street Elizabeth, NJ 07207,
United States , US

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. „Вељко Влаховик“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.04.12;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца; пумпи, делови и опрема за употреба во базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела; автоматски чистачи на базени; подводни машини за чистење на површината на базенот; вшмукувачки излезни цевки за празнење на базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци; дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; електронска контрола за употреба во базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови на рекреативни водни тела; автоматизирани контролори на составот на водата; далечински управувачи за безжична контрола пристапна преку глобални и локални компјутерски мрежи, за контрола на управувањето со водите и системите за третман составени од мерачи на време, хлоринатори, греачи, пумпи и придвижувачи за базени спа-бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови рекреативни водни тела; повеќенаменски контролори за базени, спа-бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови рекреативни водни тела за автоматска контрола на хлорот во водата, за тајмингот на пумпата за филтрирање, температурата, придвижувачите и управувањето со водите и системите за третман; електронска контролна плоча со дигитални екрани за комплетно надгледување и автоматизација на филтрирањето, прочистувањето, и системите за загревање со сончева енергија за базените и спа-бањите, електронски контролори на сончева

енергија за контрола на температурата на базените и спа-бањите; автоматски мерач на време за контрола на работењето на филтрите за базените и спа-бањите; далечински управувачи, безжична и кабелска контрола за контролните делови за базени, спа-бањи, топли кади, џакузи, водни карактеристики и други видови на рекреативни водни тела; електрични придвижувачи на вентили; електронски контролиран систем составен од електролитен генератор на хлор и повеќенаменски контролор за контрола на работата, хигиената и одржувањето на базените, спа-бањите и другите видови рекреативни водни тела

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; филтри, делови и опрема; греачи, делови и опрема; генератори за сол и хлор, делови и опрема; светла и вентили, делови и опрема, за базени, спа-бањи, топли кади, џакузи и други видови рекреативни водни тела

(210) **ТМ 2009/1057** (220) 29/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за угостителство, хотелиерство, трговија и услуги "СОФКА ПАРК" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Ул. Јордан Хаџи Констатинов-Џинот бр. 12 Скопје, МК

(540)



(591) сива, црвена и зелена

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2009/1059** (220) 30/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за проектирање инженеринг и трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. Ленинова бр. 24 1300 Куманово Република Македонија, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, бела

(531) 26.15.09;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, обвивки од картон или хартија за шишиња, печатари за компјутери (ленти натопени во мастило за печатари за компјутери), апарати за пластафицирање документи за канцелариска употреба, машини за размножување, клишеа, апарати за рачно етикетање, етикета што не се од текстил, хартија за амбалажа, апарати за нумерирање, печатени материјали, рибони

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со: машини за ставање печати, машини за гравирање, машини за етикетање и маркирање, печатарски цилиндри; трговија на големо и мало со апарати и инструменти, сигнализација, компјутери; трговија на големо и мало со: детектори (детектори за метал) за воена или индустриска употреба, мерни инструменти, оптички апарати и инструменти, оптички читачи на знаци, фотокопири (фотографски, електростатички, термички), печатачи за употреба со компјутери, компјутерски програми и кертриџи, мерни инструменти за количина, телеметри, читачи на бар кодови, оптички читачи на знаци, скенери (опрема за обработка на податоци), спектрографски апарати, спектроскопи; трговија на големо и мало со: хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, обвивки од картон или хартија за шишиња, печатари за компјутери (ленти натопени во мастило за печатари за компјутери), апарати за пластафицирање документи за канцелариска употреба, машини за размножување, клишеа, апарати за рачно етикетање, етикети што не се од текстил, хартија за амбалажа, апарата за нумерирање, печатени материјали, рибони

(210) **ТМ 2009/1060** (220) 30/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ ул. Максим Горки бр. 18 локал 8, 1000 Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива, портокалова, зелена и кафена

(531) 02.01.08;17.03.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2009/1061** (220) 30/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Eli Lilly and Company**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

EFIENT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување кардиоваскуларни болести и крвни пореметувања

(210) **TM 2009/1062** (220) 30/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Т.Д Геопорм-Мирослав ДООЕЛ Скопје**
Сава Ковачевиќ 17-2 бр 2 Р.О. Вох 226
1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, сина, црвена и црна
(531) 02.01.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/1063** (220) 30/10/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО Скопје,**
ул. Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје

(540)

WATCH POINT

(551) колективна
(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со други класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2009/1064** (220) 02/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19,
1118 Маџари Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена и златна

(531) 27.05.03

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/1065** (220) 02/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19,
1118 Маџари Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена и златна

(531) 27.05.03

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/1066** (220) 02/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Макпрогрес ДОО**
ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(531) 25.01.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, брашно и производи од жита,
крекери, солени, грицки, снек (snack) храна,
вафли, фино ситно печиво

(210) **TM 2009/1067** (220) 03/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000,
United States of America, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CADILLAC CTX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни земни возила

(210) **TM 2009/1069** (220) 02/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Оптика Центар ДООЕЛ**
Т.Ц Амам лок. 106/1 6000 Охрид
Р.Македонија, МК

(540)



(591) темно црвена и црна
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила, рамки за очила, стакла за очила,
кутии за очила, очила за сонце, очила (оптика)

кл. 14 накит
кл. 35 услуги за продажба на мало и големо со
очила, прибор за очила, накит

(210) **TM 2009/1070** (220) 04/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО**
увоз извоз Скопје
бул. АСНОМ бр. 22/1-2, МК

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, чевли и капи

(210) **TM 2009/1071** (220) 04/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО**
увоз извоз Скопје
бул. АСНОМ бр. 22/1-2, МК

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, црвена и сина
(531) 19.03.15;24.17.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, чевли и капи

(210) **TM 2009/1073** (220) 04/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ**
АФЖ бр. 60, 1000 Скопје, МК

(540)



- (591) темно црвена, црвена, жолта и бела
(531) 25.01.19;26.04.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
храна и галантерија за домашни миленици

(210) **TM 2009/1074** (220) 04/11/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **Друштво за маркетинг, продукција и услуги
ПРОДУКЦИЈА СЦЕНА ДООЕЛ Скопје**
ул. 29ти Ноември бр.5а 1000 Скопје,МК, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



- (591) бела, црна, портокалова и жолта
(531) 01.01.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, рекламни огласи; водење на
работење; управување со работи
кл. 38 емитување телевизиски програми,
телевизиски емисии, телевизиски емисии - talk
show, сателитски пренос
кл. 41 разонода, разонода по пат на телевизија,
слободно време (услуги врзани за исполнување
на слободно време), приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење
на разговори), студио за снимање (услуги на
студио за снимање), театарски артисти (услуги
на театарските артисти), театарски претстави,
тонски снимки (изнајмување на тонски снимки),
видео ленти (изнајмување на видео ленти),
видео ленти (производство на филмови на
видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките),
изложби (организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски
апарати, изнајмување видео ленти, клубови
(услуги на клубови), книги (изнајмување на
книгите), конференции (организирање и водење
конференции), модни агенции за уметници,
монтажа на радио и телевизиски програми,
натпревари (организирање натпревари) /обука
или забава/, објавување текстови, организирање
и водење концерти, организирање и водење
конференции, организирање на натпревари за
убавина, планирање приеми /забава/, спортски
натпревари (организирање спортски натпревари),
упатства за рекреација, филмови (изнајмување и
производство на филмови)

(210) **TM 2009/1075** (220) 04/11/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.**
ул. „Шуто Оризари“ 66, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PEKABELA

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, млечни напивки
во кои преовладува млекото, јогурт, масла и масти
за јадење, овошна каша, овошни салати, павлака
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки (прашок
за слатки), слатки (тесто за сладолед), слаткарски
(средства за зацврстување на сладоледот); мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; превоз на стока, превознички, шпедитерски
услуги, испорака на производи, изнајмување на
ладилници, фрижидери, комори за замрзната
храна
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1076** (220) 05/11/2009
(442) 30/06/2010

- (731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S**
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SANOVEL

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди



(210) **TM 2009/1077** (220) 05/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware,**
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, United States of America, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

CADILLAC ATS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни земни возила

(210) **TM 2009/1078** (220) 05/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје**
Ул. ДТЦ МАВРОВКА ЛАМЕЛА ц-кат 1/11
1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА, МК

(540)

(591) црвена и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

(210) **TM 2009/1080** (220) 06/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**
ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, црна и бела

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, нацрти

кл. 35 објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување на јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/1081** (220) 06/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје**

ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

АЛО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, хацрти

(210) **TM 2009/1082** (220) 06/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.**
Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, МК
(540)

РЕСТОРАН ВОДЕНИЦА МУЛИНО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **43** приготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/1083** (220) 06/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.**
Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, МК
(540)



(591) кафена и бела
(531) 07.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **43** приготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/1090** (220) 09/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **May Cheong Toy Products Factory Limited**
(Hong Kong Company)
7/F., East Wing Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody
Road, Tsimshatsui East Kowloon, Hong Kong,
HK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)



(591) црна и бела
(531) 26.11.13; 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **16** хартија, картон и добра направени од овие
материјали неспомнати на друго место, печатени
материјали, материјали за поврзување книги,

фотографии, канцелариски материјал, лепила за
канцелариски и домашни потреби, материјал за
уметници, четки за боење, машини за пишување
и канцелариски реквизити (освен мебел),
материјали за обуки и настава (освен апарати),
пластични материјали за пакување (не спомнати
на друго место), букви за печатење, блокови за
печатење

кл. **28** играчки, игри и предмети за игра, коли-
играчки, возила - играчки, мали модели на коли,
мали модели на возила, комплет за моделирање
мали коли и возила, божикни играчки, образовни
играчки, играчки за педучилишно образование,
електронски играчки

кл. **35** рекламирање, деловен менаџмент, деловна
администрација, функции на канцеларија,
продажба на: мало и големо и продажба преку
интернет на играчки, игри и предмети за игра

(210) **TM 2009/1091** (220) 09/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **GOODWILL TRADEMARKS PTE. LTD.**
3 Anson Road, #27-01 Springleaf Tower,
Singapore 079909, SG

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)



(591) црна и бела
(531) 26.02.01; 26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и добра направени од овие
материјали неспомнати на друго место, печатени
материјали, материјали за поврзување книги,
фотографии, канцелариски материјал, лепила за
канцелариски и домашни потреби, материјал за
уметници, четки за боење, машини за пишување
и канцелариски реквизити (освен мебел),
материјали за обуки и настава (освен апарати),
пластични материјали за пакување (не спомнати
на друго место), букви за печатење, блокови за
печатење

кл. **28** играчки, игри и предмети за игра, коли-
играчки, возила - играчки, мали модели на коли,
мали модели на возила, комплет за моделирање
мали коли и возила, божикни играчки, образовни
играчки, играчки за педучилишно образование,
електронски играчки

кл. **35** рекламирање, деловен менаџмент, деловна
администрација, функции на канцеларија,
продажба на: мало и големо и продажба преку
интернет на играчки, игри и предмети за игра

(210) **TM 2009/1092** (220) 09/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **UNIMED Pharma, s.r.o.,**
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava,
Словачка, SK

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

UNICLOPHEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/1093** (220) 09/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **UNIMED Pharma, s.r.o.,**
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava,
Словачка, SK

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

UNIFLOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/1094** (220) 09/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.**
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА**
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **4** - средства за подмачкување

кл. **7** - машини за шиене; машини за везење; носачи на машини за плетење; контролни кабли за машини, мотори или направи; контролни механизми за машини, мотори или направи; машини за сечење; машини за крпење; мотори, освен за копнени возила; ремени за ладење на мотори и направи; вентилатори за мотори и направи; опрема, освен за копнени возила; штитници (делови од машини); прирачници за машини; алати што можат да се држат со рака, освен рачно управувани алатки; машини за порабување; капаци (делови од машини); куќишта (делови од машини); машини за пеглање; машини за плетење; машини за правење чипки; машини за обработка на кожа; разбои; пумпи за подмачкување; подмачкувач (делови од машина); машини што се користат во текстилната индустрија; мотори, освен за копнени возила; педали за машини за шиене; ротирачки преси на пареа, преносливи, за ткаенини; ножици, електрични; придушувачи за мотори и направи; слајдови за машини за плетење, лизгачи за машини за плетење; преси за мазнење; федери (делови од машини); држачи за машини; стартери за мотори и направи; машина за шевови; маси за машини; машини за мотање предиво; машини за обликување; разбој за ткаење; макари за машини за шиене; педали за машини за шиене; педали за машини за везење

кл. **9** апарат за електронска контрола на машините за шиене; мерки; лента со мерки; електрични кабли; компакт дискови; компјутерски софтвер; снимени компјутерски програми; шивачки мерки; електронски публикации што можат да се префрлат од еден на друг медиум за запис; електрични рамни пегли; електрични преси на пареа; електрични преси за пеглање

кл. **26** игли за шиене на рака и на машини; чипка и везови; панделки; плетенки; копчиња; напрстоци за шиене; ченгели; уши на игли; топуски (освен накит); прибори за шиене

(210) **TM 2009/1095** (220) 09/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **PepsiCo, Inc.**

**700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577-1444, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

CHEETOS SWEETOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
грицки на база на брашно, пченка, житарки, ориз;
преботени семки од житарки

(210) **TM 2009/1096** (220) 09/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
d.d.**

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BiH, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

SERHABOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарцки смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2009/1098** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Пап Мирослав**

ул. "Руди Чајавец" бр.4/1-1 Скопје, МК

(540)

ПОТОЧИЊА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** реклами; водење на канцелариски работи
и управување со канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; обука; забава; спорт и
културни активности

(210) **TM 2009/1099** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**

ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и жолта

(531) 01.01.05;07.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1100** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО,
ул. Прашка 66 Скопје, Карпош 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) темно сива, бела и портокалова

(531) 26.02.01;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење и управување со работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2009/1101

(220) 10/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. Рајко Жинзифов бр. 50, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(531) 24.17.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел): материјали за обука и настава (освен апарати): пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи: печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2009/1102

(220) 10/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ - Скопје и скратен назив на подносителот: ФАКОМ АД - Скопје

Бул. Александар Македонски б.б.,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела и сина

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички

шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2009/1103

(220) 10/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ - Скопје и скратен назив на подносителот: ФАКОМ АД - Скопје

Бул. Александар Македонски б.б., 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела и сина

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2009/1106

(220) 10/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје

ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта и бела

(531) 01.01.04;26.04.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2009/1107** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК
(540)



Best Western
Hotel Bellevue
★★★★

(591) плава, жолта, црвена и бела
(531) 01.01.05;24.09.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1108** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена и бела
(531) 01.01.04;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1109** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК
(540)



Best Western
Hotel Turist
★★★★

(591) плава, жолта, црвена и бела
(531) 01.01.05;24.09.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1110** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1111** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје**
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) кафена и бела
(531) 26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/1112** (220) 10/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577-1444, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје



(540)

REFRESH YOUR WORLD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерални и сода води и други безалкохолни
пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови;
сирупи и други препарати за правење пијалаци

(210) **TM 2009/1127**

(220) 12/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

SOLARUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

(210) **TM 2009/1128**

(220) 12/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

CITROGALA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

(210) **TM 2009/1129**

(220) 12/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

СИЛК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

(210) **TM 2009/1130**

(220) 12/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)

ЛИПГАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

(210) **TM 2009/1131**

(220) 12/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Л.Ј.М. дооел,**

Бул. Македонија 6, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена и сива

(531) 01.15.11;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/1132**

(220) 16/11/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Google Inc.**

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ANDROID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), помош (спасување) и
настава; електронски апарати и уреди опфатени
со класата 9; апарати и инструменти за
спроведување, прекинување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола на
електричната енергија, апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слика;
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски продажни машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и

компјутери; апарати за гаснење пожар; софтвер, вклучително софтвер за употреба во врска со електронски апарати и уреди

(210) **ТМ 2009/1137** (220) 17/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ**
ул. 624 ББ 1000 Скопје, МК, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина

(531) 26.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(210) **ТМ 2009/1138** (220) 17/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги СМАЈЛ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. "Џон Кенеди" бр. 27/2-14 Скопје - Чаир, МК, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта и црвена

(531) 02.01.01;02.01.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, снек (snack) барови, кафе барови, ресторани, ресторани за брза храна

(210) **ТМ 2009/1139** (220) 18/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **"ДТПЗ Савана ДОО"**
ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје, МК, МК

(740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, црвена, црна и бела

(531) 03.13.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; печатарски букви; клишиња

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **39** транспортни услуги; организирање патувања

кл. **41** образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци привремено сместување

(210) **ТМ 2009/1140** (220) 18/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **"ДТПЗ Савана ДОО"**

ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје, МК, МК

(740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; печатарски букви; клишиња

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **39** транспортни услуги; организирање патување

(210) **ТМ 2009/1141** (220) 18/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за менаџмент и услуги**

ТАРБСМАК ДООЕЛ

Ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6-Центар 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно портокалова, сина, црна и бела

(531) 01.03.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2009/1142** (220) 18/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

UROSAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2009/1143** (220) 18/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

УРОСАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2009/1185** (220) 30/11/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО ШТИП,
ул. Брегалничка б.б. 2000 ШТИП РМ, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(531) 03.01.01;24.01.19;24.09.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, бањарки, гаќички за капење,
облека за на плажа, женски маички, палта, јакни,
комбинезони, пењоари, фустани, капи, дресови,
трикотажна облека, хеланки, костуми, вратоврски,
наметки, пелерини, пуловери, пиџами, готова
облека (конфекциска облека), шамии, маици,
здолништа, чорапи, џемпери, боди, долна облека,
униформи, елечи, водоотпорни костуми за
скијање на вода, работнички комбинезони

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со облека, бањарки,
гаќички за капење, облека за на плажа, женски
маички, палта, јакни, комбинезони, пењоари,
фустани, капи, дресови, трикотажна облека,
хеланки, костуми, вратоврски, наметки, пелерини,
пуловери, пиџами, готова облека (конфекциска
облека), шамии, маици, здолништа, чорапи,
џемпери боди, долна облека, униформи, елечи,
водоотпорни костуми за скијање на вода,
работнички комбинезони

кл. 40 обработка на материјали, доработка
на текстилот, избелување на текстил, сечење
платно, бојосување на платното, порабување на
платното брусене стакло, ласерско пишување,
везење, резбарство, печатење, печатење на
свила, кројачки услуги, обработка на текстил,
обработка на дрво, обработка на волна

(210) **TM 2009/1196** (220) 07/12/2009
(442) 30/06/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна, плава

(531) 26.11.06;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на печењари, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата, производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи: Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството, четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкици за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели; четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкици за сува и влажна околина; магнетски гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2009/1225

(220) 09/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) Винарска Визба,, Имако Вино" Дооел ул., Ген. Михајло Апостолски" бр. 34/5 2000 Штип, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.13.25;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) ТМ 2009/1226

(220) 09/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) Винарска Визба,, Имако Вино" Дооел ул., Ген. Михајло Апостолски" бр. 34/5 2000 Штип, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

KAGOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци, вино

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, увоз-извоз

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока



- (210) **TM 2009/1234** (220) 11/12/2009
(442) 30/06/2010
- (731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**
бул. „Александар Македонски” бр.12,
1000 Скопје, МК
- (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул. „Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
- (540)

Health above all

- (591) сина
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** фармацевтски производи, диететски супстанции
кл. **30** чаеви
кл. **35** рекламирање

- (210) **TM 2009/1239** (220) 15/12/2009
(442) 30/06/2010
- (731) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, United States of America,
US
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (540)

XTS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **12** моторни земни возила

- (210) **TM 2009/1247** (220) 17/12/2009
(442) 30/06/2010
- (731) **Барлакоски Божидар**
ул. „Пере Темелкоски” бр. 14 7500 Прилеп, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, сина, црна, црвена и сива
(531) 17.01.09;26.04.22

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** огласување; информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување уреднички апарати и прибор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање. телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници), ширење рекламен материјал

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, академии (обука); допишување (обучување по пат на допишување); изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели; клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/; книги (издавање книги); книги (изнајмување книги); натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/; објавување текстови / не се рекламни/; планирање приеми /забава/; разговори (организирање и водење на разговори); разонода; разонода (упатство за разонода); слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време); студио за снимање (услуги на студио за снимање); театарски претстави; тонски снимки (изнајмување на тонски снимки); упатства за рекреација; филмови (изнајмување филмови); филмови (производство на филмови)

кл. **42** проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; сметачи (изнајмување сметачи); сметачи (програмирање на сметачите)

- (210) **TM 2009/1250** (220) 18/12/2009
(442) 30/06/2010
- (731) **Друштво за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др.ДОО Скопје,**
ул. Коце Металец бр. 2 лок.5 Гази Баба
1000 Скопје РМ, МК
- (740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
- (540)

SiETO

(591) темно сина и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за мерење, сигнализација, проверка; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контролирање на струја; акумулатори; аерометри; апарати за вршење анализа на воздухот; засилувачи; амперметри; анемометри; разделни кутии (електрицитет); блокади против промени на струјата (импеданца); калемии електрични; електромагнетни калемии; спроводници електрични; електрични конектори; прекинувачи за келии; кондензатори; автоматски преклопник; затвораачи за струјни кола; електрични спојки; електрични инсталации за далечинско управување во индустрија; индикатори за загубена електрична енергија; мерачи на густина; детектори; електрични потенциометри; цевки за емисија на електрицитет; инструменти за анализа на гасови; гасометри; мерни инструменти; апарати за регулирање на топлина; високонапонски батерии; громобрани; инвертори; електрични апарати за надгледување; соларни батерии; соленоидни ламби; инструменти за мерење температура

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода, санитарни намени; акумулатори на топлина; апарати за климатизација; апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; апарати и машини за проиштување на воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни инсталации; инсталации; инсталации за бањи; елементи за греење; апарати на гас (помошни делови за регулација и сигурност на апаратите на гас); генератори на гас (инсталации); апарати за напојување со вода на грејни бојлери; генератори; котли за греење; плочи за греење; безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки; соларни колектори (греење); соларни печки; апарати за греење вода

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски работи; монтирање и поправање апарати за греење; хидроизолирање (градби); монтирање и поправање електрични апарати; поставување водоводни инсталации; обновување машини што се амортизирани или делумно уништени; антикорозивно заштитување

(210) **TM 2009/1251** (220) 18/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафена, розова, сина, зелена, црвена и црна

(531) 03.04.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

кл. 30 какао, крем, чоколаден крем, вафли, какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, торти, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада

(210) **TM 2009/1252** (220) 18/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) **KOITO MANUFACTURING CO., LTD. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of 4-8-3, Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 уреди и опрема за осветлување за транспортни (превозни) средства вклучително предна светилка, светилка за магла, задња светилка, стоп светилка, сигнална светилка, собна светилка, додатна (резервна) светилка, светилка за автомобилски таблички, светилка за касети, светилки на гасно празнење, неонски светилки, халогени светилки, инкадесцентни (ужарени) светилки и светлечки диодни светилки (LED) за возила

(210) **TM 2009/1253** (220) 21/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) **Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО Скопје**

ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје



(540)



(591) бела и црвена

(531) 24.17.04;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2009/1254

(220) 21/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО Скопје

ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

АНА!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2009/1256

(220) 21/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) Охридија ДОО - Хотел „Сончева Порта“

ул.Абас Емин бр.323 6000 Охрид, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта и сина

(531) 01.03.02;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работи; канцелариски работи; трговски дејности; увоз-извоз

кл. 41 клубови(услуги на клубовите)/забава/, планирање приеми/забава/,практично обучување/демонстрирање/,приредби (одржување на приредбите), разонода, семинари (организирање и водење семинари), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, ресторани, кафеани, кафетерии, хотелски резервации, хотелски услуги

(210) ТМ 2009/1257

(220) 21/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) Охридија ДОО - Хотел „Сончева Порта“

ул.Абас Емин бр.323 6000 Охрид, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

OHRIIDJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работи; канцелариски работи; трговски дејности; увоз-извоз

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, ресторани, кафеани, кафетерии, хотелски резервации, хотелски услуги

(210) ТМ 2009/1258

(220) 21/12/2009

(442) 30/06/2010

(731) SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of

3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DYNA.SYS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипеди, делови за велосипеди и опрема за велосипеди, посебно предни ланчани тркала, полуги, комплети полуги, седишта, пречки, спојки за пречки, синџири, дефлектори (померувачи) за синџири, сајли за преспојување, држачи за управувачи на велосипеди, тркала,

средишта, внатрешни средишта за брзини, динамо средишта за велосипеди, полуѓи за брзо отпуштање на средишта, полуѓи за отпуштање на брзините, полуѓи за менување на брзините, водила (затегнувачи) за синџири, ланчаници, управувачи, држачи за управувачи, завршетоци на палки, поддржувачи на седишта, слободно тркало кај велосипед, велосипедски педали, држачи за стапала, предни виљушки, предни делови за склоп на рамка на виљушка, кругови, долни конзоли, главни носачи на седишта, брзи отпуштачи на главен носач на седиште, системи за пренос на брзина контролирани компјутерски, индикатори на позиции на брзина на велосипеди, торби за велосипедски тркала; машински елементи за велосипеди, посебно, тркала за велосипеди, преден систем за пренос на брзина, заден систем за пренос на брзини, менувачи на брзини, трансмитори на јакост и запчаници, суспензори, полуѓи за сопирање, предни сопирачки, задни сопирачки, сајли за сопирачки, чевли за сопирање, сопирачки, сѐ за велосипеди

(210) **TM 2009/1271** (220) 24/12/2009
(442) 30/06/2010

(731) **AIPHONE KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as Aiphone Co., Ltd.)
18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU,
NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(531) 26.02.09;26.11.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи) со ТВ камери и монитори; безжични системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи) за повикување медицинска сестра; уред и апарат за телекомуникации; електронски машини, апарати и нивни делови

(210) **TM 2009/1272** (220) 24/12/2009
(442) 30/06/2010

(731) **AIPHONE KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as Aiphone Co., Ltd.)
18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU,
NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

AIPHONE

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи) со ТВ камери и монитори; безжични системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи) за повикување медицинска сестра; уред и апарат за телекомуникации; електронски машини, апарати и нивни делови

(210) **TM 2009/1273** (220) 24/12/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Охридија ДОО - Хотел „Сончева Порта“**
ул. Абас Емин бр. 323, 6000 Охрид, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ORHIDEJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи, канцелариски работи; трговски дејности; увоз-извоз

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, ресторани, кафеани, кафетерии, хотелски резервации, хотелски услуги

(210) **TM 2009/1274** (220) 24/12/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Корстјенс Интернационал БВ**
(Corstjens International BV)
Мортелмолен 3, 1185 XV Амстелвеен,
Холандија, NL



(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

CORSTJENS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока

(210) **TM 2009/1285** (220) 25/12/2009
(442) 30/06/2010

(731) **SIM Licensing Ltd**
3 Chrysanthou Mylona Street, P.C. 3030 Limassol,
Cyprus, CY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ELIE SAAB

(531) 27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфеми, тоалетни води; гелови, соли
за бањање и туширање (не се за медицинска
употреба); тоалетни сапуни, дезодоранси за тело;
козметика имено креми, млека, лосиони, гелови
и пудри за лице, за тело и за раце; препарати за
заштита од сонце (козметички производи); шминка;
шампони; гелови, спрејови, пени и балсами за
моделирање на косата и нега на косата; лакови
за коса; бои за коса и препарати за боење на
косата; препарати за трајно бранување и виткање
на косата; есенцијални масла за лична употреба,
креми за бричење, за после бричење, продукти за
депилација

кл. 9 очила, очила за сонце, футроли за очила,
синџирчиња за очила, рамки за очила
кл. 25 облека, обувки, капи

(210) **TM 2009/1292** (220) 29/12/2009
(442) 30/06/2010

(731) **Abbott Medical Optics Inc.**
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LAMINAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 офталмолошки хируршки игли и врвови кои
се користат при операција на катаракта

(210) **TM 2010/10** (220) 12/01/2010
(442) 30/06/2010

(731) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

T-61

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2007/0936 TM 2009/0381 TM 2009/0575 TM 2009/0579 TM 2009/0599 TM 2009/0853 TM 2009/0873 TM 2009/0877 TM 2009/0991		TM 2007/1184 TM 2009/0575 TM 2009/0679 TM 2009/0718 TM 2009/0719 TM 2009/0772 TM 2009/0773 TM 2009/0774 TM 2009/0775 TM 2009/0776 TM 2009/0856 TM 2009/0871 TM 2009/0898 TM 2009/0909 TM 2009/0991 TM 2009/0999 TM 2009/1000 TM 2009/1001 TM 2009/1018 TM 2009/1025 TM 2009/1051 TM 2009/1053 TM 2009/1061 TM 2009/1062 TM 2009/1076 TM 2009/1092 TM 2009/1093 TM 2009/1096 TM 2009/1142 TM 2009/1143 TM 2009/1234 TM 2010/0010
кл. 2	TM 2007/0936 TM 2009/0878 TM 2009/0961 TM 2009/0962 TM 2009/0963 TM 2009/1024		
кл. 3	TM 2003/0324 TM 2007/1184 TM 2009/0381 TM 2009/0792 TM 2009/0793 TM 2009/0871 TM 2009/0877 TM 2009/0991 TM 2009/0999 TM 2009/1001 TM 2009/1039 TM 2009/1040 TM 2009/1041 TM 2009/1042 TM 2009/1127 TM 2009/1128 TM 2009/1129 TM 2009/1130 TM 2009/1285		
кл. 4	TM 2007/0936 TM 2007/1184 TM 2009/0825 TM 2009/0878 TM 2009/1006 TM 2009/1094		
кл. 5	TM 2002/0726 TM 2003/0324		
		кл. 6	TM 2007/0936 TM 2009/0629 TM 2009/0826 TM 2009/0877 TM 2009/0878 TM 2009/1102 TM 2009/1103 TM 2007/0936 TM 2007/1143 TM 2007/1184 TM 2009/0825 TM 2009/0877 TM 2009/0977 TM 2009/0991
		кл. 7	



(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 8	TM 2009/1054	кл. 14	TM 2007/1184
	TM 2009/1094		TM 2009/0310
	TM 2007/0936		TM 2009/0826
	TM 2007/1184		TM 2009/0878
	TM 2009/0825		TM 2009/0879
кл. 9	TM 2009/0877	кл. 15	TM 2009/1063
	TM 2007/0936		TM 2009/1069
	TM 2007/0992		TM 2007/1184
	TM 2007/1007		TM 2003/0324
	TM 2007/1184		TM 2007/0936
	TM 2009/0733		TM 2007/1007
	TM 2009/0769		TM 2007/1184
	TM 2009/0836		TM 2009/0829
	TM 2009/0877		TM 2009/0877
	TM 2009/0878		TM 2009/0878
	TM 2009/0912		TM 2009/0938
	TM 2009/0980		TM 2009/0961
	TM 2009/0981		TM 2009/0962
	TM 2009/1020		TM 2009/0963
	TM 2009/1054		TM 2009/1002
	TM 2009/1069		TM 2009/1030
	TM 2009/1094		TM 2009/1059
	TM 2009/1132		TM 2009/1080
	TM 2009/1250		TM 2009/1081
	TM 2009/1271		TM 2009/1090
кл. 10	TM 2009/1272		TM 2009/1091
	TM 2009/1285		TM 2009/1101
	TM 2003/0324		TM 2009/1139
	TM 2007/1184		TM 2009/1140
кл. 11	TM 2009/1292	кл. 17	TM 2007/0936
	TM 2007/0936		TM 2007/1184
	TM 2007/1184		TM 2009/0579
	TM 2009/0877		TM 2009/0599
	TM 2009/0878		TM 2009/0877
	TM 2009/1054		TM 2009/1196
	TM 2009/1196		TM 2007/1184
	TM 2009/1250		TM 2009/0781
кл. 12	TM 2009/1252	кл. 18	TM 2009/0782
	TM 2007/0936		TM 2009/0786
	TM 2007/1143		TM 2009/0878
	TM 2007/1184		TM 2009/0976
	TM 2009/0877		TM 2009/1004
	TM 2009/0951		TM 2009/1078
	TM 2009/0952		TM 2007/0936
	TM 2009/1017		TM 2007/1184
	TM 2009/1067		TM 2009/0877
	TM 2009/1077		TM 2009/0878
	TM 2009/1239		TM 2007/0936
	TM 2009/1258		TM 2007/1184
кл. 13	TM 2007/1184	кл. 20	TM 2009/0877
	TM 2008/1007		TM 2009/0878
			TM 2009/0878



(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 21	TM 2003/0324 TM 2007/1184 TM 2009/0871 TM 2009/0877 TM 2009/0878 TM 2009/0991 TM 2009/1196	кл. 29	TM 2002/0726 TM 2003/0324 TM 2007/0915 TM 2007/1184 TM 2009/0699 TM 2009/0700 TM 2009/0701 TM 2009/0702 TM 2009/0703 TM 2009/0754 TM 2009/0841 TM 2009/0886 TM 2009/0891 TM 2009/0932 TM 2009/0940 TM 2009/1005 TM 2009/1075 TM 2009/1137 TM 2009/1251 TM 2009/1273
кл. 22	TM 2007/1184 TM 2009/0877 TM 2009/0878		
кл. 23	TM 2007/1184 TM 2009/0957		
кл. 24	TM 2007/1184 TM 2009/0781 TM 2009/0786 TM 2009/0822 TM 2009/0878 TM 2009/0957 TM 2009/1070 TM 2009/1071	кл. 30	TM 2002/0726 TM 2003/0324 TM 2006/0741 TM 2006/0742 TM 2007/1184 TM 2009/0699 TM 2009/0700 TM 2009/0701 TM 2009/0702 TM 2009/0703 TM 2009/0886 TM 2009/0902 TM 2009/0906 TM 2009/0940 TM 2009/1003 TM 2009/1066 TM 2009/1075 TM 2009/1095 TM 2009/1234 TM 2009/1251
кл. 25	TM 2007/1007 TM 2007/1184 TM 2009/0310 TM 2009/0780 TM 2009/0781 TM 2009/0782 TM 2009/0786 TM 2009/0822 TM 2009/0957 TM 2009/0970 TM 2009/0976 TM 2009/1004 TM 2009/1021 TM 2009/1070 TM 2009/1071 TM 2009/1078 TM 2009/1185 TM 2009/1285		
кл. 26	TM 2007/1184 TM 2009/1094	кл. 31	TM 2007/1184 TM 2009/0754 TM 2009/0886 TM 2009/0902
кл. 27	TM 2007/1184 TM 2009/0877 TM 2009/0878	кл. 32	TM 2002/0726 TM 2003/0324 TM 2007/1184 TM 2009/0428 TM 2009/0572 TM 2009/0703 TM 2009/0886 TM 2009/0921 TM 2009/0922 TM 2009/0923
кл. 28	TM 2007/1007 TM 2007/1184 TM 2008/1007 TM 2009/0782 TM 2009/1078 TM 2009/1090 TM 2009/1091		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/0924		TM 2009/0956
	TM 2009/0925		TM 2009/0961
	TM 2009/0926		TM 2009/0962
	TM 2009/0927		TM 2009/0963
	TM 2009/0928		TM 2009/0970
	TM 2009/0929		TM 2009/0976
	TM 2009/0930		TM 2009/0992
	TM 2009/0931		TM 2009/0997
	TM 2009/0932		TM 2009/1002
	TM 2009/0948		TM 2009/1004
	TM 2009/1112		TM 2009/1013
			TM 2009/1014
кл. 33	TM 2007/1184		TM 2009/1020
	TM 2008/1732		TM 2009/1035
	TM 2009/0572		TM 2009/1036
	TM 2009/0808		TM 2009/1037
	TM 2009/0833		TM 2009/1038
	TM 2009/0868		TM 2009/1059
	TM 2009/1005		TM 2009/1060
	TM 2009/1225		TM 2009/1063
	TM 2009/1226		TM 2009/1069
			TM 2009/1073
кл. 34	TM 2007/1184		TM 2009/1074
	TM 2009/0288		TM 2009/1080
	TM 2009/0636		TM 2009/1090
	TM 2009/0913		TM 2009/1091
			TM 2009/1098
кл. 35	TM 2003/0324		TM 2009/1100
	TM 2007/0915		TM 2009/1101
	TM 2007/1184		TM 2009/1137
	TM 2008/1732		TM 2009/1139
	TM 2009/0373		TM 2009/1140
	TM 2009/0452		TM 2009/1141
	TM 2009/0679		TM 2009/1185
	TM 2009/0705		TM 2009/1196
	TM 2009/0733		TM 2009/1226
	TM 2009/0780		TM 2009/1234
	TM 2009/0781		TM 2009/1247
	TM 2009/0782		TM 2009/1253
	TM 2009/0800		TM 2009/1254
	TM 2009/0810		TM 2009/1256
	TM 2009/0815		TM 2009/1257
	TM 2009/0818		TM 2009/1273
	TM 2009/0822		TM 2009/1274
	TM 2009/0836		
	TM 2009/0855	кл. 36	TM 2007/1184
	TM 2009/0874		TM 2009/0884
	TM 2009/0879		TM 2009/0901
	TM 2009/0901		TM 2009/0965
	TM 2009/0902		TM 2009/0995
	TM 2009/0938		TM 2009/0996
	TM 2009/0941		TM 2009/1013
	TM 2009/0948		TM 2009/1014
	TM 2009/0950		TM 2009/1060
	TM 2009/0953		TM 2009/1274
	TM 2009/0954		
	TM 2009/0955	кл. 37	TM 2009/0579



(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 38	TM 2009/0836	кл. 41	TM 2009/0836
	TM 2009/0871		TM 2009/1002
	TM 2009/0991		TM 2009/1101
	TM 2009/1009		TM 2009/1102
	TM 2009/1022		TM 2009/1103
	TM 2009/1102		TM 2009/1185
	TM 2009/1103		
	TM 2009/1196		TM 2003/0324
	TM 2009/1250		TM 2007/0542
			TM 2007/1007
	TM 2002/0726		TM 2007/1184
	TM 2007/0542		TM 2009/0310
	TM 2007/0992		TM 2009/0373
	TM 2007/1184		TM 2009/0813
	TM 2009/0709		TM 2009/0818
	TM 2009/0769		TM 2009/0836
	TM 2009/0783		TM 2009/0854
	TM 2009/0836		TM 2009/0871
	TM 2009/0911		TM 2009/0874
кл. 39	TM 2009/0953	кл. 42	TM 2009/0911
	TM 2009/0954		TM 2009/0912
	TM 2009/0955		TM 2009/0938
	TM 2009/0956		TM 2009/0941
	TM 2009/1020		TM 2009/0948
	TM 2009/1035		TM 2009/0970
	TM 2009/1036		TM 2009/0979
	TM 2009/1037		TM 2009/0982
	TM 2009/1038		TM 2009/0991
	TM 2009/1074		TM 2009/1020
	TM 2009/1100		TM 2009/1074
	TM 2009/1141		TM 2009/1080
	TM 2009/1253		TM 2009/1098
	TM 2009/1254		TM 2009/1100
			TM 2009/1139
	TM 2002/0227		TM 2009/1247
	TM 2007/1184		TM 2009/1253
	TM 2008/1007		TM 2009/1254
	TM 2009/0705		TM 2009/1256
кл. 40	TM 2009/0725		TM 2002/0227
	TM 2009/0854		TM 2003/0324
	TM 2009/0876		TM 2007/0992
	TM 2009/0886		TM 2007/1184
	TM 2009/0901		TM 2009/0484
	TM 2009/0912		TM 2009/0733
	TM 2009/0992		TM 2009/0783
	TM 2009/1023		TM 2009/0786
	TM 2009/1075		TM 2009/0818
	TM 2009/1139		TM 2009/0836
	TM 2009/1140		TM 2009/0953
	TM 2009/1226		TM 2009/0954
	TM 2009/1257		TM 2009/0955
	TM 2009/1274		TM 2009/0956
			TM 2009/0981
	TM 2002/0227		TM 2009/1020
	TM 2007/1143		TM 2009/1035
	TM 2007/1184		TM 2009/1036
	TM 2009/0826		



(510)

(210)

TM 2009/1037
TM 2009/1038
TM 2009/1141
TM 2009/1247

кл. 43

TM 2003/0324
TM 2006/0741
TM 2006/0742
TM 2007/0860
TM 2007/1184
TM 2009/0373
TM 2009/0572
TM 2009/0615
TM 2009/0633
TM 2009/0854
TM 2009/0880
TM 2009/0940
TM 2009/0982
TM 2009/0983
TM 2009/0984
TM 2009/1005
TM 2009/1057
TM 2009/1064
TM 2009/1065
TM 2009/1075
TM 2009/1082
TM 2009/1083
TM 2009/1099
TM 2009/1106
TM 2009/1107
TM 2009/1108
TM 2009/1109
TM 2009/1110
TM 2009/1111
TM 2009/1131
TM 2009/1138
TM 2009/1139
TM 2009/1256
TM 2009/1257
TM 2009/1273

кл. 44

TM 2003/0324
TM 2007/1184
TM 2009/0452
TM 2009/0752
TM 2009/0874

кл. 45

TM 2007/1184
TM 2009/0786
TM 2009/0941
TM 2009/0960
TM 2009/0982
TM 2009/1020
TM 2009/1060

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(731) носител на правото на трговска марка
(210) број на пријавата

(731) **Abbott Medical Optics Inc.**

(210) MK/T/ 2009/1292

Agan Chemical Manufacturers Ltd.

MK/T/ 2009/1025

AIPHONE KABUSHIKI KAISHA

(also trading as Aiphone Co., Ltd.)

MK/T/ 2009/1271

MK/T/ 2009/1272

Airtac Enterprise Co., Ltd.

MK/T/ 2009/977

Alokozay FZE

(a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.)

MK/T/ 2009/810

Amylin Pharmaceuticals, Inc

MK/T/ 2009/1053

BASF SE

MK/T/ 2009/575

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2009/1142

MK/T/ 2009/1143

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.

MK/T/ 2009/1096

CASTROL LIMITED

MK/T/ 2009/1006

CATERPILLAR INC.

MK/T/ 2002/227

MK/T/ 2007/936

Chapman Entertainment Limited

MK/T/ 2007/1007

Concept Foundation Limited

MK/T/ 2009/856

(731) **E. I. du Pont de Nemours and Company**

(210) MK/T/ 2009/898

Eli Lilly and Company

MK/T/ 2009/1061

Gallaher Limited

MK/T/ 2009/288

MK/T/ 2009/913

Gambro Lundia AB

MK/T/ 2009/909

**GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and
existing under the laws of the State of
Delaware,**

MK/T/ 2009/1067

MK/T/ 2009/1077

MK/T/ 2009/1239

**GOODWILL TRADEMARKS PTE.
LTD.**

MK/T/ 2009/1091

Google Inc.

MK/T/ 2009/1132

**GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDIMATION OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON**

MK/T/ 2009/792

MK/T/ 2009/793

Haifa Chemicals Ltd.

MK/T/ 2009/873

Hankook Tire Co., Ltd.

MK/T/ 2009/951

MK/T/ 2009/952

Hayward Industries, Inc.

MK/T/ 2009/1054

Imperial Tobacco Limited

MK/T/ 2009/636

Intervet International B.V.

MK/T/ 2010/10

JohnsonDiversey, Inc.

MK/T/ 2009/991



(731) **KOITO MANUFACTURING CO., LTD.**
A corporation, organized and existing under
the laws of Japan,
Manufacturers and
Merchants

(210) MK/T/ 2009/1252

KOSS CORPORATION,
a Delaware corporation

MK/T/ 2009/980
MK/T/ 2009/981

KSIN Luxembourg II,
S.a.r.l.

MK/T/ 2009/1094

Lipomed AG
Fabrikmattenweg

MK/T/ 2009/1051

PepsiCo, Inc.

MK/T/ 2009/1095
MK/T/ 2009/1112

Pfizer Inc.

MK/T/ 2009/1018

S.C. Johnson & Son, Inc.

MK/T/ 2009/871

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET
A.S

MK/T/ 2009/1076

SHIMANO INC.

A corporation, organized and existing under
the laws of Japan,
Manufacturers and
Merchants

MK/T/ 2009/1258

SIM Licensing Ltd

MK/T/ 2009/1285

Sinclair Pharmaceuticals
Limited

MK/T/ 2009/999
MK/T/ 2009/1000
MK/T/ 2009/1001

Tata Motors Limited An Indian Company
Manufacturers &
Merchants

MK/T/ 2009/1017

The Procter & Gamble Company,
a company organized and existing under the
laws of the State of Ohio

MK/T/ 2003/324

(731) **Tikkurila Oy**

(210) MK/T/ 2009/1024

Toomaxx Handels Ges.
m.b.H

MK/T/ 2009/877
MK/T/ 2009/878

UNIMED Pharma, s.r.o.,

MK/T/ 2009/1092
MK/T/ 2009/1093

Vienna Insurance Group

MK/T/ 2009/884

**VIVARTIA S.A INDUSTRIAL &
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD
PRODUCTS &
CATERING SERVICES**

MK/T/ 2002/726

Vodafone Group Plc

MK/T/ 2009/1020

АДВОКАТ АНИТА БЕГОВА
Скопје

MK/T/ 2009/960

Адвокатско друштво
ТРПЕНОСКИ

MK/T/ 2009/1060

АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт
импорт Скопје

MK/T/ 2009/874

Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни
и безалкохолни
пијалаци
ГРОЗД

MK/T/ 2009/868

Акционерско друштво за производство и
промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД
Скопје

MK/T/ 2009/833

АНГОР ДООЕЛ

MK/T/ 2009/961
MK/T/ 2009/962
MK/T/ 2009/963

(731) **АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз,
Друштво за производство на
препарати за нега на кожата
и трговија**
(210) МК/Т/ 2009/679

**АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз
Скопје**
МК/Т/ 2009/1078

АСАНИ РИЗАХ
МК/Т/ 2009/822

АТАНАСОВ Миле
МК/Т/ 2007/915

Барлакоски Божидар
МК/Т/ 2009/1247

**Блажевска Елеонора and
Цветковски Боби**
МК/Т/ 2009/783

Васко Кичевски
МК/Т/ 2009/452

**ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО
Скопје**
МК/Т/ 2009/941

**Винарска Визба,, Имако Вино”
Дооел**
МК/Т/ 2009/1225
МК/Т/ 2009/1226

ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.
МК/Т/ 2009/1082
МК/Т/ 2009/1083

**ГАЛАФАРМ дооел
Скопје**
МК/Т/ 2009/1127
МК/Т/ 2009/1128
МК/Т/ 2009/1129
МК/Т/ 2009/1130

ДТПЗ Савана ДОО
МК/Т/ 2009/1139
МК/Т/ 2009/1140

**Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1
ДООЕЛ**
МК/Т/ 2009/782
МК/Т/ 2009/780

**ДЕНАРИУС Д.О.О.Е.Л
ОХРИД**
МК/Т/ 2009/1005

(731) **Домника Пројеска and
Никола Пројески**
(210) МК/Т/ 2007/1184

ДПТУ „Рептил” ДООЕЛ
МК/Т/ 2009/800

ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ
МК/Т/ 2009/629

**ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје;
ДПТУ Диси ФЕШН ДООЕЛ Скопје and
ДПТУ Бисд КОМПАНИ ДООЕЛ
Скопје**
МК/Т/ 2009/976

ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ
МК/Т/ 2009/1073

**ДПТУ СТАДИОН-МАК ДОО
Струмица**
МК/Т/ 2009/754

**ДПТУ увоз-извоз Бренд Дизајн ДООЕЛ
Скопје**
МК/Т/ 2009/1002

**ДПУС Скајвингс интернационал Мк ДОО
Скопје**
МК/Т/ 2009/876

**Друштво за графичка дејност, трговија и
услуги
ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**
МК/Т/ 2009/1101

**Друштво за издаваштво, трговија и услуги
ТРИ ОКО ТРИ ДООЕЛ
Скопје**
МК/Т/ 2009/950

**Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Скопје**
МК/Т/ 2009/953
МК/Т/ 2009/954
МК/Т/ 2009/955
МК/Т/ 2009/956
МК/Т/ 2009/1035
МК/Т/ 2009/1036
МК/Т/ 2009/1037
МК/Т/ 2009/1038

**Друштво за консалтинг и понуда за
софтвер
РЕ-АКТИВ ДОО Скопје**
МК/Т/ 2009/484



(731) Друштво за консалтинг, трговија и услуги
НЕР КОНСАЛТИНГ ДОО
Скопје

(210) МК/Т/ 2009/938

Друштво за маркетинг
ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО
Скопје

МК/Т/ 2009/1253

МК/Т/ 2009/1254

Друштво за маркетинг, продукција и
услуги ПРОДУКЦИЈА СЦЕНА ДООЕЛ
Скопје

МК/Т/ 2009/1074

Друштво за менаџмент и
услуги ТАРБСМАК
ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/1141

Друштво за продукција, трговија и услуги
ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ
Скопје

МК/Т/ 2009/1080

МК/Т/ 2009/1081

Друштво за проектирање инженеринг и
трговија
ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово

МК/Т/ 2009/1059

Друштво за проектирање, производство и
монтажа на
челични конструкции и опрема, увоз-извоз
ФАКОМ - Скопје и скратен назив
на подносителот: ФАКОМ АД -
Скопје

МК/Т/ 2009/1102

МК/Т/ 2009/1103

Друштво за производство и трговија и
услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ
ДООЕЛ

МК/Т/ 2006/741

МК/Т/ 2006/742

Друштво за производство на индустриска
електроника
СИЕТО Звонко и
др.ДОО
Скопје

МК/Т/ 2009/1250

(731) Друштво за производство, меѓународен
транспорт,
шпедиција, трговија и услуги
МАСКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ
с.Драчево

(210) МК/Т/ 2009/891

Друштво за производство, промет и
услуги
ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ
ДООЕЛ

МК/Т/ 2008/1007

Друштво за производство, промет, услуги,
угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ
Скопје

МК/Т/ 2009/982

Друштво за производство, трговија и
меѓународен
транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ
увоз-извоз ДОО
Прилеп

МК/Т/ 2009/901

МК/Т/ 2009/902

Друштво за производство, трговија и
услуги
АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз-извоз
Гостивар

МК/Т/ 2009/932

Друштво за производство, трговија и
услуги
ГАЛА ФУДС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

МК/Т/ 2009/948

Друштво за производство, трговија и
услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

МК/Т/ 2009/921

МК/Т/ 2009/922

МК/Т/ 2009/923

МК/Т/ 2009/924

МК/Т/ 2009/925

МК/Т/ 2009/926

МК/Т/ 2009/927

МК/Т/ 2009/928

МК/Т/ 2009/929

МК/Т/ 2009/930

МК/Т/ 2009/931

Друштво за производство, трговија
и услуги
ЕАМ КОНФЕКЦИЈА
ДОО Штип,

МК/Т/ 2009/1185



(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕКОЛЕНД увоз-извоз ДООЕЛ
Скопје

(210) МК/Т/ 2009/826

Друштво за производство, трговија и услуги
КАНААН ДОО увоз извоз
Скопје

МК/Т/ 2009/699
МК/Т/ 2009/700
МК/Т/ 2009/701
МК/Т/ 2009/702
МК/Т/ 2009/703

Друштво за производство, трговија и услуги
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО
Скопје

МК/Т/ 2009/615
МК/Т/ 2009/1064
МК/Т/ 2009/1065

Друштво за производство, трговија и услуги
ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/1021

Друштво за транспорт и логистика
ГЕБРУДЕР ВАЈС ДООЕЛ Илинден
Скопје

МК/Т/ 2009/992

Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО
Скопје,

МК/Т/ 2009/1063

Друштво за трговија и услуги БЕСТ АГЕНТ
ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/886

Друштво за трговија и уметност
ПАВИА ДОО увоз извоз
Скопје

МК/Т/ 2009/1070
МК/Т/ 2009/1071

Друштво за трговија и услуги БИАНЦО
БЕЛЛО ДОО Скопје

МК/Т/ 2009/1009

Друштво за трговија и услуги ЛКМ ДОО
Скопје

МК/Т/ 2009/829

Друштво за трговија и услуги МАСТЕР
ИНТЕР ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/841

(731) Друштво за трговија и услуги РАВАГО ДООЕЛ
Скопје

(210) МК/Т/ 2009/599

Друштво за трговија и услуги
РИФЕНШТАЛ ДОО
Скопје,

МК/Т/ 2009/970

Друштво за трговија и услуги
СМАЈЛ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

МК/Т/ 2009/1138

Друштво за трговија и услуги
ТОБАКО ДОО
Скопје

МК/Т/ 2007/992

Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ
ДОО,

МК/Т/ 2009/1100

Друштво за трговија и услуги
УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз извоз
Скопје

МК/Т/ 2009/705

Друштво за трговија, застапништво и
концигнација
НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

МК/Т/ 2009/825

Друштво за трговија, производство и
услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/428

Друштво за трговија, производство,
услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО
а.д.

МК/Т/ 2009/1075

Друштво за трговија, угостителство и
услуги
Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ
Кичево

МК/Т/ 2009/1004

Друштво за трговија, услуги и
производство
ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000
Скопје

МК/Т/ 2009/957



(731) Друштво за туризам, промет, и услуги
УНИВЕРЗУ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје and
Друштво за туризам, промет и услуги
УНИВЕРЗУМ ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Скопје

(210) МК/Т/ 2009/854

Друштво за туризам, трговија и услуги
РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз-
извоз

МК/Т/ 2009/880

Друштво за угостителство, хотелиерство,
трговија и услуги "СОФКА ПАРК" ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

МК/Т/ 2009/1057

Друштво за услуги информации
АМСМ УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ
И ИНФОРМАЦИИ ДОО
-Скопје

МК/Т/ 2009/1023

Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија на
големо и мало
ДОО Павловски и други увоз-извоз
Скопје

МК/Т/ 2009/912

ДТУ НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/836

E! Entertainment Television,
Inc.

МК/Т/ 2007/542

ЕЛАСТИК спол.с.р.о.

МК/Т/ 2009/381

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/733

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД
СКОПЈЕ

МК/Т/ 2009/1030

Илиев Драган

МК/Т/ 2009/979

ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ
Скопје

МК/Т/ 2009/940

Корстјенс Интернационал БВ
(Corstjens International
BV)

МК/Т/ 2009/1274

(731) КОСМОФОН Услуги на
мобилна телефонија
АД Скопје

(210) МК/Т/ 2009/769

Л.Ј.М. дооел,

МК/Т/ 2009/1131

May Cheong Toy Products Factory Limited
(Hong Kong Company)

МК/Т/ 2009/1090

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД
Скопје

МК/Т/ 2009/1099

МК/Т/ 2009/1106

МК/Т/ 2009/1107

МК/Т/ 2009/1108

МК/Т/ 2009/1109

МК/Т/ 2009/1110

МК/Т/ 2009/1111

Македонски Телеком АД -
Скопје

МК/Т/ 2009/709

Макпрогрес ДОО

МК/Т/ 2009/906

МК/Т/ 2009/1003

МК/Т/ 2009/1066

МК/Т/ 2009/1251

МЕДИА ХАУС ДОО

МК/Т/ 2009/997

Мирјана Марковска

МК/Т/ 2009/310

Најдовски Зоран

МК/Т/ 2009/983

МК/Т/ 2009/984

НЕМО ЛБ

МК/Т/ 2009/633

Никола Лазовски

МК/Т/ 2009/879

Оптика Центар ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/1069

Охридија ДОО - Хотел „Сончева
Порта”

МК/Т/ 2009/1273

МК/Т/ 2009/1256

МК/Т/ 2009/1257

Пап Мирослав

МК/Т/ 2009/1098



(731) ПЗУ ПОПОСКИ

(210) МК/Т/ 2009/752

**Приватна Здравствена Установа Аптека
ПАНОВСКИ - Скопје**

МК/Т/ 2009/855

**ПРОДАКШН РЕПАБЛИК ДОО
Скопје**

МК/Т/ 2009/373

**Регионално здруженије на ОДГЛЕДУВАЧИ
НА ОВЦИ И
ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО од
Западна Македонија
Гостивар**

МК/Т/ 2009/813

**РЕМАКС НЕДВИЖНОСТИ
ДОО**

МК/Т/ 2009/1013

МК/Т/ 2009/1014

**Руен Интернешнал Технолоџис експорт -
импорт ДООЕЛ**

МК/Т/ 2007/1143

С енд Б Трејд Скопје

МК/Т/ 2009/572

**СЗД Електролуks-Палензовски Димче
Битола**

МК/Т/ 2009/1196

СКОВИН АД СКОПЈЕ

МК/Т/ 2009/808

**СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз
Скопје**

МК/Т/ 2007/860

**Соколовиќ П. Зоран and
Ташо Ташулов**

МК/Т/ 2008/1732

**Стопанска Банка АД-
Скопје**

МК/Т/ 2009/995

МК/Т/ 2009/996

**Т.Д Геопорм-Мирослав ДООЕЛ
Скопје**

МК/Т/ 2009/1062

**ТДПТУ КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
ДООЕЛ**

МК/Т/ 2009/579

(731) ТП МОНА ЛИЗА

(210) МК/Т/ 2009/815

**Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ -
СТаница за
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО -
Скопје**

МК/Т/ 2009/1022

**Трговско друштво за производство,
промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

МК/Т/ 2009/786

**Трговско радиодифузно друштво
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ
Скопје**

МК/Т/ 2009/911

ФАРМА Т+Т ДОО

МК/Т/ 2009/725

**Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје,
Ц.О.**

МК/Т/ 2009/1039

МК/Т/ 2009/773

МК/Т/ 2009/774

МК/Т/ 2009/775

МК/Т/ 2009/776

МК/Т/ 2009/1040

МК/Т/ 2009/1041

МК/Т/ 2009/1042

МК/Т/ 2009/772

МК/Т/ 2009/853

МК/Т/ 2009/718

МК/Т/ 2009/719

МК/Т/ 2009/1234

ФОРНЕТ ДОО Скопје

МК/Т/ 2009/818

ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/1137

**Штедилница ФУЛМ
доо, Скопје**

МК/Т/ 2009/965



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



- (111) **17094** (151) 17/05/2010
(210) ТМ 2002/445 (220) 12/06/2002
(181) 12/06/2012
(450) 30/06/2010
- (732) **Друштво за производство, трговија и услуги СУВАФИКС ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој-Џепчиште, МК**
- (540)

СУВАФИКС

- (510, 511)
(551) индивидуална
кл. **19** неметални градежни материјали

- (111) **17095** (151) 18/05/2010
(210) ТМ 2003/610 (220) 19/08/2003
(181) 19/08/2013
(450) 30/06/2010
- (732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited Dansom Lane , Hull , HU8 7DS ,, UK**
- (740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје**
- (540)

СТРЕПСИЛС

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** фармацевтски производи

- (111) **17046** (151) 20/04/2010
(210) ТМ 2005/34 (220) 19/01/2005
(181) 19/01/2015
(450) 30/06/2010
- (732) **Unilever N.V. Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL**
- (740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**
- (540)

WHITE ACTIVATOR

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** средства за нега на забите; паста за заби; немедицински течности за миене (освежување) на устата; немедицински тоалетни препарати; козметички комплети за забите
кл. **21** четки за заби, прибори и предмети за чистење и нега на забите, јазикот и непцата; чепкалки за заби, држачи за четки за заби и чепкалки за заби што не се од благородни метали, забен конец, тоалетни прибори

- (111) **17050** (151) 28/04/2010
(210) ТМ 2005/204 (220) 04/04/2005
(181) 04/04/2015
(450) 30/06/2010
- (732) **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДЕВНА - ЦИМЕНТ“ АД**
гр. Девна 9160, Промислена зона, ВГ
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**
- (540)

МАЕСТРО

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **1** сидови (средства против влага на сидовите) со исклучок на бои; бетон (производи за конзервирање на бетонот), со исклучок на бои и масла; конзервирање камен за градба (производи за конзервирање на каменот за градба), со исклучок на бои и масла; препарати за конзервирање керамички плочки, со исклучок на бои и масла; конзервирање тули (производи за конзервирање на тулите) со исклучок на бои и малса; лепила за плочки за обложување; цемент (металургија); цемент (маслен/малтер)
кл. **2** вар за белење (раствор); глазури (бои и лакови); заштитни препарати за метали; фотокопирање (тонери/црнила), за апарати и уреди за фотокопирање; печатарство (печатарски бои); сини бои (материјали за боене или бои); јапонски лак
кл. **19** малтер (градежни материјали); малтер (глед-маса); неметални, за градежни цели; печена тула; малтер (глед-маса); мозаици за градба; премаз од цемент; огноотпорни премази за цемент; сврзувачки раствор за градба; камења за градба; градежни материјали, неметални; малтер, за градежни цели; цемент

- (111) **17045** (151) 14/04/2010
(210) ТМ 2005/1042 (220) 28/12/2005
(181) 28/12/2015
(450) 30/06/2010
- (732) **Друштво за трговија и услуги МАСТЕР ИНТЕР ДООЕЛ**
бул. АВНОЈ бр.72, 1000 Скопје, МК

(540)

ТИП ТОП

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** млеко и млечни производи, масла и масти за јадење



(111) **17115** (151) 20/05/2010
 (210) ТМ 2006/222 (220) 23/02/2006
 (181) 23/02/2016
 (450) 30/06/2010

(732) **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**
1800 Century Park East Los Angeles, California
90067, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SKIN ACTIVATOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** крема за лице; крема за очи; и лосиони за тело, тематски козметички производи за лице и тело; лосиони, кремове, ѓелови, етерични масла, маски, препарати за чистење тонери, влажнати и чистачи за лице и тело; производи за нега на кожата

(111) **17073** (151) 05/05/2010
 (210) ТМ 2006/806 (220) 09/08/2006
 (181) 09/08/2016
 (450) 30/06/2010

(732) **Meggle AG,**
Megglestraß 6-12, 83512 Wasserburg, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
 ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела, зелена, сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млечни производи; путер и преработки од путер; сирење и преработки од сирење; намази или пасти на база на млечни производи замачкање на леб; производи од млеко и јогурт; масла и масти за јадење; подготовки од соја; готови десерти и слични млечни оброци; супи; шеќер за млеко, овошни или протеински концентрати за прехранбена индустрија; овошни сосови, мармелади, џемови, компоти; желеа

кл. **30** мајонези; сосови, вклучително преливи за салати додатоци; растителни сосови, мирудии; подготовки од соја; имено соја сос, мирудии на основа на соја; мајонези на основа на соја, замени за кафе на основа на соја; какао, чоколада,

чоколадни производи, пијалаци на чоколадна основа, леб и производи од леб, намази или премази со путер; тестенини и преработки; мраз; природни засладувачи; слаткарски производи

(111) **17062** (151) 30/04/2010
 (210) ТМ 2006/880 (220) 31/08/2006
 (181) 31/08/2016
 (450) 30/06/2010

(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MUSICLOAD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** електрични, електронски, оптички, како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола или апарати и инструменти за обука (се додека се вклучени во класата 09); апарати за снимање, пренос, обработка (процесуирање) и репродукција на звук, слика или податоци; машински читани носачи на податоци; автомати и механизми за автоматски уреди кои се задвижуваат со претходно уфрлување на парички; опрема и компјутери за обработка на податоци

кл. **16** печатарски производи, особено оверени и/или втиснати картички од картон или пластика; опрема за настава и обука (освен апарати); канцелариски прибор (освен мебел)

кл. **35** услуги на огласување и управување со работење

кл. **36** финансиски работи; управување со недвижности

кл. **38** телекомуникации; управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за радио и телевизија

кл. **42** компјутерско програмирање; услуги на база на податоци, особено услуги на изнајмување време на пристап до базите на податоци и управување со база на податоци како и собирање и добавување податоци, вести и информации; услуги на изнајмување врзано за опрема за обработка на податоци и компјутери; услуги на проектирање и планирање опрема за телекомуникации

(111) **17113** (151) 20/05/2010
 (210) ТМ 2007/364 (220) 30/04/2007
 (181) 30/04/2017
 (450) 30/06/2010

(732) **Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)**

100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алатки; мотори и мапини (освен возила за земјиште); компоненти за трансмисија и работа на машини (освен за возила за земјиште); земјоделски уреди поинакви од оние за рачна работа; машинерија за отстранување на земја; вентилирање на земја, чување на материјал, конструкција, копање, израмнување, сечење шуми и делови и дополненија за истите; мотори за индустриски, водени и други апликации и нивни делови; машини за генератори и генераторски сетови и делови за нив; масло, гас и филтри за мотори и машини; генератори и генераторски сетови за снабдување со електрична енергија

кл. 9 научни, наутички, оптички, истражувачки, тежински, мерни, сигнални, проверувачки, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за одржување, свртување, трансформирање, акомулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарати за запишување, трансмисија или репродукција на звук или слики; носачи на магнетски записи, дискови за снимање; сметачки машини, опрема за процесуирање на податоци и компјутери; електрични и електронски апарати и инструменти; апарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слики; носачи на магнетски записи; опрема за процесуирање на податоци; апарати и инструменти за мерење и тестирање; апарати за мониторирање и екрани; дијагностички апарати и инструменти; апарати и инструменти за тежина; индикатори, вентили и останато за притисок и температура; компјутерски хардвер и софтвер; контролни единици; операторски интерфејси; сигурносна опрема; ГПС опрема; опрема за повторување на операции, контрола и мониторирање на движење на земјата, состојба на земјата, чување на материјалот, конструкција, копање, рамнење, земјоделски и шумски возила, опрема и машинерија, машини, опрема за генерирање на моќност и камиони за патишта кои не се автопатишта; батерии и полначи на батерии; кабли, прекинувачи и свртници; радија; телекомуникациска опрема; очила; очила за сонце; игри на ЦД-ром; делови и дополнувања за се погоре наведено, вклучено во класата 9

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; возила за движење на земјата; вентилирање на земјата, конструкција, чување материјали, копање, рамнење, земјоделство и шумарство; камион со ножици; двигатели на палети; локомотиви; земјоделски трактори; машини за сувоземни возила; трансмисија на сувоземни возила; структурални делови, делови за поправање и замена на се горе наведено

кл. 35 рекламирање; деловно управување; деловна администрација; работа на канцеларии;

деловно управување и консултации; одредби од деловни информации; операции за дистрибуција на производи и управувачки услуги; логистички консултативни услуги, вклучувајќи снабдување на синџири со дизајн и управување; маркетиншки услуги; компилација и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; управување и компилација со компјутерски бази на податоци; услуги за малопродажба и изнајмување за продавници; он-лајн услуги за малопродажба; услуги за малопродажба; обезбедување пребарувачки компјутерски бази на податоци, веб-страници и он-лајн информативни услуги што се однесуваат на купување, наем, финансирање, поправка и одржување на отстранување на земја, одржување, чување на материјалот, конструкција, копање, рамнење, земјоделски и шумски возила, опрема и машинерија, машини и опрема за генерирање на снагата

кл. 36 осигурување; финансии; монетарни прашања; прашања за недвижности; финансиски услуги; финансиски услуги на управување; издавање на осигурувања за долг; инвестициони услуги; осигурителни услуги; кредитни услуги; гаранциски услуги

кл. 37 конструкција на згради; поправка; инсталациски услуги; услуга, одржување и поправка на земјоделски и шумски возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за генерирање на енергијата и нивни контролни единици за поместување, одржување, копање и рамнење на земја; инсталација, одржување и поправка на машинерија; изнајмување земјоделски и шумски возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за генерирање на енергијата и нивни контролни единици за поместување, одржување, копање и рамнење на земјата; повторна изработка на машини, трансмисии, компоненти за енергија на возови, единици за генерирање на енергија, сувоземни возила, машини за поместување и одржување на земја, машинерија за чување материјал, земјоделска машинерија, опрема за рамнење и конструкција, електронски компоненти на горното и електронски корисници

кл. 42 научни технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со тоа; индустриски анализи и услуги за истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги; инжењерство и технички консултации; компјутерско програмирање; обезбедување софтвер што не се симнува он-лајн; дизајн на компјутеризирани информациски системи; тестирање и инспекција на мотори и машинерија; тестирање, дијагноза, контрола, калибрација и мониторирање на земјоделски и шумски возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за генерирање на енергијата, работни позиции, машински делови, камиони, делови за камиони и работа на машини преку компјутерски мрежи и интернет за поместување на земјата, одржување на земјата, чување на материјалот, конструкција, копање, рамнење; одржување и анализи на податоци преку компјутерски мрежи и интернет; откривање грешки на компјутерски хардвер и софтвер



- (111) **17114** (151) 20/05/2010
 (210) TM 2007/365 (220) 30/04/2007
 (181) 30/04/2017
 (450) 30/06/2010
- (732) **Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)**
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

CATERPILLAR

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **7** машини и машински алатки; мотори и мапини (освен возила за земјиште); компоненти за трансмисија и работа на машини (освен за возила за земјиште); земјоделски уреди поинакви од оние за рачна работа; машинерија за отстранување на земја; вентилирање на земја, чување на материјал, конструкција, копање, израмнување, сечење шуми и делови и дополненија за истите; мотори за индустриски, водени и други апликации и нивни делови; машини за генератори и генераторски сетови и делови за нив; масло, гас и филтри за мотори и машини; генератори и генераторски сетови за снабдување со електрична енергија

кл. **9** научни, наутички, оптички, истражувачки, тежински, мерни, сигнални, проверувачки, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за одржување, свртување, трансформирање, акомулирање, регулирање или контролирање на електричната енергија; апарати за запишување, трансмисија или репродукција на звук или слики; носачи на магнетски записи, дискови за снимање; сметачки машини, опрема за процесуирање на податоци и компјутери; електрични и електронски апарати и инструменти; апарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слики; носачи на магнетски записи; опрема за процесуирање на податоци; апарати и инструменти за мерење и тестирање; апарати за мониторирање и екрани; дијагностички апарати и инструменти; апарати и инструменти за тежина; индикатори, вентили и останато за притисок и температура; компјутерски хардвер и софтвер; контролни единици; операторски интерфази; сигурносна опрема; ГПС опрема; опрема за повторување на операции, контрола и мониторирање на движење на земјата, состојба на земјата, чување на материјалот, конструкција, копање, рамнење, земјоделски и шумски возила, опрема и машинерија, машини, опрема за генерирање на моќност и камиони за патишта кои не се автопатишта; батерии и полначи на батерии; кабли, прекинувачи и свртници; радија; телекомуникациска опрема; очила; очила за сонце; игри на ЦД-ром; делови и дополнувања за се погоре наведено, вклучено во класата 9

кл. **12** возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; возила за движење на земјата;

вентилирање на земјата, конструкција, чување материјали, копање, рамнење, земјоделство и шумарство; камион со ножици; двигатели на палети; локомотиви; земјоделски трактори; машини за сувоземни возила; трансмисија на сувоземни возила; структурални делови, делови за поправање и замена на се горе наведено

кл. **35** рекламирање; деловно управување; деловна администрација; работа на канцеларии; деловно управување и консултации; одредби од деловни информации; операции за дистрибуција на производи и управувачки услуги; логистички консултативни услуги, вклучувајќи снабдување на синџири со дизајн и управување; маркетиншки услуги; компилација и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; управување и компилација со компјутерски бази на податоци; услуги за малопродажба и изнајмување за продавници; он-лајн услуги за малопродажба; услуги за малопродажба; обезбедување пребарувачки компјутерски бази на податоци, веб-страници и он-лајн информативни услуги што се однесуваат на купување, наем, финансирање, поправка и одржување на отстранување на земја, одржување, чување на материјалот, конструкција, копање, рамнење, земјоделски и шумски возила, опрема и машинерија, машини и опрема за генерирање на снагата

кл. **36** осигурување; финансии; монетарни прашања; прашања за недвижности; финансиски услуги; финансиски услуги на управување; издавање на осигурувања за долг; инвестициони услуги; осигурителни услуги; кредитни услуги; гаранциски услуги

кл. **37** конструкција на згради; поправка; инсталационски услуги; услуга, одржување и поправка на земјоделски и шумски возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за генерирање на енергијата и нивни контролни единици за поместување, одржување, копање и рамнење на земја; инсталација, одржување и поправка на машинерија; изнајмување земјоделски и шумски возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за генерирање на енергијата и нивни контролни единици за поместување, одржување, копање и рамнење на земјата; повторна изработка на машини, трансмисии, компоненти за енергија на возови, единици за генерирање на енергија, сувоземни возила, машини за поместување и одржување на земја, машинерија за чување материјал, земјоделска машинерија, опрема за рамнење и конструкција, електронски компоненти на горното и електронски корисници

кл. **42** научни технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со тоа; индустриски анализи и услуги за истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги; инжењерство и технички консултации; компјутерско програмирање; обезбедување софтвер што не се симнува он-лајн; дизајн на компјутеризирани информациски системи; тестирање и инспекција на мотори и машинерија; тестирање, дијагноза, контрола, калибрација и мониторирање на земјоделски и шумски

возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за генерирање на енергијата, работни позиции, машински делови, камиони, делови за камиони и работа на машини преку компјутерски мрежи и интернет за поместување на земјата, одржување на зџмјата, чување на материјалот, конструкција, копање, рамнење; одржување и анализи на податоци преку компјутерски мрежи и интернет; откривање грешки на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17117 (151) 20/05/2010
(210) ТМ 2007/1064 (220) 05/11/2007
(181) 05/11/2017
(450) 30/06/2010

(732) ТД за промет и услуги „СТОБИ КЕЈ ДОО“
Скопје

ул. „Кеј 13-ти Ноември“ б.б. Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. „Маршал Тито“
бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

кл. 42 научни и индустриски истражувања,
изработка на програми за компјутери

кл. 43 подготвување храна и пијалаци, услуги за
привремено сместување,

кл. 44 медицински и хигиенска помош и
разувавање, ветерини и земјоделски услуги

кл. 45 правни услуги

(111) 17119 (151) 20/05/2010
(210) ТМ 2007/1065 (220) 05/11/2007
(181) 05/11/2017
(450) 30/06/2010

(732) Домника Пројеска and Никола Пројески

Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, МК and ул.
Томе Никле бр.12 Крушево, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ТОШЕ ПРОЕСКИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, абразиви /средства
за брусење/, алишта (производи за закиснување
алишта), алишта (синило за алишта); алишта
(средства за парфимирање на алиштата), амбра /
парфимерија/, амонијак користен како средство за
миење, анисово дрво (етерични масла од анисово
дрво), аромати, бадемов сапун, бадемово масло,
бадемово масло за козметичка употреба, белење
(сода за белење), белење (соли за белење),
белила /декопоранти за козметичка употреба/, бои
(производи за отстранување бои), бои (средства
за отстранување бои), бои за тоалетна употреба,
брада (антисептички камења за бричење брада),
брада (бои за брада), брада (сапуни за брада),
бричење (паста за ремени за бричење), бричење
(производи за бричење, брусно платно, веѓи
(козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за
веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за
заврстување на вештачки мустаќ, бради и коса),
дезодоранси за лична употреба /парфимерија/,
дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти,
екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични
екстракти /есенции/, етерични масти, забни
протези, закиснување алишта, избелување,
јасмин, капење (козметички препарати за капење),
капење (соли за капење) не се за медицинска
употреба, кожа (козметички производи за нега на
кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (производи за
заштита на кожата), козметика, козметички бои,
козметички креми, козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони), козметички
прибор, колонска вода, коса (бои за коса), креми
за кожа, креми за козметичка употреба, лак за
нокти, лосион за козметичка употреба, маски
за убавина, масла за парфимерија, мириси /
парфеми/, мошус /парфимерија/, нега на уста,
смекнувачи, освежување (сапуни за освежување),
памук за козметичка употреба, перење (средства
за перење), парфимериски производи, средства за
полирање, пудра за шминкање, сапуни, слабеење
(козметички препарати за слабеење), сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, чевли (креми за чевли), шампони
кл. 4 индустриски масла и масти, мазира,
соединенија за собирање прашина со



навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали и материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, средства за огномет

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 музички инструменти, армоника (мала шестоаголна армоника за танго оркестри), армоника, басови /музички инструменти/, виоли, виолини, гајди, дипли /музички инструменти/, гитари, гонгови, гудала (жици за гудала), гудала (стапови за гудала), гудала (штипки за гудала за музички инструменти), дупчени музички инструменти, електрична музика, жици (жичани инструменти) /музика/, жици за музички инструменти, свечалки /музички инструменти/, кариљони /инструменти/, кастањети, кинесни шапки /инструменти/, клавир, клавир (жици за инструменти), клавири (клавиши за инструменти),

клавиши за музички инструменти, кларинети, клучеви за затегнување на жиците на гудачки инструменти, кобилики за инструменти, кожа за тапани, контрабас, ксилофони, лири, мали армоника, мали оргули, мандолини, механички клавири, музика (вентили за музички инструменти), музички вилушки, музички инструменти, музички кутии, музички ленти, ногарки за тимпани, нотни бележници, обои, окарини, оргули, палки за тапани, педали за музички инструменти, писки за труби, ритам, рогови, свирки, тамбуриња, там-там, тапанарски стаплиња, тапани, тимпани, трепкалки, триангл, тромбони, труби, усни армоника, флејти, футроли за музички инструменти, хармоники, харфи, харфи (жици за харфа), хорови, цимбала /чинели/, цитри

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки автомобили, едра, вреки и торби кои не, се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материи), сурови текстилни влакнести материи

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети (не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено вошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, бадемов пијалак, безалкохолни овошни екстракти, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани пијалаци, ѓумбир, концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води (производи за подготвување минерални води), минерални води /пијалаци/, мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пиво, пивска мошт, пијалаци (концентрати на екстракти за подготвување пијалаци), пијалаци (состојки и сирупи за подготвување пијалаци), пијалаци на база на сурутки, салсапарија /безалкохолна напивка/, селтз вода, слад, сода-вода, сокод маки трупки, сокови од растенија, хмел, шербет

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје, аперитиви, арак /вид ликер од роза, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктели, курасао, лике од анис, ликер од анис /сладок/, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, пијалок од троп, ракија, ракија од круши, саке /пиво од ориз/, смрекова ракија /клека/, црешова ракија

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит, бурмут, запалки за пушачи, јантар за чибуче или цигари, кибрит, кибрит /кутии за кибрит/ не се од благородни метали, кремен - запалка, кутии за пури /не се од благородни метали/, лулиња, лулиња (стругали за чистење лулиња), мали цигари, пепелници за пушачи, пушачи (прибор за пушачи), садови за тутун, сечачи за цигари,

снопчиња хартија за цигари, статив за луле, стругало за чистење лулиња, треба за пушење, тутун, тутун за џвакање, тутун за шмркање, тутун - кеси, филтери за цигари, цигаралаци, цигари, цигари, џебни апарати за виткање цигари, чибуци за цигари

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми, телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава спортски и културни активности, академии, вариетети, видео ленти (изнајмување и производство на видео ленти), детски градинки, дискотеки, допишување, забавни паркови, здравствени клубови /нега на физичкото здравје/, зоолошки градини, игри за пари, изложби, изнајмување стадиони, кампови за летување, кампови за спортско усовршување, кино - студио, кино сали, клубови, книги, коцкариници, конференции, конгреси, модни агенции за уметници, натпревари, одгледувачки заводи, оркестри (услуги кои ги даваат оркестрите), патувачки библиотеки, педагошки опити, практично обучување, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари, симпозиуми, слободно време, спортска опрема, јасли за деца, јавни бањи, клиника, клубови за средби, кремирање, лиценци за интелектуална сопственост, маникирски услуги, облека (изнајмување облека), одморалишта, оптички услуги, пансиони, придружба, турска бања, фотографија, фризерски салони, хороскопи, интернат

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, барови, гостилници, хотелски услуги, кафеани, кампови, кантини, кафани - ресторани, летувалишта, пансиони, привремено сместување, ресторани за брзо и постојано послужување, ресторани за самопослужување, стари лица (установи за



сместување стари лица)/старски домови/

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството, клиника, масажа, санаториуми, медицински услуги, негуватели на болни лица, породување, физиотерапија, хирургија, салони за убавина, банки за крв, диспанзери

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 17120 (151) 20/05/2010
(210) ТМ 2007/1066 (220) 05/11/2007
(181) 05/11/2017
(450) 30/06/2010

(732) Домника Пројеска and Никола Пројески
Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, МК and ул. Томе Никле бр.12 Крушево, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TOSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, абразиви / средства за брусене/, алишта (производи за закиснување алишта), алишта (синило за алишта); алишта (средства за парфимирање на алиштата), амбра /парфимерија/, амонијак користен како средство за миење, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), аромати, бадемов сапун, бадемово масло, бадемово масло за козметичка употреба, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти за козметичка употреба/, бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување бои), бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (паста за ремени за бричење), бричење (производи за бричење, брусно платно, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти, екстракти од цвеќе / парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, забни протези, закиснување алишта, избелување, јасмин, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за

кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (производи за заштита на кожата), козметика, козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички прибор, колонска вода, коса (бои за коса), креми за кожа, креми за козметичка употреба, лак за нокти, лосион за козметичка употреба, маски за убавина, масла за парфимерија, мириси /парфеми/, мошус /парфимерија/, нега на уста, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), памук за козметичка употреба, перење (средства за перење), парфимериски производи, средства за полирање, пудра за шминкање, сапуни, слабеење (козметички препарати за слабеење), сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, чевли (креми за чевли), шампони

кл. 4 индустриски масла и масти, мазира, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали и материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, средства за огномет

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 музички инструменти, армоника (мала шестоаголна армоника за танго оркестри), армоника, басови /музички инструменти/, виоли, виолини, гајди, дупли /музички инструменти/, гитари, гонгови, гудала (жици за гудала), гудала (стапови за гудала), гудала (штипки за гудала за музички инструменти), дупчени музички инструменти, електрична музика, жици (жичани инструменти) /музика/, жици за музички инструменти, свечалки /музички инструменти/, карилјони /инструменти/, каскањети, кинесни шапки /инструменти/, клавир, клавир (жици за инструменти), клавири (клавиши за инструменти), клавиши за музички инструменти, кларинети, клучеви за затегнување на жиците на гудачки инструменти, кобилики за инструменти, кожа за тапани, контрабас, ксилофони, лири, мали армоника, мали оргули, мандолини, механички клавири, музика (вентили за музички инструменти), музички вилушки, музички инструменти, музички кутии, музички ленти, ногарки за тимпани, нотни бележници, обои, окарини, оргули, палки за тапани, педали за музички инструменти, писки за труби, ритам, рогови, свирки, тамбуриња, там-там, тапанарски стаплиња, тапани, тимпани, трепкалки, триангл, тромбони, труби, усни армоника, флејти, футроли за музички инструменти, хармоника, харфи, харфи (жици за харфа), хорови, цимбала /чинели/, цитри

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки автомобили, едра, вреки и торби кои не, се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 килими, рогозини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети(не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено вошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, бадемов пијалак, безалкохолни овошни екстракти, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани пијалаци, ѓумбир, концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води (производи за подготвување минерални води), минерални води /пијалаци/, мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пиво, пивска мошт, пијалаци (концентрати на екстракти за подготвување пијалаци), пијалаци (состојки и сирупи за подготвување пијалаци),



пијалаци на база на сурутки, салсапарија / безалкохолна напивка/, селтз вода, слад, сода-вода, сокод маки трупки, сокови од растенија, хмел, шербет

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво), алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје, аперитиви, арак /вид ликер од роза, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктейли, курасао, лике од анис, ликер од анис /сладоќ/, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, пијалок од троп, ракија, ракија од круши, саке / пиво од ориз/, смрекова ракија /клека/, црешова ракија

кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит, бурмут, запалки за пушачи, јантар за чибуче или цигари, кибрит, кибрит /кутии за кибрит/ не се од благородни метали, кремен - запалка, кутии за пури /не се од благородни метали/, лулиња, лулиња (стругали за чистење лулиња), мали цигари, пепелници за пушачи, пушачи (прибор за пушачи), садови за тутун, сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, статив за луле, стругало за чистење лулиња, треба за пушење, тутун, тутун за цваќање, тутун за шмркање, тутун - кеси, филтери за цигари, цигаралаци, цигари, цигари, џебни апарати за виткање цигари, чибучи за цигари

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монец-тарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** телекомуникации, електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми, телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **40** обработка на материјали

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава спортски и културни активности, академии, вариетети, видео ленти (изнајмување и производство на видео ленти), детски градинки, дискотеки, допишување, забавни паркови, здравствени клубови /нега на физичкото здравје/, зоолошки градини, игри за пари, изложби, изнајмување стадиони, кампови за летување, кампови за спортско усовршување, кино - студио, кино сали, клубови, книги, коцкариници, конференции, конгреси, модни агенции за уметници, натпревари, одгледувачки заводи,

оркестри (услуги кои ги даваат оркестрите), патувачки библиотеки, педагошки опити, практично обучување, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари, симпозиуми, слободно време, спортска опрема, јасли за деца, јавни бањи, клиники, клубови за средби, кремирање, лиценци за интелектуална сопственост, маникирски услуги, облека (изнајмување облека), одморалишта, оптички услуги, пансиони, придружба, турска бања, фотографија, фризерски салони, хороскопи, интернати

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувња и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, барови, гостилници, хотелски услуги, кафеани, кампови, кантини, кафани - ресторани, летувалишта, пансиони, привремено сместување, ресторани за брзо и постојано послужување, ресторани за самопослужување, стари лица (установи за сместување стари лица)/старски домови/

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството, клиники, масажа, санаториуми, медицински услуги, негуватели на болни лица, породување, физиотерапија, хирургија, салони за убавина, банки за крв, диспанзери

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 17121	(151) 20/05/2010
(210) ТМ 2007/1067	(220) 05/11/2007
	(181) 05/11/2017
	(450) 30/06/2010

(732) **Домника Пројеска and Никола Пројески**
Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, МК and ул. Томе Никле бр.12 Крушево, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ТОШЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, абразиви /средства за брусење/, алишта (производи за заокиснување алишта), алишта (синило за алишта);

алишта (средства за парфимирање на алиштата), амбра /парфимерија/, амонијак користен како средство за миене, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), аромати, бадемов сапун, бадемово масло, бадемово масло за козметичка употреба, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти за козметичка употреба/, бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување бои), бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (паста за ремени за бричење), бричење (производи за бричење, брусно платно, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти, екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, забни протези, закиснување алишта, избелување, јасмин, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за честење на кожата), кожа (производи за заштита на кожата), козметика, козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички прибор, колонска вода, коса (бои за коса), креми за кожа, креми за козметичка употреба, лак за нокти, лосион за козметичка употреба, маски за убавина, масла за парфимерија, мириси /парфеми/, мошус /парфимерија/, нега на уста, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), памук за козметичка употреба, перење (средства за перење), парфимериски производи, средства за полирање, пудра за шминкање, сапуни, слабеење (козметички препарати за слабеење), сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, чевли (креми за чевли), шампони

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали и материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили, експлозивни, средства за огномет

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 музички инструменти, армоника (мала шестоаголна армоника за танго оркестри), армоника, басови /музички инструменти/, виоли, виолини, гајди, дипли /музички инструменти/, гитари, гонгови, гудала (жици за гудала), гудала (стапови за гудала), гудала (штипки за гудала за музички инструменти), дупчени музички инструменти, електрична музика, жици (жичани инструменти) /музика/, жици за музички инструменти, свечалки /музички инструменти/, кариљони /инструменти/, каскањети, кинесни шапки /инструменти/, клавир, клавир (жици за инструменти), клавири (клавиши за инструменти), клавиши за музички инструменти, кларинети, клучеви за затегнување на жиците на гудачки инструменти, кобилики за инструменти, кожа за тапани, контрабас, ксилофони, лири, мали армоника, мали оргули, мандолини, механички клавири, музика (вентили за музички инструменти), музички вилушки, музички инструменти, музички кутии, музички ленти, ногарки за тимпани, нотни бележници, обои, окарини, оргули, палки за тапани, педали за музички инструменти, писки за труби, ритам, рогови, свирки, тамбуриња, там-там, тапанарски стаплиња, тапани, тимпани, трепкалки, триангл, тромбони, труби, усни армоника, флејти, футроли за музички инструменти, хармоники, харфи, харфи (жици за харфа), хорови, цимбала /чинели/, цитри

кл. 16 хартија, картон и производите од нив



што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **17** каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **19** неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. **21** куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. **22** јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки автомобили, едра, вреки и торби кои не, се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. **23** предено и конец за текстил

кл. **24** текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **26** тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. **27** килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети (не се од текстил)

кл. **28** игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено вошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, бадемов пијалак, безалкохолни овошни екстракти, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани пијалаци, ѓумбир, концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води (производи за подготвување минерални води), минерални води /пијалаци/, мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пиво, пивска мошт, пијалаци (концентрати на екстракти за подготвување пијалаци), пијалаци (состојки и сирупи за подготвување пијалаци), пијалаци на база на сурутки, салсапариа /безалкохолна напивка/, селтз вода, слад, сода-вода, сокод маки трупки, сокови од растенија, хмел, шербет

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво), алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје, аперитиви, арак /вид ликер од роза, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктели, курасао, лике од анис, ликер од анис /сладок/, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/, пијалок од троп, ракија, ракија од круши, саке /пиво од ориз/, смрекова ракија /клека/, црешова ракија

кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит, бурмут, запалки за пушачи, јантар за чибуче или цигари, кибрит, кибрит /кутии за кибрит/ не се од благородни метали, кремен - запалка, кутии за пури /не се од благородни метали/, лулиња, лулиња (стругали за чистење лулиња), мали цигари, пепелници за пушачи, пушачи (прибор за пушачи), садови за тутун, сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, статив за луле, стругало за чистење лулиња, треба за пушење, тутун, тутун за џвакање, тутун за шмркање, тутун - кеси, филтери за цигари, цигаралаци, цигари, цигари, џебни апарати за виткање цигари, чибучи за цигари

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** телекомуникации, електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување

апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграмми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграмми, телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава спортски и културни активности, академии, вариетети, видео ленти (изнајмување и производство на видео ленти), детски градинки, дискотеки, допишување, забавни паркови, здравствени клубови /нега на физичкото здравје/, зоолошки градини, игри за пари, изложби, изнајмување стадиони, кампови за летување, кампови за спортско усовршување, кино - студио, кино сали, клубови, книги, коцкариници, конференции, конгреси, модни агенции за уметници, натпревари, одгледувачки заводи, оркестри (услуги кои ги даваат оркестрите), патувачки библиотеки, педагошки опити, практично обучување, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари, симпозиуми, слободно време, спортска опрема, јасли за деца, јавни бањи, клиннки, клубови за средби, кремирање, лиценци за интелектуална сопственост, маникирски услуги, облека (изнајмување облека), одморалишта, оптички услуги, пансионии, придружба, турска бања, фотографија, фризерски салони, хороскопи, интернат

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувња и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, барови, гостилници, хотелски услуги, кафеани, кампови, кантини, кафани - ресторани, летувалишта, пансионии, привремено сместување, ресторани за брзо и постојано послужување, ресторани за самопослужување, стари лица (установи за сместување стари лица)/старски домови/

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството, клиннки, масажа, санаториуми, медицински услуги, негуватели на болни лица, породување, физиотерапија, хирургија, салони за убавина, банки за крв, диспанзери

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 17118 (151) 20/05/2010
(210) ТМ 2007/1068 (220) 05/11/2007
(181) 05/11/2017
(450) 30/06/2010

(732) Домника Пројеска and Никола Пројески

Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, МК and ул. „Томе Никле“ бр.12 Крушево, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TOSE PROESKI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, абразиви /средства за брусене/, алишта (производи за зациснување алишта), алишта (синило за алишта); алишта (средства за парфимирање на алиштата), амбра /парфимерија/, амонијак користен како средство за миене, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), аромати, бадемов сапун, бадемово масло, бадемово масло за козметичка употреба, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти за козметичка употреба/, бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување бои), бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (паста за ремени за бричење), бричење (производи за бричење, брусно платно, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти, екстракти од цвеќе / парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, забни протези, зациснување алишта, избелување, јасмин, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (производи за заштита на кожата), козметика, козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички прибор, колонска вода, коса (бои за коса), креми за кожа, креми за козметичка употреба, лак за нокти, лосион за козметичка употреба, маски за убавина, масла за парфимерија, мириси /парфеми/, мошус /парфимерија/, нега на уста, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), памук за козметичка употреба, перење (средства за перење), парфимериски производи, средства за полирање, пудра за шминкање, сапуни, слабеење



(козметички препарати за слабеење), сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, чевли (креми за чевли), шампони

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали и материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, средства за огномет

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 музички инструменти, армоника (мала шестоаголна армоника за танго оркестри), армоника, басови /музички инструменти/, виоли, виолини, гајди, дипли /музички инструменти/,

гитари, гонгови, гудала (жици за гудала), гудала (стапови за гудала), гудала (штипки за гудала за музички инструменти), дупчени музички инструменти, електрична музика, жици (жичани инструменти) /музика/, жици за музички инструменти, свечалки /музички инструменти/, карилјони /инструменти/, каскањети, кинесни шапки /инструменти/, клавир, клавир (жици за инструменти), клавири (клавиши за инструменти), клавиши за музички инструменти, кларинети, клучеви за затегнување на жиците на гудачки инструменти, кобилики за инструменти, кожа за тапани, контрабас, ксилофони, лири, мали армоника, мали оргули, мандолини, механички клавири, музика (вентили за музички инструменти), музички вилушки, музички инструменти, музички кутии, музички ленти, ногарки за тимпани, нотни бележници, обои, окарини, оргули, палки за тапани, педали за музички инструменти, писки за труби, ритам, рогови, свирки, тамбуриња, там-там, тапанарски стаплиња, тапани, тимпани, трепкалки, триангл, тромбони, труби, усни армоника, флејти, футроли за музички инструменти, хармоники, харфи, харфи (жици за харфа), хорови, цимбала /чинели/, цитри

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за заптисување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори,

настрешници од платно, надворешни навлаки автомобили, едра, вреќи и торби кои не, се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети (не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено вошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, бадемов пијалак, безалкохолни овошни екстракти, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани пијалаци, ѓумбир, концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води (производи за подготвување минерални води), минерални води /пијалаци/, мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пиво, пивска мошт, пијалаци (концентрати на екстракти за подготвување пијалаци), пијалаци (состојки и сирупи за подготвување пијалаци), пијалаци на база на сурутки, салсапариија /безалкохолна напивка/, селтз вода, слад, сода-вода, сокод маки трупки, сокови од растенија, хмел, шербет

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје, аперитиви, арак /вид ликер од роза, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктели, курасао, лике од анис, ликер од анис /сладок/, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалок од вода и мед/,

пијалок од троп, ракија, ракија од круши, саке / пиво од ориз/, смрекова ракија /клека/, црешова ракија

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит, бурмут, запалки за пушачи, јантар за чибуче или цигари, кибрит, кибрит /кутии за кибрит/ не се од благородни метали, кремен - запалка, кутии за пури /не се од благородни метали/, лулиња, лулиња (стругали за чистење лулиња), мали цигари, пепелници за пушачи, пушачи (прибор за пушачи), садови за тутун, сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, статив за луле, стругало за чистење лулиња, треба за пушење, тутун, тутун за џвакање, тутун за шмркање, тутун - кеси, филтери за цигари, цигаралаци, цигари, цигари, џебни апарати за виткање цигари, чибуци за цигари

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми, телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава спортски и културни активности, академии, вариетети, видео ленти (изнајмување и производство на видео ленти), детски градинки, дискотеки, допишување, забавни паркови, здравствени клубови /нега на физичкото здравје/, зоолошки градини, игри за пари, изложби, изнајмување стадиони, кампови за летување, кампови за спортско усовршување, кино - студио, кино сали, клубови, книги, коцкариници, конференции, конгреси, модни агенции за уметници, натпревари, одгледувачки заводи, оркестри (услуги кои ги даваат оркестрите), патувачки библиотеки, педагошки опити, практично обучување, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари, симпозиуми, слободно време, спортска опрема, јасли за деца, јавни бањи, клиника, клубови за средби, кремирање, лиценци за интелектуална сопственост, маникирски услуги, облека (изнајмување облека), одморалишта, оптички услуги, пансиони, придружба, турска бања, фотографија, фризерски салони, хороскопи, интернат

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања



и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, барови, гостилници, хотелски услуги, кафеани, кампови, кантини, кафани - ресторани, летувалишта, пансиони, привремено сместување, ресторани за брзо и постојано послужување, ресторани за самопослужување, стари лица (установи за сместување стари лица)/старски домови/

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството, клиники, масажа, санаториуми, медицински услуги, негуватели на болни лица, породување, физиотерапија, хирургија, салони за убавина, банки за крв, диспанзери

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **17044** (151) 09/04/2010
(210) ТМ 2007/1098 (220) 12/11/2007
(181) 12/11/2017
(450) 30/06/2010

(732) **DANJAQ, LLC**

Yahoo Center, 2400 Broadway Street, Suite 310, Santa Monica, CA 90404, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

BOND GIRL 007

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** мирис, козметички и тоалетни производи, имено, тоалетна вода, парфем, лосион за тело, пудра за тело, гел за туширање, миризлив спреј за тело, течен сапун, пена за бања, балсам за усни, крема за раце, кармин

(111) **17071** (151) 04/05/2010
(210) ТМ 2007/1142 (220) 26/11/2007
(181) 26/11/2017
(450) 30/06/2010

(732) **Руен Интернешнал Технолоџис експорт - импорт ДООЕЛ**
ул. 29 Ноември бр. 32 Кочани, МК

(540)

SPEED UP YOUR BUSINESS

(591) сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** машини и машински алати, мотори и погонски машини, машински спојници и трансмисински елементи, земјоделски направи, инкубатори за јајца

кл. **12** возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. **40** обработка на материјали

(111) **17116** (151) 20/05/2010
(210) ТМ 2008/286 (220) 18/03/2008
(181) 18/03/2018
(450) 30/06/2010

(732) **ACCOR**

2 rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, FR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** печатени материјали, книги, весници, магазини, брошури, списанија, постери, фотографии, канцелариски прибор, салфети за на маса или тоалетна хартија, подметнувачи (за чаши) и подметнувачи за пивски чаши, подметнувачи за на маса и хартиени подметнувачи за јадење, ленени и хартиени подметнувачи за на маса, вреќички и кесички (обвивки, торбички) од хартија или пластика за пакување

кл. **39** патни информации, организации и резервации

кл. **43** хотелски услуги, снабдување со храна и пијалаци, привремено

сместување, ресторани, кафетерии, соби за чај, барови (освен клубови), куќи за одмор, хотелски резервации за патници, консултации и совети (не се поврзани со бизнис-менаџмент) за хотели и ресторани

(111) **17111** (151) 20/05/2010
(210) ТМ 2008/330 (220) 01/04/2008
(181) 01/04/2018
(450) 30/06/2010

(732) **Research In Motion Limited**

295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕ-
КТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

BLACKBERRY CURVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали делови од метален хардвер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. 9 научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацити за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие

материјали кои не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. 20 рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали или од пластика

кл. 21 шолји

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети кои не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. 37 поправка и инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникација; овозможување на интернет пристап; овозможување на пристап до електронска база на податоци, овозможување на пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање податоци, посебно услуги кои му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување на информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително заеднички и домашни/лични податоци и/или гласовна комуникација

кл. 39 обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. 41 образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка кои се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување на компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранувањето дефекти за дијагноза и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

(111) 17075	(151) 07/05/2010
(210) TM 2008/697	(220) 20/06/2008
	(181) 20/06/2018
	(450) 30/06/2010

(732) **Park Hospitality Worldwide LLC**

Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, MN 55459, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, портокалова, зелена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на хотели, барови и ресторани;
услуги на резервирање соби

(111) 17074 (151) 07/05/2010

(210) ТМ 2008/1069 (220) 15/08/2008

(181) 15/08/2018

(450) 30/06/2010

(732) Туристичка агенција Нет Бај доо

ул.Даме Груев бр.2, п.фах 477, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) модра, сива, црна, жолто-зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патување

кл. 43 привремено сместување

(111) 17112 (151) 20/05/2010

(210) ТМ 2008/1164 (220) 22/08/2008

(181) 22/08/2018

(450) 30/06/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД“ АД - СКОПЈЕБул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса, препарати
за нега на забите

кл. 5 фармацевтски препарати, диететски супста–
нции што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои

кл. 16 бебешки пелени, хартија, картон и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи

(111) 17029 (151) 23/04/2010

(210) ТМ 2008/1184 (220) 02/09/2008

(181) 02/09/2018

(450) 30/06/2010

(732) Research In Motion Limited

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8,
CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

BLACKBERRY BOLD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; мали делови од метален
хардвер; производи од обичен метал кои не се
вклучени во други класи

кл. 9 научни, поморски. за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување), и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капацити за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 16 печатени материјали; прибор за пишување;
лепила

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали и кои не се
вклучени во други класи; чадори, чадори за сонце

кл. 20 рамки за слики; производи (кои не се
вклучени во други класи) од дрво, плута, трска,
прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова
коска, китова коска, школка, килибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
или од пластика

кл. 21 шолји

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети кои не се вклучени во други класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 рекламни услуги; снабдување со деловни информации; маркетинг услуги

кл. 37 поправка и инсталациони услуги

кл. 38 телекомуникација; овозможување на интернет пристап; овозможување на пристап до електронска база на податоци, овозможување на пристап до ГПС навигациски услуги; E-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги кои му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување на информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучувајќи и корпоративски и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. 39 обезбедување на навигациски услуги на ГПС, обезбедување на информации поврзани со патување и транспорт

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата развивање и поддршка на на уреди за безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка кои се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС; услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување на компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со уреди за безжично поврзување и со компјутерски софтвер и хардвер

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

(111) 17077 (151) 10/05/2010
(210) TM 2008/1275 (220) 16/09/2008
(181) 16/09/2018
(450) 30/06/2010

(300) 302008049379.8 30/07/2008 DE
and 302008049380.1 30/07/2008 DE

(732) Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; софтвер за 3D анимација; софтвер за технолошка обработка на 3D анимација за создавање, произведување, снимање, пренесување или репродукција на звук, видео, филм, филм (за фотоапарат), анимирана содржина, софтверски програми, графика и слики; компјутерски софтвер за употреба која е поврзана со дигитална анимација и специјални ефекти на слики; софтвер за обработка на слики, графика и текст; софтвер за управување и подобрување на звучниот квалитет кај компјутерската и аудио опрема; софтвер за компјутерски игри; софтвер за компјутерска графика; софтвер за електронски игри; софтвер за игри; софтвер за видео игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; интерактивни видео игри составени од компјутерски хардвер и софтвер; компјутери; сервери; работни станици; компјутерски хардвер, компјутерски матични плочи, интегрирани кола, полупроводници и процесори, касети за видео игри; компјутерски софтвер за играње видео игри и компјутерски игри со други преку глобална компјутерска или комуникациска мрежа; компјутерски софтвер за компресија и декомпресија на податоци и видео слики; нотес (notebook) и лаптоп (laptop) компјутери; преносливи компјутери; рачно преносливи (handheld) компјутери; преносливи (tablet) компјутери; ултра мобилни компјутери; компјутерски софтвер за употреба во обезбедување пристап за повеќе корисници на глобална компјутерска мрежа за информации; компјутерски фирмвер (firmware), имено, софтвер за компјутерски оперативен систем, софтвер за компјутерска корист и други компјутерски софтвери; преносливи видео плеери; лични направи за играње; диск плеери со висока дефиниција; ДВД (DVD) плеери

кл. 41 услуги за забава, имено, производство на долгометражни филмови, видео и филмови; обезбедување телевизија, видео и специјални ефекти за долгометражни филмови; развој на софтвер за употреба во производство на долгометражни филмови, видео и филмови;



услуги за производство на анимации; услуги за производство на софтвер за мултимедиска забава

(111) **17048** (151) 22/04/2010
(210) ТМ 2008/1676 (220) 05/11/2008
(181) 05/11/2018
(450) 30/06/2010

(732) **Vanity Fair, Inc, (a Delaware corporation)**

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VANITY FAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **17049** (151) 23/04/2010
(210) ТМ 2008/1685 (220) 06/11/2008
(181) 06/11/2018
(450) 30/06/2010

(732) **Друштво за трговија на големо и мало во земјата и во странство, услуги и сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

TEKNOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисииски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **17078** (151) 12/05/2010
(210) ТМ 2008/1753 (220) 24/11/2008
(181) 24/11/2018
(450) 30/06/2010

(732) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК**

ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 45 правни услуги

(111) **17076** (151) 07/05/2010
(210) ТМ 2008/1758 (220) 24/11/2008
(181) 24/11/2018
(450) 30/06/2010

(732) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК**

ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 45 правни услуги

(111) 17066

(151) 30/04/2010

(210) ТМ 2008/1767

(220) 25/11/2008

(181) 25/11/2018

(450) 30/06/2010

(732) Охридска банка АД Охрид

ул. „Македонски просветители“ бр.19, 96000 Охрид, МК

(540)



(591) црвена, црна, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи

(111) 17052

(151) 28/04/2010

(210) ТМ 2008/1783

(220) 27/11/2008

(181) 27/11/2018

(450) 30/06/2010

(732) МП Компјутери

бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) модно

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: компјутери, компјутерска опрема, печатари, скенери, компјутерска галерија, бела техника и акустика, канцелариски прибор, репро материјал, потрошен материјал се во врска со компјутери и чанти

(111) 17047

(151) 21/04/2010

(210) ТМ 2008/1793

(220) 01/12/2008

(181) 01/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) „Патнички сообраќај-Транскоп“ АД БИТОЛА

ул. Железничк бб Битола, МК

(540)



(591) бела, сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги и организирање патувања

(111) 17026

(151) 25/03/2010

(210) ТМ 2008/1814

(220) 01/12/2008

(181) 01/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) Disney Enterprises, Inc.

500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521, US

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

(111) 17027

(151) 25/03/2010

(210) ТМ 2008/1824

(220) 01/12/2008

(181) 01/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) **Disney Enterprises, Inc.**
500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
 бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки,

производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17028

(151) 26/03/2010

(210) TM 2008/1826

(220) 01/12/2008

(181) 01/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) **Disney Enterprises, Inc.**

500 South Buena Vista Street Burbank, California
91521, US

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
 бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 14 благородни метали и нивните легури и

производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17060 (151) 28/04/2010

(210) ТМ 2008/1914 (220) 22/12/2008

(181) 22/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Ангел Димовски бр. 8/1-16, Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви клишиња

(111) 17061 (151) 29/04/2010

(210) ТМ 2008/1923 (220) 23/12/2008

(181) 23/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) Осигурително брокерско друштво Мобилити
Брокер АД - Скопје

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3,
МК

(540)



(591) жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување

(111) 17053 (151) 28/04/2010

(210) ТМ 2008/1955 (220) 30/12/2008

(181) 30/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) Aujan Industries Co. S.J.C.

P.O. Box 990, Damam 31421, SA

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, кафена, сива и повеќе нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци, овошни пијалаци и овошни сокови, сирупи и други препарати за правење на пијалаци

(111) **17054**

(151) 28/04/2010

(210) ТМ 2008/1958

(220) 26/12/2008

(181) 30/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) **ПАН ПЛАН ТП**

ул. Прилепска 29/27, Битола, МК

(540)



(591) црвена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии); услуги за дизајн на страници, за рекламни цели

кл. **36** агенции за недвижности; агенции за недвижности, проценување недвижен имот

кл. **37** надзор на градежни работи; изградба

(111) **17041**

(151) 08/04/2010

(210) ТМ 2008/1966

(220) 31/12/2008

(181) 31/12/2018

(450) 30/06/2010

(732) **СТАТЕР БАНКА АД Куманово**

ул.Плоштад нова Југославија бр.бб, Куманово, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сива, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** рекламирање; водење на работење; управување со работата; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

(111) **17011**

(151) 23/03/2010

(210) ТМ 2009/68

(220) 03/02/2009

(181) 03/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) **Друштво за производство и трговија ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово**

ул. Мирче Ацев бр.55, МК

(540)



(591) бела, црвена, жолта, зелена, сина и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средство за штиркање (зацврстување) на алишта

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со хемиски средства за домаќинство

(111) **17012** (151) 23/03/2010
(210) ТМ 2009/69 (220) 03/02/2009
(181) 03/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
ул. Мирче Ацев бр.55, МК
(540)



(591) бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 абразивно средство

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
хемиски средства за домаќинство

(111) **17031** (151) 07/04/2010
(210) ТМ 2009/82 (220) 10/02/2009
(181) 10/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) Rocky Brands, Inc. (a corporation of the state of
Ohio)

39 East Canal Street, Nelsonville, OH 45764, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки и облека

(111) **17032** (151) 07/04/2010
(210) ТМ 2009/123 (220) 19/02/2009
(181) 19/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) Друштво за информатичка технологија
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
ул.11ти Октомври бр.33А, Центар 1, 1000
Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА бул. Кузман Јосифовски
Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)

DropMind

(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 информатички програми, мемории за
сметачи, менувачи на дискови (информатика),
монитори (програми за сметачи), обработка на
податоци, печатачи за компјутери, процесори
(централни единици за обработка), сметачи
(помошни мемории за сметачи), сметачи (работни
програми за сметачи), сметачи (снимени програми
за сметачи)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развоја на компјутерски хардвер
и софтвер

(111) **17034** (151) 08/04/2010
(210) ТМ 2009/129 (220) 19/02/2009
(181) 19/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) Johnson Matthey Public Limited Company
40-42 Hatton Garden, London EC1N 8EE, UK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BITREX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски препарати и супстанции наменети
за денатуризирање на други хемиски супстанции,
на тој начин што ги прават непогодни за хумана
потрошувачка

кл. 5 средства за заштита, наменети за одбивање
на животни и инсекти од пасење, јадење или
оштетување на растенија, дрвја и слично;
препарати за уништување на штетници; состави


за заштита од брстење и за предизвикување аверзија; препарати за одбивање животни, птици и инсекти; пестициди, инсектициди и акарициди

(111) **17013** (151) 23/03/2010
(210) ТМ 2009/132 (220) 20/02/2009
(181) 20/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation**
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **34** тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле, снус (snus), тутун за цваќање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); замени за тутун (не се за медицински употреби); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(111) **17055** (151) 28/04/2010
(210) ТМ 2009/136 (220) 20/02/2009
(181) 20/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. „Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

SELECT ONE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти; научни, помо- рски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **38** телекомуникации

(111) **17056** (151) 28/04/2010
(210) ТМ 2009/137 (220) 20/02/2009
(181) 20/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. „Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

SELECT EXTRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти; научни, помо- рски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **38** телекомуникации

(111) **17057** (151) 28/04/2010
(210) ТМ 2009/138 (220) 20/02/2009
(181) 20/02/2019
(450) 30/06/2010

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. „Максим Горки“ бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

SELECT MAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти; научни, помо-
рски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации

(111) 17042 (151) 08/04/2010

(210) ТМ 2009/143 (220) 23/02/2009

(181) 23/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
ул. ЈНА бр. 30 Куманово, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ-
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) жолто златна, црвена, темно сива и светло сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 куфер и патни торби

кл. 25 обувки

кл. 35 рекламирање, водење на работење, упра-
вување со работи, трговски дејности

(111) 17014 (151) 23/03/2010

(210) ТМ 2009/146 (220) 23/02/2009

(181) 23/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000
Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ-
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)

PLEZER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месни преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

кл. 30 кафе, какао, шеќер, замена за кафе,
брашно и производи од брашно, производи од
тесто и слатки, сладолед, кондиторски производи

кл. 35 трговски дејности

(111) 17015 (151) 23/03/2010

(210) ТМ 2009/147 (220) 24/02/2009

(181) 24/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000
Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПС-
ТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и
млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 брашно, производи од брашно, кондиторски
производи

кл. 35 рекламирање, трговски дејности

(111) 17017 (151) 24/03/2010

(210) ТМ 2009/148 (220) 24/02/2009

(181) 24/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000
Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПС-
ТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и
млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** брашно, производи од брашно, кондиторски
производи

кл. **35** рекламирање, трговски дејности

(111) **17018** (151) 24/03/2010

(210) ТМ 2009/150 (220) 24/02/2009

(181) 24/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) **HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,
organized and existing under the laws of Japan,
manufacturers and Merchants)**

**1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
JP**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

CR-Z

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

(111) **17035** (151) 08/04/2010

(210) ТМ 2009/154 (220) 25/02/2009

(181) 25/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) **ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје**

ул. Партизански одреди бб, Реонски центар
Карпош III, трговски дел, секција IV/8, Скопје,
МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје бул. Авној бр.24/3-17 1000
Скопје

(540)



(591) златно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** козметички производи со природни
липозони изолирани од лецитин од соја, пчелини
производи, матичен млеч, прополис, жен шен,
лековити билки, витамини, алоја, етерични масла,
мед, глина, каолин и други природни супстанции

кл. **30** производи со лиофилизиран матичен млеч,
прополис, полен, пчелин восок и други пчелини
производи; антиоксиданси, минерали, екстракти
од лековити билки; функционална храна - клици
од махунарки: соја, азуки, мунг, наут, лека, оцет од
дива јаболка со лековити билки

(111) **17058** (151) 28/04/2010

(210) ТМ 2009/160 (220) 26/02/2009

(181) 26/02/2019

(450) 30/06/2010

(732) **Дејан Атанасовски**

ул. Петар Попарсов бр. 22/3, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000,
Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** услуги на подготвување храна и пијалаци,
кетеринг, ресторани и барови од секаков вид

(111) **17019** (151) 24/03/2010
(210) ТМ 2009/168 (220) 02/03/2009
(181) 02/03/2019
(450) 30/06/2010

(732) **CROSS VETPHARM GROUP LIMITED**

Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BIMEDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 ветеринарни фармацевтски препарати и
супстанции

(111) **17043** (151) 08/04/2010
(210) ТМ 2009/173 (220) 03/03/2009
(181) 03/03/2019
(450) 30/06/2010

(732) **SYSMEX CORPORATION**

**1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe,
Hyogo, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски реагенси и хемиски препарати
кои што не се користат за медицински или
ветеринарни цели; хемиски производи за
употреба во фармацевтски производи;
дијагностички хемикалии; дијагностички
реагенси и дијагностички препарати коишто не
се употребуваат за медицински или ветеринарни
цели; реагенси и препарати за тестирање;
реагенси за хематолошка анализа; реагенси
за анализа на ретикулоцити; реагенси за
анализа на крвната коагулација; реагенси за
уриноанализа; реагенси за имуноанализа;
реагенси за клиничко хемиско тестирање;
реагенси за окултен тест за крвање; реагенси
за генски (генетски) тест; разредувачи; раствори
или реагенси за разградување; раствори и/или
реагенси за хемолитичко разградување; бои за
индустриска употреба; раствори за обложување
за индустриска употреба; референтни контролни
материјали (хемиски реагенси) за индустриска
употреба; хемиски референтни материјали
(хемиски реагенси) за индустриска употреба;
стандардни раствори за контрола на квалитетот

и материјали (хемиски реагенси) за контрола
на квалитетот за индустриска употреба за
тестирање и калибрирање на медицински
апарати и реагенси; материјали (хемиски
реагенси) за хематолошка контрола за тестирање
и калибрирање на медицински апарати и
реагенси; материјали (хемиски реагенси) за
хематолошка контрола за индустриска употреба;
стандарден серум; контролен серум; биохемиски
стандарден серум; биохемиски контролен серум;
детергенти за индустриска употреба; раствори за
чистење за индустриска употреба; препарати за
чистење за индустриска употреба; и раствори за
прочистување за индустриска употреба

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; дијагностички реагенси и дијагностички
препарати за медицински и ветеринарни цели;
хемиски реагенси и хемиски препарати за
медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси
и хемиски препарати за фармацевтски цели;
реагенси и препарати за тестирање; реагенси за
хематолошка анализа; реагенси за крвна анализа;
реагенси за анализа на белите крвни клетки;
реагенси за анализа на незрели клетки; реагенси
за анализа на хемоглобин; реагенси за анализа на
ретикулоцити; реагенси за анализа на еритроцити;
реагенси за анализа на црвени клетки со нуклеус;
реагенси за анализа на крвната коагулација;
реагенси за уриноанализа; реагенси за уринарна
седиментација; реагенси за имуноанализа;
реагенси за бактериска анализа; реагенси за
клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен
тест за крвање; реагенси за генски (генетски)
тест; реагенси за протеински тест; реагенси за
тест за предвидување на повторно појавување
на канцер; реагенси за тест за предвидување
на чувствителност на антиканцерогени лекови;
разредувачи; разредувачи за медицинска и
клиничка дијагностичка употреба; разредувачи за
хематолошка анализа; разредувачи за анализа
на ретикулоцити; разредувачи за уриноанализа;
разредувачи за имуноанализа; разградливи
раствори и/или реагенси; разградливи раствори
и/или реагенси за хематолошка анализа;
разградливи раствори и/или реагенси за
анализа на ретикулоцити; разградливи раствори
и/или реагенси за уриноанализа; разградливи
раствори и/или реагенси за имуноанализа;
хемолитички разградливи раствори и/или
реагенси; бои; бои за медицинска или клиничка
дијагностичка употреба; бои за хематолошка
анализа; бои за анализа на ретикулоцити; бои за
уриноанализа; бои за имуноанализа; раствори
за обложување; раствори за обложување за
медицинска или клиничка дијагностичка употреба;
раствори за обложување за хематолошка
анализа; раствори за обложување за анализа
на ретикулоцити; раствори за обложување
за уриноанализа; раствори за обложување
за имуноанализа; референтни контролни
материјали за медицинска употреба; хемиски
референтни материјали за медицинска употреба;
стандардни раствори за контрола на квалитетот
и материјали за контрола на квалитетот за
тестирање и калибрирање на медицински апарати



и реагенси; материјали за хематолошка контрола за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали за хематолошка контрола за медицинска употреба; стандарден серум; контролен серум; биохемиски стандарден серум; биохемиски контролен серум; детергенти за медицински цели; раствори за чистење за медицински цели; препарати за чистење за медицински цели; и раствори за прочистување за медицински цели, но со исклучок на ветеринарни препарати што се нанесуваат на или во животни не со цел за дијагностичко тестирање (како што се реагенси за дијагностичко тестирање за употреба со опрема за дијагностичко тестирање), лекови против паразити, инсектициди, и препарати за уништување штетници, фунгициди и/или хербациди

кл. 9 апарати и инструменти за тестирање, не се за медицински цели; мерење на апарати и инструменти; апарати и инструменти за научни истражувања во лаборатории; анализатори на партикули; анализатори на слика на партикула; бројачи на партикули; анализатори на составот на партикулите; анализатори на бактерии; епрувети и држачи за нив; пипети; апарати за обработка на податоци; компјутери; компјутерски периферни алатки; принтери за употреба со компјутери; компјутерски тататури; компјутерски мемории; компјутерски софтвер; компјутерска програма; компјутерски оперативни програми, снимени; уред за спојување [опрема за обработка на податоци], читачи [опрема за обработка на податоци]; единици за магнетска лента [за компјутери]; магнетски медиуми за податоци; магнетски ленти; снимени видео дискови и видео ленти; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; компактни дискови (со постојана меморија); компактен диск за податоци; енкодирани картички, магнетски; интегрирани кола; микроскопски слајдови; лабораториски колби; пластични чаши за лабораториска употреба; епрувети за микробиолошки цели; епрувети за имунолошки цели; и делови и опрема за гореспоменатите производи, се што е опфатено во класата 9

кл. 10 медицински и ветеринарни апарати и инструменти; апарати за употреба во медицински анализи; апарати и инструменти за тестирање за медицински цели; дијагностички апарати и инструменти за медицински цели; апарати и инструменти за (хематолошка) анализа на крвта; анализатори на крвни клетки; апарати и инструменти за анализа ретикулоцити; апарати и инструменти за анализирање на еритроцити; апарати и инструменти за анализирање крвната коагулација; апарати и инструменти за анализирање на агрегација на крвните плочки; апарати и инструменти за припрема на крв; апарати и инструменти за неинвазивно анализирање на крв; неинвазивен мониторинг на крвните садови; апарати и инструменти за спектроскопска анализа на инфрацрвени зраци-бројачи на клетки; бројачи на крвни клетки; бројачи на крвни плочки; бројачи на партикули за медицински цели; апарати и инструменти за уриноанализа-апарати и инструменти за анализа на клетките

од урината; апарати и инструменти за анализа на партикулите од урината; апарати и инструменти за припрема на урина; апарати и инструменти за имунохемиска анализа; апарати и инструменти за имунолошки тестирања; апарати и инструменти за имуноанализа; апарати и инструменти за клинички хемиски анализи; апарати и инструменти за окултен анализа за крвавање; апарати и инструменти за бактериска анализа; апарати и инструменти за генско (генетичко) тестирање - анализатор на генска амплификација; анализатор на канцерогени лимфатични метастази; апарати и инструменти за разредување; направи за собирање на крв-епрувети за примерици од крв; пипети за медицински цели; игли за медицинска цели; апарати и инструменти за правење на тест на примерок на слајд; слашови за медицинска употреба; аспиратори за медицинска употреба; мерни апарати и инструменти за медицинска употреба; сфигмоманометри; садови за примероци за ин витро дијагностицирање; шишенца за примероци; лабораториски колби за еднократна употреба; чаши за еднократна употреба за уриноанализа; епрувети за собирање на крв; држачи за колби; држачи за епрувети; и делови и монтажни елементи за сите гореспоменатите производи, се што е опфатено во класата 10 со исклучок на апарати и инструменти за нанесување на фармацевтски или ветеринарни сустанции (што не се реагенси за дијагностичко тестирање)

(111) 17021	(151) 24/03/2010
(210) TM 2009/174	(220) 04/03/2009
	(181) 04/03/2019
	(450) 30/06/2010

(732) Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

NUFLOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за ветеринарна употреба

(111) 17059	(151) 28/04/2010
(210) TM 2009/175	(220) 04/03/2009
	(181) 04/03/2019
	(450) 30/06/2010

(732) Друштво за информатички инженеринг и консалтинг Нет-Бит доо Скопје

ул. Чедомир Миндеровиќ 41, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 17022 (151) 25/03/2010

(210) ТМ 2009/191 (220) 05/03/2009

(181) 05/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) KUSAM TEKSTIL KONF.SAN.TIC. LTD.STI (WENICE)

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. kavakli sok. No:21 Merte/Istanbul, TR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) циклама, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 торби што не се опфатени со другите класи, сурови текстилни влакнести материи

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се

опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли

(111) 17036 (151) 08/04/2010

(210) ТМ 2009/208 (220) 09/03/2009

(181) 09/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC. A.S.

ORGANIZE SANAYI BOLGESI 70100 KARAMAN, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 39 транспортни услуги; лакување и складирање стока; организирање патувања

(111) 17037 (151) 08/04/2010

(210) ТМ 2009/221 (220) 10/03/2009

(181) 10/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје

ул.11ти Октомври бр.33А, Центар 1, 1000 Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)

DROP MIND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови (информатика), монитори (програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори



(централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17023** (151) 25/03/2010
(210) ТМ 2009/222 (220) 12/03/2009
(181) 12/03/2019
(450) 30/06/2010

(732) Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, US

(740) ПЕТОШЕВИК ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

INTEL INSIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутери; нотес (notebook) компјутери; лаптоп (laptop) компјутери; преносливи компјутери; рачно преносливи (handheld) компјутери; персонални дигитални асистенти; персонални медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; сервери; компјутерски хардвер; компјутерски и телекомуникациски мрежен хардвер; компјутерски мрежни адаптери, прекинувачи, рутери и средишта (hubs); безжични и жичани модеми и комуникациски картички и уреди; компјутерски фирмвер (firmware) за употреба во управување и одржување на компјутерскиот систем; компјутерски софтвер; полупроводници; микропроцесори; интегрирани кола; централна процесна единица; микрокомпјутери; комплет на компјутерски интегрални кола (chipsets); компјутерски матични плочи, компјутерски

графички плочи; компјутерски периферни уреди и електронски апарати за употреба со компјутери; делови, опрема и апарати за тестирање за сите горенаведени производи; електронски објави во областа на компјутерите, телекомуникацијата, телефонијата, и безжичната комуникација кои можат да се префрлат од еден на друг медиум за запис; дигитални видео рекордери; менувач на сигнал кутии за над телевизор и позади телевизор (set top / set back boxes); телевизори

(111) **17020** (151) 13/04/2010
(210) ТМ 2009/226 (220) 12/03/2009
(181) 12/03/2019
(450) 30/06/2010

(732) АЛЕМ ЕСХ ДОО

ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин Т.Ц. Рамсторе Ф/16, 1000 Скопје, МК

(540)

f.bar

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни,

парфимерија, етерични, масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени од другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки) материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 17024	(151) 25/03/2010
(210) ТМ 2009/227	(220) 12/03/2009
	(181) 12/03/2019
	(450) 30/06/2010

(732) АЛЕМ ЕСХ ДОО

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин Т.Ц. Рамсторе
Ф/16, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни

парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 16 хартија, картон, и производите од нив што не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски пробор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се

опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите

класи, покривки за кревети и маси

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и

слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 17016	(151) 13/04/2010
(210) ТМ 2009/228	(220) 12/03/2009
	(181) 12/03/2019
	(450) 30/06/2010

(732) АЛЕМ ЕСХ ДОО

ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин Т.Ц. Рамсторе
Ф/16, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски пробор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки) материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 17063

(210) ТМ 2009/229

(151) 30/04/2010

(220) 12/03/2009

(181) 12/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија, услуги и производство ШАТЦИ ДОО Тетово

ул. Маршал Тито бр. 64 Тетово, МК

(740) ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ
ул. Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) 17033

(210) ТМ 2009/235

(151) 16/04/2010

(220) 16/03/2009

(181) 16/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) Центар за Економски Анализи

бул. Јане Сандански бр. 63/3, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 нучни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриска анализа и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17098

(210) ТМ 2009/238

(151) 19/05/2010

(220) 17/03/2009

(181) 17/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) **FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH**

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FRESENIUS MEDICAL CARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и санитарни препарати за дијализна терапија; диететски супстанции што се користат во медицината; средства за дезинфекција

кл. 10 хируршки и медицински инструменти и апарати, медицински технички уреди за дијализна терапија; делови, опрема за претходно наведените производи; клипови (стеги) за хемостаза, кеси за медицински течности, пуми, шприцеви, игли, катетри, канили (цевчиња), капачиња, системи од цевки, адаптери, конектори, затвораи

кл. 42 услуги на центри за дијализа за терапија на бубрежна инсуфициенција

(111) 17065

(151) 30/04/2010

(210) ТМ 2009/255

(220) 20/03/2009

(181) 20/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) **СОЛИД ДОО Скопје**

ул. Разловечко востание бр. 26 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со автоделови

(111) 17030

(151) 23/04/2010

(210) ТМ 2009/257

(220) 20/03/2009

(181) 20/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) **Трговско друштво за производство, промет и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје**

ул. „Пандил Шишков“ бр. 20/6 - Аеродром 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања

кл. 43 привремено сместување

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 17038

(151) 08/04/2010

(210) ТМ 2009/267

(220) 24/03/2009

(181) 24/03/2019

(450) 30/06/2010

(732) **Империл Тобако ТКС а.д.**

ул. 11 Октомври бр. 125, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, било преработен или непреработен, производи од тутун; замена за тутун што не е за медицински или лековити цели; цигари, пури, производи за пушачите и кибрит

(111) 17070

(151) 03/05/2010

(210) ТМ 2009/296

(220) 01/04/2009

(181) 01/04/2019

(450) 30/06/2010



(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Super Smart

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување

услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки, услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет, протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** услуги на хостирање web страници, услуги на дизајнирање web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски гоупи лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **17099** (151) 19/05/2010

(210) TM 2009/308 (220) 03/04/2009

(181) 03/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company,**

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MODITEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба на луѓето

(111) 17096 (151) 19/05/2010

(210) ТМ 2009/313 (220) 06/04/2009

(181) 06/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) ЕКСКВИЗИТ ДОО СКОПЈЕ

ул. Манапо 6/3-8, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно-црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со книги, ентериерни додатоци, подароци, играчки, забава, електрични уреди, опрема за домаќинство, накит, спортска опрема

(111) 17067 (151) 03/05/2010

(210) ТМ 2009/316 (220) 06/04/2009

(181) 06/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) ЛИОН ДОО

ул. „Ленинова“ бр. 1, 2200 Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, бела, црна, светло и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и варено овошје, желатин за исхрана, желиња за исхрана, зашеќерено овошје, изматен шлаг, какао-путер, кокосов путер, мармалад, млеко, овошни желиња, ореви, путер
кл. 30 ароматични препарати за употреба

во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадемово тесто, бисквити, бонбони, ванилија /арома/, вафли, гуми за џвакање, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), какао, какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе (ароми), марципан /слатки од шеќер и бадем/, мед, медени слатки, мента за слатки, мирудии, ароматични, овошни слатки, пудинзи, скробни производи за употреба во исхраната, слад за исхрана, слаткарски производи, слатки, слатки (тесто за слатки), фино ситно печиво, чајни колачиња, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќерни производи

кл. 31 градинарски и шумски производи и зрнени производи кои не се опфатени со другите класи, агруми (јужно овошје), бадеми /овошје/, жита во зрна /не обработени/, зрна /жита/, лешници, ореви, портокали, пченица, пченка, сезам

(111) 17110 (151) 20/05/2010

(210) ТМ 2009/319 (220) 07/04/2009

(181) 07/04/2019

(450) 30/06/2010

(300)

(732) Twentieth Century Fox Film Corporation

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување), и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, префрлање, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; долготражни филмови; претходно снимени видео касети и DVD дискови; претходно снимени аудио CD дискови; слики кои можат да се префрлат од еден на друг медиум за запис, тонови на свонење, графика, тапет (компјутерска позадина), игри и музика,



долгометражни филмови и телевизиски програми кои можат да се префрлат од еден на друг медиум за запис; аудио и видео снимки кои можат да се префрлат од еден на друг медиум за запис

кл. 38 телекомуникации; обезбедување услуги во врска со телекомуникации; услуги на телевизиски пренос; обезбедување онлајн (on-line) соби за муабетење и електронски огласни табли за пренесување на пораки меѓу корисници во областа на општиот интерес; услуги на комуникација, имено, пренос на глас, аудио, визуелни слики и податоци преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи, интернетот, мрежи на информациски услуги и мрежи на податоци; струење на аудио и видео материјал на интернет; услуги за пренос на видео на барање; обезбедување онлајн (on-line) можности за интеракција во реално време со други компјутерски корисници што се однесува на теми од општ интерес и играње игри; услуги на емитување/дистрибуција на мултимедиумски датотеки/фајлови, обично серии на емисии на одредена тема кои се претходно снимени и можат да се симнат преку интернет за плејбек на мобилен апарат, често пати во MP3 формат (podcasting services); услуги на емитување некогашни аудио и видео материјали за настан или емитување во живо, преку интернет (webcasting services)

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; производство и дистрибуција на телевизиски програми долгометражни филмови и аудио визуелна забава; услуги на забава во форма на телевизиски програми; обезбедување онлајн (on-line) информации во областа на телевизијата, информации за долгометражни филмови и видео забава преку интернет; обезбедување на телевизија, долгометражни филмови и видео забава преку безжични, комуникациски апарати; услуги на забава, имено, обезбедување онлајн (on-line) компјутерски игри; онлајн (on-line) списанија, имено, веб-страници во форма на списание (blogs) кои содржат лични мислења; организирање забавни и културни настани, забава во вид на натпревари, конкуренции и игри

(111) 17068	(151) 03/05/2010
(210) ТМ 2009/320	(220) 03/04/2009
	(181) 03/04/2019
	(450) 30/06/2010

(732) **Vodafone Group Plc**
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire, RG14 2FN, UK

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."Даме Груев" 3/
 2-11, 1000, Скопје

(540)

VODAFONE MOBILE CONNECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 телекомуникации, мобилни телекомуникации, телефонски и комуникациски апарати и инструменти; слушалки за мобилни телекомуникации; апарати и инструменти за комуникација со податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, чување, запишување, примање и пристап до податоци во облик на кодирани податоци, текст, аудио (звучни), графички прикази или видеа или комбинации на овие формати; апарати за пренос на звук и слика; драјвер за софтвера за телекомуникациони мрежи и за телекомуникациони апарати; модеми; обележја за активирање на телекомуникации, телефонски и комуникациони апарати и инструменти; кодирани картички; „интелигентни картички; медиуми за чување податоци, слики и звук; машински читливи медиуми; компјутери вклучително преносиви сметачи и „notebook“ компјутери; електронски лични организатори; ПДА (дигитални лични асистенти); компјутерски хардвер; делови и опрема вклучени во класата 9 за сите горенаведени стоки; компјутерски софтвер, вклучително компјутерски софтвер кој обезбедува пребарување на податоци; компјутерски софтвер кој може да се презема преку интернет

кл. 38 телекомуникациски услуги; мобилни и фиксни телекомуникациски услуги; услуги на мобилна и фиксна телекомуникациска мрежа; услуги на телекомуникациски портали; услуги на интернет портали; телефонски, сателитски, целуларни и радио комуникациски услуги; закуп, лизинг и изнајмување телекомуникациски, радио, радио телефонски и радио факсимил апарати; комуникација со податоци по пат на радио, телекомуникација и сателит; давање на заем резервни телекомуникациони апарати во случај на квар, губење или кражба; услуги на поддршка со телекомуникациски мрежи и апарати во врска со телекомуникациски услуги во класата 38; обезбедување кориснички пристап до интернет, компјутерски мрежи или компјутерски бази на податоци; обезбедување телекомуникациони врски со интернет, компјутерски мрежи или компјутерски бази на податоци; телекомуникации со информации (вклучително веб-страници), компјутерски програми и какви било други податоци; услуги на електронска пошта; обезбедување со сигурни телекомуникациони канали; обезбедување со информации во врска со или идентификација на телефони и телекомуникациони апарати и инструменти; услуги-праќања пораки, имено, праќање, примање и проследување пораки во облик на текст, звук, графички слики или видеа или комбинации на овие формати; услуги-снабдување со информации со помош на телекомуникациони мрежи во врска со телекомуникации; снабдување со информации во врска со гореспоменатите услуги, мрежи и апарати

кл. 42 компјутерско програмирање и софтверски дизајн; инсталација, одржување и ажурирање на компјутерски софтвер и програми; обезбедување

информации од компјутески бази на податоци, интернет или други електронски мрежи во врска со услуги вклучени во оваа класа

(111) **17069** (151) 03/05/2010
(210) ТМ 2009/322 (220) 03/04/2009
(181) 03/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Vodafone Group Plc**

Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."ДамеГруев" 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

VODAFONE WORLD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 телекомуникациски апарати и инструменти; апарати и инструменти за комуникација со податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, чување, запишување, примање и пристап до податоци во облик на кодирани податоци, текст, аудио (звучни) записи, графички прикази или видеа или комбинации на овие формати; кодирани картички; „интелигентни картички“, медиуми за чување информации, податоци, слики и звук; мобилни и фиксни телефони; делови и опрема вклучена во класата 9 за сите горенаведени стоки

кл. 36 тарифни пакети и тарифни опции за комуникациска стока и услуги во форма на финансиски услуги и/или финансиски услуги; услуги-давање финансиски информации и совети во врска со тарифи; услуги-давање информации и совети во врска со финансии и осигурување; услуги на финансиско плаќање; услуги на електронско плаќање; услуги на аутоматизирано плаќање; услуги на одобрување, валидација и издавање кредитни картички, „токен“ картички, картички за дополнување и дебитни (платежни) картички; услуги на осигурување и финансирање во врска со опрема за комуникација; услуги на давање гаранција во врска со опрема за комуникација; обезбедување објекти со услуги на плаќање, наплати и трансфери на средства, вклучително оние објекти кои се користат во комуникациони мрежи; услуги на обезбедување информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 телекомуникациски услуги; мобилни телекомуникациски услуги; радио и мобилни телекомуникациски услуги; услуги на праќање пораки, имено, праќање, примање и проследување пораки во облик на текст, звук, графички слики или видеа или комбинации на овие формати; снабдување со информации во врска со горенаведените услуги

(111) **17108** (151) 20/05/2010
(210) ТМ 2009/344 (220) 09/04/2009
(181) 09/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Друштво за производство и маркетинг ЛОТУЛС Славе и др. ДОО Скопје**
ул. Салвадор Аљенде бр. 68 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со електрични и рачни алати

(111) **17104** (151) 19/05/2010
(210) ТМ 2009/346 (220) 10/04/2009
(181) 10/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници/ игри/ (услуги на коцкарниците)
кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17103** (151) 19/05/2010
(210) ТМ 2009/347 (220) 10/04/2009
(181) 10/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, сина, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници / игри/ (услуги на коцкарниците)
 кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17107** (151) 20/05/2010
 (210) ТМ 2009/348 (220) 10/04/2009
 (181) 10/04/2019
 (450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, портокалова, виолетова, сина, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници / игри/ (услуги на коцкарниците)
 кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17109** (151) 20/05/2010
 (210) ТМ 2009/349 (220) 10/04/2009
 (181) 10/04/2019
 (450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
 Гусларот 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците)
 кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17039** (151) 08/04/2010
 (210) ТМ 2009/350 (220) 10/04/2009
 (181) 10/04/2019
 (450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
 Гусларот 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците)
 кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17040** (151) 08/04/2010
 (210) ТМ 2009/351 (220) 10/04/2009
 (181) 10/04/2019
 (450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
 Гусларот 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина, бела и црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците)

кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17101** (151) 19/05/2010

(210) ТМ 2009/352 (220) 10/04/2009

(181) 10/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците)

кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17102** (151) 19/05/2010

(210) ТМ 2009/353 (220) 10/04/2009


(181) 10/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците)

кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17100** (151) 19/05/2010

(210) ТМ 2009/354 (220) 10/04/2009


(181) 10/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците)

кл. 43 подготвување пијалаци

(111) **17051** (151) 28/04/2010

(210) ТМ 2009/358 (220) 13/04/2009

(181) 13/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) MIRKO-STAR INT'L CO., LTD.

No. 69, Li-Te St., Jung-He City, Taipei Hsien 235, TW

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 приемни (домаќини) компјутери; лаптоп; компјутерски софтвер кој се состои од програма за оперативни системи; компјутерски ТФТ-ЛЦД монитори; мрежни рутери за компјутери; компјутерски матични плочи; картички за екран;



гљувци; камери; видео рекордери; телевизори со течен кристален дисплеј-екран (ЛЦД); биочипови; конзоли за видео игри за употреба со телевизори; фото келии; празни дигитални видеодискови; телефонски апарати; електрични конектори; интерфејси за компјутери; диоди што испуштаат светлина (ЛЕД светла); празни интелигентни (smart) картички

(111) **17072** (151) 04/05/2010
(210) ТМ 2009/361 (220) 15/04/2009
(181) 15/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **ВОЈО ЖИВОЈНОВОЌ**

бул. Видое Смилевски Бато бр. 34/32, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **17025** (151) 25/03/2010
(210) ТМ 2009/362 (220) 15/04/2009
(181) 15/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Max Rohr, Inc., a corporation of the State of Delaware**

300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, US

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DUTCH MASTERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** пури, мали цигари, тутун за виткање, тутун за цвакање, производи за пушачите и кибрит

(111) **17097** (151) 19/05/2010

(210) ТМ 2009/371 (220) 21/04/2009

(181) 21/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) **Бахус КМС ДОО Скопје**

ул. Васил Ѓоргов 28/36 Скопје, МК

(540)



(591) црна, златна, бордо и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода, безалкохолни пијалаци и сокови

кл. **33** алкохолни пијалаци-ракија, вино

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо на алкохолни и безалкохолни пијалаци

(111) **17086** (151) 13/05/2010

(210) ТМ 2009/392 (220) 27/04/2009

(181) 27/04/2019

(450) 30/06/2010

(732) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**

1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BLUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** компјутерски апликациски софтвер за целуларни или мобилни телефони; функции вградени во целуларни или мобилни телефони

кои овозможуваат разгледување и пристапување кон често употребувани апликации на телефонот; комуникациски софтвер за поврзување на корисниците на мобилен телефон; софтвер за компјутерска телефонија кој овозможува телефонирање и остварување комуникација преку мрежа; софтвер за компјутерска телефонија за прикажување и ажурирање податоци примени преку мрежа; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика на целуларни или мобилни телефони

кл. 38 безжични телекомуникациски услуги, имено услуги на безжично преносување податоци кои му овозможуваат на корисникот да праќа и прима инстант пораки, електронска пошта и податоци; обезбедување пристап до електронски бази на податоци и мрежи кои му овозможуваат на корисникот да праќа, прима и интерактивно пристапува кон аудио содржини, текстуални содржини, дигитални слики, видео содржини, електронски игри, и друштвени медији преку мрежа; обезбедување пристап до мрежна комуникациска инфраструктура за овозможување на корисникот да прима координати на некои локации; услуги во врска со напојување енергија, имено обезбедување пристап или оневозможување пристап до електронски бази на податоци и мрежи за да се влијае на нивото на потрошување на енергија на бежични телекомуникациски уреди; услуги во врска со резервни копии (backup) и повраток на податоци

(111) 17091 (151) 13/05/2010
(210) TM 2009/393 (220) 27/04/2009
(181) 27/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

MOTOBLUR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски апликациски софтвер за целуларни или мобилни телефони; функции вградени во целуларни или мобилни телефони кои овозможуваат разгледување и пристапување кон често употребувани апликации на телефонот; комуникациски софтвер за поврзување на корисниците на мобилен телефон; софтвер за компјутерска телефонија кој овозможува телефонирање и остварување комуникација преку мрежа; софтвер за компјутерска телефонија за прикажување и ажурирање податоци примени преку мрежа; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика на целуларни или мобилни телефони

кл. 38 безжични телекомуникациски услуги, имено услуги на безжично преносување податоци кои му овозможуваат на корисникот да праќа и прима инстант пораки, електронска пошта и податоци; обезбедување пристап до електронски бази на податоци и мрежи кои му овозможуваат на корисникот да праќа, прима и интерактивно пристапува кон аудио содржини, текстуални содржини, дигитални слики, видео содржини, електронски игри, и друштвени медији преку мрежа; обезбедување пристап до мрежна комуникациска инфраструктура за овозможување на корисникот да прима координати на некои локации; услуги во врска со напојување енергија, имено обезбедување пристап или оневозможување пристап до електронски бази на податоци и мрежи за да се влијае на нивото на потрошување на енергија на бежични телекомуникациски уреди; услуги во врска со резервни копии (backup) и повраток на податоци

(111) 17090 (151) 13/05/2010
(210) TM 2009/394 (220) 27/04/2009
(181) 27/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски апликациски софтвер за целуларни или мобилни телефони; функции вградени во целуларни или мобилни телефони кои овозможуваат разгледување и пристапување кон често употребувани апликации на телефонот; комуникациски софтвер за поврзување на корисниците на мобилен телефон; софтвер за компјутерска телефонија кој овозможува телефонирање и остварување комуникација преку мрежа; софтвер за компјутерска телефонија за прикажување и ажурирање податоци примени преку мрежа; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика на целуларни или мобилни телефони

кл. 38 безжични телекомуникациски услуги, имено услуги на безжично преносување податоци кои му овозможуваат на корисникот да праќа и прима инстант пораки, електронска пошта и податоци; обезбедување пристап до електронски



бази на податоци и мрежи кои му овозможуваат на корисникот да прака, прима и интерактивно пристапува кон аудио содржини, текстуални содржини, дигитални слики, видео содржини, електронски игри, и друштвени медији преку мрежа; обезбедување пристап до мрежна комуникациска инфраструктура за овозможување на корисникот да прима координати на некои локации; услуги во врска со напојување енергија, имено обезбедување пристап или оневозможување пристап до електронски бази на податоци и мрежи за да се влијае на нивото на потрошување на енергија на бежични телекомуникациски уреди; услуги во врска со резервни копии (backup) и повраток на податоци

(111) **17083** (151) 13/05/2010
(210) ТМ 2009/396 (220) 27/04/2009
(181) 27/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

A TASTE TO ENJOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговски дејности; увоз-извоз

(111) **17084** (151) 13/05/2010
(210) ТМ 2009/397 (220) 27/04/2009
(181) 27/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VINCINNI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговски дејности; увоз-извоз

(111) **17093** (151) 14/05/2010
(210) ТМ 2009/398 (220) 28/04/2009
(181) 28/04/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Del Monte Corporation, a Delaware corporation**

One Market Street, San Francisco, California 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MEOW MIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; сеиња, природни билки и цвеќе; храна за животни; пивски слад

(111) **17085** (151) 13/05/2010
(210) ТМ 2009/411 (220) 04/05/2009
(181) 04/05/2019
(450) 30/06/2010

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 1430 Кавадарци, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода

(111) 17082

(151) 13/05/2010

(210) ТМ 2009/412

(220) 04/05/2009

(181) 04/05/2019

(450) 30/06/2010

(732) Exide Technologies SAS

5 Allee des Pierres Mayettes, 92636 Gennevilliers, FR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

FULMEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии; електрични и електро батерии; акумулаторски батерии; електрични и електро акумулаторни батерии; акумулатори; електрични и електро акумулатори; анодни батерии; суви батерии и батерии со суви келии; електрохемијски батерии; галвански батерии; високонапонски батерии; батерии на полнење; соларни батерии; стартер батерии; стационарни батерии; плочи за батерии, решетки за батерии; преносливи уреди, направи и единици за напојување со струја; уреди и складишни единици за тестирање, полнење и повторно полнење на батерии и акумулатори; единици за складирање, кутии и контејнери што служат за и се прилагодени за батерии и акумулатори; делови, додатни делови и фитинзи за гореспоменатите производи

(111) 17080

(151) 13/05/2010

(210) ТМ 2009/413

(220) 04/05/2009

(181) 04/05/2019

(450) 30/06/2010

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

ВАЈДАЗА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување крвна болест и рак

(111) 17081

(151) 13/05/2010

(210) ТМ 2009/414

(220) 04/05/2009

(181) 04/05/2019

(450) 30/06/2010

(732) Exide Technologies

13000 Deerfield Parkway, Building 200, Alpharetta, Georgia 30004, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии за индустриска употреба

(111) 17079

(151) 12/05/2010

(210) ТМ 2009/415

(220) 04/05/2009

(181) 04/05/2019

(450) 30/06/2010

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

VIDAZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување крвна болест и рак

(111) 17092

(151) 13/05/2010

(210) ТМ 2009/416

(220) 05/05/2009

(181) 05/05/2019

(450) 30/06/2010

(732) Motorola, Inc., a Delaware corporation

1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** компјутерски апликациски софтвер за целуларни или мобилни телефони; функции вградени во целуларни или мобилни телефони кои овозможуваат разгледување и пристапување кон често употребувани апликации на телефонот; комуникациски софтвер за поврзување на корисниците на мобилен телефон; софтвер за компјутерска телефонија кој овозможува телефонирање и остварување комуникација преку мрежа; софтвер за компјутерска телефонија за прикажување и ажурирање податоци примени преку мрежа; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика на целуларни или мобилни телефони

кл. **38** безжични телекомуникациски услуги, имено услуги на безжично преносување податоци кои му овозможуваат на корисникот да праќа и прима инстант пораки, електронска пошта и податоци; обезбедување пристап до електронски бази на податоци и мрежи кои му овозможуваат на корисникот да праќа, прима и интерактивно пристапува кон аудио содржини, текстуални содржини, дигитални слики, видео содржини, електронски игри, и друштвени медиуми преку мрежа; обезбедување пристап до мрежна комуникациска инфраструктура за овозможување на корисникот да прима координати на некои локации; услуги во врска со напојување енергија, имено обезбедување пристап или оневозможување пристап до електронски бази на податоци и мрежи за да се влијае на нивото на потрошување на енергија на бежични телекомуникациски уреди; услуги во врска со резервни копии (backup) и повраток на податоци

(111) **17089** (151) 13/05/2010
(210) ТМ 2009/419 (220) 05/05/2009
(181) 05/05/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Schering-Plough Health Care Products, Inc**
3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, US

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. „Маршал Тито“
бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)

COPPERTONE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** средства за белеење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користата во мецицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17087** (151) 13/05/2010
(210) ТМ 2009/420 (220) 05/05/2009
(181) 05/05/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Друштво за промет и услуги ЛЕА ТРЕЈД**
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Волгоградска бр. 1/37 Скопје, МК

(540)

ЛЕА МАТЕРНИТИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **24** текстил и текстилни производи

кл. **25** облека, обувки, капи

кл. **35** услуги, продажба на облека на мало и големо, текстилни производи

(111) **17088** (151) 13/05/2010
(210) ТМ 2009/421 (220) 05/05/2009
(181) 05/05/2019
(450) 30/06/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ ДООЕЛ Скопје
гтц лок. 320 подрум Скопје, МК

(540)

ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **24** текстил и текстилни производи

кл. **25** облека, обувки, капи


кл. **35** услуги, продажба на облека на мало и големо, текстилни производи

- (111) **17064** (151) 30/04/2010
 (210) ТМ 2009/486 (220) 19/05/2009
 (181) 19/05/2019
 (450) 30/06/2010
- (732) **Teijin Pharma Limited a corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP**
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (540)




- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати

- (111) **17106** (151) 20/05/2010
 (210) ТМ 2009/497 (220) 22/05/2009
 (181) 22/05/2019
 (450) 30/06/2010
- (732) **SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.**
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira Kartal - Istanbul, TR
- (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
- (540)



- (591) жолта, црвена и сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари

- (111) **17105** (151) 20/05/2010
 (210) ТМ 2009/498 (220) 22/05/2009
 (181) 22/05/2019
 (450) 30/06/2010
- (732) **SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.**
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira Kartal - Istanbul, TR
- (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
- (540)



- (591) жолта, портокалова, црвена, златна, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	17034		17121		17119
	17043				17120
	17050	кл. 6	17029		17121
			17049		
кл. 2	17050		17111	кл. 10	17043
					17098
кл. 3	17011	кл. 7	17049		17118
	17012		17071		17119
	17016		17113		17120
	17020		17114		17121
	17024		17118		
	17027		17119	кл. 11	17029
	17028		17120		17111
	17035		17121		17118
	17044				17119
	17046	кл. 8	17118		17120
	17063		17119		17121
	17089		17120		
	17112		17121	кл. 12	17018
	17115				17049
	17118	кл. 9	17023		17071
	17119		17029		17113
	17120		17032		17114
	17121		17037		17118
			17043		17119
кл. 4	17049		17049		17120
	17118		17051		17121
	17119		17055		
	17120		17056	кл. 13	17118
	17121		17057		17119
			17059		17120
кл. 5	17019		17062		17121
	17021		17068		
	17034		17069	кл. 14	17027
	17043		17077		17028
	17064		17081		17118
	17079		17082		17119
	17080		17086		17120
	17089		17090		17121
	17095		17091		
	17098		17092	кл. 15	17118
	17099		17110		17119
	17112		17111		17120
	17118		17113		17121
	17119		17114		
	17120		17118	кл. 16	17016



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17020		17111		17121
	17024		17118		
	17026		17119	кл. 28	17026
	17027		17120		17027
	17028		17121		17028
	17029				17029
	17060	кл. 22	17022		17111
	17062		17118		17118
	17111		17119		17119
	17112		17120		17120
	17116		17121		17121
	17118			кл. 29	17014
	17119	кл. 23	17022		17015
	17120		17118		17016
	17121		17119		17017
			17120		17020
кл. 17	17118		17121		17024
	17119				17027
	17120	кл. 24	17016		17028
	17121		17020		17036
			17022		17045
кл. 18	17027		17024		17067
	17028		17026		17072
	17029		17027		17073
	17042		17028		17118
	17111		17087		17119
	17118		17088		17120
	17119		17118		17121
	17120		17119		
	17121		17120	кл. 30	17014
			17121		17015
кл. 19	17050				17016
	17094	кл. 25	17022		17017
	17118		17026		17020
	17119		17027		17024
	17120		17028		17027
	17121		17029		17028
			17031		17035
кл. 20	17016		17042		17036
	17020		17048		17067
	17024		17087		17072
	17027		17088		17073
	17028		17111		17083
	17029		17118		17084
	17111		17119		17118
	17118		17120		17119
	17119		17121		17120
	17120				17121
	17121	кл. 26	17022		
			17118	кл. 31	17067
кл. 21	17016		17119		17072
	17020		17120		17083
	17024		17121		17084
	17027				17093
	17028	кл. 27	17118		17118
	17029		17119		17119
	17046		17120		17120



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17121		17088	кл. 39	17029
			17096		17030
кл. 32	17016		17097		17036
	17020		17108		17047
	17024		17111		17049
	17027		17113		17074
	17028		17114		17111
	17053		17117		17116
	17085		17118		17118
	17097		17119		17119
	17118		17120		17120
	17119		17121		17121
	17120				
	17121	кл. 36	17041	кл. 40	17071
			17049		17118
кл. 33	17016		17054		17119
	17020		17061		17120
	17024		17062		17121
	17097		17066		
	17118		17069	кл. 41	17016
	17119		17113		17020
	17120		17114		17024
	17121		17117		17029
			17118		17032
кл. 34	17013		17119		17033
	17025		17120		17037
	17038		17121		17039
	17105				17040
	17106	кл. 37	17029		17077
	17118		17049		17100
	17119		17054		17101
	17120		17111		17102
	17121		17113		17103
			17114		17104
кл. 35	17011				17107
	17012	кл. 38	17016		17109
	17014		17020		17110
	17015		17024		17111
	17016		17029		17118
	17017		17055		17119
	17020		17056		17120
	17024		17057		17121
	17029		17059		
	17033		17062	кл. 42	17029
	17041		17068		17032
	17042		17069		17033
	17049		17070		17037
	17052		17086		17059
	17054		17090		17062
	17062		17091		17068
	17065		17092		17070
	17070		17110		17098
	17076		17111		17111
	17078		17118		17113
	17083		17119		17114
	17084		17120		17117
	17087		17121		17118



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17119				
	17120				
	17121				
кл. 43	17016				
	17020				
	17024				
	17030				
	17039				
	17040				
	17058				
	17074				
	17075				
	17100				
	17101				
	17102				
	17103				
	17104				
	17107				
	17109				
	17116				
	17117				
	17118				
	17119				
	17120				
	17121				
кл. 44	17117				
	17118				
	17119				
	17120				
	17121				
кл. 45	17029				
	17030				
	17059				
	17076				
	17078				
	17111				
	17117				
	17118				
	17119				
	17120				
	17121				



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

(732) Друштво за производство, трговија и услуги СУВАФИКС ДООЕЛ експорт-импорт	(732) DANJAQ, LLC
(111) 17094 (210) МК/Т/ 2002/445	(111) 17044 (210) МК/Т/ 2007/1098
Reckitt & Colman (Overseas) Limited	Руен Интернешнал Технолоџис експорт - импорт ДООЕЛ
17095 МК/Т/ 2003/610	17071 МК/Т/ 2007/1142
Unilever N.V.	ACCOR
17046 МК/Т/ 2005/34	17116 МК/Т/ 2008/286
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДЕВНА - ЦИМЕНТ“ АД	Research In Motion Limited
17050 МК/Т/ 2005/204	17111 МК/Т/ 2008/330
Друштво за трговија и услуги МАСТЕР ИНТЕР ДООЕЛ	Park Hospitality Worldwide LLC
17045 МК/Т/ 2005/1042	17075 МК/Т/ 2008/697
HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.	Туристичка агенција Нет Бај доо
17115 МК/Т/ 2006/222	17074 МК/Т/ 2008/1069
Meggles AG,	ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА "АЛКАЛОИД" АД - СКОПЈЕ
17073 МК/Т/ 2006/806	17112 МК/Т/ 2008/1164
Deutsche Telekom AG	Research In Motion Limited
17062 МК/Т/ 2006/880	17029 МК/Т/ 2008/1184
Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)	Intel Corporation
17113 МК/Т/ 2007/364	17077 МК/Т/ 2008/1275
Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)	Vanity Fair, Inc, (a Delaware corporation)
17114 МК/Т/ 2007/365	17048 МК/Т/ 2008/1676
ТД за промет и услуги "СТОБИ КЕЈ ДОО" Скопје	Друштво за трговија на големо и мало во земјата и во странство, услуги и сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
17117 МК/Т/ 2007/1064	17049 МК/Т/ 2008/1685
Домника Пројеска and Никола Пројески	Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
17119 МК/Т/ 2007/1065	17078 МК/Т/ 2008/1753
Домника Пројеска and Никола Пројески	Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
17120 МК/Т/ 2007/1066	17076 МК/Т/ 2008/1758
Домника Пројеска and Никола Пројески	Охридска банка АД Охрид
17121 МК/Т/ 2007/1067	17066 МК/Т/ 2008/1767
Домника Пројеска and Никола Пројески	МП Компјутери
17118 МК/Т/ 2007/1068	17052 МК/Т/ 2008/1783
	"Патнички сообраќај-Транскоп" АД БИТОЛА

17047	МК/Т/ 2008/1793	(731)	КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје
(731)	Disney Enterprises, Inc.	(111)	17057 (210) МК/Т/ 2009/138
(111)	17026 (210) МК/Т/ 2008/1814		Друштво за производство, трговија и услуги ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
17027	МК/Т/ 2008/1824		17042 МК/Т/ 2009/143
Disney Enterprises, Inc.			Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
17028	МК/Т/ 2008/1826		17014 МК/Т/ 2009/146
Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје			Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
17060	МК/Т/ 2008/1914		17015 МК/Т/ 2009/147
Осигурително брокерско друштво Мобилити Брокер АД - Скопје			Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
17061	МК/Т/ 2008/1923		17017 МК/Т/ 2009/148
Aujan Industries Co. S.J.C.			HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation, organized and existing under the laws of Japan, manufacturers and Merchants)
17053	МК/Т/ 2008/1955		17018 МК/Т/ 2009/150
ПАН ПЛАН ТП			ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
17054	МК/Т/ 2008/1958		17035 МК/Т/ 2009/154
СТАТЕР БАНКА АД Куманово			Дејан Атанасовски
17041	МК/Т/ 2008/1966		17058 МК/Т/ 2009/160
Друштво за производство и трговија ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово			CROSS VETPHARM GROUP LIMITED
17011	МК/Т/ 2009/68		17019 МК/Т/ 2009/168
Друштво за производство и трговија ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово			SYSMEX CORPORATION
17012	МК/Т/ 2009/69		17043 МК/Т/ 2009/173
Rocky Brands, Inc. (a corporation of the state of Ohio)			Intervet International B.V.
17031	МК/Т/ 2009/82		17021 МК/Т/ 2009/174
Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје			Друштво за информатички инженеринг и консалтинг Нет-Бит доо Скопје
17032	МК/Т/ 2009/123		17059 МК/Т/ 2009/175
Johnson Matthey Public Limited Company			KUSAM TEKSTIL KONF.SAN.TIC. LTD.STI (WENICE)
17034	МК/Т/ 2009/129		17022 МК/Т/ 2009/191
Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation			ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC. A.S.
17013	МК/Т/ 2009/132		17036 МК/Т/ 2009/208
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје			Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
17055	МК/Т/ 2009/136		17037 МК/Т/ 2009/221
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје			
17056	МК/Т/ 2009/137		



(731)	Intel Corporation	17108	МК/Т/ 2009/344
(111)	17023 (210) МК/Т/ 2009/222	(731)	Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	АЛЕМ ЕСХ ДОО	(111)	17104 (210) МК/Т/ 2009/346
	17020 МК/Т/ 2009/226		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	АЛЕМ ЕСХ ДОО		17103 МК/Т/ 2009/347
	17024 МК/Т/ 2009/227		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	АЛЕМ ЕСХ ДОО		17107 МК/Т/ 2009/348
	17016 МК/Т/ 2009/228		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	Друштво за трговија, услуги и производство ШАТЦИ ДОО Тетово		17109 МК/Т/ 2009/349
	17063 МК/Т/ 2009/229		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	Центар за Економски Анализи		17039 МК/Т/ 2009/350
	17033 МК/Т/ 2009/235		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH		17040 МК/Т/ 2009/351
	17098 МК/Т/ 2009/238		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	СОЛИД ДОО Скопје		17101 МК/Т/ 2009/352
	17065 МК/Т/ 2009/255		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	Трговско друштво за производство, промет и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје		17102 МК/Т/ 2009/353
	17030 МК/Т/ 2009/257		Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
	Имperiал Тобако ТКС а.д.		17100 МК/Т/ 2009/354
	17038 МК/Т/ 2009/267		MIRKO-STAR INT'L CO., LTD.
	Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје		17051 МК/Т/ 2009/358
	17070 МК/Т/ 2009/296		ВОЈО ЖИВОЈНОВОЌ
	E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company,		17072 МК/Т/ 2009/361
	17099 МК/Т/ 2009/308		Max Rohr, Inc., a corporation of the State of Delaware
	ЕКСКВИЗИТ ДОО СКОПЈЕ		17025 МК/Т/ 2009/362
	17096 МК/Т/ 2009/313		Бахус КМС ДОО Скопје
	ЛИОН ДОО		17097 МК/Т/ 2009/371
	17067 МК/Т/ 2009/316		Motorola, Inc., a Delaware corporation
	Twentieth Century Fox Film Corporation		17086 МК/Т/ 2009/392
	17110 МК/Т/ 2009/319		Motorola, Inc., a Delaware corporation
	Vodafone Group Plc		17091 МК/Т/ 2009/393
	17068 МК/Т/ 2009/320		Motorola, Inc., a Delaware corporation
	Vodafone Group Plc		17090 МК/Т/ 2009/394
	17069 МК/Т/ 2009/322		МАКПРОГРЕС ДОО
	Друштво за производство и маркетинг ЛОТУЛС Славе и др. ДОО Скопје		17083 МК/Т/ 2009/396

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**

(111) 17084 (210) МК/Т/ 2009/397

Del Monte Corporation, a Delaware corporation

17093 МК/Т/ 2009/398

КОЖУВЧАНКА ДОО

17085 МК/Т/ 2009/411

Exide Technologies SAS

17082 МК/Т/ 2009/412

Celgene Corporation

17080 МК/Т/ 2009/413

Exide Technologies

17081 МК/Т/ 2009/414

Celgene Corporation

17079 МК/Т/ 2009/415

Motorola, Inc., a Delaware corporation

17092 МК/Т/ 2009/416

Schering-Plough Health Care Products, Inc

17089 МК/Т/ 2009/419

**Друштво за промет и услуги ЛЕА
ТРЕЈД ДООЕЛ увоз- извоз Скопје**

17087 МК/Т/ 2009/420

**Друштво за производство, трговија
и услуги ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ
ДООЕЛ Скопје**

17088 МК/Т/ 2009/421

**Teijin Pharma Limited a corporation,
organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants,
of**

17064 МК/Т/ 2009/486

SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.

17106 МК/Т/ 2009/497

SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S.

17105 МК/Т/ 2009/498

**ПРОДОЛЖУВАЊА**

(111)	(186)
00437	11/11/2017
00448	01/11/2018
00449	01/11/2018
03387	20/02/2018
03142	10/11/2018
03145	21/12/2017
04048	15/02/2018
02529	12/12/2017
01494	05/02/2018
02637	21/12/2017
01902	20/12/2017
04129	20/07/2018
04142	18/02/2018
01174	15/12/2017
02555	15/01/2018
04243	20/03/2018
01597	15/04/2019
01619	15/04/2018
01234	21/12/2017
01642	18/02/2018
02044	21/12/2017
03449	21/12/2017
03450	21/12/2017
03451	21/12/2017
04343	10/10/2018
01696	05/04/2018
01697	01/11/2018
01698	01/11/2018
01708	15/02/2018
01710	15/02/2018
01714	01/11/2018
01320	13/12/2017
02118	27/01/2018
02130	10/10/2018
02120	20/04/2018
02141	15/12/2018
01837	21/12/2017
01848	15/02/2018
02162	25/05/2017
02164	15/12/2017
02701	21/12/2017
04520	10/04/2020
01354	27/02/2018
01356	14/10/2018



(111)	(186)
01358	14/10/2018
01359	27/06/2018
01364	14/10/2018
01365	27/06/2018
01366	22/11/2018
01370	27/06/2018
01372	27/06/2018
03212	14/10/2018
02190	20/05/2017
03059	17/09/2017
06862	27/06/2015
06877	20/12/2015
03260	21/12/2017
02216	15/09/2017
02249	01/06/2017
02255	25/01/2017
04611	13/12/2017
02750	09/12/2017
04673	21/12/2017
02364	05/06/2017
03287	25/06/2018
02416	20/11/2017
02417	21/12/2017
02418	25/06/2018
02428	02/03/2018
07547	19/03/2017
07560	10/06/2017
07620	20/06/2017
07659	08/08/2017
07685	08/08/2017
07688	08/08/2017
07764	14/08/2017
07911	13/10/2017
07910	13/10/2017
07882	04/11/2017
07952	28/11/2017
08039	16/12/2017
08042	16/12/2017
08038	16/12/2017
08040	16/12/2017
08957	22/12/2017
08052	19/01/2018
08051	19/01/2018
08027	22/01/2018
08178	30/01/2018
08255	30/01/2018
08384	30/01/2018
08223	30/01/2018



(111)	(186)
08194	02/02/2018
08228	02/02/2018
08254	06/02/2018
08216	13/02/2018
08373	16/02/2018
09332	19/03/2018
08274	28/05/2018
08563	29/05/2018
08568	08/06/2018
08487	15/06/2018
08424	15/06/2018
08486	24/06/2018
08538	10/07/2018
08351	13/07/2018
08539	13/07/2018
08642	13/08/2018
08458	25/08/2018
08478	27/08/2018
09272	24/09/2018
08313	19/10/2018
08314	19/10/2018
08315	19/10/2018
08438	25/10/2019
08998	11/11/2019
09678	19/05/2020

**ПРОМЕНИ****промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка**(111) **00316**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00412**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00317**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00414**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00318**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00415**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00319**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00419**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00320**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00420**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00321**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00421**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00322**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00423**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00328**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00424**(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE



(111) **04046**

(732) **Propex Inc.**

The Bluffs Austell, Georgia 30168, US

(111) **04048**

(732) **Propex Inc.**

The Bluffs Austell, Georgia 30168, US

(111) **00805**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00808**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00809**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00800**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00810**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00629**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00630**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **00631**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **05245**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, GB

(111) **05461**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, GB

(111) **01898**

(732) **HILTON INTERNATIONAL CO**

2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington,
Delaware 19808, US

(111) **04142**

(732) **Olympus Corporation**

at 43-2, 2-chome, Hatagaya, Sibuya-ku,
Tokyo, JP

(111) **01174**

(732) **LEK farmacevtska druzba d.d.**

Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

(111) **01234**

(732) **Schering - Plough Ltd**

P.O.Box, Weyrstrasse 20, 6000 Lucern 6, CH

(111) **03449**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.**

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) **03450**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.,**

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) **03451**

(732) **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD**

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) **02118**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR



(111) **02118**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02118**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02118**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02130**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02130**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02130**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02130**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02120**

(732) **PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija d.d. (PLIVA d.d. скратен назив)**

Ulica grada Vukovara49 10000 Zagreb, HR

(111) **02120**

(732) **PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija d.d. (PLIVA d.d. скратен назив)**

Ulica grada Vukovara49 10000 Zagreb, HR

(111) **02120**

(732) **PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija d.d. (PLIVA d.d. скратен назив)**

Ulica grada Vukovara49 10000 Zagreb, HR

(111) **02120**

(732) **PLIVA farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmeticka industrija d.d. (PLIVA d.d. скратен назив)**

Ulica grada Vukovara49 10000 Zagreb, HR

(111) **02141**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02141**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02141**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02141**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **06862**

(732) **ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED**

Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, GB

(111) **06877**

(732) **ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED**

Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, GB

(111) **02249**

(732) **Orion Electric Co., Ltd.**

41-1, Iehisa-Cho, Echizen-City, Fukui, JP

(111) **03287**

(732) **Veterina d.o.o.**

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR

(111) **03287**

(732) **Veterina d.o.o.**

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR



(111) **07547**

(732) **Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)**

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo, JP

(111) **07620**

(732) **HAVANA CLUB HOLDING S.A.**

5, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, LU

(111) **07659**

(732) **Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi**

Cobancesme, Sanayi Caddesi No. 16, Yenibosna, 34530 Istanbul, TR

(111) **07685**

(732) **Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi**

Cobancesme, Sanayi Caddesi No. 16 Yenibosna, 34530 Istanbul, TR

(111) **07688**

(732) **Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi**

Cobancesme, Sanayi Caddesi No. 16 Yenibosna, 34530 Istanbul, , TR

(111) **09332**

(732) **Amgen Inc**

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(111) **09018**

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**

ул.Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(111) **09016**

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**

ул.Скупи бб, 1000 Скопје, МК

(111) **09558**

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **09551**

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **09552**

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **10358**

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **10359**

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **10898**

(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **11273**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha**

33-8 , Shiba 5-Chome , Minato-ku , Tokyo, JP



ПРЕНОС

(111) **05245**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, GB

(111) **05461**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, GB

(111) **01320**

(732) **MEDA AB**

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna,
SE

(111) **02118**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02130**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **02141**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) **03287**

(732) **Veterina d.o.o.**

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov
Potok, HR

(111) **02417**

(732) **SABIC Innovative Plastics IP B.V.**

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom,
NL

(111) **08039**

(732) **Rettig Group Oy Ab**

P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI

(111) **08042**

(732) **Rettig Group Oy Ab**

P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI

(111) **08038**

(732) **Rettig Group Oy Ab**

P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI

(111) **08040**

(732) **Rettig Group Oy Ab**

P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI

(111) **08051**

(732) **MEDA AB**

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna,
SE

(111) **08478**

(732) **COSMETIC WARRIORS LIMITED**

29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB

(111) **08998**

(732) **UNICHEMA CHEMIE BV**

Buurtje 1, 2802 Gouda, NL

(111) **08938**

(732) **UNICHEMA CHEMIE BV**

Buurtje 1, 2802 Gouda, NL

(111) **10233**

(732) **Coloplast A/S**

Holteham 1, 3050 Humlebaek, DK

(111) **10455**

(732) **MLA Multibrand Holdings, Inc.**

2761 Fruitland Avenue, Vernon, CA 90058,
US

(111) **17095**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(111) **17022**

(732) **KUSAM TEKSTIL KONF.SAN.TIC. LTD.STI
(WENICE)**

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. kavakli sok.
No:21 Merte/Istanbul, TR



(111) **08478**

(732) **COSMETIC WARRIORS LIMITED**

29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB

(111) **12253**

(732) C.P. Pharmaceuticals International C.V. a Dutch limited partnership (commanditaire vennootschap)

235 East 42-nd Street, New York,
New York 10017, US

СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) **04046**

(732) **Propex Inc.**

The Bluffs Austell, Georgia 30168, US

(111) **04048**

(732) **Propex Inc.**

The Bluffs Austell, Georgia 30168, US

(111) **11472**

(732) **Koncern proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI-BANAT AD BEOGRAD**

bul."Zorana dandica" br. 8A, Beograd, RS

ЛИЦЕНЦИ

(111) **01619**

MK/T/ 1994/91793



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

68. Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат
ул. Владимир Комаров бр. 1а/4-20
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk

ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

161. Златко Колевски, адвокат
Ул. Иво Лола Рибар бр. 59/2/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: 389 02 3116 262, факс: 389 02 3118 430
е-mail: zlatkoko@mt.net.mk



ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАР ОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.

бр.

151. Анастас Стојаноски, адвокат

Ул. Јуриј Гагарини бр. 25/25 Кула IV,
нас. Козле, 1000 Скопје,
Република Македонија
Моб. 00 389 75 202 926
е-mail: atanas@stojanoski.mk
www.stojanoski.mk

135. Илија Чилиманов, адвокат

ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262



ИСПРАВКИ

- Во Гласник бр. 2 од 2010 заради технички пропуст наместо кодот и датата (442) 31/06/2004, треба да стои (442) 30/04/2010



II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост *WIPO* свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на **Владата на Република Албанија**, на 17 февруари 2010 година, на инструментот за пристапување на Договорот за Патентно Право, усвоен во Женева на 1 јуни 2000 година.

Спомнатиот Договор стапи во сила, во однос на Република Албанија на 17 мај 2010 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост *WIPO* свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на **Владата на Република Латвија**, на 12 март 2010 година, на инструментот за пристапување на Договорот за Патентно Право, усвоен во Женева на 1 јуни 2000 година.

Спомнатиот Договор стапи во сила, во однос на Република Латвија на 12 јуни 2010 година.

Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост – *WIPO* достави до Заводот ажурирани забелешки во врска со Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, кој е усвоен на Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година и стапи во сила на 19 август 1980 година. На спомнатата конференција се усвои и Правилник според Договорот. Држави членки на Договорот се 72 меѓу кои и Република Македонија.

Кога пронајдокот се однесува на микроорганизам или друг биолошки материјал или негова употреба (посебно во земјоделството, прехранбената индустрија или фармацијата), кои не се достапни на јавноста, тогаш патентната процедура бара покрај писмениот опис да се депонира пред специјализирана институција, примерок на микроорганизмот.

Кога заштитата се бара во повеќе држави за пронајдок кој се однесува на микроорганизми, за да се избегне комплексноста и трошоците на постапките во врска со депонирањето на микроорганизмите во секоја од државите посебно се применуваат одредбите од Договорот.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост *WIPO* свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за депонирањето од страна на **Владата на Република Македонија**, на 26 февруари 2010 година, на инструментот за пристапување на Договорот од Виена за меѓународна класификација на фигуративните елементи на марките, усвоен во Виена на 12 јуни 1973 година, изменет на 1 октомври 1985 година.

Спомнатиот Договор стапи во сила, во однос на Република Македонија на 26 мај 2010 година.

Конвенцијата за **Република Албанија** ќе влезе во сила на 1 Мај 2010 година, согласно член 169 став 2 од истата.